


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2015 Бр. 2
30 Април 2015

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло на производите

Лицени

Застапување

Скопје

Год. 2015 Бр. 2

30 Април 2015

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2015 бр.2, 30 Април 2015

©2015

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

ѝлавен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

комѝјуѝерска и ѝрафичка обрабоѝка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение
за признавање на правото од
индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 36

Престанок

..... 4

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 37 - 326

Пријави на Трговски Марки

..... 37 - 179

Прегледи

..... 180 - 193

Решенија на Трговски Марки

..... 194 - 209

Прегледи

..... 210 - 213

Промени, пренос, продолжувања,
спојување, престанок, истекување

..... 214 - 324

Исправки за гласник

..... 325



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање



- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SU број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) В 65D 65/00, 75/00, В 67В 1/00

(11) 4941

(13) А

(21) 2012/476

(22) 18/12/2012

(45) 30/04/2015

(73) Балаловски Томе

Ул.Волгоградска Бр.1-14 1000 Скопје, МК

(54) ЗАШТИТНА ФОЛИЈА НА

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПАКУВАНИ

ВО ЛИМЕНО ШИШЕ

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8B65D75/00	8B65D65/00	4941	A
8B65D65/00	8B65D65/00	4941	A
8B67B1/00	8B65D65/00	4941	A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Балаловски Томе	В 65D 65/00, 75/00, В 67В 1/00	4941	A

ПРЕСТАНОК

(11) 270

(73) BIOGEN Inc.

14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142,, US

(11) 271

(73) BIOGEN Inc.

14 Cambridge Center, Cambridge,

Massachusetts 02142,, US

(11) 1569

(73) ИВАН КРАТОВАЛИЕВ

Бул.Јане Сандански бр.88-1/13 СКОПЈЕ,
МК

(11) 1871



**(73) Друштво за производство, трговија,
застапување и услуги СГС-2003 ДООЕЛ
ул.Ѓорѓи Сугаре бр.10/1-4 Скопје, МК**

(11) 1870

**(73) ИЛИОСКА, Лила and ИЛИОСКИ,
Кире
ул.1439 бр.63, 1000 Скопје, МК and ул.
1439 бр.63 1000 Скопје, МК**

(11) 1962

**(73) ГОРАЧИНОВА, Катерина
ул.Жванска бр.46, 100 Скопје, МК**

(51) **C 07D 401/12, 471/04**

(11) **4942** (13) T1

(21) **2013/1** (22) 02/01/2013
(45) 30/04/2015

(96) 03/12/2003 EP03782288.9

(97) 17/10/2012 EP1578742

(73) **Takeda GmbH**

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KOHL, Bernhard; MULLER, Bernd and WEINGART, Ralf Steffen

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ
ОПТИЧКИ ЧИСТИ АКТИВНИ
СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Постапка за подготвување оптички чист РР1 што има сулфинил структура одбран од (S)-5-метокси-2-[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метилсулфинил]-1H-бензимидазол, (S)-2-[3-метил-4-(2,2,2-трифлуороетокси)-2-пиридинил)метилсулфинил]-1H-бензимидазол, (S)-2-[[4-(3-метоксипропокси)-3-метилпиридин-2-ил]метилсулфинил]-1H-бензимидазол, (S)-5-

метокси-2-((4-метокси-3,5-диметил-2-пиридил-метил)-сулфинил)-1H-имидазо[4,5-b]пиридин, (R)-5-метокси-2-[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метилсулфинил]-1H-бензимидазол, (R)-5-дифлуоро-метокси-2-[(3,4-диметокси-2-пиридинил)-метилсулфинил]-1H-бензимидазол, (R)-2-[3-метил-4-(2,2,2-трифлуороетокси)-2-пиридинил)метилсулфинил]-1H-бензимидазол, (R)-2-[[4-(3-метоксипропокси)-3-метилпиридин-2-ил]метилсулфинил]-1H-бензимидазол или (R)-5-метокси-2-((4-метокси-3,5-диметил-2-пиридилметил)сулфинил)-1H-имидазо[4,5-b]пиридин во енантиомерно чиста или ентантиомерно збогатена форма преку оксидација на соодветните сулфиди, назначена со тоа, што оксидацијата се изведува во присуство на хирален циркониум комплекс или хирален хафниум комплекс, и назначена со тоа, што хиралното помошно средство што се употребува е дериват на хирална винска киселина. има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61P 25/18, A 61K 31/495**

(11) **4943** (13) T1

(21) **2013/2** (22) 02/01/2013
(45) 30/04/2015

(96) 19/05/2008 EP08762655.2

(97) 14/11/2012 EP2164572

(73) **Richter Gedeon Nyrt.**

Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest, HU


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) NEMETH, Gyorgy; LASZLOVSZKY, Istvan and ANDOR, Gyorgy

(54) **КАРБАМОИЛ-ЦИКЛОХЕКСАНИ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ АКУТНА МАНИЈА**

(57) 1 Деривати на (тио)-карбамоил-циклохексан со формулата (I)



каде што

R1 и R2 се секое, независно водород, алкил, алкенил, арил, циклоалкил, ароил, или R1 и R2 формираат хетероцикличен прстен со соседниот азотен атом;


X е O или S;

n е 1 или 2;

и/или нивни геометриски изомери и/или стереоизомери и/или диастереомери и/или соли и/или хидрати и/или солвати и/или полиморфи во терапевтски ефективна количина за употреба во метода за

третирање акутна манија назначен со тоа,
што терапевтски ефективната количина е 3

до 12 мг/ден.
има уште 13 патентни барања.



Начерт 1

(51)

(11) **4944**

(13) T1

(21) **2013/3**

(22) 02/01/2013

(45) 30/04/2015

(96) 21/08/2007 EP07826082.5

(97) 10/10/2012 EP2074093

(73) **Ranbaxy Laboratoires Limited**
12th Floor, Devika Tower, 06, Nehru Place
New Delhi 110019 Delhi, IN

(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000
Скопје

(72) SATTIGERI, Viswajanani, J.; PALLE, Venkata, P.; KHERA, Manoj, Kumar; REDDY, Ranandheer; TIWARI, Manoj, Kumar; SONI, Ajay; RAUF, Abdul, Rehman, Abdul; JOSEPH, Sony; MUSIB, Arpita; DASTIDAR, Sunanda, G. and SRIVASTAVA, Punit, Kumar

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА**
МАТРИЦА НА МЕТАЛОПРОТЕИНСКИ
ИНХИБИТОРИ И НИВЕН ХИРАЛЕН
ДОДАТОК

(51) **C 07D 413/10, A 61K 31/501, A 61P 35/00,**
C 07D 413/14, 417/10, 417/14

(11) **4960**

(13) T1

(21) **2013/4**

(22) 10/01/2013

(45) 30/04/2015

(96) 10/12/2009 EP09768339.5

(97) 31/10/2012 EP2373647


(73) **Merck Patent GmbH**
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt,
DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DORSCH, Dieter; SCHADT, Oliver and
BLAUKAT, Andree

(54) **ПИРИДАЗИНОН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединенија со формулата I



во којшто
D означува пет-член незаситен или
ароматичен хетероциклически којшто има 1 до 3
N, O и/или S атоми, којшто може да биде
несупституиран или моно-, ди- или којшто
може да биде несупституиран или моно-, ди-
или трисупституиран со Hal и/или A,(

R1 означува Ar или Het,(
R2 означува незаситен или ароматичен пет- или шест-член хетероциклил којшто има 1 до 4 N, O и/или S атоми, којшто може да биде несупституиран или моно- или дисупституиран со Hal, A, OH, OA, N(R3)2, SR3, NO2, CN, COOR3, CON(R3)2, NR3COA, NR3SO2A, SO2N(R3)2, S(O)mA, CO-Het1, Het1, [C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nHet1, O[C(R3)2]pN(R3)2, O[C(R3)2]nHet1, NHCOOA, NHCON(R3)2, NHCOO[C(R3)2]pN(R3)2, NHCOO[C(R3)2]nHet1, NHCONH[C(R3)2]pN(R3)2, NHCONH[C(R3)2]nHet1, OCONH[C(R3)2]pN(R3)2, OCONH[C(R3)2]nHet1, CO-Het1, CHO, COA, =S, =NH, =NA и/или =O (карбонилен кислород),
R3 означува H или A',(
R4 означува H, A или Hal,(
A означува неразгранет или разгранет алкил којшто има 1-10 C атоми, во којшто 1-7 H атоми можат да бидат заменети со OH, F, Cl и/или Br, и/или во којшто една или две CH2 групи може да бидат заменети со O, NH, S, SO, SO2 и/или CH=CH групи, или цикличен алкил којшто има 3-7 C атоми, во којшто 1-7 H атоми(
A' може да биде заменет со OH, F, Cl и/или Br, означува неразгранет или разгранет алкил којшто има 1-6 C атоми, во којшто 1-5 H атоми може да бидат заменети со F,(
Ar означува фенил, нафтил или бифенил, секој од нив е несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран со Hal, A, OH, OA, N(R3)2, SR3, NO2, CN, COOR3, CON(R3)2, NR3COA, NR3SO2A, SO2N(R3)2, S(O)mA, CO-Het1, [C(R3)2]nN(R3)2, [C(R3)2]nHet1, O[C(R3)2]pN(R3)2, O[C(R3)2]nHet1, NHCOOA, NHCON(R3)2, NHCOO[C(R3)2]pN(R3)2, NHCOO[C(R3)2]nHet1, NHCONH[C(R3)2]pN(R3)2, NHCONH[C(R3)2]nHet1, OCONH[C(R3)2]pN(R3)2, OCONH[C(R3)2]nHet1, CO-Het1, CHO, COA, =S, =NH, =NA и/или =O (карбонилен кислород),
Het1 означува моноцикличен заситен хетероциклил којшто има 1 до 2 N и/или O атоми, којшто може да биде моно- или дисупституиран со A, OA, OH, Hal и/или =O (карбонилен кислород),(
Hal означува F, Cl, Br или I,(
m означува 0, 1 или 2,
n означува 0, 1, 2, 3 или 4,
p означува 2, 3, 4, 5 или 6,
и нивни употребливи фармацевтски соли, таутомери и стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во сите односи
има уште 17 патентни барања.

(51) C 07D 249/12, A 61K 31/4196, A 61P 35/00, C 07D 401/04, 403/04, 405/04
(11) 4934 (13) T1

(21) 2013/39

(22) 05/02/2013

(45) 30/04/2015

(96) 17/11/2005 EP05851788.9

(97) 07/11/2012 EP1817295

(73) Synta Pharmaceuticals Corporation

45 Hartwell Avenue, Lexington, MA 02421, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ZHANG, Shijie; YING, Weiwen; JAMES, David; PRZEWLOKA, Teresa; CHAE, Junghyun; CHIMMANAMADA, Dinesh, U.; LEE, Chi-Wan; KOSTIK, Elena; NG, Howard, P.; FOLEY, Kevin; DU, Zhenjian and BARSOUM, James

(54) **ТРИАЗОЛ СОЕДИНЕНИЈА ШТО ЈА РЕГУЛИРААТ HSP90 АКТИВНОСТА**

(57) 1 Соединение претставено со следнава структурна формула:



(I)

или негов таутомер, фармацевтски прифатлива сол, солват, или клатрат, назначено со тоа, што: прстен А е арил или хетероарил, каде што арилот или хетероарилот се арил се дополнително понатаму супституирани со еден или повеќе супституенти како дополнение на R3; R1 и R3 се, независно, -OH, -SH, -NR7H, -OR26, -SR26, -NHR26, -O(CH2)mOH, -O(CH2)mSH, -O(CH2)mNR7H, -S(CH2)mOH, -S(CH2)mSH, -S(CH2)mNR7H, -OC(O)NR10R11, -SC(O)NR10R11, -NR7C(O)NR10R11, -OC(O)R7, -SC(O)R7, -NR7C(O)R7, -OC(O)OR7, -SC(O)OR7, -NR7C(O)OR7, -OCH2C(O)R7, -NR7CH2C(O)R7, -OCH2C(O)OR7, -NR7CH2C(O)OR7, -OCH2C(O)NR10R11, NR7CH2C(O)NR10R11, -OS(O)pR7, -SS(O)pR7, -S(O)pOR7, -NR7S(O)pR7, -OS(O)pNR10R11, -SS(O)pNR10R11, -NR7S(O)pNR10R11, -OS(O)pOR7,

-SS(O)pOR7, -NR7S(O)pOR7, -OC(S)R7, -SC(S)R7, -NR7C(S)R7, -OC(S)OR7, -SC(S)OR7, -NR7C(S)OR7, -OC(S)NR10R11, -SC(S)NR10R11, -NR7C(S)NR10R11, -OC(NR8)R7, -SC(NR8)R7, -NR7C(NR8)R7, -OC(NR8)OR7, -SC(NR8)OR7, -NR7C(NR8)OR7, -OC(NR8)NR10R11, -SC(NR8)NR10R11, -NR7C(NR8)NR10R11, -OP(O)(OR7)2, или -SP(O)(OR7)2; R5 е дополнително супституиран хетероарил или дополнително супституиран 8 до 14 член арил;

R7 и R8, за секој случај, се, независно, -H, дополнително супституиран алкил, дополнително супституиран алкенил, дополнително супституиран алкинил, дополнително супституиран циклоалкил, дополнително супституиран циклоалкенил, дополнително супституиран хетероциклил, дополнително супституиран арил, дополнително супституиран хетероарил, дополнително супституиран аралкил, или дополнително супституиран хетераралкил; R10 и R11, за секој случај, се независно -H, дополнително супституиран алкил, дополнително супституиран алкенил, дополнително супституиран алкинил, дополнително супституиран циклоалкил, дополнително супституиран циклоалкенил, дополнително супституиран хетероциклил, дополнително супституиран арил, дополнително супституиран хетероарил, дополнително супституиран аралкил, или дополнително супституиран хетераралкил; или R10 и R11, земени заедно со азотот на кој што тие се прикачени, формираат дополнително супституиран хетероциклил или дополнително супституиран хетероарил; R26 е C1-C6 алкил; p, за секој случај, е, независно, 0, 1 или 2; и m, за секој случај, е независно, 1, 2, 3, или 4; под услов да прстен А не е супституиран [1,2,3]триазол; и

под услов да соединението не е 3-(2,4- меркапто-триазол.
дихидрокси-фенил)-4-(нафтаген-1-ил)-5- има уште 53 патентни барања.

(51) **A 61K 31/497**

(11) **4935**

(13) T1

(21) **2013/183**

(22) 16/05/2013

(45) 30/04/2015

(30) 258914 P 06/11/2009 US and 258918 P
06/11/2009 US

(96) 05/11/2010 EP10829176.6

(97) 01/05/2013 EP2496236

(73) **Aerpio Therapeutics Inc.**

Cincinnati, OH 45242, US

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) GARDNER, Joseph, H. and SHALWITZ,
Robert

(54) **ИНХИБИТОРИ НА ПРОЛИЛ
ХИДРОКСИЛАЗА**

(57) 1 Соединение кое што има формула:



при што Z е фенил заменет со од 1 до 5
халогени одбрани од флуор и хлор;
R4 е C1-C4 линеарен алкил или C3-C4
разгранет алкил;
или фармацевтски прифатлива сол од тоа.
има уште 14 патентни барања.





(51) **A 61K 31/135, 38/02, A 61P 25/28**
 (11) **4936** (13) T1
 (21) **2013/257** (22) 03/07/2013
 (45) 30/04/2015
 (96) 17/02/2006 EP06720863.7
 (97) 03/04/2013 EP1848415
 (73) **Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.**
5 Basel Street, Petah Tiqva 49131, IL
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (72) KREITMAN, Rivka ; HAYARDENY, Liat;
 LEVY, Ruth and BLAUGRUND, Eran

(54) **"КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО
 ГЛАТИРАМЕР АЦЕТАТ И РАЗАГИЛИН ЗА
 ТРЕТМАН НА МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА "**
 (57) 1 Фармацевтски состав кој содржи
 износ на глатирамер ацетат и износ од
 разагилин или негова фармацевтски
 прифатлива сол за ублажување на симптом
 на една форма на мултиплекс склероза кај
 лице со повремено администрирање на
 фармацевтски состав на лицето.
 има уште 40 патентни барања.

(51) **A 61K 31/573, 31/58, 45/06, A 61P 35/00**
 (11) **4937** (13) T1
 (21) **2013/333** (22) 20/08/2013
 (45) 30/04/2015
 (30) 0921506P 25/08/2006 US
 (96) 23/08/2007 EP07837326.3
 (97) 10/07/2013 EP2061561
 (73) **Janssen Oncology, Inc.**
10990 Wilshire Blvd. Suite 1200 Los Angeles
CA 90024, US
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) AUERBACH, Alan, H. and BELLDEGRUN,
 Arie, S.
 (54) **СОСТАВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК**
 (57) 1 Употреба на терапевтски ефективна
 количина на абиратерон ацетат или негова
 фармацевтски прифатлива сол во
 подготвување на лек за лекувањето на рак
 на простата кај човек, кадешто лекот е
 подготвен за да биде администриран во
 дополние на терапевтски ефективна
 количина на преднизон.
 има уште 23 патентни барања.

(51) **A 61K 9/14**
 (11) **4938** (13) T1
 (21) **2013/335** (22) 20/08/2013
 (45) 30/04/2015
 (30) 169066 P 14/04/2009 US
 (96) 12/04/2010 EP10714413.1
 (97) 26/06/2013 EP2419086
 (73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Princeton NJ 08543-4000, US
 (74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HARTLEY, Ruiling, F.; HADDADIN, Raja,
 M. and QIAN, Feng
 (54) **БИОДОСТАПНИ СОСТАВИ НА
 АМОРФНО АЛФА-(N-
 СУЛФОНАМИДО)АЦЕТАМИД СОЕДИНЕНИЕ**
 (57) 1 Аморфен цврст состав за дисперзија
 кој што содржи (2R)-2-[[[(4-
 хлорофенил)сулфонил] [[2-флуоро-4-(1,2,4-
 оксадиазол-3-ил)фенил]метил]амино]-5,5,5-
 трифлуоропентанамид и
 поливинилпиролidon-винил ацетат
 кополимер (PVPVA).
 има уште 22 патентни барања.

(51) **A 61K 39/395, C 07K 16/28, C 12N 5/20, G 01N 33/53**

(11) **4939** (13) T1
(21) **2013/337** (22) 21/08/2013
(45) 30/04/2015

(96) 30/03/2005 EP05763460.2

(97) 22/05/2013 EP1734996

(73) **The regents of the University of California**

1111 Franklin Street, 12th Floor, CA 94607-5200 Oakland, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) SHEPPARD, Dean and ATAKILIT, Amha


(54) **"МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈА НА БОЛЕСТИ ПОВРЗАНИ СО АЛФА V БЕТА 5 ИНТЕГРИН"**

(57) 1 Употреба на ефективна количина од AT2 рецептор антагонист, што е евентуално во форма на состав што содржи фармацевтски прифатлив носач и/или разредувач, во производството на медикамент за третманот, спречувањето или смалувањето на невропатска болка во субјект; назначена со тоа, што AT2 рецептор антагонистот е одбран од соединенија претставени со формулата (I):

каде што:
R1 и R2 се независно одбрани од H, бензил, супституиран бензил, фенил, супституиран фенил, C1-балкил, супституиран C1-балкил, C3-6циклоалкил, супституиран C3-6циклоалкил, и хетероарил, под услов да обете R1 и R2 не се водород, R4 е одбрано од карбоксилат, карбоксилна киселина, сулфат, фосфат, сулфонамид, фосфонамид или амид,

X е одбрано од CH, азот, сулфур или кислород под услов да кога X е сулфур или кислород едно од R1 или R2 е отсутно, Y е одбрано од сулфур, кислород или N-RN, каде што RN е одбрано од H, C1-балкил, супституиран C1-балкил, арил, супституиран арил, бензил, супституиран бензил, C1-4алкиларил, супституиран C1-4алкиларил, OH, или NH₂, G е пет или шест член, хомоароматичен или незаситен, супституиран или несупституиран, хетероцикличен прстен вклучително но не и ограничено на следниве прстенести системи:

каде што симболот "*" ја означува врската распределена помеѓу кондензираните прстени 'A' и 'G', R5 е одбрано од H, C1-балкил, фенил, супституиран фенил, супституиран C1-балкил, C1-балкокси, или супституиран C1-балкокси, R6 и R8 се независно одбрани од H, C1-балкил, супституиран C1-балкил, C1-балкокси, супституиран C1-балкокси, фенил, фенилокси, бензил, бензилокси, бензиламино, бифенил, супституиран бифенил, бифенилокси, супституиран бифенилокси, нафтил, супституиран нафтил, под услов да едно од R6 или R8 не е водород, и R7 е одбрано од фенил, супституиран фенил, бензил, супституиран бензил, бифенил, супституиран бифенил, бифенилметилен, супституиран бифенилметилен, нафтил, супституиран нафтил, нафтилметилен, и супституиран нафтилметилен, или негова фармацевтски компатибилна сол. има уште 12 патентни барања.



НАЦРТ 1

(51) **C 07K 14/51, 16/18**(11) **4940** (13) T1(21) **2013/338** (22) 21/08/2013

(45) 30/04/2015

(30) 411003 25/04/2006 US; 776847 P

24/02/2006 US; 782244 P 13/03/2006 US and

792645 P 17/04/2006 US

(96) 28/04/2006 EP06751903.3

(97) 22/05/2013 EP1891101

(73) **AMGEN INC.,****One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320, US**(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје(72) LATHAM, John; PASZTY, Christopher;
ROBINSON, Martyn, Kim; GRAHAM, Kevin;
HENRY, Alistair, James; HOFFMANN, Kelly;LAWSON, Alastair; LU, Hsieng; POPPLEWELL,
Andy; SHEN, Wenyan ; WINKLER, David and
WINTERS, Aaron(54) **"СКЛЕРОСТИН СВРЗУВАЧКИ АГЕНТИ"**(57) 1 Склеростин-сврзувачки антитела се
состојат од следниве CDR секвенци:

CDR-H1: DYNMH (SEQ ID NO:245);

CDR-H2: EINPNSGGAGYNQKFKG (SEQ ID
NO:246);CDR-H3: LGYDDIYDDWYFDV (SEQ ID
NO:247);

CDR-L1: RASQDISNYLN (SEQ ID NO:78);

CDR-L2: YTSRLLS (SEQ ID NO:79); and

CDR-L3: QQGDTLPYT (SEQ ID NO:80).

има уште 32 патентни барања.

1 AQLVOTRAS VSAVUGTUT INQSSQSVI USHILAMTQQ KPOQFELLI
51 YASDILASGV FHFSGSOG TOFTLISUV QCALATTC QANINVTIA
101 FUGGTEVYVK HTDAPTVSI FFFSSEQLTS GQASVVCFLN NFIFPDINYK
151 WKIDGSRQK GVLNHWIDQO SKOSTTISNES TILITDENE RHNITCEAT
201 NKTSTSTYVK SFNUSBC

A.

1 QSLSESGRL VTFOTILTL CTAGTILEE YHSHVQAP GEGLEHGTI
51 DGGGRTDYS WAKGRTISR TSTMDLONT SLTGTOTAY FCAHSHLNG
101 QGTIVTVEBA STKDSVTFL AFCSLAQNS HTLOCLING YFFRVTYM
151 NBSLSGQVN FFAVLQDOL YLSSSVTVF SSTMPSTVT CIVAPRABST
201 KYDKKIVRO CQKNCICTV FVSVVTIFP FFFOVILIT LFFKVTYVV
251 DISKODREVO FSHVQDVEV HTACTOFREE QFNSTTRSVS ELFTMBQOML
301 NQKEFKCKVN SAUTRARIEX TISTKIDRFX ACQVTTIFPP KESQAMQKVS
351 LTKHIDTFPP EDITVENQMN QPRAHNTKT QPINTNGSY FYTSLAVQK
401 ENNEAGHTT CQVLEGLAN HNTESLENS POK

B.

Надир 1

(51) C 07D 239/46

(11) 4945 (13) T1

(21) 2013/494 (22) 28/11/2013

(45) 30/04/2015

(30) 685993P 31/05/2005 US and 05104531
26/05/2005 EP

(96) 24/05/2006 EP06755299.2


(97) 11/09/2013 EP1888537

(73) Janssen R&D Ireland
Eastgate Village, Eastgate, Little Island,
County Cork, IE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SCHILS, Didier, Philippe, Robert and
STAPPERS, Alfred, Elisabeth

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 4-
[(1,6-ДИХИДРО-6-ОКСО-2-
ПИРИМИДИНИЛ)АМИНО БЕНЗОНИТРИЛ

(57) 1 Постапка за подготвување
соединение со формулата


назначена со тоа, што соединението со
формулата (I) е подготвено со
деалкоксикарбонилирање естер на 4-оксо-
1,6-дихидро-пиримидинил карбоксилна
киселина со формулата (II):



каде што R е C1-4алкил.
има уште 17 патентни барања.

(51) A 61K 9/00, 31/245

(11) 4946 (13) T1

(21) 2013/495 (22) 28/11/2013

(45) 30/04/2015

(30) MI20051633 06/09/2005 IT

(96) 05/09/2006 EP06793212.9

(97) 16/10/2013 EP1931304

(73) Sintetica S.A.

**6850 Mendrisio, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MITIDIERI, Augusto and DONATI Elisabetta

(54) **НОВА УПОТРЕБА НА СОСТАВ КОЈ ШТО СОДРЖИ ХЛОРОПРОКАИН HCL, НОВ СОСТАВ КОЈ ШТО СОДРЖИ ХЛОРОПРОКАИН HCL И МЕТОД ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО**

(57) 1 Употреба на состав без конзерванси кој што содржи хлоропрокаин HCl во раствор во вода за вбригување, за производство на лек за интратекална наркоза, при што составот има рН од 3.0-4.0 и при што составот содржи хлоропрокаин HCl, натриум хлорид, вода за вбригување и хлороводородна киселина.
има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61K 31/10, 31/192, 9/00**

(11) **4947** (13) T1

(21) **2013/496** (22) 28/11/2013
(45) 30/04/2015

(30) 201103183 01/04/2011 TR

(96) 30/03/2012 EP12162459.7

(97) 30/10/2013 EP2505195

(73) **Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, 34460 Sariyer/Istanbul, TR**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Turkyilmaz, Ali; Cifter, Umit and Onder, Ramazan

(54) **ЛОКАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД КЕТОПРОФЕН И МЕТИЛСУЛФОНИЛМЕТАН**

(57) 1 Локален фармацевтски состав од кетопрофен и метилсулфонилметан кој што содржи најмалку еден засилувач на пенетрацијата и агенси за гелатирање, при што засилувачот на пенетрацијата е диметил сулфоксид, а агенсите за гелатирање се хидроксипропил целулоза и карбомер, и при што соодносот на тежина на хидроксипропил целулозата и карбомерот е од 20:1 до 1:10.
има уште 12 патентни барања.

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/47**

(11) **4948** (13) T1

(21) **2013/497** (22) 28/11/2013
(45) 30/04/2015

(30) 20080089952P 19/08/2008 US and 20090175277P 04/05/2009 US

(96) 18/08/2009 EP09791625.8

(97) 09/10/2013 EP2334677

(73) **Array Biopharma, Inc.**

3200 Walnut Street Boulder, CO 80301, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LYSSIKATOS, Joseph, P.; ZHAO, Qian; ALLEN, Shelley; MUNSON, Mark, C.; ROBINSON, John, E.; CELESTE, Laura L.; DAVIS, T. Gregg; DELISLE, Robert Kirk; GRESCHUK, Julie Marie; GROSS, Stefan, D.; HICKEN, Erik, James; JACKSON, Leila, J.; KALLAN, Nicholas C.; MARMSATER, Fredrik, P.; PHENEGER, Jed; RAST, Bryson; SCHLACHTER, Stephen T.; TOPALOV, George T. and WRIGHT, A. Dale

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА
ТРИАЗОЛОПИРИДИН КАКО ИНХИБИТОРИ
НА Р1М КИНАЗА**

(57) 1 Соединение со општа Формула I:




или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при што:

A е OR₁₀ или NR₁₁R₁₂; B е H, F, Cl, OR_a, (1-6C алкил)NR_bR_c, (1-6C алкил)OH, CH(OH)CH₂OH или (1-4C алкил); R₁ е H, F, Cl, Br, Me, циклопропил или CN; R_{1a}, R₂, R₃ и R₄ се независно H, F, Cl, Br, Me или CN; R₅ и R₇ се независно H, F, Me или CN; R₆ е H, F, Me, Br, CN, циклопропил, фенил, MeO- или MeOCH₂CH₂O-; R₁₀ е H, hetCyc1, -(1-3C алкил)hetCyc1a, hetCyc2, (CR₁₇R₁₈)p(CR₁₃R₁₄)CH₂NR₁₅R₁₆, - (CR₁₇R₁₈)p(CR₁₃R₁₄)CH₂OH, (1-6 C алкил), hetAr1, (1-3C алкил)hetAr1a, или (3-7C)циклоалкил заменет со NH₂, NH(1-6C алкил) или N(1-6C алкил)₂; R₁₁ е H или (1-6C) алкил; R₁₂ е hetCyc3, (1-6C алкил)NR₁₅R₁₆, C(O)(1-6C алкил)NR₁₅R₁₆, (1-6C алкил)NHC(O)O(1-6C алкил) или (4-7C)циклоалкил незадолжително заменет со OH, NH₂, NH(1-6C алкил) или H(1-6C алкил)₂; R₁₃ е H, (1-6C) алкил, F или OH, и R₁₄ е H, (1-6C) алкил или F, или R₁₃ и R₁₄ заедно со јаглеродниот атом за кој што тие се закачени формираат 3-6 член карбоцикличен прстен;

секој R₁₅, R₁₆, R₁₇ и R₁₈ е независно H или (1-6C) алкил; или секој R₁₅, R₁₆, R₁₇ и R₁₈ е независно H или (1-6C) алкил и R₁₆ е H, (1-6C) алкил, C(=O)CH₂ F, CH₂CHF₂ или CH₂CF₃; или NR₁₅R₁₆ формира 5-6 член хетероцикличен прстен кој што има прв прстенест хетероатом кој што е N и незадолжително има втор прстенест хетероатом селектиран од N и O; hetCyc1, hetCyc1a и hetCyc3 се независно 4-7 член хетероцикл кој што има прстенест азотен атом и незадолжително е заменет со еден или повеќе R₉ групи; или hetCyc1 и hetCyc3 се независно 4-7 член хетероцикл кој што има прстенест азотен атом и незадолжително е заменет со еден или повеќе R₉ групи, а hetCyc1a е селектиран од морфолинил и 4-7 член азацикличен прстен кој што е незадолжително заменет со една или повеќе R₉ групи; секој R₉ е независно селектиран од халоген, (1-6C)алкил, циклопропилметил, бензил, NR_fR_g, -(1-6C алкил)NR_hR_i, OR_j, (1-6C алкил)OR_k, (1-6C)флуороалкил, C(O)NR_mR_n, (1-6C алкил)C(O)NR_pR_q и C(O)O(1-6C алкил); hetCyc2 е 8-член премостен хетероцикл кој што има прстенест азотен атом; hetAr1 и hetAr1a се независно 5- или 6-член хетероарил кој што има 1-2 прстенести азотни атоми и незадолжително заменети со еден или повеќе субституенти независно селектирани од F, Cl, Br, Me, циклопропил, CN, NH₂, NH(1-6C алкил) и N(1-6C алкил)₂; R_a е H, (1-6C алкил), -(1-6C алкил)-O-(1-6C алкил) или -(1-6C алкил)-O-(3-6C циклоалкил); секој R_b, R_c, R_f, R_g, R_h, R_i, R_k, R_m, R_p и R_q е независно селектиран од H и (1-6C алкил); R_j е H, (1-6C алкил) или циклопропил; R_n е H, (1-6C алкил), -O(1-6 алкил) или -O(3-6C циклоалкил); и

р е 0, 1 или 2. има уште 29 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 12N 15/113, A 61K 47/48**

(11) **4949** (13) T1

(21) **2013/499** (22) 02/12/2013

(45) 30/04/2015

(30) 20000126325 01/12/2000 EP and

20010279661P 30/03/2001 US

(96) 29/11/2001 EP10179947.6

(97) 02/10/2013 EP2351852

(73) **Europaisches Laboratorium fur Molekularbiologie (EMBL) and Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V.**

Meyerhofstrasse 1 69117 Heidelberg, DE and Hofgartenstrasse 8 80539 Munchen, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Elbashir, Sayda; Lendeckel, Winfried; Wilm, Matthias and Luhrmann, Reinhard

(54) **RNA ИНТЕРФЕРЕНЦИЈА СО ПОСРЕДСТВО НА МАЛИ RNA МОЛЕКУЛА**


(57) 1 Изолирана дволанчана RNA молекула во формата на две одвоени RNA ланци, каде што секој RNA ланец има должина од 19-23 нуклеотиди, каде што споменатата RNA молекула е способна за RNA интерференција, каде што RNA молекулата содржи барем еден модифициран нуклеотиден аналог за употреба во медицината.

има уште 16 патентни барања.

СЛИКА 1А



СЛИКА 1В



(51) А 01N 25/16, 25/30, 59/12, А 01Р 1/00, А 61К 47/06, А 61Р 31/02

(11) 4950

(13) T1

(21) 2013/501

(22) 04/12/2013

(45) 30/04/2015

(30) 2007283787 31/10/2007 JP

(96) 30/10/2008 EP08844363.5

(97) 16/10/2013 EP2207419

(73) **Mundipharma International Limited**
Mundipharma House, 14-Par-la-Ville Road,
P.O. Box NM 2332, Hamilton NMJX, BM

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) СHIKAKO, Udagawa; YOSHIE, Kono and
TAKAKO, Okamoto

(54) **СТАБИЛИЗАТОР НА ПЕНА ЗА**
СОСТАВ ЗА СТЕРИПИЗАЦИЈА

(57) 1 Состав за стерилизација што содржи повидон-јод, нејонски сурфактанс и сурфактанс од тип органосулфат, назначен со тоа, што смешаната количина на повидон-јод е 4 до 10 (W/V)%, соодносот на смешување помеѓу сурфактансот од органосулфат тип и нејонскиот сурфактанс е од 50:1 до 2:1, и збирот на содржините од двата сурфактанси е 0.4 до 14 (WN)% во однос на вкупната количина од составот. има уште 4 патентни барања.

(51) **С 12N 9/12, С 12Q 1/68**

(11) 4951

(13) T1

(21) 2013/502

(22) 10/12/2013

(45) 30/04/2015

(30) 200930413 02/07/2009 ES

(96) 01/07/2010 EP10793649.4

(97) 02/10/2013 EP2450436

(73) **Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)**

28006 Madrid, ES

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО


Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) SALAS FALGUERAS, Margarita; DE
VEGA JOSE, Miguel; LAZARO BOLOS, Jose
Ma; BLANCO DAVILA, Luis and MENCIA
CABALLERO, Mario

(54) **БАКТЕРИОГРАФ РН1 29 ДНК
ПОЛИМЕРАЗА ХИМЕРА**

(57) 1 Химера на ДНК полимераза што
содржи:

аминокиселинска низа која што кодира ц29
тип ДНК
полимераза (а), врзана со нејзиниот С-
завршен крај за една врзувачка
аминокиселинска низа (б) врзана со
нејзиниот С-завршен крај за
една аминокиселинска низа што содржи
најмалку еден ДНК врзувачки спирален-
закривен-спирален (HhH) домен (ц).
има уште 42 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P
25/28, C 07D 519/00**

(11) **4952** (13) T1
(21) **2013/503** (22) 10/12/2013
(45) 30/04/2015

(30) 20090160059 12/05/2009 EP

(96) 11/05/2010 EP10721696.2

(97) 20/11/2013 EP2430022

(73) **Janssen Pharmaceuticals, Inc. and
Addex Pharma SA**

**1125 Trenton-Harbourton Road Titusville,
NJ08560, US and 12 Chemin des Aulx 1228
Plan-les-Ouates, CH**


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) TRABANCO-SUAREZ, Andres, Avelino;
CID-NUNEZ, Jose, Maria; OEHLRLCH,
DANIEL ; TRESADERN, Gary, John; VEGA

RAMIRO, JUAN, ANTONIO and
MACDONALD, Gregor, James

(54) **ДЕРИВАТИ НА 1,2,4,-
ТРИАЗОЛО[4,3]ПИРИДИН И НИВНА
УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН ИЛИ
ПРЕВЕНЦИЈА НА НЕУРОЛОШКИ И
ПСИХИЈАТРИСКИ ПОРЕМЕТУВАЊА**

(57) 1 Соединение од формула (I)



Или неговиот стереохемски изомерен
облик

каде

n е избран од групата која се состои од 0, 1 и 2;

m е избран од групата која се состои од 0, 1 и 2;

R е избран од метил или трифлуорометил; R1e избран од група која се состои од водород, C1-балкил; (C1-Залкилокси)- C1-Залкил; [(C1-Залкилокси)C1-Залкилокси]C1-Залкил; C1-Залкил заменет со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; несупституисан фенил; несупституисан бензил; бензил супституисан со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од групата која се состои од хало, C1-3 алкил, C1-Залкилокси, C1-ЗалкилоксиC1-Залкил, хидроксиC1-Залкил, цијано, хидроксил, amino, C(=O)R', C(=O)OR', C(=O)NR'R'', моно- или ди(C1-Залкил)амино, морфолинил, (C3-7циклоалкил)C1-Залкилокси,

трифлуорометил и трифлуорометокси, каде се R' и R'' независно избрани од водород и C1-балкил; (бензилокси)C1-Залкил; несупституисан C3-7циклоалкил; C3-7циклоалкил супституисан со C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; (C3-7циклоалкил)C1-Залкил; [(C3-7циклоалкил)C1-Залкилокси]C1-Залкил; (C3-7циклоалкил)C1-Залкилокси; 4-(2,3,4,5-тетрахидро-бензо[f][l, 4]оксазепин)метил; Het1; Het1C1-Залкил; Het2; и Het2C1-Залкил; R2 е избран од групата која се состои од цијано; хало; C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; C1-Залкилокси супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; C1-Залкил; C3-7циклоалкил; i (C3-7циклоалкил)C1-Залкил;

је N-кој содржи хетеропрстен избран од група која се состои од (L-a), (L-b), (L-c), (L-d), (L-e), (L-f), (L-g) и (L-h) долу

(L-e)

(L-f)

(L-g)

(L-h)

каде

R3a е одбран од групата која се состои од C1-Залкил; C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; несупституисани C3-7циклоалкил; C3-7циклоалкил супституисан со 1 или 2 супституенти независно избрани од C1-Залкил, C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; или хидроксил; несупституисани фенил; фенил супституисан со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од групата која се состои од хало, C1-Залкил, хидроксиC1-Залкил, C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, цијано, хидроксил, amino, карбоксил, C1-Залкилокси-C1-Залкил, C1-Залкилокси, C1-Залкилокси супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, C1-Залкилкарбонил, моно - и ди(C1-Залкил)амино, и морфолинил; несупституисан (фенил) C1-Залкил; (фенил) C1-Залкил каде фенил и C1-Залкил дел на супституенти можат секој да биде независно супституисан со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од групата која се состои од хало, C1-Залкил, хидроксиC1-Залкил, C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, цијано, хидроксил, amino, карбоксил, C1-Залкилокси-C1-Залкил, C1-Залкилокси, C1-Залкилокси супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, C1-Залкилкарбонил, моно- или ди(C1-Залкил)амино, морфолинил и (C3-7циклоалкил) C1-Залкилокси; несупституисан фенилокси; фенилокси

супституисан со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од групата која се состои од хало, C1-Залкил, C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, C1-Залкилокси, и C1-Залкилокси супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; несупституисани фенилокси(C1-Залкил)окси; несупституисани (фенилC1-Залкил)окси; фенил(C1-Залкил)окси каде фенил е дел на супституентот супституисан со 1, 2, или 3 супституенти независно избрани од група која се состои од хало, C1-Залкил, C1-Залкил супституисани со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, C1-Залкилокси, и C1-Залкилокси супституисани со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; несупституисани фенилоксиC1-Залкил; (фенилокси)C1-Залкил супституисан со 1 или 2 супституенти независно избрани од група која се состои од хало, C1-Залкил, C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, C1-Залкилокси, и C1-Залкилокси супституисани со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; несупституисани фениламино; фениламино супституисан со 1 или 2 независно избрани хало супституенти; (фенилC1-Залкил)амино; (фениламино)(C1-Залкил); (C3-7циклоалкил)C1-Залкил; [фенил(C3-7циклоалкил)]C1-Залкил; Het1; Het2; Het2окси; Het2метилокси; Het3; и фенил со два вицинални супституенти кои земени заедно формираат бивалентен радикал на формулата


-N=CH-NH- (a),

-CH=CH-NH- (b), или


-O-CH₂-CH₂-NH- (c);

R4a е одбран од група која се состои од водород; халоген; трифлуорометил; трифлуорометокси; хидроксил; C1-Залкил; C1-Залкилокси; хидроксиC1-Залкил;


хидроксил- C1-Залкилокси; флуороC1-Залкил; флуороC1-Залкилокси; цијано; несупституисан фенил; и фенил супституисан со 1 или 2 супституенти независно избрани од група која се состои од хало, C1-Залкилокси, хидроксиC1-Залкил, трифлуорометил и трифлуорометокси; или CR3aR4a формира радикал на формула (d), (e), (f), (g) или (h);




(d)




(e)



(f)



(g)



(h)

каде е секое W1d, W1e, W2e и W1f независимо избрано од CH и N;

секое R7d, R7e, R7f, R7g, R8d, R8e, R8f, R8g е независно избрано од водород, метил и флуоро; или секое CR7dR8d, CR7eR8e, CR7fR8f, CR7gR8g формира карбонил група;


секое R9d, R9e, R9f, i R9g е флуоро; секое q1, q2, q3 или q4 е независно избрано од 0, 1 и 2; r е 0 или 1; s е 0 или 1; секое R3b и R3c е избрано од група која се состои од C1-Залкил; C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; несупституисан фенил; фенил супституисан со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од група која се состои од хало, C1-Залкил, хидроксиC1-Залкил, C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, цијано, хидроксил, amino, карбоксил, C1-ЗалкилоксиC1-Залкил, C1-Залкилокси, C1-Залкилокси супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, C1-Залкилкарбонил, моно- и ди(C1-Залкил)амино и морфолинил; несупституисан (фенил)C1-Залкил; (фенил)C1-Залкил каде фенил и C1-Залкил дел на супституентот можат секој да биде независно супституисан со 1, 2 или 3 супституенти независно избрани од групата која се состои од хало, C1-Залкил, хидроксиC1-Залкил, C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, цијано, хидроксил, amino, карбоксил, C1-ЗалкилоксиC1-Залкил, C1-Залкилокси, C1-Залкилокси супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, C1-Залкилкарбонил, моно- или ди(C1-Залкил)амино, морфолинил, C3-7циклоалкил, (C3-7циклоалкил)C1-Залкил, и (C3-7циклоалкил)-C1-Залкилокси; несупституисан (фенилокси)C1-Залкил; (фенилокси)C1-Залкил супституисан со 1

или 2 супституенти независно избрани од група која се состои од хало, C1-Залкил, C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избран хало супституент, C1-Залкилокси, и C1-Залкилокси супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; (фениламино)(C1-Залкил); фенил до два вициелна супституента кои земени заедно формираат бивалентен радикал на формула (a), (b) или (c) како што е претходно дефинисано ; Het1; Het2; Het3; несупституисани C3-7циклоалкил; C3-7циклоалкил супституисан со 1 или 2 супституенти независно избрани од C1-Залкил, C1-Залкил супституисан со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, или хидроксил; (C3-7циклоалкил) C1-Залкил; и [фенил(C3-7циклоалкил)]C1-Залкил;

R3d и R4d се секој независно избрани од група која се состои од водород и C1-Залкил;

секое R5a, R5b, R5c, R5d, R6a, R6b, R6c и R6d се независно избрани од група која се состои од водород и C1-Залкил; или секој пар R5aR6a, R5bR6b, R5cR6c, R5dR6d се супституенти на ист атом на јагленород и секој CR5aR6a, CR5bR6b, CR5cR6c, CR5dR6d заедно формираат (C=O) или C3-7циклоалкилиден радикал;

секое R10a, R10b i R10c е избрано од H, C1-Залкил и C1-Залкилокси; каде, во (L-e), каде е t 1 или 2, R11 е водород и R12 е избран од супституент избран од групата која се состои од фенил, фенилокси и фениламино, кои може секој по потреба да биде супституисано со 1 или 2 супституента; или каде е t 1 или 3, тогаш CR11R12 формира радикал на формулата (i) или формулата (j)



каде

секое R13i и R13j е независно избрано од метил и трифлуорометил; секое R14i или R14j е флуоро; секое u1 и u2 е независно 0, 1 или 2; v1 е избран од групата од 0, 1 и 2; v2 е избран од групата од 1 и 2; секое z1 и z2 е независно избрано од групата од 0, 1 и 2; секое k1 и k2 е независно избрано од групата од 0, 1 и 2; каде, u (L-f) w е 1 или 2; каде u (L-g) Z е CR16R17 и R15 е водород каде секое x 0 y е 1; или Z е CR16R17 и R15 е избрано од групата која се состои од водород, метил и фенил и каде е секое x 0 и y е 2; (L-g) е (L-g'') каде е Z NR16

каде се R16 и R17 секој независно избран од групата која се состои од водород; несупституиран фенил; и фенил

супституиран со 1, 2 или 3 хало супституент; каде u (L-h), Q е O или N-R18, каде е R18 избран од водород и C1-Залкил; каде

секој Het1 е заситен хетероцикличен радикал избран од пиролидинил; пиперидинил; пиперазинил; и морфолинил; од кои секој може по потреба да биде супституиран со 1 или 2 супституенти независно избрани од од група која се состои од C1-балкил, хало, C1-Залкил супституиран со еден или повеќе независно избрани хало супституенти, несупституиран фенил; или фенил супституиран со 1, 2 или 3 супституента независно избрани од групата која се состои од хало, трифлуорометил, и трифлуорометокси; и секој Het2 е ароматичен хетероцикличен радикал избран од пиридинил и пиримидинил; од кои секој е несупституиран или супституиран со 1 или 2 супституенти избрани од групата која се состои од хало; C1-Залкил; C1-Залкилокси; и C1-Залкил супституиран со еден или повеќе независно избрани хало супституенти; секој Het3 е хетероцикличен радикал избран од 1,3-тиазолил по потреба супституиран со C1-Залкил; несупституиран бензофуранил; несупституиран 3,4-дихидро-2H-хроменил; и супституиран 1H-индолил; секој хало е избран од групата која се состои од флуоро, хлоро, бромо и јодо; и нивни фармацевтски прифатливи соли или солвети.

има уште 14 патентни барања.

(51) A 61M 5/32

(11) 4953

(21) 2013/504

(30) MI20080218 13/02/2008 IT

(13) T1

(22) 10/12/2013

(45) 30/04/2015

(96) 12/02/2009 EP09152685.5

(97) 18/09/2013 EP2090326

(73) ARTSANA S.p.A.

Via Saldarini Catelli, 1 22070 Grandate (Como), IT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) De Zolt, Dario

**(54) БЕЗБЕДНОСНА ИГЛА НА ПЕНКАЛО
СО ЦЕВЧЕ КАКО ЗАШТИТЕН ЕЛЕМЕНТ**

(57) 1 Пенкало игла да се поврзе со сад
или пенкало
каде што ампулата со лек е поврзана,
споменатата
игла (1) се состои од:

- метално цевче (5) со две точки
(25, 26), по една на секој крај: целта на
првата (25), позната како "точка на
пациентот", е да го
сече епидермисот, за да се овозможи
цевчето (5)

да се вметне во кожата на пациентот; целта
на втората (26), внатрешна игла носач
(3) позната како "точка на ампула", е да
перфрорира во
медицинската ампула кога иглата на
пенкалото

(1) е прицврстена на пенкало, ова му
овозможува на
лекот да биде префрлен, за време на
инјекцијата со материјалот, од ампулата до
пациентот преку
цевчето (5);

- споменатата игла носач (3), да се поврзе
со споменатото пенкало;
- примарниот контејнер (2), чија цел
е да го прими целото пенкало со игла (1)
пред
употреба;

- покривен елемент (6), поврзан со игла
носач (3) кои се поставени за цевчето (5);
- заштитен елемент (20) , подвижен во
покривниот елемент (6) и договорено да
произлезат од
овој вториот со цел да се покрие првите

канула (5) точка
по екстракција од пациент со завршување
на инјектирање, со цел да се избегне
случајно

контактирајте со споменатата
на точка (25) од страна на оператор правејќи
ја

инјекцијата или од страна на вистинскиот
пациент, како и да
спречи повторна употреба на уредот;
- еластичен елемент (36) поставен за да
изврши притисок на

споменатиот заштитен елемент (20), со цел
да се овозможи
да се движат со престанок на вбригување и
во текот

на екстракција на цевчето (5) од пациентот,
споменатото движење предизвикува
споменатиот

елемент да се покрие првата точка (25) од
наведеното цевче (5), со средства за
заклучување (47, 300, 310) се обезбедени за
наведениот

еластичен елемент (36), за да се спречи
неговото дејствување
на наведениот заштитен елемент (20),
барем додека

во момент кој следи по започнувањето на
воведувањето на цевчето (5) во
епидермисот

наведеното средство за заклучување (47,
300, 310), кој може
да се отстрани по споменатиот момент
каде што


споемнатотот започнато воведување се
карактеризира со тоа што
заштитниот елемент (20) се состои од прв
крај

(20A) надвор од споменатиот покривен
елемент (6) и
втор крај (20B) во внатрешниот дел од овој
вториот,

заштитниот елемент (20A) проектира

значително, од покривниот елемент (6) и го покрива цевчето (5) кога иглата на пенкало е подготвен за употреба (нацрт 2 , 4), на споменатиот прв крај (20а) на кожата на пациентот кога оператор иницира инјектирање, споменатиот заштитен елемент (20) слободно лесно лизга во рамките на покривниот елемент (6) за откривање на цевчето (5) кој оттука продира во кожата се додека заштитникот во вториот крај (20В) контактира со средствата за заклучување (300, 310) е отстранета кога иглата пенетрира во телото на пациентот и

заштитниот елемент (20) влегува во покривниот елемент (6) од споменатото движење на еластичниот елементи (36) резултира со компресија, така што, кога инекцијата е завршена, отстранување на игла (5) се формира и пациентот му овозможува за заштитниот елемент (20) да се движи во однос на наведениот покривен елемент (6) под довербата на еластичниот елемент (36), споменатиот заштитен елемент се движи од покривниот елемент и го наметнува цевчето на канула (5) . има уште 10 патентни барања.



(51) A 61K 9/00, 38/00, 47/26, C 07K 14/705

(11) 4954

(13) T1

(21) 2013/505

(22) 11/12/2013

(45) 30/04/2015

(30) 752150P 20/12/2005 US

(96) 19/12/2006 EP06846683.8

(97) 16/10/2013 EP1962886

(73) Bristol-Myers Squibb Company

Princeton NJ 08543-4000, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) DALI, Manisha, M.; DAHLHEIM, Charles, E.; BORSADIA, Sunita; NARINGREKAR, Vijay H.; GANDHI, Rajesh B. and NERURKAR, Manoj

(54) **СТАБИЛНИ ПРОТЕИНСКИ ФОРМУЛАЦИИ**

(57) 1 Формулација погодна за поткожна употреба која што содржи 125mg/ml CTLA4Ig молекули, шеќер селектиран од групата која што се состои од сахароза, лактоза, малтоза,

манитол и трехалоза и нивни смеси, и фармацевтски прифатлив воден носител, при што формулацијата има распон на pH од 6 до 8 и вискозитет од 9 до 20 mPa·s, а тежинскиот со има уште 19 патентни барања.

СЛИКА 1А



(51) A 61K 9/48, 31/4178

(21) 2013/506

(22) 11/12/2013

(11) 4955

(13) T1

(45) 30/04/2015



(30) 201005867 16/07/2010 TR
 (96) 15/07/2011 EP11174277.1
 (97) 30/10/2013 EP2407159
 (73) **Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, 34460 Sariyer/Istanbul, TR**
 (74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) TURKIYILMAZ, Ali; CİFTER, UMIT; TURP, Hasan Ali and KARAKOY, Basak Acar

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД ОЛМЕСАРТАН**

(57) 1 Формулација за капсула од олмесартан медоксомил, што содржи поливинилпиролидон и кроскармелоза натриум во тежински сооднос помеѓу 1:10 до 10:1 (w/w); и магнезиум стеарат и колоиден силициум диоксид во тежински сооднос помеѓу 1:10 до 15:1 (w/w).
 има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61B 5/0476, A 61N 1/00, G 06F 19/00**

(11) **4956** (13) T1
 (21) **2013/507** (22) 11/12/2013
 (45) 30/04/2015

(30) 20100014333 27/08/2010 GB

(96) 26/08/2011 EP11754911.3

(97) 25/09/2013 EP2464285

(73) **NeuroPro Limited**

PO Box 3136 Road Town, Tortola, VG

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Juffali, Walid and El-Imad, Jamil

(54) **СИСТЕМ ЗА НАДГЛЕДУВАЊЕ ИЛИ ПРЕДВИДУВАЊЕ И ПОСТАПКА ЗА НАДГЛЕДУВАЊЕ ИЛИ ПРЕДВИДУВАЊЕ**

(57) 1 Систем за надгледување или предвидување (1) за откривање на зачетокот на невролошки напад, кој ќе се состои од: невролошки електрични влезни податоци (2), кои се дигитално претставување на невролошки изведениот сигнал; конвертер (3) адаптиран да ги конвертира дигиталните сигнали во дигитална низа на патентни барања.

податоци;


анализатор на шемите (4) адаптиран да идентификува повторувачки шеми во дигиталната низа на податоци; и монитор (5) адаптиран за мерење на параметар изведен од шемите, кој ќе зависи од еден или повеќе од следниве критериуми: бројот на веќе споменатите повторувачки шеми во дигиталната низа на податоци; соодносот на веќе споменатите повторувачки шеми во дигиталната низа на податоци; стапката на промена на веќе споменатите повторувачки шеми во дигиталната низа на податоци;

и стапката на промена на соодносот на веќе споменатите повторувачки шеми во дигиталната низа на податоци, каде што излезните податоци на мониторот (5) ќе дадат индикација за зачетокот или развојот на невролошка активност, во зависност од параметарот изведен од шемата.

има

уште

14



(51) С 07D 487/04, А 61К 31/53, А 61Р 37/00

(11) 4957

(13) Т1

(21) 2013/508

(22) 12/12/2013

(45) 30/04/2015

(30) 250978Р 13/10/2009 US

(96) 12/10/2010 EP10768153.8

(97) 20/11/2013 EP2488523

(73) Bristol-Myers Squibb Company
Princeton, NJ 08543-4000, US

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CARTER, Percy H.; CHERNEY, Robert J.;
ROSSO, Victor W. and Li, Jun

(54) N-((1R,2S,5R)-5-(ТЕРТ-БУТИЛАМИНО)-
2-((S)-3-(7-ТЕРТ-БУТИЛПИРАЗОЛО[1,5-
А][1,3,5] ТРИАЗИН-4-ИЛАМИНО)-2-
ОКСОПИРОЛИДИН-1-
ИЛ)ЦИКЛОХЕКСИЛ)АЦЕТАМИД, ДВОЕН

МОДУЛАТОР НА АКТИВНОСТА НА
РЕЦЕПТОРИ НА ХЕМОКИНИ, КРИСТАЛНИ
ФОРМИ И ПРОЦЕСИ

(57) 1 Соединение кое што има формула:




или сол од тоа.

има уште 14 патентни барања

СЛИКА 1

Експериментални и симулирани обрасци на прав од N-(1R, 2S, 5R)-5-(мерт-бутиламино)-2((S)-3-(7-мерт-бутиламино)-1,5-а) Ц,3,5-триазин-4-иламино)-2-оксопиридин-1-илциклохексил/ацетатамид (Пример 5)



(51)

A 61P 11/06, C 07D 401/12, A 61K 31/4704, 31/473, 31/4745, 31/4747, 31/517, 31/519, 31/551, A 61P 25/06, C 07D 471/04, 471/10, 471/20

(11) 4958

(13) T1

(21) 2013/509

(22) 12/12/2013

(45) 30/04/2015

(30) 251477P 14/10/2009 US

(96) 13/10/2010 EP10768347.6

(97) 27/11/2013 EP2488512

(73) Bristol-Myers Squibb Company

Princeton NJ 08543-4000, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИК АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LUO, Guanglin; DUBOWCHIK, Gene M. and MACOR, John E.


(54) **АНТАГОНИСТИ НА CGRP РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Соединение со Формула I




R1 е водород, цијано, хало, алкил, халоалкил, алкокси, amino, алкиламино, диалкиламино, азетидинил, пиролидинил, или пиперидинил;
R2 е пиперидинил заменет со 1 субституент селектиран од групата која што се состои од

при што:



или R2 е



R3 е водород, хало, цијано, алкил, халоалкил, алкокси, или халоалкокси;
R4 е водород, хало, цијано, алкил, халоалкил, алкокси, или халоалкокси;
R5 е водород, хидрокси, алкокси, халоалкокси, азидо, amino, алкиламино, или диалкиламино;

R6 е водород, хидрокси, алкокси, халоалкокси, азидо, amino, алкиламино, или диалкиламино;
R7 е водород, хидрокси, алкокси, халоалкокси, азидо, amino, алкиламино, или диалкиламино;
R8 е водород, хидрокси, алкокси,



халоалкокси, азидо, amino, алкиламино, или диалкиламино;

R9 е водород, хидроксид, алкокси, халоалкокси, азидо, amino, алкиламино, или диалкиламино;

R10 е водород, хидроксид, алкокси, халоалкокси, азидо, amino, алкиламино, или диалкиламино;

R11 е водород, хидроксид, алкокси, халоалкокси, азидо, amino, алкиламино, диалкиламино, алкоксикарбонил, или бензилоксикарбонил;

или R10 и R11 земени заедно е O или N-OH; под услов ако најмалку еден од R5, R6, R7, R8, R9, R10, или R11 не е водород;

Ar1 е фенил заменет со 0-3 субституенти

селектирани од групата која што се состои од цијано, хало, алкил, халоалкил, алкокси, халоалкокси, и алкилSO₂;

X е O, CH₂, или NH; и

Y е врска, O, CH₂, или NH;

при што

"алкил" значи права или разгранета алкил група составена од 1 до 6 јаглериоди;

"алкенил" значи права или разгранета алкил група составена од 2 до 6 јаглериоди со најмалку една дупла врска;

"циклоалкил" значи моноцикличен прстенест систем составен од 3 до 7 јаглериоди; или фармацевтски прифатлива сол од тоа. има уште 16 патентни барања.

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **4959**

(13) T1

(21) **2013/510**

(22) 12/12/2013

(45) 30/04/2015

(30) 944583P 18/06/2007 US

(96) 13/06/2008 EP08768485.8

(97) 02/10/2013 EP2170959

(73) **Merck Sharp & Dohme B.V.**

2031 BN Haarlem, NL

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CARVEN, Gregory John; VAN EENENNAAM, Hans and DULOS, Gradus Johannes


(54) **АНТИТЕЛА НА ЧОВЕЧКИ**

ПРОГРАМИРАН СМРТЕН РЕЦЕПТОР PD-1

(57) 1 Антитело или дел од антитело кое се врзува за човечки PD-1, што содржи:

лесен синџир CDR НИЗА ИД БР.: 15, 16 и 17 и тежок синџир CDRs НИЗА ИД БР.: 18, 19 и 20; при што споменатото антитело или дел од антитело го блокира врзувањето на човечки PD-L1 и човечки PD-L2 за човечки PD-1 има уште 20 патентни барања.

СЛИКА 1





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
8C07D405/04	8C07D249/12	4934	T1
8A61K9/14	8A61K9/14	4938	T1
8C07K14/51	8C07K14/51	4940	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	4954	T1
8A61K31/473	8A61P11/06	4958	T1
8A61K31/551	8A61P11/06	4958	T1
8C07D471/10	8A61P11/06	4958	T1
8A61K31/10	8A61K31/10	4947	T1
8A61K31/135	8A61K31/135	4936	T1
8A61P25/18	8A61P25/18	4943	T1
8C07D239/46	8C07D239/46	4945	T1
8A61K38/00	8A61K9/00	4954	T1
8A61B5/0476	8A61B5/0476	4956	T1
8A61K31/53	8C07D487/04	4957	T1
8A61P37/00	8C07D487/04	4957	T1
8A61P11/06	8A61P11/06	4958	T1
8A61K31/245	8A61K9/00	4946	T1
8A61K9/00	8A61K31/10	4947	T1
8C12Q1/68	8C12N9/12	4951	T1
8A01P1/00	8A01N25/16	4950	T1
8A61K31/501	8C07D413/10	4960	T1
8C07D413/14	8C07D413/10	4960	T1
8C07D249/12	8C07D249/12	4934	T1
8A61K9/48	8A61K9/48	4955	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	4946	T1
8A61K47/48	8C12N15/113	4949	T1
8A61P35/00	8C07D413/10	4960	T1
8A61K38/02	8A61K31/135	4936	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	4942	T1
8A61M5/32	8A61M5/32	4953	T1
8A61K31/4178	8A61K9/48	4955	T1
8A61N1/00	8A61B5/0476	4956	T1

8A61K31/4747	8A61P11/06	4958	T1
8A61K31/519	8A61P11/06	4958	T1
8A61P25/06	8A61P11/06	4958	T1
8C07D471/04	8A61P11/06	4958	T1
8A61K31/192	8A61K31/10	4947	T1
8A01N25/30	8A01N25/16	4950	T1
8C07D401/04	8C07D249/12	4934	T1
8C07D403/04	8C07D249/12	4934	T1
8A61P25/28	8A61K31/135	4936	T1
8A61K31/573	8A61K31/573	4937	T1
8A61K31/58	8A61K31/573	4937	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	4939	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	4952	T1
8C07D519/00	8C07D471/04	4952	T1
8A61K31/4704	8A61P11/06	4958	T1
8C07D471/20	8A61P11/06	4958	T1
8A61K31/47	8C07D471/04	4948	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	4949	T1
8A61K47/06	8A01N25/16	4950	T1
8C07D413/10	8C07D413/10	4960	T1
8A61P35/00	8C07D249/12	4934	T1
8G01N33/53	8A61K39/395	4939	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	4959	T1
8C07D471/04	8C07D401/12	4942	T1
8A61K47/26	8A61K9/00	4954	T1
8C07K14/705	8A61K9/00	4954	T1
8A61K31/517	8A61P11/06	4958	T1
8C07D401/12	8A61P11/06	4958	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	4948	T1
8A61P31/02	8A01N25/16	4950	T1
8C07D417/14	8C07D413/10	4960	T1
8A61K45/06	8A61K31/573	4937	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	4939	T1
8C12N5/20	8A61K39/395	4939	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	4959	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	4957	T1
8A61K31/4745	8A61P11/06	4958	T1
8C12N9/12	8C12N9/12	4951	T1
8A01N25/16	8A01N25/16	4950	T1
8C07D417/10	8C07D413/10	4960	T1



8A61K31/4196	8C07D249/12	4934	T1
8A61K31/497	8A61K31/497	4935	T1
8A61P35/00	8A61K31/573	4937	T1
8C07K16/18	8C07K14/51	4940	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	4959	T1
8A61K31/495	8A61P25/18	4943	T1
8A61P25/28	8C07D471/04	4952	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	4952	T1
8G06F19/00	8A61B5/0476	4956	T1
8A01N59/12	8A01N25/16	4950	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Takeda GmbH	C 07D 401/12, 471/04	4942	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 413/10, A 61K 31/501, A 61P 35/00, C 07D 413/14, 417/10, 417/14	4960	T1
Synta Pharmaceuticals Corporation	C 07D 249/12, A 61K 31/4196, A 61P 35/00, C 07D 401/04, 403/04, 405/04	4934	T1
Richter Gedeon Nyrt.	A 61P 25/18, A 61K 31/495	4943	T1
Ranbaxy Laboratoires Limited		4944	T1
Aerpio Therapeutics Inc.	A 61K 31/497	4935	T1
Janssen Oncology, Inc.	A 61K 31/573, 31/58, 45/06, A 61P 35/00	4937	T1
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.	A 61K 31/135, 38/02, A 61P 25/28	4936	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 9/14	4938	T1
The regents of the University of California	A 61K 39/395, C 07K 16/28, C 12N 5/20, G 01N 33/53	4939	T1
AMGEN INC.,	C 07K 14/51, 16/18	4940	T1
Sintetica S.A.	A 61K 9/00, 31/245	4946	T1
Europaisches Laboratorium fur Molekularbiologie (EMBL) and Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V.	C 12N 15/113, A 61K 47/48	4949	T1
Mundipharma International Limited	A 01N 25/16, 25/30, 59/12, A	4950	T1

	01P 1/00, A 61K 47/06, A 61P 31/02		
Janssen R&D Ireland	C 07D 239/46	4945	T1
Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi	A 61K 31/10, 31/192, 9/00	4947	T1
Array Biopharma, Inc.	C 07D 471/04, A 61K 31/47	4948	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 9/00, 38/00, 47/26, C 07K 14/705	4954	T1
Merck Sharp & Dohme B.V.	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00	4959	T1
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)	C 12N 9/12, C 12Q 1/68	4951	T1
Janssen Pharmaceuticals, Inc. and Addex Pharma SA	C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 25/28, C 07D 519/00	4952	T1
ARTSANA S.p.A.	A 61M 5/32	4953	T1
Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim	A 61K 9/48, 31/4178	4955	T1
NeuroPro Limited	A 61B 5/0476, A 61N 1/00, G 06F 19/00	4956	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 37/00	4957	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 11/06, C 07D 401/12, A 61K 31/4704, 31/473, 31/4745, 31/4747, 31/517, 31/519, 31/551, A 61P 25/06, C 07D 471/04, 471/10, 471/20	4958	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративни елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) ТМ 2011/983 (220) 15/09/2011

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ
увоз извоз Скопје
ул. Качанички пат 158, индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена, жолто, ползлатено, зелено

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (чипс со вкус на кечап)

кл. 30 чипс (производи од житарици со
вкус на кечап)

(210) ТМ 2011/984 (220) 15/09/2011

(442) 30/04/2015

(731) КАНААН д.о.о., Скопје
Качанички пат бб., Индустриска зона -
Визбегово, Скопје, МК

(540)



(591) црвено, жолто, позлатено

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (со вкус на пиперка)

кл. 30 чипс (производи од житарици со
вкус на пиперка)

(210) ТМ 2011/985 (220) 15/09/2011

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ
увоз извоз Скопје
ул. Качанички пат 158, индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бордо, жото, црвено, позлатено,
зелено

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (со вкус на чили)

кл. 30 чипс (производи од житарици со
вкус на чили)

(210) ТМ 2011/986 (220) 15/09/2011

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ
увоз извоз Скопје
ул. Качанички пат 158, индустриска зона
Визбегово, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелено, жолто, црвено, позлатено

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (со вкус на пица)
 кл. 30 чипс (производи од житарици со
 вкус на пица)

(210) ТМ 2011/987 (220) 15/09/2011
 (442) 30/04/2015

(731) КАНААН д.о.о., Скопје
 Качанички пат бб., Индустриска зона -
 Визбегово, Скопје, МК

(540)



(591) жолто, црвено, позлатено, бело

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 чипс (со вкус на сирење)

кл. 30 чипс (производи од житарици со
 вкус на сирење)

(210) ТМ 2012/129 (220) 10/02/2012
 (442) 30/04/2015

(731) ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ Битола
 ул.Илинденска бб, 7000 Битола, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА,
 адвокат

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000
 Скопје

(540)

BITOLSKO BELO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, млечни производи, сирење,
 кашкавал, павлака, путер

(210) ТМ 2012/1253 (220) 27/11/2012
 (442) 30/04/2015

(731) Синпекс доо
 ул.Краварски пат бб, Битола, МК

(540)



(591) црна, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
 мало со земјоделска механизација

(210) ТМ 2013/28 (220) 17/01/2013
 (442) 30/04/2015

(731) ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА
 АД Скопје

ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, МК

(540)

МЕДО ШТЕДО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 осигурување, водење на работење,
 управување со ризици, канцелариски
 работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
 монетарни работи, работи поврзани за
 недвижен имот

(210) ТМ 2013/29 (220) 17/01/2013
 (442) 30/04/2015

(731) ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА
 АД Скопје

ул. Македонија 9-11, 1000 Скопје, МК

(540)

MEDO SHTEDO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 осигурување, водење на работење,
 управување со ризици, канцелариски
 работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

(210) ТМ 2013/116 (220) 13/02/2013
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и трговија КАЛЕКЕРАМИКА ДООЕЛ увоз-извоз

ул.Јадранска Магистрала бр.86, Скопје, МК

(540)

 **Kale**

(591) црна, портокалова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати и санитарни инсталаци; додатоци за фукнсонарање на апаратите и водоводните или гасоводнитеа цевки; апарати или инсталаци за омекнување на водата; апарати за сушење на раџет во туаети; бојлери за грење; заптивни елементи (славини, тапи) (чешми) за водоводни цевки; туш кабини; инсталаци за кади за сауни; туш кабини (затворени); лавабоа за миење на раџе (делови на санитарни инсталаци); чучавци (санитарна опрема); опрема за кади

кл. 19 керамички плочи; блокови материали за поплочување, кои не се метални: декоративни елементи, за изградба који не се од метал; мермер; плочи за подови. кои не се од метал; сидни плочи, кои не се од метал; плочи [градежен материал], водоводни цевки, кои не се од метал

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работа; канцалариски работи


(210) ТМ 2013/345 (220) 25/04/2013

(442) 30/04/2015

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ

бул.Македонска косовска бригада 28/6а, 1000 Скопје, МК

(540)


**B-2
BOMBER**

(591) црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2013/427 (220) 14/05/2013

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје

ул.34 бр. 13, Илинден , МК

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, зелена, темно зелена, бела,
црна, црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 топено сирење (млечен производ)

(210) ТМ 2013/428 (220) 14/05/2013
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БАЛКАНСКА
МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје
ул.34 бр. 13, Илинден, МК
(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темно сина, зелена, темно
зелена, бела, црвена, црна, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 кисело млеко (млечен производ)

(210) ТМ 2013/429 (220) 14/05/2013
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БАЛКАНСКА
МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје
ул.34 бр. 13, Илинден, МК
(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) светло сина, темно сина, светло
зелена, темно зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 ајран (млечен производ)

(210) ТМ 2013/430 (220) 14/05/2013
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги БАЛКАНСКА
МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје
ул.34 бр. 13, Илинден, МК
(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сина, зелена, темно зелена,
црна, црвена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко

(210) ТМ 2013/435 (220) 15/05/2013
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
 Источна индустриска зона бб дел 3 -
 Маџари, 1000 Скопје, МК
 (540)

EVA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
 супстанции за перење, препарати за
 чистење, полирање, триење и
 нагризување, сапуни, парфимерија,
 етерични масла, козметички производи,
 лосиони за коса, препарати за нега на
 заби

(210) ТМ 2013/436 (220) 15/05/2013
 (442) 30/04/2015

(731) Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
 Источна индустриска зона бб дел 3 -
 Маџари, 1000 Скопје, МК
 (540)

LOLA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
 супстанции за перење, препарати за
 чистење, полирање, триење и
 нагризување, сапуни, парфимерија,
 етерични масла, козметички производи,
 лосиони за коса, препарати за нега на
 заби

(210) ТМ 2013/437 (220) 15/05/2013
 (442) 30/04/2015

(731) Друштво за промет и услуги
ФОБАС КОМПАНИ ДОО
 Источна индустриска зона бб дел 3 -
 Маџари, 1000 Скопје, МК
 (540)



(591) -жолта и сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
 супстанции за перење, препарати за
 чистење, полирање, триење и
 нагризување, сапуни, парфимерија,
 етерични масла козметички производи,
 лосиони за коса, препарати за нега на
 забите

(210) ТМ 2013/439 (220) 15/05/2013
 (442) 30/04/2015

(731) Друштво за туризам, трговија и
 услуги НОА ТУРС дооел Скопје
 ул.Васил Главинов бр.3, Скопје, МК
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
 складирање стока; организирање
 патувања
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2013/502 (220) 30/05/2013
 (442) 30/04/2015

(731) Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз
 Градско
 Автопат бб, 1420 Градско, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2013/522** (220) 03/06/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Taylor Made Golf Company, Inc.**
5545 Fermi Court, Carlsbad, California
92008, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

TAYLOR MADE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 опрема за голф и додатоци за
голф, вклучително палки за голф, дршки
за голф, топчиња за голф, ракавици за
голф, подметки за голф, покривки за глава
на палки за голф, торби за голф, тела на
палки за голфи

(210) **TM 2013/527** (220) 03/06/2013
(442) 30/04/2015

(731) **ДООЕЛ Ликуки-Хоме**
ул.Јорго Костовски бр.46, 7000 Битола,
МК

(740) ДООЕЛ Ликуки-Хоме
ул.Ѓорѓи Ѓорѓиевски бб, Креница, 7000
Битола
(540)



(591) зелена, сребрена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) **TM 2013/543** (220) 05/06/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Orpha - Devel Handels und Vertriebs**
GmbH

Wintergasse 85/1B 3002 Purkerdorf, AT

(740) СЛАВИЦА ТРЧКОВА, АДВОКАТ
Ул. Св. Кирил и Методиј бр.16, 1000,
Скопје
(540)

NALPAIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати
кл. 10 медицински помагала

(210) **TM 2013/544** (220) 05/06/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Orpha - Devel Handels und Vertriebs**
GmbH

Wintergasse 85/1B 3002 Purkerdorf, AT

(740) СЛАВИЦА ТРЧКОВА, АДВОКАТ
Ул. Св. Кирил и Методиј бр.16, 1000,
Скопје
(540)

НАЛПАИН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати
кл. 10 медицински помагала

(210) **TM 2013/569** (220) 13/06/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Piramal Critical Care**
3950 Schelden Circle Bethlehem,
Pennsylvania, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PIRAMAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2013/640** (220) 04/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) **PHARMATEX ITALIA**
Via Appiani 22, 20121 Milano, IT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TRIACORT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2013/661** (220) 02/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Асоцијација за развој на спорт и**
култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола
ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, МК

(540)



(591) жолта, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени
возила); машински елементи за спојување
и пренос (освен за копнени возила);
земјоделски направи (кои не се рачни);
инкубатори за јајца

кл. 11 апарати за осветлување.-греење,
создавање пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација.снабдување со вода
и санитарни намени

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книговезнички
материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (што не се
вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици
за стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото); стаклени производи,
порцелански и керамички предмети што не
се вклучени во другите класи
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање
патувања



(210) **TM 2013/664** (220) 09/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Deva Holding A.S.**

**Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

COLASTIN

(591)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2013/665** (220) 09/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Deva Holding A.S.**

**Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DEGRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2013/666** (220) 09/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Deva Holding A.S.**

**Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SILVERDIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2013/669** (220) 10/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за промет и услуги**

ФОБАС КОМПАНИ ДОО

**Источна индустриска зона бб дел 3 -
Маџари, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) зелена и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
заби

(210) **TM 2013/684** (220) 12/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) **ВИКТОРИЈА ВАИТ ДОО увоз-извоз
Скопје**

ул.Лермонтова 3/4, Скопје, МК

(540)

VAMEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2013/685** (220) 15/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) **CHIPSTAR Sh.p.k.**

Rruga Kristo Negovani Nr.215, Lagja

Dehmoret, 9401 Vlore, AL

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела, кафеава, окер,
бордо

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од житарици [флипс]

(210) ТМ 2013/690 (220) 16/07/2013

(442) 30/04/2015

(731) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under
the laws of the State of New Jersey
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

ENERGY LIVES HERE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за
земјоделството, градинарството и
шумарството; сурови вештачки смоли,
пластични материи во сурова состојба;
ѓубриња; смеси за гаснење пожар;
производи за калење и заварување;
хемиски материи за конзервирање
прехранбени производи; материи за
штавење; лепливи материи што се
користат во индустријата; абразиви
(помошни течности за употреба со

абразиви);

автомобили (пополнувачи за каросерии на
автомобили);

агар-агар;

агенси за бистрење и конзервирање на
пивото;

агенси за конзервирање пиво;

агенси за одлепување [хемиски производи
за растечнување на скробни лепила];

аглутинати за бетон;

аеросоли (гасни исфрлачи за аеросоли);

азотен монооксид;

азотен оксид -протоксид;

азотна вар [ѓубре];

азотна киселина;

азотни ѓубриња;

акрилна смола во сурова состојба;

активен јаглен;

актиниум;

акумулатори (закиселена вода за полнење
акумулатори);

акумулатори (раствори против пенење за
акумулатори);

акумулатори (течности за отстранување
сулфати од акумулатори);

албуминизирана хартија;

алгаровил [материјал за штавење];

алги [ѓубре];

алги кременарки (земја со алги
кременарки);

алгинати [желатински и надувни
препарати] што не се користат во

исхраната;

алдехиди *;

алкалии;

алкалии (испарливи алкалии) [амонијак] за
индустриска употреба;

алкални јодиди за индустриска употреба;

алкални метали;

алкални метали (соли на алкални метали);

алкално-земјени метали;

алкалоиди *;

алкохол (етил алкохол);



алкохол *;
 алкохолнираствори на киселина
 [разблажена оцетна киселина];
 алкохолни раствори на сол;
 алумина;
 алуминиумов ацетат *;
 алуминиумов јодид;
 алуминиумов силикат;
 алуминиумов хидрат;
 алуминиумов хлорид;
 алуминиумова стипса;
 америциум;
 амил алкохол;
 амил ацетат;
 амонијак *;
 амонијак [испарливи алкалии] за
 индустриска употреба;
 амонијакова сол;
 амонијакова стипса;
 амонијачки соли;
 амониумов алдехид;
 амониумови соли;
 анализи во лабораторија (хемиски
 средства за анализи во лабораторија), што
 не се за медицинска или ветеринарна
 употреба;
 антимон;
 антимонов оксид;
 антимонов сулфид;
 антифриз;
 антранилна киселина;
 анхидратен амониак;
 анхидриди;
 апсорбирање масла (синтетички
 материјали за апсорбирање масла);
 аргон;
 арсен;
 арсенат (оловен арсенат);
 арсенова киселина;
 астатин;
 ацетат (алуминиумов ацетат)*;
 ацетат на целулоза во сурова состојба;
 ацетати [хемиски производи] *;

ацетилен;
 ацетиленски тетраклорид;
 ацетон;
 бази [хемиски производи];
 базична сол на бизмутот;
 бакарен сулфат [витриол];
 бактериолошки препарати за скиснување;
 бактериолошки препарати што не се за
 медицинска и ветеринарна употреба;
 бактериски препарати што не се за
 медицинска и ветеринарна употреба;
 бактерициди (енолошки бактерициди)
 [хемиски материи што се користат во
 производството на вино];
 балсам од гурјун [гурјон, гурјан] за
 производство на лакови;
 баритна хартија;
 бариум;
 бариум хидроксид;
 бариумов сулфат;
 бариумови смеси;
 батерии (соли за галвански батерии);
 белтачини (јодирани белтачини);
 белтачини [животински или растителни
 како суровина];
 белтачински слад;
 бензен (метил бензен);
 бензенови деривати;
 бензиов сулфинид;
 бензиова киселина;
 бензин (додатоци за прочистување на
 бензинот);
 бензин (средства за разложување бензин);
 бензол (метил бензол);
 бентонит;
 беркелиум;
 бетон (аглутирати за бетон);
 бетон (производи за конзервирање бетон)
 со исклучок на бои и масла;
 бизмут;
 бизмут (базична сол на бизмут);
 биолошки препарати што не се за
 медицинска или ветеринарна употреба;

биохемиски катализатори;
 бихлорид на калај;
 бихромат на калиум;
 бихромат на сода;
 благородни метали (соли на благородни метали) за индустриска употреба;
 блиц - препарати;
 бои (хемиски производи за осветлување на боите, за индустриска употреба);
 бои (хемиски производи за производство на бои);
 бојосување метали (соли за бојосување метали);
 боксит;
 боракс;
 борна киселина за индустриска употреба;
 брашно за индустриска употреба;
 брашно од тапиока за индустриска употреба;
 бром за хемиска употреба;
 вар (азотна вар) [ѓубре];
 вар ацетат;
 вар карбонат;
 вар хлорид;
 варовник (средства за стврднување варовник);
 вештачки засладувачи [хемиски производи];
 вештачки смоли во сурова состојба;
 вино (средства за чистење вино);
 вино (хемиски производи што се користат во ферментација на виното);
 винска киселина;
 вински алкохол;
 вински камен кој не е за фармацевтска употреба;
 вискоза;
 витриол;
 внатрешни гуми за возила (смеси за поправање внатрешни гуми за возила);
 вода (дестилирана вода);
 вода (закиселена вода) за полнење акумулатори;

вода (морска вода) за индустриска употреба;
 вода (производи за омекнување на водата);
 вода (тешка вода);
 вода (хемиски производи за прочистување вода);
 водено стакло [течно стакло];
 водород;
 водород пероксид;
 водороден диоксид;
 волфрамова киселина;
 восок (хемиски средства за белење восок);
 восок за калеменење дрвја;
 вулканизација (забрзувачи за вулканизација);
 гадолиниум;
 галванизација (раствори за галванизација);
 галиум;
 галотанинска киселина;
 гарежно црнило за индустриска употреба;
 гас (производи за прочистување на гасот);
 гас за исфрлање аеросоли;
 гасови (заштитни гасови) за заварување;
 гасови во цврста состојба за индустриска употреба;
 гелови (електрофорезни гелови) што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 гетери [хемиски активни супстанции];
 гликоза за индустриска употреба;
 гликозиди;
 гликол;
 гликолен етер;
 глина [каолин];
 глина за рафинирање масла која се користи во текстилната индустрија;
 глина за хидрофонишно одгледување растенија [супстрат];
 глицериди;
 глицерин за индустриска употреба;
 глутен [лепило], што не се користи за канцелариски материјали или



домаќинството;
 гориво за нуклеарни реактори;
 готвење (средства за поттикнување на готвењето) за индустриска употреба;
 грамофонски плочи (производи за обновување грамофонски плочи);
 грамофонски плочи (смеси за производство на грамофонски плочи);
 графит за индустриска употреба;
 гуано;
 ѓубре за употреба во земјоделството;
 ѓубриња;
 гумарабика за индустриска употреба;
 гуми (кит за гуми);
 гуми (смеси за репарација на гуми);
 гурјун [гурјон, гурјан] (балсам од гурјун) за производство на лакови;
 декарбонизација на мотори (хемиски препарати за декарбонизација на мотори);
 деколоранти за индустриска употреба;
 декстрин [скроб];
 дестилирана вода;
 детергенти што се користат во производствените процеси;
 дијазо хартија;
 дијастази за индустриска употреба;
 диоксалат (калиумов диоксалат);
 диоксид (титаниум диоксид) за индустриска употреба;
 диспозиум;
 додатоци (хемиски додатоци) за масла;
 додатоци за прочистување на бензинот;
 доломит за индустриска употреба;
 дрвен алкохол;
 дрвен алкохол (препарати добиени со дестилација на дрвен алкохол);
 дрвен јаглен (животински дрвен јаглен);
 дрвен јаглен (коскен дрвен јаглен);
 дрвен јаглен (крвен дрвен јаглен);
 дрвена кашеста маса;
 дрвја (пополнувачи за празнини на дрвја) [шумарство];
 дрво за штавење;

дупчење (кал за олеснување при дупчење);
 европиум;
 електрофорезни гелови, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 емајл (керамички емајл);
 емајл (производи за постигнување на просирност на емајл);
 емајл (хемиски препарати, со исклучок на бои за производство на емајл);
 емулгатори;
 емулзии на фотографии;
 ензими за индустриска употреба;
 ензимски препарати за индустриска употреба;
 енолошки бактерициди [хемиски материи што се користат во производството на вино];
 епоксидна смола во сурова состојба;
 ербиум;
 естери *;
 етан;
 етери *;
 етил алкохол;
 етил етер;
 желатин за индустриска употреба;
 желатин кој се користи за фотографии;
 железни соли;
 жива;
 живин оксид;
 живини соли;
 животински белтачини [суровини];
 животински дрвен јаглен;
 животински јаглен;
 жита (остатоци од обработката на жита) за индустриска употреба;
 житен плевел (хемиски препарати за заштита од житен плевел);
 забрзувачи за вулканизација;
 заварување (заштитни гасови за заварување);
 заварување (раствори за заварување);
 заварување (хемиски производи за

заварување);
 завои (лепливи материи за хируршки завои);
 закиселена вода за полнење акумулатори;
 засладувачи (вештачки засладувачи) [хемиски производи];
 заштитни гасови за заварување;
 згура [ѓубре];
 земја за обработка;
 земја со алги кременарки;
 земји (земјени метали);
 земји (ретки земји);
 земјоделство (ѓубриња за земјоделство);
 земјоделство (хемиски производи за земјоделството), освен фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди;
 сидарски производи за конзервирање освен бои и масла;
 сидни плочки (лепила за сидни плочки);
 сидни тапети (лепила за сидни тапети);
 сидови (производи за конзервирање сидови) со исклучок на бои и масла;
 изменувачи на јони [хемиски производи];
 изотопи за индустриска употреба;
 индустриски хемиски производи;
 инсектициди (хемиски додатоци на инсектициди);
 испарливи алкалии [амониак] за индустриска употреба;
 итербиум;
 итриум;
 јаглен (активен јаглен);
 јаглен (производи од животински јаглен);
 јаглен за филтри;
 јаглерод;
 јаглероден сулфид;
 јаглероден тетрахлорид;
 јаглеродна киселина;
 јаглеродни хидрати;
 јод за индустриска употреба;
 јод за хемиска употреба;
 јодирани белтачини;
 јодирани соли;

јодна киселина;
 јони (изменувачи на јони) [хемиски производи];
 казеин за индустриска употреба;
 казиопиум [лутециум];
 каинит;
 кал за олеснување при дупчење;
 калапи (производи за олеснување на вадењето од калапи);
 калемење (восок за калемење) за дрвја;
 калемење (кит за калемење дрвја);
 калиум;
 калиум диоксалат;
 калиум оксалат;
 калифорниум;
 калциум карбид;
 калциум цијанамид [ѓубре];
 калциумов натриев карбонат;
 калциумови соли;
 камена сол;
 камфор за индустриска употреба;
 каолин;
 карбид;
 карбонати;
 карбонил за заштита на растенијата;
 каросерии (пополнувачи за каросерии на автомобили);
 катализатори;
 каустици за индустриска употреба;
 каустична база;
 каустична сода за индустриска употреба;
 каша;
 каша (дрвена кашеста маса);
 каша (хартиена кашеста маса);
 кебрачо за индустриска употреба;
 керамика (смеси за производство на техничка керамика);
 керамички емајл;
 керамички материјали во честички за филтри;
 керамички смеси за сврзување [зрна и прав];
 керпич;



кетон;
 кинематографски филмови,
 сензибилизирали но не експонирани;
 киселина (дрвена киселина) [пиролигниска
 киселина];
 киселини *;
 киселини на база на бензен;
 кислород;
 кит (стакларски кит);
 кит за гуми;
 кит за калемење дрвја;
 кит за кожа;
 кобалтен оксид за индустриска употреба;
 кожа (кит за кожа);
 кожа (премачкувачи за кожа, освен масла
 за кожа);
 кожа (препарати за обработка на кожата);
 кожа (препарати за обработка на кожени
 производи);
 кожа (хемиски производи за импрегнација
 на кожа);
 кожа (хемиски производи за освежување
 кожа);
 кожа (хемиски средства за обработка на
 кожа);
 кожа (хемиски средства за постигнување
 водонепропустливост на кожата);
 козлична смола што се користи во
 производството;
 колодиум *;
 компирово брашно за индустриска
 употреба;
 компост;
 конзервирање (сол за конзервирање) што
 не се користи за прехранбени производи;
 конзервирање јаглен;
 конзервирање прехранбени производи
 (хемиски супстанции за конзервирање
 прехранбени производи);
 кора од ризофора за индустриска
 употреба;
 корозивни производи;
 коскен јаглен;

крвен јаглен;
 крем од вински камен кој не е за
 фармацевтска употреба;
 креозот за хемиска употреба;
 криптон;
 кротонски алдехид;
 ксенон;
 култури на микроорганизми што не се за
 медицинска и ветеринарна употреба;
 куриум;
 лакмусова хартија;
 лакови (раствори за лакови);
 лантан;
 леарница (песок за леарница);
 леарница (производи за правење одливки
 во леарница);
 легури на метали (хемиски средства за
 олеснување на правењето легури на
 метали);
 леќи (средства против заматување леќи);
 лемење (раствори за лемење);
 лепење плакати (лепила за лепење
 плакати);
 лепила [адхезиви] што не се користат за
 канцелариски материјали или во
 домаќинството;
 лепила за сидни плочки;
 лепила за сидни тапети;
 лепила за кожа;
 лепила за лепење плакати;
 лепила за премачкување основни бои;
 лепило;
 лепило за индустриска употреба;
 лепливи материи за индустријата;
 лепливи материи за хируршки завои;
 лепливи производи за премачкување
 дрвја;
 лецитин [суровина];
 лимонска киселина за индустриска
 употреба;
 литециум [касиопиум];
 литиум;
 литиум оксид;

магнезит;
магнезиум карбонат;
магнезиум хлорид;
магнетен флуид за индустриска употреба;
малајски гамбир;
манганат;
манганов диоксид;
масла (синтетички материјали за апсорбирање масла);
масла (средства за разложување масла);
масла (хемиски додатоци за масла);
масла (хемиски производи за прочистување масла);
масла (хемиски средства за белење масла);
масла за кожарници;
масла за конзервирање на храната;
масла за обработка на кожата;
масла за прва обработка на кожата во процесот на производството;
маслен цемент [кит];
масни киселини;
масти (производи за разложување масти);
масти (хемиски средства за белење масти);
материи против тропане за мотори со внатрешно согорување;
месо (хемиски производи за чадење месо);
метали (алкални метали);
метали (земјено-алкални метали);
метали (производи за калење метали) [стврднување];
метали (производи за отпуштање метали);
метали (соли за бојосување метали);
метали помешани со земја;
металоиди;
метан;
метил бензен;
метил бензол;
метил етер;
микроорганизми (култури на микроорганизми) што не се за медицинска и ветеринарна употреба;

минерал на бариум карбонат;
минерал на бариум сулфат;
минерални киселини;
млеко (ферменти на млеко) за хемиска употреба;
млечна киселина;
модератори за нуклеарни реактори;
морска вода за индустриска употреба;
мотори (препарати против зовривање за разладувачи на мотори);
мотори (разладувачи за мотори на возила);
мотори за возила (разладувачи за мотори за возила);
мотори со внатрешно согорување (супстанции против тропане за мотори со внатрешно согорување);
моторни горива (хемиски додатоци на моторните горива);
мравска киселина;
мравски алдехид за хемиска употреба;
мраз (сув мраз) [јаглороден диоксид];
мувла (производи за чистење мувла);
мувла (хемиски производи за заштита од мувла);
нагризувачки средства за метали;
натриум;
натриум перборат;
натриум хипохлорит;
нафталин;
неодимиум;
неон;
нептуниум;
неутрализирачки средства за отровни гасови;
нижење (смеси за нижење);
нискотемпературни производи;
нитрат на ураниум;
нитрати;
нитрит (бизмут нитрит) за хемиска употреба;
нитрит на бизмутот за хемиска употреба;
нитроген;



нуклеарни реактори (гориво за нуклеарни реактори);
 нуклерни реактори (модератори за нуклерни реактори);
 обновување (производи за обновување грамофонски плочи);
 овошје (хормони за забрзување на созревање овошје);
 одвојување (производи за одвојување и одлепување);
 одлепување (производи за одвојување и одлепување);
 оксалати;
 оксална киселина;
 олеинска киселина;
 оливин [хемиски производи];
 оловен арсенат;
 оловен ацетат;
 оловен оксид;
 омекнувачи за индустриска употреба;
 органски материи (хемиски средства за белење органски материи);
 осветлување на бои-пред заграда наместо-хемиски производи за осветлување;
 остатоци од обработката на житата за индустриска употреба;
 отпуштање котелци на чорапи (производи за спречување на отпуштањето котелци на чорапи);
 отпуштање метали (производи за отпуштање метали);
 отровни гасови (неутрализирачки средства за отровни гасови);
 отстранување сјај (средства за отстранување сјај);
 офсет печатење (сензибилизирани плочи за офсет печатење);
 оцетен анхидрид;
 оџаци (хемиски средства за чистење оџаци);
 паладиум хлорид;
 пектин [фотографија];

перкарбонати;
 персулфати;
 персулфурна киселина;
 перхлорати;
 песок за леарница;
 пигменти (хемиски производи што се користат во производството на пигменти);
 пикринска киселина;
 пирогалична киселина;
 пиролигниска киселина [дрвена киселина];
 пластисол;
 пластифицирачки средства;
 пластични маси (разложувачи на пластични маси);
 пластични маси во сурова состојба;
 плочи (сензибилизирани фотографски плочи);
 плочи (фотосензитивни плочи);
 плочи за офсет печатење (сензибилизирани плочи за офсет печатење);
 плутониум;
 површински активни хемиски агенси;
 површинско ѓубре за хумус;
 полнење акумулатори (закиселена вода за полнење акумулатори);
 полониум;
 помошни течности за употреба со абразиви;
 пополнувачи за празнини на дрвја [шумарство];
 пополнувачи за каросерии на автомобили;
 поташ;
 поташна вода;
 потопување (средства за потопување што се користат во бојацилници);
 потопување (средства за потопување што се користат во текстилната индустрија);
 потопување (средства за потопување што се користат при белење);
 прав (сода во прав);
 прасеодимиум;
 премачкување дрвја (лепливи производи

за премачкување дрвја);
 премачкувачи за кожата, освен масла за кожа;
 пренесување (течност за пренесување);
 препарати за белење [деколоранти] за индустриска употреба;
 препарати за бистрење;
 препарати за вулканизација;
 препарати за галванизација;
 препарати за ѓубрење;
 препарати за дијагноза, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 препарати за завршна обработка на челикот;
 препарати за заштита од оган;
 препарати за лемење;
 препарати за обработка на кожата;
 препарати за обработка на кожени производи;
 препарати за одмастување што се користат во производствените процеси;
 препарати за отстранување тапети;
 препарати за постигнување водонепропустливост на цементот со исклучок на бои;
 препарати за согорување [хемиски додатоци за моторни горива];
 прехранбени производи (хемиски супстанции за конзервирање прехранбени производи);
 прозорски стакла (хемиски средства против губење на сјајот на прозорските стакла);
 производи за валање;
 производи за валање што се користат во текстилната индустрија;
 производи за калење метали [стврднување];
 производи за кондензација (хемиски производи за кондензација);
 производи за конзервирање (сидарски производи за конзервирање) со исклучок на бои и масла;

производи за конзервирање бетон, освен бои и масла;
 производи за конзервирање за тули со исклучок на бои и масла;
 производи за конзервирање за фармацевтски производи;
 производи за конзервирање на цементот, со исклучок на бои и масла;
 производи за конзервирање цвеќе;
 производи за обновување грамофонски плочи;
 производи за одвојување и одлепување ;
 производи за одмастување што се користат во производствените процеси;
 производи за одржување обработлива земја;
 производи за олеснување на вадењето од калапи;
 производи за омекнување на водата;
 производи за омекнување на месото за индустриска употреба;
 производи за отпуштање метали;
 производи за правење одливки во леарница;
 производи за премачкување и завршна обработка на текстил;
 производи за разладување;
 производи за регулирање на растот на растенијата;
 производи за чистење мувла;
 производи од животински јаглен;
 производи против каменец;
 прометиум;
 протактиниум;
 протеин [суровина];
 прочистување (додатоци за прочистување на бензинот);
 прусијати;
 радиоактивни елементи за научна употреба;
 радиум за научна употреба;
 радон;
 развивање (раствори за развивање)



[фотографија];
 развивачи (фотографски развивачи);
 разладни средства;
 разладувачи (средства против зовривање за разладувачи на мотори);
 разладувачи за мотори на возила;
 разредувачи за лакови;
 раствори за галванизација;
 раствори за заварување;
 раствори за лемење;
 раствори за олеснување при дупчење (хемиски додатоци за раствори за олеснување при дупчење);
 раствори за развивање [фотографија];
 раствори за фиксирање [фотографија];
 раствори на сребрена сол за посребрување;
 раствори против пенење за акумулатори;
 растенија (глина за хидрофонично одгледување растенија) [супстрат];
 растенија (препарати за регулирање на растот на растенија);
 реагенси (хемиски реагенси), што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 реагенсна хартија;
 редуктори што се користат за фотографии;
 рендген филмови, сензибилизирани но неекспонирани;
 рениум;
 репарација на гуми (смеси за репарација на гуми);
 ретки земји;
 реткоземјени метали (соли од реткоземјени метали);
 рибино лепило кое не се користи за канцелариски материјали, за домаќинство или за прехранбени цели;
 рубидиум;
 рус кој се користи во кожарници;
 саѓи за индустриска или земјоделска употреба;
 саксии од тресет за градинарството;
 салицилна киселина;

самариум;
 самобоечка хартија [фотографија];
 сапун [метален] за индустриска употреба;
 сахарин;
 сврзување (керамички смеси за сврзување) [зрна и прав];
 сврзувачки средства (сврзувачки средства за леарници);
 сврзувачки средства за пневматски гуми [гуми];
 сврзувачки средства за поправка на скршени производи;
 сврзувачки средства за чевли;
 себастична киселина;
 селен;
 сензибилизатори (фотографски сензибилизатори);
 сензибилизирана ткаенина за фотографии;
 сензибилизирана хартија;
 сензибилизирана хартија за офсет печатење;
 сензибилизирани филмови, неекспозиционирани;
 сензибилизирани фотографски плочи;
 серво управување (точност за серво управување);
 силикати;
 силикон;
 силикони;
 синтетички смоли во сурова состојба;
 скандиум;
 скиснување (бактериолошки препарати за скиснување);
 скроб за индустриска употреба;
 скробна паста [адхезив] која не се користи за канцелариски материјали или за домаќинството;
 скробни лепила (хемиски средства за растечнување скробни лепила) [агенси за одлепување];
 скробни лепила [хемиски производи];
 слад (белтачински слад);

смеси за гаснење пожар;
 смеси за производство на грамофонски
 плочи;
 смеси за репарација на гуми;
 смола (акрилна смола), во сурова
 состојба;
 смола (вештачка смола), во сурова
 состојба;
 смола (епоксидна смола), во сурова
 состојба;
 смола (козлична смола) што се користи во
 производството;
 смола (синтетичка смола), во сурова
 состојба;
 сода (калциумова сода);
 сода бикарбона за хемиска употреба;
 сода во прав;
 сол (алкохолни раствори на сол);
 сол (базична сол) на бизмут;
 сол за конзервирање што не се користи за
 прехранбени производи;
 сол, сурова;
 соли [ѓубре];
 соли [хемиски производи];
 соли за бојосување [фотографија];
 соли за бојосување метали;
 соли за галвански батерии;
 соли за индустриска употреба;
 соли на алкални метали;
 соли на благородни метали за
 индустриска употреба;
 соли на злато;
 соли на натриум [хемиски производи];
 соли на хром;
 соли од реткоземјени метали;
 сопирање (течности за сопирање);
 сребрен нитрат;
 средства за дехидрација, за индустриска
 употреба;
 средства за заштеда на горивата;
 средства за заштита на семето;
 средства за конзервирање гума;
 средства за конзервирање сидови, со

исклучок на бои и масла;
 средства за омекнување при обработка на
 кожата;
 средства за отстранување 'рѓа што не се
 користат во домаќинството;
 средства за отстранување на сјајот;
 средства за плавење сурова свила;
 средства за постигнување просирност, за
 емајл или стакло;
 средства за потопување што се користат
 во бојацилници;
 средства за потопување што се користат
 во текстилната индустрија;
 средства за потопување што се користат
 при белење;
 средства за премачкување со лепак;
 средства за разложување на бензинот;
 средства за разложување на маслата;
 средства за разложување пластика;
 средства за стврдување на варовникот;
 средства за уништување лисје од
 растенија;
 средства за филтрирање во индустријата
 на пијалаци;
 средства за чистење вино;
 средства за чистење на гасот;
 средства за штавење;
 средства против 'ртење на зеленчукот;
 средства против влага на сидови со
 исклучок на бои;
 средства против зовривање за
 разладувачи на мотори;
 средства против наслаги;
 средства против статички електрицитет
 што не се за употреба во домаќинствата;
 стакларски кит;
 стакло (водено стакло) [течно стакло];
 стакло (средства за заштита од губење на
 сјајот на стаклото);
 стакло (средства за постигнување
 непросирност на стакло);
 стакло (хемиски производи за матирање
 стакло);



стеаринска киселина;
 стипса;
 стронциум;
 субстрати за површински посеви
 [земјоделство];
 сув мраз [јаглероден диоксид];
 сулфати;
 сулфиди;
 сулфонски киселини;
 сулфур;
 сулфурен етер;
 сулфурен прашок за хемиска употреба;
 сулфуреста киселина;
 сулфурна киселина;
 суперфосфати [ѓубре];
 сурова свила (средства за плавење сурова
 свила);
 талиум;
 талк [магнезиум силикат];
 танин;
 танинска киселина;
 танинска киселина за производство на
 мастило;
 тапети (лепила за ѕидни тапети);
 текнециум;
 текстил (хемиски производи за
 импрегнација на текстил);
 текстил (хемиски средства за
 постигнување водонепропустливост на
 текстилот);
 телур;
 тензиоактивни агенсии;
 тербиум;
 тетрахлориди;
 течност за подготвување на тутунот;
 течност за пренесување;
 течност за серво управување;
 течност за сопирање;
 течности за отстранување сулфати од
 акумулатори;
 течности за употреба со абразиви
 (помошни течности за употреба со
 абразиви);

течности за хидраулични системи;
 тешка вода;
 тиокарбанилит;
 титанит;
 титаниум диоксид за индустриска
 употреба;
 ткаенина за фотокопии;
 ткаенини (хемиски средства против
 создавање дамки на ткаенини);
 толуен;
 толуол;
 ториум;
 траги на елементи (производи од траги на
 елементи) за растенија;
 тресет (саксии од тресет) за
 градинарството;
 тресет [ѓубре];
 тули (производи за конзервирање за тули)
 со исклучок на бои и масла;
 тулиум;
 тутун (течност за подготвување на
 тутунот);
 ураниум;
 ураниум оксид;
 фенол за индустриска употреба;
 ферментација на виното (хемиски
 производи што се користат во
 ферментација на виното);
 ферменти за хемиска употреба;
 ферменти на млеко за хемиска употреба;
 фермиум;
 феротипски плочи [фотографија];
 фeroцијаниди;
 фиксатори [фотографија];
 фиксирање (раствори за фиксирање)
 [фотографија];
 филмови (сензибилизирани филмови)
 неекспозиционирани;
 филтри (керамички материјали во
 честички за употреба како филтри);
 филтрирачки материји [минерални
 супстанции];
 филтрирачки материји [пластични маси во

суро̀ва состојба];
 филтрирачки материји [растителни супстанции];
 филтрирачки материји [хемиски производи];
 фисионен материјал за нуклеарна енергија;
 фисиони хемиски елементи;
 флокулатори;
 флуор;
 флуорни смеси;
 флуороводородна киселина;
 фонометричка хартија;
 фосфати [ѓубриња];
 фосфатиди;
 фосфор;
 фосфорна киселина;
 фотографии (емулзии на фотографии);
 фотографии (редуктори што се користат за фотографии);
 фотографии (хемиски производи што се користат за фотографии);
 фотографски развивачи;
 фотографски сензибилизатори;
 фотокопии (ткаенини за фотокопии);
 фотосензитивни плочи;
 франциум;
 фунгициди (хемиски додатоци на фунгициди);
 хартиена кашеста маса;
 хартии (дијазо хартии);
 хартија добиена со нитрација;
 хартија за фотографии;
 хартија за фотокопирање;
 хелиум;
 хемиска хартија за опити;
 хемиски додатоци за масла;
 хемиски додатоци на инсектицидите;
 хемиски додатоци на моторните горива;
 хемиски додатоци на раствори за дупчење;
 хемиски додатоци на фунгицидите;
 хемиски елементи (делливи хемиски

елементи);
 хемиски интензификатори за гума;
 хемиски интензификатори за хартија;
 хемиски препарати за заштита од житен плевел;
 хемиски препарати за научи цели, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 хемиски производи (индустриски хемиски производи);
 хемиски производи за градинарството со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди
 хемиски производи за заварување
 хемиски производи за заштита од болести на виновата лоза
 хемиски производи за земјодејството, со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и средства против штетници;
 хемиски производи за импрегнација на текстил;
 хемиски производи за матирање емајл и стакло;
 хемиски производи за одвојување на маслата;
 хемиски производи за одземање на сјајот од емајлот;
 хемиски производи за освежување на кожата;
 хемиски производи за осветлување на боите, за индустриска употреба;
 хемиски производи за осветлување на текстилните материјали;
 хемиски производи за постигнување водонепропустливост на текстилните материјали;
 хемиски производи за постигнување непропусливост на кожата;
 хемиски производи за проветрување на бетонот;
 хемиски производи за прочистување радијатори;
 хемиски производи за спречување



кондензација;
 хемиски производи за шумарството, освен фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди;
 хемиски реагенси, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 хемиски смеси отпорни на киселини;
 хемиски средства за анализи во лабораторија, што не се за медицинска или ветеринарна употреба;
 хемиски средства за белење восок;
 хемиски средства за белење масла;
 хемиски средства за белење масти;
 хемиски средства за белење органски материи;
 хемиски средства за бојосување стакло;
 хемиски средства за декарбонизирање на мотори;
 хемиски средства за импрегнација на кожата;
 хемиски средства за матирање стакло;
 хемиски средства за обработка на кожа;
 хемиски средства за олеснување на правењето на легури на метали;
 хемиски средства за прочистување на водата;
 хемиски средства за прочистување на маслата;
 хемиски средства за растечнување скробни лепила [агенси за одлепување];
 хемиски средства за чистење ојаци;
 хемиски средства против губење на сјајот на прозорските стакла;
 хемиски средства против создавање дамки на ткаенини;
 хидразин;
 хидрати;
 хидраулични системи (течности за хидраулични системи);
 хидраулични системи (флуиди за хидраулични системи);
 хидриран силициум диоксид;
 хипосулфити;

хируршки завои (лепливи материи за хируршки завои);
 хлор;
 хлорати;
 хлориди;
 хлороводородна киселина;
 хлорохидрати;
 холмиум;
 холна киселина;
 хормони за забрзување на созревањето на овошјата;
 хром оксид;
 хромати;
 хромна киселина;
 хромна стипса;
 хромни соли;
 хумус;
 цвеќе (производи за конзервирање цвеќе);
 цезиум;
 целулоза;
 целулоза (ацетат на целулоза) во сурова состојба;
 целулозни деривати [хемиски производи];
 целулозни естери за индустриска употреба;
 целулозни етери за индустриска употреба;
 цемент (маслен цемент) [кит];
 цемент (производи за конзервирање цемент) со исклучок на бои и масла;
 цемент (хемиски средства за постигнување водонепропустливост на цементот) освен бои;
 цемент [металургија];
 цериум;
 цијаниди [соли на циановодородна киселина];
 цијанотипови (раствори за цијанотипови);
 цимен;
 циркониум оксид;
 црн јаглен за индустриска употреба;
 црнило (гарежно црнило) за индустриска употреба;
 чадење на месото (хемиски производи за

чадење на месото);
 чевли (сврзувачки средства за чевли);
 челик (препарати за завршна обработка што се користат во производството на челик);
 чорапи (производи за спречување на отпуштањето котелци на чорапи);
 шалитра;
 шишарки;
 шпинел [хемиски производи];
 штавење (дрво за штавење);
 штавило;
 шумарство (хемиски производи за шумарство), со исклучок на фунгициди, хербициди, инсектициди и паразитициди;
 кл. 4 индустриски масла и масти; мазива; соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; горива (вклучително и течни горива за мотори) и материји за осветлување; свеќи и фитили за осветлување; адитиви, нехемиски, на моторните горива;
 алатки за режење (течности за подмачкување на алатки за режење);
 алкохол [гориво];
 антрацит;
 бензен;
 бензин;
 бензин во сурова состојба или рафиниран;
 бензински етер;
 бензинско желе за индустриска употреба;
 бензол;
 брикети (дрвени брикети);
 брикети (леснозапаливи брикети);
 брикети од тресет [гориво];
 восок [во сурова состојба];
 восок за индустриска употреба;
 восок за осветлување;
 восок за ремени;
 восочни свеќи;
 газолин;
 гас (производствен гас);
 гас во цврста состојба [гориво];

гас за осветлување;
 гасни горива;
 гасни мешавини (испарени гасни мешавини);
 гасно гориво;
 горива (моторни горива);
 гориво;
 гориво за палење;
 гориво со алкохолна база;
 графити за подмачкување;
 денатуриран алкохол;
 дизел гориво;
 дрвен јаглен [гориво];
 дрвени брикети;
 дрвца за потпалување;
 електрична енергија;
 енергија (електрична енергија);
 етер (бензински етер);
 заштита на сидови (масла за заштита на сидови);
 сидови (масла за заштита на сидови);
 испарени мешавини од гориво;
 јаглен;
 јагленова прав [гориво];
 јагленова нафта;
 јагленови брикети;
 карнаубов восок;
 керозин;
 кожа (масти за кожа);
 кожа (средства за заштита на кожата) [масла и масти];
 кокс;
 ксилен;
 ксилол;
 ламби (фитили за ламби);
 ланолин;
 леснозапалива нафта;
 лигнит;
 лигроин;
 мазут;
 масла за заштита на сидови;
 масла за заштита на кожата;
 масла за индустриска употреба;



масла за оплата [градежништво];
 масла за подмачкување;
 масла за слики;
 масла за ткаенини;
 маслен гас;
 масло од коски за индустриска употреба;
 масло од маслодајна репка за индустриска употреба;
 масти за индустриска употреба;
 масти за кожа;
 масти за оружје;
 масти за осветлување;
 масти за подмачкување;
 масти за ремени;
 масти за чевли;
 масти од волна;
 минерални горива;
 моторни горива;
 моторни горива (адитиви, нехемиски, на моторните горива);
 моторно масло;
 навлажнувачки масла;
 нафта;
 нафта за домаќинство;
 нафта од јагленов катран;
 новогодишни елки (свеќички за новогодишни елки);
 ноќно светло [свеќи];
 огревно дрво;
 озокерит [озокеит];
 олеин;
 оружје (масти за оружје);
 осветлување (масти за осветлување);
 палење (гас за палење);
 палење (дрвца за палење);
 палење (хартивчиња за палење);
 парафин;
 парфимирани свеќи;
 подмачкување (графити за подмачкување);
 потпалки;
 производи за отстранување на правот;
 производи од соино масло против лепење

на прибор за готвење;
 производи против лизгање, за ремени;
 производствен гас;
 пчелин восок;
 ремени (масти за ремени);
 ремени (производи против лизгање, за ремени);
 рибино масло што не е за јадење;
 ричиновско масло за техничка употреба;
 сало;
 свеќи;
 свеќи (парфимирани свеќи);
 свеќички за новогодишни елки;
 слики (масла за слики);
 смеси за врзување на правот, за чистење;
 смеси за полегнување на правот;
 сочогледово масло за индустриска употреба;
 средства за заштита на кожата [масла и масти];
 средства за подмачкување;
 стеарин;
 течности за подмачкување на алатки за режење;
 тресет (брикети од тресет) [гориво];
 тресет [гориво];
 фитили за ламби;
 фитили за свеќи;
 хартивчиња за палење;
 церезин;
 чевли (масти за чевли);
 чистење (смеси за врзување на правот, за чистење);
 кл. 16 рекламни материјали, брошури, печатени материјали
 кл. 35 корпоративни огласи
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
 спортски и културни активности; академии [образование];
 библиотеки за изнајмување книги;
 вариетеа; веронаука (настава по веронаука);
 видео автомати за забава (обезбедување

видео автомати за забава);
видеокамери (изнајмување видеокамери);
видеоленти (изнајмување видеоленти);
видеорекордери (изнајмување
видеорекордери);
водење концерти (организирање и водење
концерти);
гимнастичка обука;
дизајнерски услуги што не се за рекламни
цели;
дресирање животни;
електронско издаваштво;
животни (дресирање животни);
забава;
забава со помош на радио;
забави (известување за забави);
забави (планирање забави);
забавишта;
забавни паркови;
звучни записи (изнајмување звучни
записи);
зоолошки градини;
избори на убавици (организирање избори
на убавици);
известување за забави;
известување за рекреација;
изложби (организирање изложби) за
културни или образовни цели;
изнајмување аудио опрема;
изнајмување видеокамери;
изнајмување видеоленти;
изнајмување видеорекордери;
изнајмување звучни записи;
изнајмување кинематографски филмови;
изнајмување книги (библиотеки за
изнајмување книги);
изнајмување опрема за нуркање;
изнајмување радио и телевизиски апарати;
изнајмување спортска опрема, со исклучок
на возила;
изнајмување стадиони;
изнајмување сценски декор;
изнајмување сценски декор за приредби;

изнајмување тениски игралишта;
изнајмување уреди за осветлување за
театарска сценографија и телевизиски
студија;
изнајмување филмски проектори и
прибори;
интернати;
информирање за образование;
јазик со знаци (толкување јазик со знаци);
казина [коцкање] (обезбедување опрема
во казина);
калиографски услуги;
кампови за летување (услуги на кампови
за летување);
кинематографски филмови (изнајмување
кинематографски филмови);
книги (објавување книги);
колоквиуми (организирање и водење
колоквиуми);
конгреси (организирање и водење
конгреси);
конференции (организирање и водење
конференции);
коцкање [играње за пари];
курсеви за кореспонденција;
лотарии (организирање лотарии);
микрофилмување [снимање
микрофилмови];
монтажа (монтажа на видеоленти);
монтажа на видеоленти;
насочување (професионално насочување)
[совети во врска со образованието и
оспособувањето];
настава (настава по веронаука);
настава по веронаука;
натпревари (организирање натпревари)
[образование или забава];
натпревари (организирање спортски
натпревари);
ноќни клубови;
обезбедување видео автомати за забава;
обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се



даунлодираат;
 обезбедување спортска опрема;
 обезбедување услуги за караоке;
 објавување книги;
 објавување текстови, со исклучок на
 рекламни текстови;
 образование (информирање за
 образование);
 образовни услуги;
 обука (практична обука) [демонстрирање];
 одржување представи во живо;
 он-лајн публикување електронски книги и
 списанија;
 опрема за голф (обезбедување опрема за
 голф);
 опрема за музеи (обезбедување опрема за
 музеи) [претставувања, изложби];
 опрема за нуркање (изнајмување опрема
 за нуркање);
 организирање балови;
 организирање време на спортски
 натпревари;
 организирање и водење колоквиуми;
 организирање и водење конгреси;
 организирање и водење конференции;
 организирање и водење концерти;
 организирање и водење работилници
 [обука];
 организирање и водење семинари;
 организирање и водење симпозиуми;
 организирање избори на убавици;
 организирање изложби за културни или
 образовни цели;
 организирање лотарии;
 организирање натпревари [образование
 или забава];
 организирање спортски натпревари;
 организирање шоу програми [импресарио
 услуги];
 паркови (забавни паркови);
 педагошки истражувања;
 пишување текстови што не се рекламни
 текстови;

планирање (планирање забави);
 подвижни библиотеки (услуги на подвижни
 библиотеки);
 позирање за уметници како модели;
 практична обука [демонстрирање];
 преведување;
 претстави во живо (одржување претстави
 во живо);
 прикажување филмови;
 продавање билети [забава];
 продукција на радио и телевизиски
 програми;
 продукција на шоу програми;
 производство на филмови;
 производство на филмови на видео ленти;
 професионално насочување [совети во
 врска со образованието и
 оспособувањето];
 работилници (организирање и водење
 работилници) [обука];
 радио и телевизиски апарати
 (изнајмување радио и телевизиски
 апарати);
 радио и телевизиски програми (продукција
 на радио и телевизиски програми);
 разонода [забава];
 резервирање места за шоу програми;
 рекреација (известување за рекреација);
 семинари (организирање и водење
 семинари);
 симпозиуми (организирање и водење
 симпозиуми);
 синхронизација;
 снимање видеоленти;
 спортска опрема (изнајмување спортска
 опрема) со исклучок на возила;
 спортски кампови (услуги на спортски
 кампови);
 спортски натпревари (организирање време
 на спортски натпревари);
 стадиони (изнајмување стадиони);
 студија (филмски студија);
 сценски декор (изнајмување сценски декор

за приредби);
сценски декор (изнајмување сценски декор);
театарски изведби;
текстови (објавување текстови) со исклучок на рекламни текстови;
текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови;
телевизиска забава;
телевизиски апарати (изнајмување радио и телевизиски апарати);
телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми);
титлување филмови;
толкување јазик со знаци;
услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање);
услуги на дигитално сликање;
услуги на дискотеки;
услуги на естрадни уметници [забавувачи];
услуги на здравствени клубови;
услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа;
услуги на кампови за летување [забава];
услуги на клубови [забава или образование];
услуги на компонирање музика;
услуги на оркестри;
услуги на пишување сценарија;
услуги на подвижни библиотеки;
услуги на репортери;
услуги на спортски кампови;
услуги на студија за снимање;
физичко образование;
филмови на видео ленти (производство на филмови на видео ленти);
филмски проектори и прибори (изнајмување филмски проектори и прибори);
филмски студија;
фотографија;
фотографски репортажи;
циркуси;

шоу програми (продукција на шоу програми);
корпоративни огласи и извештаи за јавноста кои се однесуваат на нафтените и хемиските индустрии;

(210) ТМ 2013/691 (220) 17/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) ПЗО ДЕРМА ПЛУС
бул. Јане Сандански бр. 84/3-5, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги

(210) ТМ 2013/695 (220) 18/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) Енвер Мехмети
ул.Партизанска-3, бр.4а, Скопје, МК
(540)



(591) црна и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се вклучени во другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата;



канцелариски работи
кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2013/718** (220) 23/07/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Kahlua AG**
c/o Testatoris AG Topferstrasse 5, CH-
6004 Lucerne, CH

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива)

(210) **TM 2013/795** (220) 16/08/2013
(442) 30/04/2015
(731) **ГЕНОК ГАРИ КОМПАНИ д.о.о.е.л**
бул.Октомвриска Револуција бр.12-1/7,
Скопје, МК
(740) **Георгиевски Новица**
ул.Петар Дељан бр.2-3/12, Скопје
(540)



(591) зелена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци, привремено сместување

(210) **TM 2013/823** (220) 29/08/2013
(442) 30/04/2015

(731) **MN PHARMACEUTICALS**
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan
Sok. No: 5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul,
TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PREDNOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2013/855** (220) 12/09/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Николоски Игор**
ул.Богџе Вељаноски бр.15, Гостивар, МК
(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат**
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

HAZEL- DAZEL FLIPS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 флипс

(210) **TM 2013/856** (220) 12/09/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Николоски Игор**
ул.Богџе Вељаноски бр.15, Гостивар, МК
(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат**
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

HAZEL- DAZEL CROISSANT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки

(210) **TM 2013/858** (220) 12/09/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Николоски Игор**
ул.Богѐ Вељаноски бр.15, Гостивар, МК
 (740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)

HAZEL- DAZEL KREM TABLA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 слатки

(210) **TM 2013/866** (220) 13/09/2013
 (442) 30/04/2015

(731) **Закоски Владимир**
ул.Тодор Ципровски - Мерџан бр.91,
Тетово, МК
 (740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, бела, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, замена за кафе
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало
 кл. 43 услуги за обезбедување на храна и пијалоци

(210) **TM 2013/879** (220) 17/09/2013
 (442) 30/04/2015

(731) **Друштво за трговија и услуги**
КАРУЛОВСКИ ДОО Скопје
ул.Букурешка 12/25, Скопје, МК
 (540)

RUSH SHOE BOUTIQUE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со обувки и производи од кожа

(210) **TM 2013/1137** (220) 29/11/2013
 (442) 30/04/2015

(731) **ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ**
Индустриска зона Карпош бб,
нас.Карпош, 1300 Куманово, МК
 (540)

fabbygo

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривачи; сидни тапети, (кои не се опд текстил)

(210) **TM 2013/1155** (220) 10/12/2013
 (442) 30/04/2015

(731) **SODILAC a French societe par actions simplifiee**
68, rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET, FR
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)


MODILAC

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; храна за бебиња; млеко во прав и млеко за бебиња и

доенчиња; хранливи и диететски додатоци за луѓе, имено за бебиња и доенчиња; пијалаци засилени со витамини и минерали; хранливи пијалаци кл. 29 млеко и млечни производи, имено млеко збогатено со витамини, млеко со вкус, млечни десерти, јогурти; масла и масти за јадење; путер; сирења; млечни пијалаци(во кои преовладува млеко) кл. 30 какао, брашно и препарати направени од житарици; леб, пецива и кондиторски производи; преливи; сосови(зачини); сосови од сирење кл. 32 минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалаци

(210) ТМ 2013/1219 (220) 27/12/2013
(442) 30/04/2015

(731) **ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-ИОРРМ СКОПЈЕ**
ул.Даме Груев бр.14, ДЦ Интес, соба 20, Скопје, МК
(540)



(591) портокалова и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 материјали за обука и настава
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на настава

кл. 42 научни и истражувачки услуги
кл. 45 правни услуги

(210) ТМ 2013/1248 (220) 30/12/2013
(442) 30/04/2015

(731) **Анастасовски Димитар**
бул. Видое Смилевски Бато бр. 10А/2-34, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) бордо, црна, сива, жолта, сина, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) ТМ 2014/12 (220) 13/01/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - Скопје**
ул.Ѓуро Стругар бр.5, Скопје, МК
(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

(210) ТМ 2014/23 (220) 15/01/2014
(442) 30/04/2015

(731) **СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ**
ул.Киро Фетак бр.21а, 1300 Куманово,
МК
(540)



(591) црвена, портокалова, кафена, жолта,
сина, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) **TM 2014/126** (220) 11/02/2014
(442) 30/04/2015
(731) **THE GILLETTE COMPANY**
One Gillette Park, Boston, Massachusetts
02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

PURE BLISS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и жилети; диспензери,
касети, држачи, и кертрици, сите
специјално дизајнирани за и што содржат
жилети, делови и опрема за сите
горенаведени производи

(210) **TM 2014/256** (220) 07/03/2014
(442) 30/04/2015
(731) **ДПТ ИВОНА-П доо**
Вон Градашорци бб о.Василево, п.фах
12, Струмица, МК
(540)



IVONA HYGIENE FIRST

(591) светло зелена, потемно зелена и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) **TM 2014/288** (220) 10/03/2014
(442) 30/04/2015
(731) **СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ**
ШИРКЕТИ
Улабат Коју бр.16700, Карачабег Бурса,
TR
(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) светло сина, сина, бела, црна,
зелена, жолта, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 сирење (млечен производ)

(210) **TM 2014/289** (220) 10/03/2014
(442) 30/04/2015
(731) **СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ**
ШИРКЕТИ
Улабат Коју бр.16700, Карачабег Бурса,
TR

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, сина, бела, црна,
зелена, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) ТМ 2014/384 (220) 01/04/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија, маркетинг и
услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ Скопје

ул.Димо Хаџи Димов бр.24, Општина

Кисела Вода, 1000 Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ,

адвокат

Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000

Скопје, 1000, Скопје

(540)

ХУРЕХ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги,
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите: услуги за
индустриска анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; правни услуги

(210) ТМ 2014/392 (220) 04/04/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ
ул.Прохор Пчински бр.16, 1000 Скопје,
МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 сите видови на обувки, вклучително
спортски обувки, сандали, чевли, чизми и
патики

(210) ТМ 2014/430 (220) 15/04/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за услуги, трговија на
големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

ул.Божин Николов-Силни бр.20, Скопје-
Аеродром, МК

(740) ФАНИ МИХАЈЛОВСКА, АДВОКАТ

ул. Лермонтова бр.3/3, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои
не се опфатени со другите класи, покривки
за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 огласување, водење на работење,
 управување со работи, канцелариски
 работи

(210) **TM 2014/452** (220) 17/04/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **OLX B.V.**

**Taurusavenue 105, 2132 LS, Hoofddorp,
 NL**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

OLX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер апликации за
 смарт телефони и таблет уреди;
 фотографски, кинематографски и оптички
 апарати и инструменти; апарати и
 инструменти за снимање, пренос,
 емитување, прием, складирање,
 прикажување или репродукција на звук,
 слика и податоци; компјутери, компјутерски
 програми, компјутерски софтвер,
 компјутерски чипови, апарати и
 инструменти за кодирање и декодирање
 на електрични сигнали; далечински
 контролни единици; смарт картички;
 кодирани картички; антени; сателитски
 чинии; кабли; оптички влакна;
 прекинувачи; адаптери; конектори;
 приклучоци; сокети и аутлети; спојни
 кутии; ленти, дискови и кертриџи кои носат
 или за снимање на податоци, звук или
 слики; кинематографски филмови
 подготвени за изложба; аудио и/или видео
 снимки; уреди за мултимедијална
 комуникација, снимање, пренос,
 емитување, складирање, прикажување,

прием и репродукција, опрема за
 обработка на податоци; компјутерски
 софтвер и апарати и инструменти за
 користење во врска со Интернет;
 електронски изданија; делови (и опрема)
 за сите горенаведени производи
 кл. 35 електронска трговија; услуги за
 класифицирано рекламирање;
 обезбедување на онлајн пазар;
 обезбедување на онлајн пребарувачки
 бази на податоци за можности за
 вработување; нудење на продажба и
 продажба на производи во малопродажба
 и големопродажба; услуги за
 рекламирање, промоција и агенциски
 услуги; изнајмување на простор за
 рекламирање; услуги за бизнис
 менаџмент; сметководствени услуги,
 советодавни, консултантски и
 информативни услуги сите поврзани со
 бизнис и бизнис менаџмент; услуги на
 испитување на пазарот; услуги за наплата;
 публицитет и маркетинг услуги; извештај
 за претплати и пратплатници,
 информативни, консултантски и
 менаџмент услуги; уредување и
 спроведување на саеми и изложби;
 ширење на рекламен и промотивен
 материјал; снабдување и ширење на
 информации поврзани со горенаведените
 услуги

(210) **TM 2014/475** (220) 28/04/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **Gulf International Lubricants, Ltd.**
**Canon's Court, 22 Victoria Street,
 Hamilton HM12, BM**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

GULF

(551) индивидуална
 (510, 511)



кл. 35 посредување на продажба на услуги на бензиска пумпна станица, вклучувајќи трговија на мало со бензин, моторни масла, лубриканти, автомобилски производи и опрема, прехранбени производи и потреби на патниците; спојување, за доброто на другите, на бензин, масла, лубриканти и автомобилски делови, како и на различни намирници и потреби на патниците, овозможувајќи им на клиентите за полесно да ги видат и набават овие стоки од бензиска пумпна станица

(210) **TM 2014/564** (220) 16/05/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Monster energy company, a Delaware corporation**
1 Monster way Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

KHAOS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 хранливи додатоци
кл. 32 неалкохолни пијалоци

(210) **TM 2014/568** (220) 20/05/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Monster energy company, a Delaware corporation**
1 Monster way Corona, California 92879, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MONSTER ASSAULT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 хранливи додатоци
кл. 32 неалкохолни пијалоци

(210) **TM 2014/579** (220) 26/05/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Caterpillar Inc.**
100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производите од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти; часовници; сидни часовници; украсно копче за кошула; брошеви за вратоврски; игли за вратоврски; нараквици; приврзоци; тока; обетки; приврзоци за клучеви; игли (накит); украсни игли; фердани; синџирчиња за часовници; будилници; ремчиња за часовници; кутии за часовници; кутии за накит; хронографи (рачни часовници); хронометри; обетка на штипка; запалки; џебни часовници; прстени; штоперици; делови за часовници

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа торби и куфери чадори; сонце брани и стапови за одење; камшици; узди и сарачки производи; папки за визит картички; папки за кредитни картички; кутии за клучеви; кутии за метални пари; актовки; торби за патување; платно за вреќи; торби за пренесување; спортски торби; ученички торби; ташни и новчаници
кл. 25 облека, обувки и капи, спортска

облека и облека за работа што вклучува капи, ремени, вратоврски, марами, обувки, маици, куси панталони, јакни, елечи, ракавици, ракавици без прсти, кабаница и чорапи

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка; возила играчки; реплики од земјата и конструкции од возила, опрема и машини во форма на играчки; возови играчки; карти; компјутерски игри

(210) **TM 2014/580** (220) 26/05/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Caterpillar Inc.**

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CATERPILLAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производите од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти; часовници; сидни часовници; украсно копче за кошула; брошеви за вратоврски; игли за вратоврски; нараквици; приврзоци; тока; обетки; приврзоци за клучеви; игли (накит); украсни игли; фердани; синџирчиња за часовници; будилници; ремчиња за часовници; кутии за часовници; кутии за накит; хронографи (рачни часовници); хронометри; обетка на штипка; запалки; џебни часовници; прстени; штоперици; делови за часовници
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали,

што не се вклучени во другите класи; животинска кожа торби и куфери чадори; сонце брани и стапови за одење; камшици; узди и сарачки производи; папки за визит картички; папки за кредитни картички; кутии за клучеви; кутии за метални пари; актовки; торби за патување; платно за вреќи; торби за пренесување; спортски торби; ученички торби; ташни и новчаници
кл. 25 облека, обувки и капи, спортска облека и облека за работа што вклучува капи, ремени, вратоврски, марами, обувки, маици, куси панталони, јакни, елечи, ракавици, ракавици без прсти, кабаница и чорапи

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка; возила играчки; реплики од земјата и конструкции од возила, опрема и машини во форма на играчки; возови играчки; карти; компјутерски игри

(210) **TM 2014/585** (220) 27/05/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за транспорт и трговија ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз ул.Цветан Димов бр.129, 1000 Скопје, МК**
(540)

PLASET

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: обувки, чевли, патики, чизми, папучи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци, брза храна

(210) **TM 2014/586** (220) 27/05/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за транспорт и трговија ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз**


ул.Цветан Димов бр.129, 1000 Скопје,
МК
(540)



(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалоци, брза храна

(210) ТМ 2014/641 (220) 09/06/2014
(442) 30/04/2015

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони (слатки)

(210) ТМ 2014/679 (220) 18/06/2014
(442) 30/04/2015

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ
ШИРКЕТИ
Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса,
TR
(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, сина, бела, зелена, црна,
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 павлака (млечни производи)


(210) ТМ 2014/680 (220) 18/06/2014
(442) 30/04/2015

(731) СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ
ШИРКЕТИ

Улуабат Коју бр.16700, Карачабеј Бурса,
TR

(740) ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

Бул.8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, црна, бела, црвена, жолта,
портокалова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 чоколадно млеко

(210) ТМ 2014/689 (220) 25/06/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје**
ул.16 та Македонска бригада бр.2, Скопје, МК

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје,
1000

(540)

АУТОМАКЕДОНИЈА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2014/690 (220) 25/06/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје**

ул.16 та Македонска бригада бр.2, Скопје, МК

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје,
1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2014/691 (220) 25/06/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје**
ул.Првوماјска бб, Скопје, МК

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје,
1000

(540)

АМ ЦЕРТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2014/692 (220) 25/06/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје**
ул.Првوماјска бб, Скопје, МК

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје,
1000
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2014/693 (220) 25/06/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
ул.Првوماјска бб, Скопје, МК

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје,
1000
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2014/696 (220) 25/06/2014
(442) 30/04/2015

(731) Осигурување брокерско друштво
АМ БРОКЕР АД Скопје
ул.16 та Македонска бригада бр.2,
Скопје, МК

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје,
1000
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
 кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

(210) ТМ 2014/698 (220) 25/06/2014
 (442) 30/04/2015

(731) ДАЛВИНА ДООЕЛ

с. Хамзали, 2431 Босилово, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено големопродажба и малопродажба на алкохолни пијалоци

(210) ТМ 2014/714 (220) 27/06/2014
 (442) 30/04/2015

(731) АДИНГ АД Скопје

ул. "Новоселски пат" бр.11 (1049)

Скопје, МК

(740) АДИНГ АД СКОПЈЕ

ул. "Новоселски пат" бр.11 (1049) Скопје,

Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење пожар; производи за калење и заварување; хемиски материи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; лепливи материи што се користат во индустријата
 кл. 2 бои, фирнајзи, лекови; средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, пачатарите и уметниците
 кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катра и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал
 кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2014/717 (220) 30/06/2014
 (442) 30/04/2015


(731) Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје

ул.16 та Македонска бригада бр.2, Скопје, МК

(740) АЛЕКСАНДРА РУЖОЈЧИЌ, АДВОКАТ

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и устразувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2014/749** (220) 07/07/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Јумис ДОО Кочани**

ул.Бел камен број 30, Кочани, МК

(540)



(591) портокалова, кафена, зелена, бела, капучино, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

(210) **TM 2014/750** (220) 07/07/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Јумис ДОО Кочани**

ул.Бел камен број 30, Кочани, МК

(540)



(591) златна, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

(210) **TM 2014/773** (220) 10/07/2014

(442) 30/04/2015

(731) **UNI-CHARM CORPORATION**

(Japanese corporation)

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JP

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

MamyPoko

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди; вклучително фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; хигиенски влошки, дневни влошки (хигиенски); менструални тампони; хигиенски куси панталони; хигиенски куси панталони направени од

текстил и што не се за една употреба; влажни марамиси за жени за чистење на гениталната област; пелени; бебешки пелени-гајички; пелени за една употреба или пелени од хартија или целулоза за бебиња; пелени или пелени од хартија или целулоза во вид на гајички за бебиња; пелени за бебиња; гајички за одвинување од пелени; пелени за интонтиненција; пелени за инконтиненција или пелени од хартија или целулоза во вид на гајички; влошки за инконтиненција; дневни влошки за инконтиненција; куси панталони за инконтиненција; влошки за нега на градите; боксерки за инконтинеција; завои за преврски; лепливи фластери; абсорбирачки памук; гази за преврски; намастена хартија за медицински цели; фармацевтски вафери, млеко во прав (млечен шеќер), млеко во прав (за бебиња); преврски за очи за медицински цели; завои за уши; влажни марамиси импрегнирани со фармацевтски лосиони

(210) ТМ 2014/899 (220) 26/08/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово
ул.Маршал Тито бр.134, Тетово, МК
(540)



(591) портокалова, кафеава, жолта, бела
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 брашно
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на брашно

(210) ТМ 2014/916 (220) 01/09/2014
(442) 30/04/2015

(731) Сашо Дукоски
ул.Велко Јанкулоски - Стариот бр.27,
Прилеп, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики
кл. 21 стаклени и порцелански предмети
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на мебел, огледала, рамки за слики, стаклени и порцелански предмети, завеси

(210) ТМ 2014/934 (220) 09/09/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за ревизија БЕЈКЕР ТИЛИ
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул.Ленинова бр.33а/16, Скопје-Центар,
МК

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000
Скопје
(540)



(591) темно сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 ревизија, сметководствени услуги,
консултирање во врска со даноци
кл. 36 советување во врска со финансии,
проценки и вештачење

(210) ТМ 2014/984 (220) 18/09/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија и услуги

РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје

**ул.Коста Новаковиќ 18/2-16, 1000 Скопје,
МК**

(740) Аграфина Плужников-Дроца

(Управител) на Друштво за трговија и

услуги РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје

ул.Коста Новаковиќ 18/2-16, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите, козметика,
козметички препарати
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни

производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,
хербициди

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; хируршки
материјали за шиене

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи, услуги при
продажба на големо и мало со: средства
за белење и други материи за перење;
препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на
забите, козметика, козметички препарати,
фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска
употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба,
храна за бебиња; фластери, материјали за
преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди,
хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; хируршки
материјали за шиене
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; услуги на хигиена и

разувавувањена луѓе или животни;
земјоделски, градинарски и шумски услуги

(210) ТМ 2014/985 (220) 18/09/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија и услуги
РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје
ул.Коста Новаковиќ 18/2-16, 1000 Скопје,
МК

(740) Аграфина Плужников-Дроца
(Управител) на Друштво за трговија и
услуги РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје
ул.Коста Новаковиќ 18/2-16, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, зелена, портокалова, црна,
бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла,
козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на забите, козметика,
козметички препарати
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски
супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери,
материјали за преврзување; материјал за
пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди,
хербициди

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;

ортопедски производи; хируршки
материјали за шиене
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи, услуги при
продажба на големо и мало со: средства
за белење и други материи за перење;
препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на
забите, козметика, козметички препарати,
фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска
употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба,
храна за бебиња; фластери, материјали за
преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди,
хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; хируршки
материјали за шиене

(210) ТМ 2014/992 (220) 19/09/2014
(442) 30/04/2015

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.Батајнички друм 66, Београд, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, розева, бела, црвена и спектар
на црвена, жолта, зелена и сина

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; диететски супстанции што се
користат во медицината, храна за бебиња

(210) ТМ 2014/993 (220) 19/09/2014
(442) 30/04/2015


(731) ГАЛЕНИКА АД Београд
ул.Батајнички друм бб, Београд, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, жолта, бела, црвена и
спектар на црвена, жолта, зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; диететски супстанции што се
користат во медицината, храна за бебиња

(210) ТМ 2014/998 (220) 19/09/2014
(442) 30/04/2015


(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, бела, кафеава, жолта,
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 напелитанки (вафли)

(210) ТМ 2014/999 (220) 19/09/2014
(442) 30/04/2015

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) зелена, бела, кафеава, жолта,
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 напелитанки (вафли)

(210) ТМ 2014/1000 (220) 19/09/2014
(442) 30/04/2015

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, бела, кафеава, зелена, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 наполитанки (вафли)

(210) ТМ 2014/1008 (220) 23/09/2014

(442) 30/04/2015

(731) General Mills Inc. (a Delaware Corporation)

Number One General Mills Blvd.

Minneapolis, Minnesota 55426, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

BUGLES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; подготвени за употреба закуски базирани на зрна или деривати од житарици

(210) ТМ 2014/1011 (220) 23/09/2014

(442) 30/04/2015

(731) ТД Синпекс доо

Краварски пат бб, Битола, МК

(540)



(591) црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на големо и мало со земјоделска механизација

(210) ТМ 2014/1013 (220) 24/09/2014

(442) 30/04/2015

(731) Гордана Јаниќијевиќ

ул. Ботун бр. 7, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 организирање патувања

кл. 41 забава; културни активности

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2014/1033 (220) 30/09/2014

(442) 30/04/2015

(731) НАТУРАЛ ФУДС ГРУП дооел

Скопје

ул. Разловечко востание бр. 26-3/14,

Скопје, МК

(740) НАТУРАЛ ФУДС ГРУП дооел Скопје

Б.Ц. Палома Бјанка 4 кат, локал 1 и 2, 1000

Скопје

(540)



(591) златна, портокалова, кафена и нијанси на кафено



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало и рекламирање; услуги при продажба на големо и мало на: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јаца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер. ориз, тапиока, саго, замена а кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за пртутун; производи за пушачите; кибрити; бои; фирнајзи, лакови; средства за заштита од "рѓа и гниење на дрвото; материји за боење; средства за нагризување; средсва за белење и други материји за перење: препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; храна за бебиња; фластери; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; ангажирање лица за рекламирање или промовирање на производи; изнајмување рекламен простор; компјутерско рекламирање преку интернет; презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба; објавување рекламни текстови
кл. 37 изградба на станбени и деловни објекти и изведување градежни работи
кл. 39 пакување и складирање стока; испорачување стоки и складирање стоки
кл. 40 обработка и конзервирање на храна

и пијалоци, замрзнување храна, чадење храна

(210) ТМ 2014/1041 (220) 02/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ФИБЕРНЕТ М-К ДОО
Скопје

ул.Борис Трајковски бр.20-5, Скопје, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје

(540)



(591) црна, сива и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на телекомуникациска опрема и оптички кабли

кл. 37 инсталационски услуги

кл. 38 комуникација со помош на мрежи со оптички кабли и услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок

(210) ТМ 2014/1044 (220) 02/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) МЕНСУР АЛИМИ

ул.7-ми Јули бр.76А, Скопје, МК

(540)



(591) црна и сива

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, тутун за пушење, цигари, пушачки реквизити вклучени во класа 34; автоматски кутии за виткање, цигари, туби за цигари, филтери за цигари, хартија за цигари, кибрити и додатоци за пушачите
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(210) **TM 2014/1045** (220) 02/10/2014
(442) 30/04/2015
(731) **МЕНСУР АЛИМИ**
ул.7-ми Јули бр.76А, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, светло кафена, темно кафеава

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, тутун за пушење, цигари, пушачки реквизити вклучени во класа 34; автоматски кутии за виткање, цигари, туби за цигари, филтери за цигари, хартија за цигари, кибрити и додатоци за пушачите
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(210) **TM 2014/1046** (220) 02/10/2014
(442) 30/04/2015
(731) **GRENDENE S.A.**
Av. Pimentel Gomes, 214 Bairro:
Expectativa, 62040-050 SOBRAL-CE, BR
(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА**
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 женски обувки, сандали, обувки за плажа, влечки за купатило, наглавушки за чевли, чизми, рамни чевли, влечки, клонпи, сандали, апостолки и патики

(210) **TM 2014/1047** (220) 02/10/2014
(442) 30/04/2015
(731) **SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG**

Baarermatte, 6340 Baar, CH
(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 масла, масти; лубриканти; горива
кл. 35 здружување на горива, лубриканти и други автомобилски производи на станици за возила, за да им се овозможи на потрошувачите погодно да ги разгледуваат и купуваат таквите производи; здружување на различни стоки во продавници, за да им се овозможи на потрошувачите погодно да ги разгледуваат и купат таквите производи на сервисни станици за возила
кл. 37 сервисни станици за возила (дополнување гориво и одржување)

(210) **TM 2014/1049** (220) 02/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) **SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG****Baarermatte, 6340 Baar, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 масла, масти; лубриканти; горива

кл. 37 услуги на сервисни станици за возила

(210) **TM 2014/1051** (220) 02/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за маркетинг, трговија и услуги ВЕЈ ГЛОБАЛ-ИТС ДОО Скопје
Сервисна Зона југ, бб Скопје, Кисела Вода, МК**

(740) Стево Новковски

ул. Вера Циривири Трена бр.31, 1000

Скопје

(540)

GOHOST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 агенции за рекламирање
аутосортни услуги (подршка на бизнис
изнајмување рекламен просор
компјутерски бази на податоци
(систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци)
компјутерски бази на податоци (собирање

на податоци во компјутерски бази на
податоци)

компјутерско рекламирање преку интернет
маркетинг истражување
раководење со датотоеки
(компјутеризирано раководење со
датотеки)

систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци
собирање податоци во компјутерски бази
на податоци
фактурирање

кл. 38 електронска пошта
изнајмување време за пристап на
глобалната компјутерска мрежа
изнајмување модеми
изнајмување телекомуникациска опрема
изнајмување телефакс апарати
изнајмување телефони
информации од областа на
телекомуникациите

испраќање пораки
компјутерски терминали (комуникација со
помош на компјутерски терминали)
комуникации со телефон
комуникација со мобилни телефони
комуникација со помош на компјутерски
терминали

комуникација со помош на мрежи со
оптички кабли
обезбедување кориснички пристап на
глобалната компјутерска мрежа
[провајдери на услуги]
обезбедување пристап до бази на
податоци

обезбедување телекомуникациски врски
на глобалната компјутерска мрежа
обезбедување телекомуникациски канали
за телевизиско купување [телешопинг]
повикување [радио, телефонски или други
средства за електронска комуникација]
пошта (електронска пошта)
пренесување (пренесување по факс)

пренесување по факс
 пренесување преку сателит
 пренесување слики и пораки со помош на компјутери
 пристап на глобална компјутерска мрежа (изнајмување време за пристап на глобална компјутерска мрежа)
 телевизиско купување [телешопинг] (обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување [телешопинг])
 телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите)
 телекомуникациски канали (обезбедување телекомуникациски канали) за телевизиско купување [телешопинг]
 телефон (комуникации со телефон)
 телефонски услуги
 услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок
 услуги на пренесување конференции од далечина
 услуги со говорна пошта
 услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]
 кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет
 анализа на компјутерски системи
 графички дизајн
 давање простор за веб [интернет] страници
 дизајн (графички дизајн)
 дизајн (индустриски дизајн)
 дизајн на амбалажи (услуги за дизајн на амбалажи)
 дизајнирање [индустриски дизајн]
 заштита на компјутери од вируси (услуги за заштита на компјутери од вируси)
 изнајмување веб [интернет] сервери
 изнајмување компјутери
 изнајмување компјутерски програми
 изработка на компјутерски програми
 индустриски дизајн

инсталирање компјутерски програми
 истражувања во техниката
 компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци)
 компјутери (изнајмување компјутери)
 компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми)
 компјутерски програми (изработка на компјутерски програми)
 компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми)
 компјутерски програми (одржување компјутерски програми)
 компјутерски програми (осовременување на компјутерските програми)
 компјутерски програми (советување за компјутерски програми)
 компјутерски програми (умножување компјутерски програми)
 компјутерски системи (програмирање компјутерски системи)
 компјутерски хардвер (советување на полето на компјутерски хардвер)
 компјутерско програмирање
 креирање и одржување веб [интернет] страници за други
 обезбедување алатки за пребарување по интернет
 обновување компјутерски бази на податоци
 одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други
 одржување компјутерски програми
 програми (осовременување на компјутерските програми)
 програмирање компјутерски системи
 размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]
 сервери (изнајмување веб [интернет] сервери)
 советување за компјутерски програми
 советување на полето на компјутерски хардвер
 умножување компјутерски програми

услуги за заштита на компјутери од вируси

(210) **TM 2014/1052** (220) 02/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) **SANOVEL ILAC SANAYI VE
TICARET A.S. and SANOVEL ILAC
SANAYI VE TICARET A.S.**

**Istinye Mah., Balabandere Cad. No: 14,
34460 Sariyer/Istanbul, TR and Istinye
Mah., Balabandere Cad. No: 14, 34460
Sariyer/Istanbul, TR**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

lucidan-sanovel

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстенции што се прилагодени за
употреба во медицина и ветеринарство,
храна за бебиња, диететски додатоци за
луѓе и животни; фластери, материјали за
завои, материјали за пломбирање
заби, забарски восок, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди


(210) **TM 2014/1053** (220) 03/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Intel Corporation**
**2200 Mission College Boulevard, Santa
Clara, California, 95052-8119, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

СКОПЈЕ

ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 електронски мониторинг (за
следење) апарати и софтвер; монитори,
сензори и удобни-за-носење компјутерски
(пресметувачки) уреди за мерење,
следење, снимање и пренос на
физиолошки и биометриски податоци како
што се брзина на срце, пулс, телесна
температура, потење, крвен притисок,
навика/начин/стил на спиење, време,
далечина, брзина/темпо,
согорени/потрошени калории и други
фитнес мерки/мерења; компјутерски и
смарт-телефонски интерфејси; мониторинг
(набљудувачки) и сензорски (насетувачки)
хардвер и софтвер за удобни-за-носење
компјутерски (пресметувачки) уреди за
мерење, следење, снимање и пренос на
физиолошки и биометриски податоци како
што се брзина на срце, пулс, телесна
температура, потење, крвен притисок,
навика/начин/стил на спиење, време,
далечина, брзина/темпо,
согорени/потрошени калории и други
фитнес мерки/мерења; удобни-за-носење
компјутерски (пресметувачки) уреди за
мерење на биометриски и физиолошки
податоци; уреди за обработка на податоци
за лично носење; безжични компјутерски
(пресметувачки) уреди што пренесуваат

податоци до компјутери, персонални дигитални асистенти, смарт телефони, софтверски апликации и кориснички интерфејси преку интернет веб страни и други компјутерски и електронски комуникациски мрежи; смарт телефони; целуларни (мобилни) телефони; персонални дигитални асистенти; компјутери; електронски таблети; компјутерски и мрежни сервери; опрема за обработка на податоци; центри за податоци; безжични комуникациски уреди; хардвер и оперативен софтвер за локална мрежа (LAN) и глобална мрежа (WAN); софтверски апликации за компјутери, смарт телефони и таблети; полупроводници; интегрирани кола; микропроцесори; компјутерски хардвер; компјутерски и телекомуникациски хардвер и софтвер; мрежни интерфејс картички (NIC); компјутерски фирмвер; компјутерски чипсетови; компјутерски матични плочи; графички чипови; графички плочи; графички картички; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слики; уреди, платформи и софтвер кои се користат со или за облак компјутери и интернетот на нештата; електронски наплатни уреди; безжични електронски наплатни уреди за додатоци (додатна опрема/алатки); компјутерски анти-вирусен софтвер и хардвер

кл. 10 сензори, мониторинг (набљудувачки) компоненти и уреди за собирање (прибирање) биометриски и физиолошки податоци; пулс-метар (апарат за мерење на пулсот); монитори за (апарати за следење на) срце и спиење; монитори за (апарати за следење на) крвен притисок; фитнес мерни инструменти и уреди
кл. 14 накит, рачни часовници, белегзии,

прстени, скапоцени метали, камења и скапоцени камења кои содржат функции за следење и известување на фитнес податоци и податоци за активност, како што се брзина на срце, пулс, температура, потење, време, далечина, брзина/темпо, согорени/потрошени калории и навика/начин/стил на спиење, како и кумулативни податоци за активност; рачни часовници и белегзии кои собираат (прибираат), складираат (чуваат), пренесуваат и комуницираат податоци до компјутери, лични дигитални асистенти, смарт телефони и софтверски апликации и интерфејси преку интернет веб страни и компјутерски и електронски комуникациски мрежи

кл. 25 облека; облека, имено, кошули, џемпери, горни тренерки, горни делови од облека, панталони, шорцеви, костими за капење, обувки, чорапи, пижами, долна облека, едноделна облека, шлемови, капи, ракавици, шалови и удобна-за-носење електроника вклучувајќи (инкорпорирајќи) функции за следење и известување на фитнес податоци и податоци за активност, како што се брзина на срце, пулс, температура, потење, време, далечина, брзина/темпо, согорени/потрошени калории и навика/начин/стил на спиење, како и кумулативни податоци за активност; удобна-за-носење електроника

(210) **TM 2014/1054** (220) 03/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) **GRASTA TRADING LIMITED**
1408-09, Kowloon Centre 29-39 Ashley
Road, TST, HK

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)



(591) сина, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со
навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и
материји за осветлување, свеќи и фитили
за осветлување
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2014/1056 (220) 03/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) SHULTON, INC.
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

HARDEST WORKING COLLECTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за после бричење;
антиперспиранти и деодоранси за лична
употреба; сапуни за капење; спрејови за

тело; препарати за миене на телото;
препарати за нега на косата; препарати за
бричење

(210) ТМ 2014/1057 (220) 03/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ
ИД ДООЕЛ Скопје
ул. Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-
Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури
и производи од скапоцени метали или
обложени со нив, што не се опфатени со
другите класи; накит, скапоцени камења;
хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи

(210) ТМ 2014/1058 (220) 03/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ
ИД ДООЕЛ Скопје
ул. Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-
Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје
(540)

MY:TIME WATCHES AND JEWELRY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) ТМ 2014/1059 (220) 03/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје

ул.Орце Николов бр.98/1-5 Скопје-Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) ТМ 2014/1060 (220) 03/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство, трговија и услуги СИГМА увоз-извоз дооел Прилеп

ул.Велко Јанкулоски - Стариот бр.27, Прилеп, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

SIGMA JEWELRY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит и часовници

кл. 35 услуги при продажба на големо и

мало на часовници и накит

кл. 39 дистрибуција, складирање

(210) ТМ 2014/1061 (220) 06/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) K-Swiss Inc. (a company organized and existing under the laws of the State of Delaware)

31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California 91361, US

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 чевли, чизми, сандали, влечки, кошули, маици, панталони, шорцеви, јакни, дуксери, тренерки, здолништа, џемпери,



елеци, сакоа, јакни отпорни на ветар,
ремени, вратоврски, капи и очила

(210) ТМ 2014/1062 (220) 06/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП

ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, бела, кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, мсни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, како, шечер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи, животни
(живи), сежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе, храна за животни,
пивски слад

(210) ТМ 2014/1063 (220) 06/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП

ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи

(210) ТМ 2014/1064 (220) 06/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП

ул.Христијан Карпош бр.22, Штип, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на прехранбени и непрехранбени производи

(210) ТМ 2014/1065 (220) 06/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје
Македонско Косовска Бригада бр.17,
1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, ссветло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини, неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија; мали метални предмети; метални цевки; каси; колена; огради (заштитни огради) од метал за патишта, огради од метал, огради што не се од метал; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди; редуцири, вентил вентили од метал за водоводни цевки, телескопски гарнитурирешетка, решеткасти конструкции од метал, табли за сигнализирање, колена од метал за цевки, капаци од шахти од метал, капи од метал за оџаци

кл. 9 сообраќајни знаци, апарати за гаснење пожар, хидрометри; научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и

инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола) , апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија, редуктори, спојување (муфови за спојување) телескопски гарнитури
кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и занитарни намени, хидранти, водоводни арматури, водоводни цевки за санитарни инсталации, подземни и надземни хидранти

кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола, азбест, лискун и производите од овие материјали што не се вклучени во другите класи; пресувани пластични материјали кои се користат во производството; материјали за овивање; за запписување и изолација; неметални еластични цевки; дихтунзи, неметални спојки за цевки, цевки (спојки за цевки) што не се метал, цевки (муфови за цевки) што не се од метал

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со огради (заштитини огради) од метал за патишта, огради од метал, огради што не се од метал, производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди; редуцири, вентили, решетка, решеткасти конструкции од метал, табли за сигнализирање, сообраќајни знаци, хидранти, неметални спојки за цевки

(210) ТМ 2014/1066 (220) 06/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија, услуги РЕЦИА ДОО експорт-
импорт Куманово

ЈНА бр.30, 1300 Куманово, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, жолта, зелена, црвена,
зелена, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски
работи

кл. 45 безбедносни услуги за заштита на
имот и лица, лични и општествени услуги
што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на
поединците

(210) ТМ 2014/1067 (220) 07/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) ДТПУ "Агро-Про" Зоран ДООЕЛ
Индустриска зона Добропане,
Куманово, МК

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) црвена, портокалова, бела, зелена,
кафеава, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, квасец,
прашок за печење

кл. 35 услуги на малопродажба за брашно
и производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, квасец, прашока за
печење; услуги на продажба на големо
врзани за брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки, квасец,
прашок за печење
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци

(210) ТМ 2014/1068 (220) 07/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ
Индустриска зона Доброшане,
Куманово, МК

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) сина, бела, зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за копнени возила); машински елементи за спојување и пренос (освен за копнени возила); земјоделски направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца
кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунгери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи

(210) **TM 2014/1069** (220) 07/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за производство, трговија, услуги РЕЦИА ДОО експорт-импорт Куманово**

ЈНА бр.30, 1300 Куманово, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот
бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

REGIA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 45 безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги

што ги даваат трети лица за задоволување на поединците

(210) **TM 2014/1071** (220) 08/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) **GRASTA TRADING LIMITED**
1408-09, Kowloon Centre 29-39 Ashley Road, TST, HK

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

GRASTA PETROLEO SA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2014/1072** (220) 08/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул.16-та Македонска Бригада бр.136, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)



WHYOO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, а посебно софтвер апликација, продажба преку интернет, веб маркетинг

(210) ТМ 2014/1073 (220) 09/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија и услуги

МОНОЗЕРО ДООЕЛ Сопиште

ул.21 бр.20, Сопиште, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)

ΜΟΝΟΖΕΡΟ

(591) бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики: производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, врбови прачки и замена за сите овие материјали
кл. 35 услуги при продавање на големо и мало на мебел и други производи
кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2014/1074 (220) 09/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за услуги Еуро Бизнис

Центар Скопје ДООЕЛ

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, МК

(540)

200

НАЈГОЛЕМИ
И
НАЈУСПЕШНИ

(591) жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи

кл. 35 рекламирање

кл. 41 објавување книги

(210) ТМ 2014/1075 (220) 09/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за услуги Еуро Бизнис

Центар Скопје ДООЕЛ

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, МК

(540)

200
CLUB

(591) жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2014/1076 (220) 09/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за услуги Еуро Бизнис

Центар Скопје ДООЕЛ

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, МК

(540)

200 CLUB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2014/1077 (220) 09/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за услуги Еуро Бизнис
Центар Скопје ДООЕЛ

ул.Пролет бр.1/2-6, 1000 Скопје, МК

(540)

200 НАЈГОЛЕМИ И НАЈУСПЕШНИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2014/1079 (220) 09/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Bunge Novenyolajipari Zartkoruen
Mukodo Reszvenytarsasag

Vaci ut 33, 1134 Budapest, HU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)


(591) темно сина, светло сина, златна,
бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 маргарин

(210) ТМ 2014/1098 (220) 16/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Ичокаев Александар

ул.Мраморец бр.20 Б, Скопје, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат

ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје

(540)

ALFA LEGIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи

кл. 45 правни услуги

(210) ТМ 2014/1121 (220) 22/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Приватна здравствена установа -

Поликлиника на секундарно ниво

СКОПЈЕ ПОЛИКЛИНИК Скопје

ул.Огњен Прица бр.1, Скопје, МК

(740) Др Владо Вељаноски

ул.Огњен Прица бр. 1, Скопје

(540)



(591) сина и сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги

(210) ТМ 2014/1122 (220) 27/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул.Скојевска бр.1., 2000 Штип, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, кафеава, бела, златна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бонбони

(210) ТМ 2014/1123 (220) 27/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул.Скојевска бр.1., 2000 Штип, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)



(591) розева, кафеава, бела, златна, зелена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бонбони

(210) ТМ 2014/1124 (220) 27/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул.Скојевска бр.1., 2000 Штип, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, кафеава, бела, златна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бонбони

(210) ТМ 2014/1125 (220) 27/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул.Скојевска бр.1., 2000 Штип, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)



(591) розева, кафеава, бела, златна,
зелена, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бонбони

(210) ТМ 2014/1126 (220) 27/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и
трговија на големо и мало СТЕЛ
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип
ул.Скоевска бр.1., 2000 Штип, МК
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје
(540)



(591) зелена, кафеава, жолта, златна,
бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколаден крем

(210) ТМ 2014/1127 (220) 24/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Discovery Communications, LLC
One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 претходно снимени аудио-визуелни
снимки, аудио снимки, видео дискови,
компакт дискови, ДВД-а и мултимедијален
софтвер снимен ЦД-РОМ, од кои сите се
одликуваат со предмети од општ интерес
на луѓето; претходно снимени видео
клипови, претходно снимени аудио
клипови, текст и графика, за преземање од
интернет, што се складирали (се чуваат)
во електронски персонални компјутери и
рачни безжични уреди, од кои сите се
одликуваат со предмети од општ интерес
на луѓето

кл. 38 комуникациски услуги, имено,
пренос на емитуван звук и аудио-визуелни
снимки преку интернет, кабелски мрежи,
безжични мрежи, сателит, или
интерактивни мултимедиски мрежи; аудио
и видео емитувачки (радиодифузни)
услуги преку интернет; пренос на
информации во аудио-визуелната област;
услуги на телевизиски пренос
(емитување); пренос / емитување на
кабелска телевизија; пренос / емитување
на сателитска телевизија; мобилни
медиумски услуги како што се
електронскиот пренос на забавни
медиумски содржини; подкастинг
(podcasting) услуги; вебкастинг
(webcasting) услуги; видео-он-деманд
(video-on-demand) преносни услуги;
обезбедување на онлајн форуми за пренос
на пораки помеѓу корисници на компјутер;
обезбедување онлајн виртуелни
простории за разговор и електронски
огласни табли за пренос на пораки помеѓу



корисниците во полето/областа на општиот интерес
 кл. 41 услуги за забава, имено, тековни мултимедијални програми во полето/областа на општиот интерес, дистрибуирани преку различни платформи преку повеќе форми на преносни медиуми; обезбедување информации за забава во врска со тековните телевизиски програми преку глобална компјутерска мрежа; производство на мултимедијални програми; производство на филмови

(210) **TM 2014/1128** (220) 27/10/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
 (540)

СТЕЛАР

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 препарати за уништување бактерии, инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2014/1129** (220) 27/10/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
 (540)

СИГНУМ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користата во земјоделството, хортикултура и

шумарство, посебно препарати за садење на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка со растенија, препарати за регулирање на растењето на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти
 кл. 5 препарати за уништување на бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2014/1130** (220) 27/10/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **RAM DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ**

Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad.

Energy Plaza Kat:2, 34805 Beykoz, Istanbul, TR

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)

RamstoreMall

(591) портокалова, зелена и бела

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 агенции за рекламирање, комерцијално-информативни агенции, телевизиски комерцијални услуги, радио комерцијални услуги, телевизиско рекламирање, рекламирање преку радио, организирање изложби за комерцијални и рекламни цели, дистрибуција на примероци, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, ангажирање манекени за рекламирање

или промовирање на производи, маркетинг истражување, информации во врска со маркетинг, промотивни услуги, уредување излози, испитување на јавното мислење, односи со јавноста, Секретарски услуги, стенографски услуги, фотокопирање, дактилографски услуги, обработка на текстови, компјутеризирање раководење со датотеки, собирање информации во компјутерските бази на податоци, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, изнајмување канцелариски машини и опрема, изнајмување автомати, комерцијално или индустриско управување (помош за комерцијално и индустриско управување), менаџмент консалтинг, бизнис менаџмент на хотели, услуги за проценување во бизнисот, бизнис испитување, бизнис пребарување, бизнис истражување, бизнис информации, статистички информации бизнис, консултации за раководење со персонал, агенции за вработување, психолошко тестирање за селекција на персонал, вработување персонал, изработка на изводи од сметки, книговодство, ревизија, анализа на цените, економско прогнозирање, подготвување платни списоци, подготвување даночни уплати. Здружување, во корист на другите, на различни стоки (со исклучок на транспортот), овозможувајќи им на клиентите за полесно да ги видат и да ги купат овие производи на големо и мало, електронско окружување и каталози

(210) **TM 2014/1131** (220) 27/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) **RAM DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ**
Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad.
Energy Plaza Kat:2, 34805 Beykoz,
Istanbul, TR

(740) **СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ**
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Ramstorejet

(591) портокалова и темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергенти што не се користат во процесите на производството и што не се за медицинска употреба, производи за белење [перење алишта], сода за белење, плавило за алишта, смекнувачи, средства за спречување на вар, сапун од гранули, течности за чистење шофершајбна, течности за чистење ветробранско стакло, средства за полирање, белило. Парфеми, масла за парфеми и мириси, тоалетна вода, лосиони за козметичка употреба, дезодоранси за лична употреба, масло од роза, средства за бречење, дезодоранси против

потење. Лак за нокти, кармини, маскара, креми (козметички креми), бои за коса, шампони, препарати за нега на коса, римел, моливчиња за веѓи, пудра за шминкање, крем за бречење, гел за туширање, желе (нафтено желе) за козметичка употреба, депилатори, бои за коса, козметички препарати за слабеење, козметички прибор

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки, екстракти од месо, бистри супи, концентрати за супи, школки (што не се живи), морски ракови (шримпс) што не се живи, морски јастози (што не се живи), школки (што не се живи), сушено, варено, смрзнато и конзервирано месо. Конзервирано. сушено и варен зеленчук,



сок од зеленчук за готвење. Индустриска храна и супа. Маслинки, кисели краставички. Млеко и млечни производи; сирење, јогурт, пијалоци од јогурт и вода, крем (шлаг крем), павлака [млечни производи], млеко во прав, кефир (млечни пијалоци), млечни пијалаци (во кои преовладува млеко), пијалоци од млеко и овошје, овошен јогурт, десерти произведени од млеко (во кои преовладува млеко). Масла и масти за јадење, путер, маргарин. Конзервирано, смрзнато, варено овошје, пектин за храна од џемови, мармалада, овошни каши, овошје (варено), компот. Ореви, сушено овошје, сушена овошна каша. Путер од кикирики. Јајца, јајца во прав. Желе за храна, желатин за храна. Протени за човечка употреба. Чипс од компири, печени компири кл. 30 кафе, какао, вештачко кафе, замена за кафе, пијалоци во база на какао, пијалоци во база на кафе. Тапиока, саго. Теста (производи од брашно), равијоли, макарони. Пиза, леб. пиза во облик на леб. Бисквити, крекери, торти, овошни торти, тесто за торти. Слатки од тесто, пудинг, десерти во база на млеко со ориз. Мед, пивски оцет, млеч (прополис) за човекова употреба, Ароми, различни од есенцијалните масла; кечап, (сос), мајонез, сенф, сосови (домати), сосови за салати, мирудии, сос од домати, оцет, ароматични подготовки за храна, зачини. Кваец, прашак за пециво, ванила (арома), природни додатоци за бојадисување на лебот, заштита од мувла. Брашно, гриз, скроп за храна, шеќер, слатки од шеќер, чај, ладен чај. Слатки, турски локум, смрзнат јогурт, чоколадо, производи од чоколадо, храна со покриено со чоколатен прелив или шеќер, пијалоци во база на чоколадо, гума за чвакање, сладоледи,

мраз (за храна). Сол. Варен ориз, лупена пченица, храна од јачмен, слад за храна. Пуканки, храна од житарици, житарки, смачкан овес, семки за доручек кл. 31 необработени житни семиња, пченица, јачмен, ориз во лушпа, овес, пченка, 'рж, свежа леќа, цвекло. Свежо овошје и зеленчук, свежи печурки, мицелиум за размножување печурки, стебла од дрво, струготини од дрво за произведување дрвена каша, дрво (непилено дрво), зрна [семе], овошни семиња, семиња од зеленчук, живи животни: животни за изложба, добиток, мал добиток. Јајца за размножување (фертилизирање), кокошки несилки, природни цвеќе, расад кл. 32 ароматизирана вода, препарати за правење на ароматизирана вода, млеко од бадеми, (пијалок), аперитиви, безалкохолни, пиво, шира од пиво, безалкохолни пијалоци, препарати за подготвување на пијалоци, пијалоци од сурутка, безалкохолни коктейли, пастили за пенливи пијалаци, прав за пенливи пијалаци, есенци за правење пијалоци и ликери, овошни џусеви, изотонични пијалоци, минерална вода, пијалоци од сурутка, овошни екстракти, сода-вода, води за маса, сок од домати кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), алкохолни есенции, алкохолни екстракти, анасон [ликер], анасонка (ликер), арак (аггаск), алкохолни пијалоци кои содржат овошје, дестилирани пијалаци, битер, бренди, јаболковина, куркао [ликер со вкус на кора од портокал], дигестиви [ликери и жестоки алкохолни пијалоци], екстракти од овошје (алкохолни), џин, хидромел (медовина), кирш, ликери, пеперминт ликери, пери, пикет, алкохол од ориз, рум, саке, жестоки алкохоли (пијалоци), вотка, виски, вино

кл. 34 тутун: обработен или неопеработен тутун, цигари, пури, снуф, цигарелос, замена за тутун, тутун за чвакање. Чибук, делови за уста за држење на цигара, пепелара (не од од благородни метали), за пушачи, кутивчиња за кибрит, не од благородни метали, држачи за кибрит, не од благородни метали, кутии за цигари, секачи за пури, рафтови за лулиња, жици за чистење тутун за лулиња, држачи за цигари, не од благородни метали, кутии за цигари, не од благородни метали, хартија за цигари, садови со плин за запалки, камчиња за запалки, цевки за вода.

Кибрит
кл. 35 агенции за рекламирање, комерцијално-информативни агенции, телевизиски комерцијални услуги, радио комерцијални услуги, комерцијални услуги преку пошта, телевизиско рекламирање, рекламирање преку радио, рекламирање преку пошта, организирање изложби за комерцијални и рекламни цели, дистрибуција на примероци, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, маркетинг истражување, информации во врска со маркетинг, промотивни услуги, уредување излози, испитување на јавното мислење, бдноси со јавноста. Секретарски услуги, стенографски услуги, фотокопирање, дактилографски услуги, обработка на текстови, компјутеризирано раководење со датотеки, собирање информации во компјутерските бази на податоци, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, телефонски одговор, договарање претплата на весници, изнајмување канцелариски машини и опрема, изнајмување автомати.

Професионално консултирање, комерцијално или индустриско управување (помош за комерцијално и индустриско управување), менаџмент консалтинг, бизнис менаџмент на хотели, услуги за проценување во бизнисот, бизнис испитување, бизнис пребарување, бизнис истражување, бизнис информации, статистички информации (бизнис), консултации за раководење со персонал, агенции за вработување, психолошко тестирање за селекција на персонал. вработување персонал, изработка на изводи од сметки, книговодство, ревизија, анализа на цените, економско прогнозирање, подготвување платни списоци, подготвување даночни уплати. Агенции за увоз и извоз. Бизнис менаџмент кај уметничките професии.

Експерти за ефикасност. Аукционерство.

Организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели.
кл. 36 осигурување од несреќи, осигурување на живот, осигурување од пожар, здравствено осигурување, осигурителни информации. Банкарство, финансиски работи, финасиски анализи, финансиско спонзорување, финансиски информации, факторинг, лизинг, издавање на кредитни карти, менување на пари. Агенции за недвижности, брокери за недвижности, управување со станбени згради. Оценување на недвижности, нумизматичко оценување, оценување на антиквитети, оценување на накит, оценување на поштенски марки, проценување на уметност, проценување уметнички дела, царинско надавање
кл. 37 конструкции: фабрички конструкции, куќни конструкции, мостовни конструкции, дупчење на бунари, поправка



на згради, зидарење, внатрешно и надворешно бојадисување, подводни поравки, асфалтирање, изградба на штандови и продавници, надгледување на изградба на конструкции. Изнајмување на булдожери, изнајмување на багери, изнајмување на кранови. Чистење на оџаци, чистење на згради (надворешни површини). чистење на згради (внатрешно), чистење на улици, чистење на прозори, изнајмување на машини за чистење. Дезифекција. Поправки на возила, и одржување, бродградба, одржување поправка на авиони, одржување и поправка на бродови, монтирање и поправање печки, одржување на мебел, реставрација на мебел, Инсталација и поправка на апарати за клима уреди, инсталација и поправка на опрема за греење, одржување и поправка на алишта. одржување на кожа, чистење и поправка, перење, пеглање на алишта, пеглање со притисок, чистење на алишта, сервис на вештачко правење на снег, одржување и поправка на филмски проектори, поправки на фото апарати. Инсталација на машинерија, одржување и поправа, инсталација и поправка на електрични апарати, инсталација на опрема и канцелариски апарати, одржување и поправка, инсталација, одржување и поправка на компјутерски хардвер.

Инсталација и поправка на аларм за провала, инсталација и поправка на аларм за пожар.

Инсталација и поправка на телефонија, инсталација и поправка на лифт, поправка на часовници, тапетирање на зидови, вадење на руда, шмирглање, оштрење на нож, одржување и поправка на сеф, поправка на чадор, поправка на чевли. кл. 38 телевизорија и радио емитување,

сервис за повик (радио, телефони и други справи за електронска комуникација), комуникација преку мобилна телефонија, сателитски пренос, комуникација преку компјутерски терминал, телеграфски услуги, телефонски услуги, компјутерски насочувачки пораки и слики, услуги за електронски пораки, факсимил пренос, комуникација преку телефон, комуникација преку телеграф, телекс услуги, телекомуникациски информации, комуникациски консултаци, обезбедување кориснички пристап до глобална компјутерска мрежа. Изнајмување на телекомуникациска опрема.

Новински агенции. кл. 39 воздушен превоз, трамвајски превоз, воден превоз, превоз со товарни возила, карго превоз, бродски агенции, амбулантски превоз, шоферски услуги, пилотирање, туристички агенции (освен за хотелски резервации), патничко резервација, организирање на тури, поштенски услуги (пораки или стока) поштенски пратки, испорака на пораки, испорака на роба, испорака на весници. Изнајмување на морски, воздушни и патни возила.

Изнајмување на места за паркирање, изнајмување на гаражи. Бродско складирање.

Дистрибуција на струја. Снабдување со вода.

Спасувачки операции (транспортен). Магационирање, пакетирање на стоки, амбалажирање на стоки. Транспортирање на отпадоци

кл. 40 галванизирање, позлата на метал, метално лиење, котли, информации за материјално третирање.

Процесирање на филмови за киноматографија, фото принтање,

развивање на фото слики, фотогравура, мелница, мелница за пченица, зачувување на храна и пијалоци, колење на животни. Обработка на крзно, бојадисање на крзно, сјај на крзно, заштита на крзно од молци, сатенирање на крзно, бојадисување на кожа, обработка на кожа, препарирање. Обработка на текстил, крајна обработка на текстилот, заштита на текстилот од молци, бојадисање на текстил, обработка на волна, кројачки услуги, правење на фустани, сечење платно, поправка на облека.

Везење, сечење на дрва и обработка, планирање (пилана).

Рамки за уметнички дела, гравирање. Уништување на отпадоци и ѓубре, согорување на отпадоци и ѓубре, рециклирање на отпадоци и ѓубре, услуги за рафинирање, обработка на масло, третирање на вода. Брусење на оптичко стакло, стакло дување, составување материјали по нарачка за трети лица, услуги на забни техничари, печење на керамика, производство на енергија, изнајмување на агрегати, обработкана хартија, завршна обработка на хартија, услуги за печатење, литографија, печатење на модели. Ласерско гравирање, ламинирање. Работа со седла, боење на чевли, ватирање, изнајмување на машини за плетење.

кл. 41 услуги за едукација, тренирање на животни. Организирање и спроведување на колоквиуми, организирање и спроведување на конференции, организирање и спроведување на конгреси, организирање и спроведување на семинари, организирање и спроведување на симпозиуми. Музејски простории. организирање на на натпревари за убавица, организирање на

натпревари за танцување. подвижни библиотеки, објавување на книги, весници и списанија. Обезбедување на спортски објекти, објекти за казино. продукција на радио и телевизиски програми, продукција за видеокасети, производство на филмови на видео ленти, филмска продукција, услуги на студија за снимање, синхронизација, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување кинематографски филмови и видеоленти, изнајмување филмски проектори и прибори, изнајмување звучни записи, изнајмување видеорекордери. Обезбедување на кино презентации, услуги на оркестри, одржување претстави во живо, изнајмување сценски декор, резервирање места за шоу програми. кл. 42 научно истражување и развој (за други), хемиски истражувања, геолошки испитувања, анализи за искористување на нафтените полиња, временска прогноза, инженерство, градежно советување, проучување технички проекти, премерување земјиште, урбанистичко планирање, советување за заштита на животната средина, подводно истражување, контролирање на квалитетот, тестирање на возната состојба на возилата. Компјутерско програмирање, изработка на компјутерски програми, одржување компјутерски програми, осовременување на компјутерските програми, советување на полето на компјутерски хардвер, формирање на компјутерски бази на податоци, обновување компјутерски бази на податоци, уредување на компјутерски податоци, анализа на компјутерски системи, компјутерски консултации, изнајмување компјутери, изнајмување компјутерски софтвер, умножување компјутерски програми, инсталирање компјутерски

софтвер. Индустриски дизајн, услуги при водење судски процеси, менаџмент со авторски права, консултирање за интелектуална сопственост. Дизајнирање на графичка уметност, утврдување автентичност науметнички дела. кл. 43 ресторани, ресторани со самопослужување, бифеа, кафетерии, кантини, снек-барови, услуги во барови, кетеринг, изнајмување на столици, масии, чаршави за маси, стакларија. Хотели, мотели, услуги на камповите за летување, изнајмување шатори, обезбедување објекти за кампување, детски јасли, старечки домови. Пансиони за животни.

(210) **TM 2014/1132** (220) 27/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) **RAM DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ**
Ruzgarlibahce Mah. Cumhuriyet Cad.
Energy Plaza Kat:2, 34805 Beykoz,
Istanbul, TR

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела и темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 детергенти што не се користат во процесите на производството и што не се за медицинска употреба, производи за белење [перење алишта], сода за белење, плавило за алишта, смекнувачи, средства за спречување на вар, сапун од гранули, течности за чистење шофершајбна, течности за чистење ветробранско стакло, средства за полирање, белило. Парфемии, масла за парфемии и мириси, тоалетна вода, лосиони за козметичка употреба,

дезодоранси за лична употреба, масло од роза, средства за бричење, дезодоранси против потење. Лак за нокти, кармини, маскара, креми (козметички креми), бои за коса, шампони, препарати за нега на коса, римел, моливчиња за веѓи, пудра за шминкање, крем за бричење, гел за туширање, желе (нафтено желе) за козметичка употреба, депилатори, бои за коса, козметички препарати за слабеење, козметички прибор.

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки, екстракти од месо, бистри супи, концентрати за супи, школки (што не се живи), морски ракови (шримпс) што не се живи, морски јастози (што не се живи), школки (што не се живи), сушено, варено, смрзнато и конзервирано месо. Конзервирано. сушено и варен зеленчук, сок од зеленчук за готвење. Индустриска храна и супа. Маслинки, кисели краставички. Млеко и млечни производи; сирење, јогурт, пијалоци од јогурт и вода, крем (шлаг крем), павлака [млечни производи], млеко во прав, кефир (млечни пијалоци), млечни пијалаци (во кои преовладува млеко), пијалоци од млеко и овошје, овошен јогурт, десерти произведени од млеко (во кои преовладува млеко). Масла и масти за јадење, путер, маргарин. Конзервирано, смрзнато, варено овошје, пектин за храна од џемови, мармалада, овошни каши, овошје (варено), компот. Ореви, сушено овошје, сушена овошна каша. Путер од кикирики. Јајца, јајца во прав. Желе за храна, желатин за храна. Протени за човечка употреба. Чипс од компири, печени компири. кл. 30 кафе, какао, вештачко кафе, замена за кафе, пијалоци во база на какао, пијалоци во база на кафе. Тапиока, саго.

Теста (производи од брашно), равијоли, макарони. Пица, леб. пица во облик на леб. Бисквити, крекери, торти, овошни торти, тесто за торти. Слатки од тесто, пудинг, десерти во база на млеко со ориз. Мед, пивски оцет, млеч (прополис) за човекова употреба, Ароми, различни од есенцијалните масла; кечап, (сос), мајонез, сенф, сосови (домати), сосови за салати, мирудии, сос од домати, оцет, ароматични подготовки за храна, зачини. Кваец, прашак за пециво, ванила (арома), природни додатоци за бојадисување на лебот, заштита од мувла. Брашно, гриз, скроп за храна, шеќер, слатки од шеќер, чај, ладен чај. Слатки, турски локум, смрзнат јогурт, чоколадо, производи од чоколадо, храна со покриено со чоколатен прелив или шеќер, пијалоци во база на чоколадо, гума за чвакање, сладоледи, мраз (за храна). Сол. Варен ориз, лупена пченица, храна од јачмен, слад за храна. Пуканки, храна од житарици, житарки, смачкан овес, семки за доручек. кл. 31 необработени житни семиња, пченица, јачмен, ориз во лушпа, овес, пченка, 'рж, свежа леќа, цвекло. Свежо овошје и зелнчук, свежи печурки, мицелиум за размножување печурки, стебла од дрво, струготини од дрво за произведување дрвена каша, дрво (непилено дрво), зрна [семе], овошни семиња, семиња од зеленчук, живи животни: животни за изложба, добиток, мал добиток. Јајца за размножување (фертилизирање), кокошки несилки, природни цвеќе, расад. кл. 32 ароматизирана вода, препарати за правење на ароматизирана вода, млеко од бадеми, (пијалок), аперитиви, безалкохолни, пиво, шира од пиво, безалкохолни пијалоци, препарати за подготвување на пијалоци, пијалоци од

сурутка, безалкохолни коктели, пастили за пенливи пијалаци, прав за пенливи пијалаци, есенци за правење пијалоци и ликери, овошни цусеви, изотонични пијалоци, минерална вода, пијалоци од сурутка, овошни екстракти, сода-вода, води за маса, сок од домати кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), алкохолни есенции, алкохолни екстракти, анасон [ликер], анасонка (ликер), арак (аггаск), алкохолни пијалоци кои содржат овошје, дестилирани пијалаци, битер, бренди, јаболковина, куркао [ликер со вкус на кора од портокал], дигестиви [ликери и жестоки алкохолни пијалоци], екстракти од овошје (алкохолни), џин, хидромел (медовина), кирш, ликери, пеперминт ликери, пери, пикет, алкохол од ориз, рум, саке, жестоки алкохоли (пијалоци), вотка, виски, вино

кл. 34 тутун: обработен или неопреработен тутун, цигари, пуру, снуф, цигарелос, замена за тутун, тутун за чвакање. Чибук, делови за уста за држење на цигара, пепелара (не од од благородни метали), за пушачи, кутивчиња за кибрит, не од благородни метали, држачи за кибрит, не од благородни метали, кутии за цигари, секачи за пури, рафтови за лулиња, жици за чистење тутун за лулиња, држачи за цигари, не од благородни метали, кутии за цигари, не од благородни метали, хартија за цигари, садови со плин за запалки, камчиња за запалки, цевки за вода. Кибрит

кл. 35 агенции за рекламирање, комерцијално-информативни агенции, телевизиски комерцијални услуги, радио комерцијални услуги, комерцијални услуги преку пошта, телевизиско рекламирање, рекламирање преку радио, рекламирање преку пошта, организирање изложби за комерцијални и рекламни цели,



дистрибуција на примероци, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, маркетинг истражување, информации во врска со маркетинг, промотивни услуги, уредување излози, испитување на јавното мислење, бдноси со јавноста.

Секретарски услуги, стенографски услуги, фотокопирање, дактилографски услуги, обработка на текстови, компјутеризирано раководење со датотеки, собирање информации во компјутерските бази на податоци, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци, телефонски одговор, договарање претплата на весници, изнајмување канцелариски машини и опрема, изнајмување автомати. Професионално консултирање, комерцијално или индустриско управување (помош за комерцијално и индустриско управување), менаџмент консалтинг, бизнис менаџмент на хотели, услуги за проценување во бизнисот, бизнис испитување, бизнис пребарување, бизнис истражување, бизнис информации, статистички информации (бизнис), консултации за раководење со персонал, агенции за вработување, психолошко тестирање за селекција на персонал. вработување персонал, изработка на изводи од сметки, книговодство, ревизија, анализа на цените, економско прогнозирање, подготвување платни списоци, подготвување даночни уплати. Агенции за увоз и извоз. Бизнис менаџмент кај уметничките професии.

Експерти за ефикасност. Аукционерство.

Организирање трговски саеми за

комерцијални или рекламни цели кл. 36 осигурување од несреќи, осигурување на живот, осигурување од пожар, здравствено осигурување, осигурителни информации. Банкарство, финансиски работи, финасиски анализи, финансиско спонзорување, финансиски информации, факторинг, лизинг, издавање на кредитни карти, менување на пари. Агенции за недвижности, брокери за недвижности, управување со станбени згради. Оценување на недвижности, нумизматичко оценување, оценување на антиквитети, оценување на накит, оценување на поштенски марки, проценување на уметност, проценување уметнички дела, царинско надавање кл. 37 конструкции: фабрички конструкции, куќни конструкции, мостовни конструкции, дупчење на бунари, поправка на згради, зидарење, внатрешно и надворешно бојадисување, подводни поравки, асфалтирање, изградба на штандови и продавници, надгледување на изградба на конструкции. Изнајмување на булдожери, изнајмување на багери, изнајмување на кранови. Чистење на оџаци, чистење на згради (надворешни површини). чистење на згради (внатрешно), чистење на улици, чистење на прозори, изнајмување на машини за чистење. Дезифенкција. Поправки на возила, и одржување, бродградба, одржување поправка на авиони, одржување и поправка на бродови, монтирање и поправање печки, одржување на мебел, реставрација на мебел, Инсталација и поправка на апарати за клима уреди, инсталација и поправка на опрема за греење, одржување и поправка на алишта. одржување на кожа, чистење и поправка, перење, пеглање на алишта, пеглање со притисок, чистење на алишта,

сервис на вештачко правење на снег, одржување и поправка на филмски проектори, поправки на фото апарати. Инсталација на машинерија, одржување и попраавка, инсталација и поправка на електрични апарати, инсталација на опрема и канцелариски апарати, одржување и поправка, инсталација, одржување и поправка на компјутерски хардвер.

Инсталација и поправка на аларм за провала, инсталација и поправка на аларм за пожар.

Инсталација и поправка на телефонија, инсталација и поправка на лифт, поправка на часовници, тапетирање на зидови, вадење наруда, шмирглање, оштрење на нож, одржување и поправка на сеф, поправка на чадор, поправка на чевли. кл. 38 телевизија и радио емитување, сервис за повик (радио, телефони и други справи за електронска комуникација), комуникација преку мобилна телефонија, сателитски пренос, комуникација преку компјутерски терминал, телеграфски услуги, телефонски услуги, компјутерски насочувачки пораки и слики, услуги за електронски пораки, факсимил пренос, комуникација преку телефон, комуникација преку телеграф, телекс услуги, телекомуникациски информации, комуникациски консултаци, обезбедува кориснички пристап до глобална компјутерска мрежа. Изнајмување на телекомуникациска опрема.

Новински агенции. кл. 39 воздушен превоз, трамвајски превоз, воден превоз, превоз со товарни возила, карго превоз, бродски агенции, амбулантски превоз, шоферски услуги, пилотирање, туристички агенции (освен за хотелски резервации), патничко

резервација, организирање на тури, поштенски услуги (пораки или стока) поштенски пратки, испорака на пораки, испорака на роба, испорака на весници. Изнајмување на морски ,воздушни и патни возила.

Изнајмување на места за паркирање,изнајмување на гаражи. Бродско складирање.

Дистрибуција на струја.

Снабдување со вода.

Спасувачки операции (транспортен).

Магационирање, пакетирање на стоки, амбалажирање на стоки.

Транспортирање на отпадоци.

кл. 40 галванизирање, позлата на метал, метално лиење, котли, информации за материално третирање.

Процесирање на филмови за киноматографија, фото принтање, развивање на фото слики, фотогравура, мелница, мелница за пченица, зачувување на храна и пијалоци, колење на животни. Обработка на крзно, бојадисање на крзно, сјај на крзно, заштита на крзно од молци, сатенирање на крзно, бојадисување на кожа, обработка на кожа, препарирање. Обработка на текстил, крајна обработка на текстилот, заштита на текстилот од молци, бојадисање на текстил, обработка на волна, кројачки услуги, правење на фустани, сечење платно, поправка на облека.

Везење, сечење на дрва и обработка, планирање (пилана).

Рамки за уметнички дела, гравирање.

Уништување на отпадоци и ѓубре, согорување на отпадоци и ѓубре, рециклирање на отпадоци и ѓубре, услуги за рафинирање, обработка на масло, третирање на вода.

Брусење на оптичко стакло, стакло дување, составување материјали по



наработка за трети лица, услуги на забни техничари, печење на керамика, производство на енергија, изнајмување на агрегати, обработкана хартија, завршна обработка на хартија, услуги за печатење, литографија, печатење на модели. Ласерско гравирање, ламинирање. Работа со седла, боење на чевли, ватирање, изнајмување на машини за плетење.

кл. 41 услуги за едукација, тренирање на животни. Организирање и спроведување на колоквиуми, организирање и спроведување на конференции, организирање и спроведување на конгреси, организирање и спроведување на семинари, организирање и спроведување на симпозиуми. Музејски простории. организирање на наптривари за убавица, организирање на наптривари за танцување. подвижни библиотеки, објавување на книги, весници и списанија. Обезбедување на спортски објекти, објекти за казино. продукција на радио и телевизиски програми, продукција за видеокасети, производство на филмови на видео ленти, филмска продукција, услуги на студија за снимање, синхронизација, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување кинематографски филмови и видеоленти, изнајмување филмски проектори и прибори, изнајмување звучни записи, изнајмување видеорекодери. Обезбедување на кино презентации, услуги на оркестри, одржување претстави во живо, изнајмување сценски декор, резервирање места за шоу програми.

кл. 42 научно истражување и развој (за други), хемиски истражувања, геолошки испитувања, анализи за искористување на нафтените полиња, временска прогноза, инженерство, градежно советување,

проучување технички проекти, премерување земјиште, урбанистичко планирање, советување за заштита на животната средина, подводно истражување, контролирање на квалитетот, тестирање на возната состојба на возилата. Компјутерско програмирање, изработка на компјутерски програми, одржување компјутерски програми, осовременување на компјутерските програми, советување на полето на компјутерски хардвер, формирање на компјутерски бази на податоци, обновување компјутерски бази на податоци, уредување на компјутерски податоци, анализа на компјутерски системи, компјутерски консултации, изнајмување компјутери, изнајмување компјутерски софтвер, умножување компјутерски програми, инсталирање компјутерски софтвер. Индустриски дизајн, услуги при водење судски процеси, менаџмент со авторски права, консултирање за интелектуална сопственост. Дизајнирање на графичка уметност, утврдување автентичност науметнички дела.

кл. 43 ресторани, ресторани со самопослужување, бифеа, кафетерии, кантини, снек-барови, услуги во барови, кетеринг, изнајмување на столици, масии, чаршави за маси, стакларија. Хотели, мотели, услуги на камповите за летување, изнајмување шатори, обезбедување објекти за кампување, детски јасли, старечки домови. Пансионери за животни.

(210) **TM 2014/1140** (220) 28/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Glaxo Group Limited**
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

ВАСТРОБАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината или ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓе и животни; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2014/1141 (220) 28/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Небојша Златевски

ул.Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)

TUZOT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мирудии, сол

(210) ТМ 2014/1142 (220) 28/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Небојша Златевски

ул.Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)

MAXFLIPS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 флипс, производи од жито

(210) ТМ 2014/1143 (220) 28/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,

транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ

БЕБЕ, CRAZY BABY ДОО експорт-

импорт с.Мала Речица Тетово

167 бр.140 Мала Речица, Тетово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, сива, бела, розева, сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи за бебиња, бебешки комплети [облека], бебешки гајички-пелени, елечиња

кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: облека, обувки и капи за бебиња, бебешки комплети [облека], бебешки гајички-пелени, елечиња, презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба, големопродажба за нарачки по пошта или преку електронски медиуми, on-line рекламирање и продажба

(210) ТМ 2014/1149 (220) 30/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Novo Nordisk A/S

Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

НовоПен Ехо

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 медицински апарати и инструменти,
имено, вбригувачи за медицински намени

(210) ТМ 2014/1150 (220) 31/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) ДТУ Калаплат ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

ул.Народен Фронт 7/44 Скопје - Центар,
МК

(540)



(591) светло сина, темно сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање изнајмување
рекламен простор, надворешно
рекламирање, агенции за рекламирање

(210) ТМ 2014/1155 (220) 31/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, златна, кафена, црвена,
жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2014/1156 (220) 31/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, златна, розова,
портокалова, виолетова, сина, зелена,
жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2014/1157 (220) 31/10/2014
(442) 30/04/2015

(731) Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, зелена, црвена, окер, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво


(210) ТМ 2014/1158 (220) 31/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црна, бела, жолта, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2014/1159 (220) 31/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

СКОПСКО ТЕМНО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2014/1160 (220) 31/10/2014

(442) 30/04/2015

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(591) црна, бела, сина, сива, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2014/1163 (220) 03/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) Златески Тони

ул. Браќа Ламески бр. 38 Прилеп, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

ДЕНИ МЕБЕЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите
класи, од дрво, плута, трски, врбови
прачки, рогозина, рогови, коски, слонова
коска, китова коска, школка, килибар,
седеф, морска пена и замена на сите овие
материјали или производи од пластика

(210) ТМ 2014/1164 (220) 03/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија, транспорт,
производство и услуги АВАНТИС ГРУП
ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ

Качанички пат бб, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, жолта, зелена,
кафеава, портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 кикиритки (преработени); јаткасто
овошје (орев, лешник, бадем) подготвени
кл. 30 грицки, снек (snack) храна

(210) ТМ 2014/1169 (220) 03/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје

ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, МК
(540)

TRESOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока,
саго, сурогати на кафе; брашно и
производи од житарици, леб, колачи,
слаткиши, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
/како зачини/, зачини, лед

(210) ТМ 2014/1170 (220) 03/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје
ул.Индустриска бр.2, Источна инд.зона,
Маџари, МК

(540)

RICKY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока,
саго, сурогати на кафе; брашно и
производи од житарици, леб, колачи,
слаткиши, сладолед; мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
/како зачини/, зачини, лед

(210) ТМ 2014/1171 (220) 04/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за ИТ продукти и услуги
СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје
ул.Качанички Пат бр.47 б, Скопје -
Бутел, МК

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА
И АЛЕКСАНДРОВСКИ

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]
кл. 42 компјутерско програмирање софтвер како услуга

(210) ТМ 2014/1177 (220) 05/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство на друга горна облека АРМАРИУМ ГРУП ДООЕЛ Скопје

ул.Митрополит Теодосије Гологанов бр.59 локал 6, МК

(740) Елена Костадиновска
ул.Св. Митрополит Теодосије Гологанов бр.59 локал 6
(540)



(591) црна, бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 текстилни производи

(210) ТМ 2014/1180 (220) 05/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за компјутерски активности активности и услуги ТАЈМ - БОРГ ДООЕЛ Скопје

ул.Васил Ѓоргов бр.20-1/21, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



TIME.MK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 изнајмување рекламен простор; информации (бизнис информации); компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку унтернет; пребарување (бизнис пребарување); реклмен простор (изнајмување реклмен простор); рекламирање; рекламирање [огласување]; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерски бази на податоци; собирање статистички податоци
кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет, изработка на компјутерски програми; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутерски програми (изнајмување компјутерски програми); компјутерски програми (изработка на компјутерски програми); компјутерски програми (советување за компјутерски програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи) компјутерско програмирање; креирање и

одржување веб [интернет] страници за други; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програмирање компјутерски системи

(210) **TM 2014/1181** (220) 05/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **ШИН ХАИ ДОО СКОПЈЕ**
УЛ.ЛЕРМОНТОВА бр.19, 1000 СКОПЈЕ,
МК
(540)



(591) црвена, жолта, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(210) **TM 2014/1182** (220) 05/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Тодор Ивановски**
Стив Наумов 120, 7000 Битола, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, обуки, забава, спорт и културни активности

(210) **TM 2014/1184** (220) 07/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **THE GILLETTE COMPANY**
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

EMBRACE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и жилети; диспензери, касети, држачи, и кертриџи, сите специјално дизајнирани за и што содржат жилети, делови и опрема за сите горенаведени производи

(210) **TM 2014/1185** (220) 07/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) **Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС**
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

ДЕЛАН

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за садење на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка со растенија, препарати за регулирање на растењето на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или

агенти за забуна на инсекти
кл. 5 препарати за уништување на
бактерии; инсектициди, фунгициди,
хербициди, пестициди

(210) ТМ 2014/1189 (220) 07/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, МК
(540)

АКТИФЕН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2014/1190 (220) 07/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, МК
(540)

АКТИФЕН

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции
што се користат во медицината, храна за
бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и
забарски смоли, средства за

дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2014/1191 (220) 07/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за фризерски и
козметичарски услуги ХАИРДО САЛОН
ДОО Скопје
ул.Петар Поп Арсов бр.8-локал 1,
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 фризерски салони и салони за
разубување, услуги на хигиена и
разубување на луѓе или животни

(210) ТМ 2014/1192 (220) 07/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Меметај Авдула
ул.Љуботенска бр.4, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло сива, темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2014/1194** (220) 07/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела, светло сина, темно сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 паста за заби

(210) **TM 2014/1196** (220) 10/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Michael Kors (Switzerland) International GmbH**
Strada Regina 42, 6934 Bioggio, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за вагање, мерење, сигнализирање, проверка (контрола); апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; апарати што се активираат со жетони; регистарски каси; електрични сметачки машини; електронски машини за обработка на податоци; електронски уреди за обработка на податоци; апарати за гаснење на огин; очила; очила за сонце; рамки за очила; футроли за очила и очила за сонце; синџири и врвки за очила и очила за сонце; маски за очи (за спиење); кутии за контактни леќи; лупи; двоглед; монокли; компаси; камери; радија; телефони и мобилни телефони; врвки за мобилен телефон; мерни траки; контролни сатови (уреди за евиденција на време); магнети; компјутери; футроли за мобилен телефон; маски за мобилен телефон; маски за телефон (посебно приспособени); аудио-визуелни уреди; снимени дискови со звучен запис; снимени дискови со видео запис; дигитални апарати; таблет компјутери; компјутерски софтвер; футроли, маски и додатоци за мобилни телефони, преносни медија плеери, лични дигитални асистенти, компјутери, и таблет

компјутери; батерии и полначи; слушалки; апликации за мобилни телефони кои може да се превземаат, компјутери, и таблет компјутери за дистрибуција на мултимедијални содржини кои содржат текст, графика, слики, аудио и / или видео; електронски публикации кои можат да се превземаат, книги, брошури, каталози и книгички

кл. 14 благородни метали и нивните легури, кои не се вклучени во другите класи; благородни метали, необработени или полу-обработени; легури од благородни метали; злато, необработени или тепани; паладиум; платина [метал]; родиум; рутениум; сребрена нишка; сребро, необработени или тепани; млазни, необработени или полу-обработени; срма; амајлии [накит], штрас за накит; накит; белегзии, пресечени алки, брошеви, беџови, игли, обетки, синџири, амајлии, украсен накит кој се носи околу врат, ѓердани, медаљони, привезоци, прстени, антикварен накит; скапоцени камења и камења за накит; полу-скапоцени камења и камења за накит; дијаманти; бисери [накит]; беџови од скапоцени метали; инготи од скапоцени метали; мониста за изработка на накит; часовничарски производи и хронометарски инструменти, вклучувајќи и рачни часовници, аларм часовници, часовници, џебни часовници и останати инструменти за мерење на време во оваа класа; кожни ремени и нараквици за рачни сатови; футроли за часовници; ремени за рачни часовници, ланчиња за сатови, каишки за рачни сатови; сончеви часовници; орнаменти, украси, ситници (дрангулии) и уметнички дела направени од или со користење благородни метали или месинг или обложени со нив; бисти од благородни метали; кутии од скапоцени метали; монети; копчиња за манжетни;

игли за вратоврски, украсни шноли за вратоврски; значки, игли за шапки, украсни игли; украси за чевли; футроли и кутии за накит; футроли за сатови; привезоци за клучеви; ланци за клучеви; токени за клучеви; медали; трофеи; кутии за апчиња; сталаци за часовници кл. 18 кожа и имитации на кожа; животински кожи; крзно; чадори; чадори за сонце и стапови одење; камшици; узда и седла; бастуни; куфери; кофчежи; патни торби; багаж; футроли; патни торби за облека и ранци; торби; торби за преку раме; чанти; рачни чанти; дамски чанти; училишни чанти; плик чанти; торби кои се носат околу рачен зглоб; вечерни торби; платнени торби; козметички торби (кои се продаваат празни); спортски торби; торби за плажа; кутии од кожа; мали кожни артикли; паричници; новчаници; чанти за монети; футроли и држачи за кредитни картички; футроли за носење; футроли за визит карти; актовки и торби за документи; држачи за документи и футроли; футроли за клучеви; футроли за пасоши; футроли (држачи) за чекови; организатори за патувања; држачи за вратоврски; токени; привезоци за клучеви; облека и додатоци за миленичиња; каишки за миленичиња; околувратници за миленичиња; кожни омоти за пакување; марами за носење на новороденчиња; кутии за носење на вино; кутии; маски и футроли за носење на електрични стоки, компјутери, компјутерски таблети, мобилни телефони, преносни медија плеери и лични дигитални асистенти; делови и опрема за сите гореспоменатите стоки кл. 25 облека; престилки; костими за капење; облека за плажа; бањарки; блејзери; блузи; долен веш; бодиња; боксерки; градници; корсети; женски поткошули; пелерини; кожна облека;



облека од имитација на кожа; капути; веќе изработени специјални чорапи кои се носат како долги чорапи (хулахопки) или кратки чорапи и чорапи; фустани; домашни фустани; маици кои се врзуваат околу врат; прекривала за нозе; јакни (облека); фустани со прерамки; доколенки чорапи; долна облека; фармерки; хеланки; гамаши; облека за спиење; ноќници; кошули за спиење; облека за надвор; работни одела(комбинезони); пижами; гаќи; панталони; хулахопки; пончо огртаци; џемпери без ракави; мантили за дожд; кошули; кошули и маици со долги и кратки ракави; уметци за кошули; шорцеви; здолништа; облека за скијање и сноуборд облека; јакни за скијање; панталони за скијање; скафандери; поставени панталони за скијање; панталони за одела; кошули без ракави; панталони за сноуборд; поставени панталони за сноуборд; јакни за сноуборд; спортски палта; спортски кошули; долги женски чорапи; костуми; џемпери; пуловери; долни тренерки; дуксерки; костими за капење; чорапи надколеници; блузи за вежбање; долни делови на облека; маици; смокинзи; долна гардероба; водоотпорна облека; поткошули; елечи; тренерки за загревање; додатоци за облека; ремени; пеперутки врски; нараменици; кравати; покривала за уши; ракавици; ракавици со еден прст; марами за околу врат; шалови (одевни предмети кои се носат околу врат); појаси (за носење); марами; капи за туширање; кратки чорапи; подвезици; вратоврски; едноделни маици; манжетни за облека; обувки; чизми до глужд; спортски чевли; обувки за плажа; кратки чизми; чизми; чизми за мотоциклисти; обувки (горни делови на обувки); чизми за качување (планинарски чизми); еспадрили; рамни обувки (балетанки); јапанки; обувки

за фудбал; високи патики; получизми; чевли на штикла; чевли за одење; влошки за чизми; кожени чизми; обувки со платформи; чевли на штикла со платформа; гумени чизми за дожд; чизми за јавање; сандали; чевли; скијачки чизми; папучи за носење по дома; чизми за снег и чизми за сноуборд; спортски и гимнастички чевли; држачи за копачки; обувки за фудбал; сандали со каишки; обувки за тенис; чевли за одење; водоотпорни чизми; водоотпорни кожни чизми; чизми кои одбиваат вода; кожни чизми кои одбиваат вода; обувки од плута, сандали од плута; пораби за чизми; чизми на платформа; зимски чизми; работни чизми; покривала за глава; шамии; капчиња за бејзбол; беретки; капи; fedora шешири; шешири; траки за глава; качулки (облека) и покривала за глава со балдахин за заштита од сонце; турбани; визирни (штитници)

кл. 35 рекламирање и рекламни услуги; организација на конвенции и изложби за бизнис и комерцијални цели; услуги на продажба; услуги на продажба на мало; услуги на нарачување по маил; малопродажни услуги во стоковни куќи; услуги на продажба преку интернет или преку мобилен телефон; стимулативни наградни програми за корисниците на кредитни картички; работа на програма лојалност на клиенти; лични шопинг услуги; модни консултации; модна ревија изложби за комерцијални цели; организација на модни ревији за комерцијални цели; издавање на сертификати за подароци и подарок картички кои може да се искористат за стоки и/или услуги

(210) **TM 2014/1198** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Сецијал Продукт дооел, Скопје
ул.Лепенец бр.32, МК
(540)



(591) кафеава, крем, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жита, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2014/1201** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(300) 907831192 12/06/2014 BR
(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC CT3

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1202** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(300) 907831222 12/06/2014 BR

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC CT4

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1203** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(300) 907831273 12/06/2014 BR
(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1204** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(300) 907831281 12/06/2014 BR
(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC CT8

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1205** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Cipla Limited**

**Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ZERSEOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хемиски препарати за медицинска
употреба, медицински и фармацевтски
препарати; лекови (за фармацевтска
намена), витамини и мешавини збогатени
со прехранбени витамини, хемиски
препарати за медицинска употреба,
медицински и фармацевтски препарати,
лекови (за фармацевтска намена),
витамини и витамински препарати, храна
за новороденчиња и инвалиди и диететски
прехранбени производи

(210) **TM 2014/1206** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Cipla Limited**

**Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

OSPERTUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хемиски препарати за медицинска
употреба, медицински и фармацевтски
препарати; лекови (за фармацевтска
намена), витамини и мешавини збогатени
со прехранбени витамини, хемиски
препарати за медицинска употреба,
медицински и фармацевтски препарати,
лекови (за фармацевтска намена),
витамини и витамински препарати, храна
за новороденчиња и инвалиди и диететски
прехранбени производи

(210) **TM 2014/1207** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Cipla Limited**

**Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

SERROFLO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хемиски препарати за медицинска
употреба, медицински и фармацевтски
препарати; лекови (за фармацевтска
намена), витамини и мешавини збогатени
со прехранбени витамини, хемиски
препарати за медицинска употреба,
медицински и фармацевтски препарати,
лекови (за фармацевтска намена),
витамини и витамински препарати, храна
за новороденчиња и инвалиди и диететски
прехранбени производи

(210) **TM 2014/1208** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Cipla Limited**

**Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

FLUTICASONE CIPLA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 хемиски препарати за медицинска
употреба, медицински и фармацевтски
препарати; лекови (за фармацевтска
намена), витамини и мешавини збогатени
со прехранбени витамини, хемиски
препарати за медицинска употреба,
медицински и фармацевтски препарати,
лекови (за фармацевтска намена),
витамини и витамински препарати, храна
за новороденчиња и инвалиди и диететски
прехранбени производи

(210) **TM 2014/1210** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Deva Holding A.S.**

**Halkali Merkez Mah. Basin Ekspres Cad.
No.1 34303 Kucukcekmece-Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DEVIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2014/1211** (220) 11/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Osel ilac Sanayi Tic. A.S.**

**Akbaba Kozu, Fener Cad. No. 52 Beykoz,
Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LINKOSOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фарамцевтски препарти

(210) **TM 2014/1212** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Трговско друштво за**

**производство, трговија и услуги „АЛ-
МАКС“ ДОО**

ул. „Гоце Делчев“ бб, Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење

(210) **TM 2014/1213** (220) 11/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Трговско друштво за**

**производство, трговија и услуги „АЛ-
МАКС“ ДОО**

ул. „Гоце Делчев“ бб, Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела, зелена,
кафеава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масло за јадење

(210) ТМ 2014/1214 (220) 11/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за издавачка дејност
трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО
Скопје

Ленинова 29/3, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, портокалова, жолта,
сина, сива, светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив што не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички
материјал, канцелариски материјал,
лепила за канцелариска и кујна употреба,
машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за
пакување што не се опфатени во другите
класи, печатарски букви, клишиња,
весници, печатени изданија, печатарски

производи, публикации, брошури,
фотографии, известувања, книги, нацрти
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на
рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци),
изложби (организирање на изложби) во
комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, јавно
мислење (испитување на јавното
мислење), on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови,
организирање дејности и советување за
организирање дејности, организирање
изложби во комерцијални и рекламни
цели, on-line рекламирање по пат на
компјутерска мрежа, односи со јавност,
претплата на весници, промоција
кл. 41 образовни услуги, подготвување
настава, забава, спортски и културни
активности, информации за образовни и
забавни настани, услуги врзани за
исполнување на слободното време,
објавување книги, приредби (одржување
на приредби), разонода, разонода
(упатство за разонода), разонода по пат на
радио, разонода по пат на телевизија,
конференции (организирање и водење
конференции), забавни паркови, изложби
(организирање изложби) во културни или
воспитни цели, изнајмување видео ленти,
натпревари (организирање натпревари)
/обука или забава/, фотографски услуги,
on-line електронско издавање на книги и
периодични списанија, компјутерско
персонално издавателство, електронски
публикации (не можат да се
даунлодираат); пружање on-line
публикации; издавање електронски книги и
часописи on-line; пружање публикации со
глобална компјутерска мрежа или
интернет што можат да се пребаруваат;

публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации

(210) ТМ 2014/1215 (220) 12/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје

ул.Шарски одред бр.7/1-2, Скопје, МК (540)

PRAMIPEXOLE ACCORD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2014/1216 (220) 12/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје

ул.Шарски одред бр.7/1-2, Скопје, МК (540)

REPAGLINIDE ACCORD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2014/1217 (220) 12/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје

ул.Шарски одред бр.7/1-2, Скопје, МК (540)

LEVETIRACETAM ACCORD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2014/1218 (220) 12/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје

ул.Шарски одред бр.7/1-2, Скопје, МК (540)

VORICONAZOLE ACCORD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2014/1219 (220) 10/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Neocom S.A.

Av. 11 de Septiembre No 186, oficina 183, Providencia, Santiago, CL

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 мобилни телефони; таблет компјутери; 3Г модеми; лаптопи

(210) ТМ 2014/1220 (220) 12/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) СИНТЕК - СПЕЦИФИК ДОО Скопје
ул.Лондонска бр.10-1/12, 1000 Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежништво, изградба, реставрација, санација и ојачување на објекти и конструкции, изработка и санација на подни површини, високо, ниско и хидро градба и мелиоративни системи и обработка на фуги
 кл. 42 изработка на проектна документација за санација, ојачување и заштита на објекти, заштита од пожари и за термо и звучна изолација

(210) ТМ 2014/1221 (220) 13/11/2014
 (442) 30/04/2015

(731) Друштво за угостителство, трговија и услуги СКАЛА РЕЗИДЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул.Тодор Александров бр. 85, Скопје, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
 ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
 (540)



(591) сива, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2014/1222 (220) 13/11/2014
 (442) 30/04/2015

(731) Фудбалски Клуб Работнички Скопје
 ул. Градски парк б.б. Кошаркарска сала
 Скопје, МК

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
 ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
 (540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 спортски и културни активности

(210) ТМ 2014/1223 (220) 13/11/2014
 (442) 30/04/2015

(731) SHULTON, INC.
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
 Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

RED COLLECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за после бричење; антиперспиранти и дезодоранси за лична употреба; сапуни за капење; спрејови за тело; препарати за миене на телото;

препарати за нега на косата; препарати за
бричење

(210) **TM 2014/1224** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015

(300) 907830641 12/06/2014 BR
(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC XT2

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1225** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015
(300) 907830668 12/06/2014 BR
(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC XT3

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1226** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015
(300) 907830692 12/06/2014 BR

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC XT4

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1227** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015
(300) 907830722 12/06/2014 BR
(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC XT5

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1228** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015
(300) 907830757 12/06/2014 BR
(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited
liability company organized and existing
under the laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CADILLAC XT6

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1229** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015

(300) 907830838 12/06/2014 BR

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

CADILLAC XT7

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1230** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015

(300) 907830846 12/06/2014 BR

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

CADILLAC XT8

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) **TM 2014/1231** (220) 14/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **ТРЕНД ПЛУС ДОО**

ул. Никола Вапцаров бр.2/4, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, темно црвена, темна и светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци, ресторани

(210) **TM 2014/1232** (220) 14/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(540)

РЕГАЛИС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за садење на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка со растенија, препарати за регулирање на растењето на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2014/1235** (220) 17/11/2014
(442) 30/04/2015

(300) 86289781 22/05/2014 US

(731) **Amgen Inc. (Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

KYNTHEUM

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати;
 фарамцевтски препарати што се користат
 за третирање хронични имунолошки
 заболувања, воспаленија на зглобови и
 хронични воспалителни заболувања;
 фармацевтски препарати наменети за
 третирање псоријаза, псоријатичен
 артритис и астма

(210) **TM 2014/1236** (220) 17/11/2014
 (442) 30/04/2015
 (300) 86289790 22/05/2014 US
 (731) **Amgen Inc. (Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

OPSAIC

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати;
 фарамцевтски препарати што се користат
 за третирање хронични имунолошки
 заболувања, воспаленија на зглобови и
 хронични воспалителни заболувања;
 фармацевтски препарати наменети за
 третирање псоријаза, псоријатичен
 артритис и астма


(210) **TM 2014/1237** (220) 17/11/2014
 (442) 30/04/2015
 (300) 86289791 22/05/2014 US

(731) **Amgen Inc. (Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

QARDEZA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати;
 фарамцевтски препарати што се користат
 за третирање хронични имунолошки
 заболувања, воспаленија на зглобови и
 хронични воспалителни заболувања;
 фармацевтски препарати наменети за
 третирање псоријаза, псоријатичен
 артритис и астма

(210) **TM 2014/1238** (220) 13/11/2014
 (442) 30/04/2015
 (731) **АД Жито Прилеп**
ул.Ленин б.б., Прилеп, Прилеп, МК
 (540)




(591) жолта, темна црвена, светла кафна,
 црна

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 производи од жито и житни култури,
 леб, производи од тесто, интегрални
 производи, брашно и производи од
 брашно

(210) **TM 2014/1239** (220) 13/11/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **АД Жито Прилеп**
ул.Ленин б.б., Прилеп, Прилеп, МК
 (540)



(591) жолта, темна црвена, светла кафена,
 црна

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 производи од жито и житни култури,
 леб, производи од тесто, интегрални
 производи, брашно и производи од
 брашно

(210) **ТМ 2014/1241** (220) 17/11/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **Николоски Игор**
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар,
Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, жолта, бела, црвена,
 портокалова, црна

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни
 сокови; сирупи и други препарати за
 производство на пијалоци

(210) **ТМ 2014/1242** (220) 17/11/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **Николоски Игор**
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар,
Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
 ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, жолта, бела, црвена,
 портокалова, црна, плава

(551) индивидуална
 (510, 511)


кл. 32 пијалоци од овошје и овошни
 сокови; сирупи и други препарати за
 производство на пијалоци

(210) **ТМ 2014/1243** (220) 17/11/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **ЕВН Македонија**
Електроснабдување ДООЕЛ Скопје,
Друштво за снабдување со електрична
енергија

ул. 11 Октомври бр.9, Скопје-Центар,
1000, Скопје, Скопје, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
 Скопје, 1000
 (540)



(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање,

акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2014/1244 (220) 17/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) ЕВН Македонија

**Електроснабдување ДООЕЛ Скопје,
Друштво за снабдување со електрична енергија**

ул.11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје
(540)



(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола

(инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали


кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2014/1245 (220) 17/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) ЕВН Македонија
Електроснабдување ДООЕЛ Скопје,

Друштво за снабдување со електрична енергија

ул.11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, МК
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје
(540)



(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 9 апарати и инструменти: научни,

поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер


(210) ТМ 2014/1246 (220) 17/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) **ЕВН Македонија**

**Електроснабдување ДООЕЛ Скопје,
Друштво за снабдување со електрична
енергија**

ул.11 Октомври бр.9, Скопје-Центар, МК
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје
(540)



(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за

сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги
кл. 38 телекомуникации
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања
кл. 40 обработка на материјали
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2014/1247** (220) 17/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Браинобраин Еуропа ДООЕЛ**
Скопје

Булевар Јане Сандански бр. 21/1-7,
1000, Скопје, Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука

(210) **TM 2014/1248** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vrsac

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,
RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

AQUATEYA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 10 медицински апарати и инструменти

(210) **TM 2014/1249** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vrsac

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,
RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

AQUAWIND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 10 медицински апарати и инструменти

(210) **TM 2014/1250** (220) 13/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vrsac

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,
RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MARISSIMO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 10 медицински апарати и инструменти

(210) **TM 2014/1251** (220) 14/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Kentucky Fried Chicken International**
Holdings, Inc.

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky
40213, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока, саго; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2014/1252** (220) 14/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Razer (Asia-Pacific) Pte.Ltd.**

514 Chai Chee Lane, #07-05, Singapore 469029, SG

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RAZER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери; лаптоп компјутери; ноутбук компјутери; рачни компјутери; лични дигитални асистенти; апаратура за компјутерски и видео игри адаптирана за


употреба со телевизиски приемници или други екстерни дисплеј екрани или монитори; дисплеи за компјутер; монитори за компјутер; компјутерски хардвер; звучни картички за компјутер; компјутерски периферни уреди; контролери за компјутерски и видео игри; глумци за компјутер; тастатури за компјутер; блок типки од тастатура за компјутер (keypads); компјутерски графички таблети; пенкала за компјутер; џоистици за компјутер; компјутерски покажувачи со топче (trackballs); управувач за летање за компјутери и видео игри; волани за компјутери и видео игри; педали за забрзување и педали за сопирање за компјутерски и видео игри; пиштоли за компјутерски и видео игри; сензори за движење за компјутерски и видео игри; апаратура за снимање, пренос или репродукција на податоци, звук или слики; аудио опрема и апаратура; слушалки (earphones); слушалки (headphones); микрофони; слушалки со микрофон (headsets); звучници; апаратура за организирање и работа со каблите за погореспоменатите стоки; батерии и снабдување со електрична енергија за погореспоменатите стоки; делови и резервни делови за погореспоменатите стоки вклучени во оваа класа; компјутерски софтвер и драјвери за компјутерски софтвер за погореспоменатите стоки; компјутерски и видео игри; подлоги за компјутерски глушец; торби, торбички, кутии и покривки адаптирани за држење и чување на погореспоменатите стоки; компјутерски периферни уреди што може да се носат; компјутерски хардвер; компјутерски хардвер за снимање, организирање, пренос, манипулација, разгледување и прием на телефонски повици, податоци,

аудио и видео; компјутерски периферни уреди за снимање, организирање, пренос, манипулација, разгледување и прием на податоци; периферни уреди за мобилни уреди; периферни уреди за мобилни уреди што може да се носат; компјутерски периферни уреди за мобилни уреди за снимање, организирање, пренос, манипулација, разгледување и прием на телефонски повици, податоци, аудио и видео; компјутерски хардвер за прикажување на телефонски повици, податоци, аудио и видео; компјутерски периферни уреди за прикажување на телефонски повици, податоци, аудио и видео; компјутерски периферни уреди за мобилни уреди за прикажување на телефонски повици, податоци, аудио и видео; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер што се користи за аплодирање, даунлодирање, чување, резервно памтење (backing up), снимање, организирање, пренесување, примање, пристапување, спасување/враќање, управување, синхронизирање и разгледување на текст, податоци, електронска пошта, документи, слики, видео и аудио фајлови, мултимедијална содржина, електронска локација на мобилни дигитални електронски уреди; компјутерски софтвер што може да се даунлодира, имено, мобилни апликации што може да се даунлодираат за сетирање, конфигурирање и контролирање на компјутерски хардвер што може да се носи и компјутерски периферни уреди што може да се носат; очила за сонце; очила на рецепт; футроли за очила; делови за очила, имено декоративни пресвлеки за рачки за очила; уреди со екрани за прикажување што се ставаат на глава; електронски кодирани идентитетски алки; нараквизи со

електроника; микропроцесор или микроконтролер што треба да се инкорпорира на ланче; уред на систем за глобално позиционирање (GPS); софтвер за синхронизација на база на податоци; и компјутерски софтвер за употреба при пристапување на интернет или други компјутерски или комуникациски мрежи; компјутерски програми за управување со лични информации; софтвер за електронска пошта и испраќање пораки

(210) ТМ 2014/1253 (220) 18/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Иван Ѓорѓиев**
Ул.Гоце Делчев бр.12, 2434, Ново Село,
Струмица, Ново Село, Струмица, МК
(540)



(591) црвена, бела, плава, жолта, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 ѓубрива за употреба во земјоделството

(210) ТМ 2014/1254 (220) 17/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ**
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Ѓоргов бр.16,, 1000, Скопје,
Скопје, МК
(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи/ обвивки /хартиени производи/ обвивки, корици /хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници /печатени работи/; плакати/постери, проспекти, публикации, разгледници, регистри /книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници)/возни редови/, хартија, часописи

кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри

кл. 35 демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар

(проучување на пазарот), плакатирање /огласување/; помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, промоција/продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

(210) ТМ 2014/1258 (220) 19/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за управување со
инвестициски фондови ВФП ФОНД
МЕНАЏМЕНТ АД Скопје
ул.Васил Главинов 14-1/8,, Скопје,
Скопје, МК

(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 заеднички фондови

(210) ТМ 2014/1259 (220) 19/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) Марјан Стојнев
ул.,,5“ бр.66, Миладиновци, Скопје,
Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни од козјо млеко

кл. 35 продажна на големо и мало на сапун од козјо млеко

(210) **TM 2014/1261** (220) 19/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Western Digital Technologies, Inc.**
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine
California 92612, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

MY PASSPORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски компоненти, имено,
диск драјвери, компјутерски единици за
складирање на податоци, имено,
компјутерска опрема (компјутерски
хардвер) за складирање на дигитални
податоци, и компјутерска периферна
опрема

(210) **TM 2014/1262** (220) 19/11/2014

(731) **Друштво за трговија на мало и**
големо КАМ ДОО Скопје
бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 свеќи и фитили за осветлување,
восок за осветлување, восочни свеќи,
дрвени брикети, дрвца за потпалување,
јагленови брикети, парафин, парфимирани
свеќи, кандила

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); прибор за чистење;
челични жици за стружење; стаклени
производи, порцелански и керамички
предмети што не се вклучени во другите
класи; бокалчиња, бришачи за под со
реси, вазни, гезвиња неелектрични, даски
за сечење во кујна, длабоки садови,
држачи за сапуни, држачи за тоалетна
хартија, држачи за чепкалки, закачалки,
канделабри [свеќници], комплети за
зачини, кошници за леб, домашни, крпи за
прашина, крпи за чистење, кутии за
слатки, мелници за употреба во
домаќинствата, мирисливи материи
(садови за горење мирисливи материи),
мраз (калапи за правење коцки мраз),
навлаки за штици за пеглање обликувани,
направи за гасење свеќи, ножеви,
отворачи за шишиња, плитки чинии,
плитки чинии за еднократна употреба,
подметки за чаши што не се од хартија и
што не се чаршафи за маса, послужавници
за употреба во домаќинствата, прибори за

кујна, прибори за употреба во домаќинствата, плински боци, прскалки за црева за полевање, садови, (четки за миење садови), садови за горење миризливи материи, садови за храна, сервиси [чини], скари [готварски прибор], стаклени садови, украсни садови за маси, хартија (чини од хартија), цевчиња за пиење, цедилки, чаши од хартија и пластика, чепкалки, чинии (плитки чинии) за еднократна употреба, чинии од хартија, штипки за сушење алишта кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: свеќи и фитили за осветлување, восок за осветлување, восочни свеќи, дрвени брикети, дрвца за потпалување, јагленови брикети, парафин, парфимирани свеќи, кандила, куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); прибор за чистење; челични жици за стружење; стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи; бокалчиња, бришачи за под со реси, вазни, гезвиња неелектрични, даски за сечење во кујна, длабоки садови, држачи за сапуни, држачи за тоалетна хартија, држачи за чепкалки, закачалки, канделабри [свеќници], комплекти за зачини, кошници за леб, домашни, крпи за прашина, крпи за чистење, кутии за слатки, мелници за употреба во домаќинствата, миризливи материи (садови за горење миризливи материи), мраз (калапи за правење коцки мраз), навлаки за штици за пеглање обликувани, направи за гасење свеќи, ножеви, отворачи за шишиња, плиткни чинии, плиткни чинии за еднократна употреба, подметки за чаши што не се од хартија и што не се чаршафи за маса,

послужавници за употреба во домаќинствата, прибори за кујна, прибори за употреба во домаќинствата, плински боци, прскалки за црева за полевање, садови, (четки за миење садови), садови за горење миризливи материи, садови за храна, сервиси [чини], скари [готварски прибор], стаклени садови, украсни садови за маси, хартија (чини од хартија), цевчиња за пиење, цедилки, чаши од хартија и пластика, чепкалки, чинии (плиткни чинии) за еднократна употреба, чинии од хартија, штипки за сушење алишта

(210) ТМ 2014/1263 (220) 20/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) **ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ВИНЦА**
ул. **МАРКОВА БР. 23 ВИНЦА, МК**
(540)

MONDIVI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел (производство на мебел тапациран и корпусен)

(210) ТМ 2014/1264 (220) 24/03/2015

(442) 30/04/2015

(731) **ОХИС - ПЛАСДОР ДОО**
ул. **Борис Трајковски бр.73, 1000, Скопје,**
Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со средства за белење и други супстанции за перење

(210) **TM 2014/1265** (220) 20/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **ГАЛЕНИКА АД Београд**
ул.Батајнички друм бб, Београд,
Београд, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје
(540)

LANOPROGAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2014/1266** (220) 21/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за промет и услуги**
КОНЦЕПТ ФОРМА ДООЕЛ Скопје
ул.Франклин Рузвелт бр.37, локал 1, МК
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи, услуги на маркетинг агенции

кл. 38 телекомуникации, емитување на радио програми, телевизиски програми
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и пијалци; привремено сместување; ресторани, кафе барови, служење храна и пијалци, услуги во барови

(210) **TM 2014/1267** (220) 21/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **BASF Agro B.V. Arnhem (NL)**
Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten
7, Zurich, CH

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

ФАСТАК

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување бактерии, инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2014/1268** (220) 21/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **McDonald's Corporation**
One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois
60523, US

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 подготвени оброци кои содржат свинско месо, риба и живина; конзервирано овошје и зеленчук; јајца; кашкавал; млеко, млечни пијалоци; кисели краставички; десерти; иситнети пржени компирчиња; јогурт; пијалоци на база на јогурт; салати од овошје и зеленчук
кл. 30 подготвени сендвичи; сендвичи од месо; сендвичи од свинско месо; сендвичи од риба; сендвичи од пилешко месо; бисквити; леб; торти; колачи; чоколада; кафе; замена за кафе; чај; сенф; овес; слатки; сосови; сезонски салати; преливи за салати; сладолед
кл. 32 безалкохолни пијалоци; сирупи и други препарати за производство на пијалоци; овошен сок и шеќер; вода; ароматизирани води
кл. 43 услуги на давање храна и пијалоци; ресторани; кафетерии; снек барови; кафе барови; ресторани за брза храна (fast food); услуги на доставување на храна; подготвување на храна за надвор (за носење); подготвување храна, пијалоци за консумација надвор (take away)

(210) **TM 2014/1269** (220) 21/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги Квин Бургер ДООЕЛ Куманово**

ул.Прва Петтолетка бр.3, Куманово,
Куманово, МК
(540)



(591) портокалова, жолта, кафена,
светлозелена и темнозелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци

(210) **TM 2014/1270** (220) 21/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **THE GILLETTE COMPANY**
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

ASTRA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 жилети

(210) **TM 2014/1271** (220) 21/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **NOVARTIS AG**
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

EXCEDRIN

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 аналгетски, антипиретични и анти-ревматски препарати

(210) **TM 2014/1272** (220) 21/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **LINETTE HELLAS SA**
78th klm, national road Athens Lamia
32200 Thiva, GR

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BABY SMILE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 хигиенски марамчиња за бебиња
кл. 5 пелени за бебиња

(210) **TM 2014/1273** (220) 24/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **ДПУТУСУ Сара Травел ДООЕЛ**
експорт-импорт Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.26,, Скопје, Скопје,
МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 автобуски превоз, изнајмување автобуси, информирање за превоз, патници (превезување патници), патници (придружување патници), патнички транспорт, патувања (организирање патувања), патувања (резервации за патувања), посредување за превоз, превоз (информации, посредување и резервации

за превоз), придружување патници, разгледувања културни знаменитости и обиколки [туризам], резервации за патувања, резервации за превоз, резервирање места за патување

(210) **TM 2014/1274** (220) 24/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **LAINCO, S.A.**
Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI
(Barcelona), ES

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

BRAI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2014/1275** (220) 24/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **LAINCO, S.A.**
Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI
(Barcelona), ES

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

LAOTTA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2014/1276** (220) 24/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **LAINCO, S.A.**
Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI
(Barcelona), ES



(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

MALTOATO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди

(210) **TM 2014/1277** (220) 24/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **LAINCO, S.A.**
Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI
(Barcelona), ES

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

RAISAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди

(210) **TM 2014/1278** (220) 24/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **LAINCO, S.A.**
Avda. Bizet, 8/10/12 08191 RUBI
(Barcelona), ES

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

SHOSHI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди

(210) **TM 2014/1281** (220) 25/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Трговско друштво за**
производство, промет и услуги ЗП-
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Алберт Ајнштајн бр.8,, 1000, Скопје,
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи, актовки, ранци, торби за
камperi, торби за алпинисти, спортски
торби, торби за патување, кожени ремени,
портмонеа, женски чанти, кожени кутии,
прекривачи од кожа, крзна, куфери со
потекло од Италија
кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
костуми за капење, гакички за капење,
облека за плкажа, баретки, корсети, чизми,
спортски обувки, сандали, облека од
имитација на кожа, облека од кожа, палта,
јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека,
пуловери, кошули, шамии, шалови,
пантолони, костуми, елечи, џемпери,
чорапи со потекло од Италија
кл. 35 канцелариски работи,
рекламирање, продажба на големо и
продажба на мало на: кожа и имитација на
кожа и производите од нив што не се
опфатени со другите класи, актовки,
ранци, торби за камperi, торби за
алпинисти, спортски торби, торби за
патување, кожени ремени, портмонеа,

женски чанти, кожени кутии, прекривачи од кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи, вратоврски, костуми за капење, гакички за капење, облека за плкажа, баретки, корсети, чизми, спортски обувки, сандали, облека од имитација на кожа, облека од кожа, палта, јакни, фустани, ракавици, пењоари, трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери, кошули, шамии, шалови, пантолони, костуми, елечи, џемпери, чорапи со потекло од Италија

(210) ТМ 2014/1282 (220) 25/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Трговско друштво за
производство, промет и услуги ЗП-
ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Алберт Ајнштајн бр.8,, 1000, Скопје,
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000,
Скопје
(540)



(591) црна, зелена, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и
производите од нив што не се опфатени со
другите класи, актовки, ранци, торби за
камperi, торби за алпинисти, спортски
торби, торби за патување, кожени ремени,
портмонеа, женски чанти, кожени кутии,
прекривачи од кожа, крзна, куфери со
потекло од Италија

кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
костуми за капење, гакички за капење,
облека за плкажа, баретки, корсети, чизми,
спортски обувки, сандали, облека од
имитација на кожа, облека од кожа, палта,
јакни, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека,
пуловери, кошули, шамии, шалови,
пантолони, костуми, елечи, џемпери,
чорапи со потекло од Италија
кл. 35 канцелариски работи,
рекламирање, продажба на големо и
продажба на мало на: кожа и имитација на
кожа и производите од нив што не се
опфатени со другите класи, актовки,
ранци, торби за камperi, торби за
алпинисти, спортски торби, торби за
патување, кожени ремени, портмонеа,
женски чанти, кожени кутии, прекривачи од
кожа, крзна, куфери, облека, обувки, капи,
вратоврски, костуми за капење, гакички за
капење, облека за плкажа, баретки,
корсети, чизми, спортски обувки, сандали,
облека од имитација на кожа, облека од
кожа, палта, јакни, фустани, ракавици,
пењоари, трикотажа, хеланки, долна
облека, пуловери, кошули, шамии,
шалови, пантолони, костуми, елечи,
џемпери, чорапи со потекло од Италија

(210) ТМ 2014/1284 (220) 26/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за ревизија ЈОАНИДИС
ДООЕЛ Скопје
ул.Ѓуро Стругар бр.5, , 1000, Скопје,
Скопје, МК

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела и тегет

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 проценка, консалтинг,
сметководство и ревизија

(210) **TM 2014/1285** (220) 26/11/2014
(442) 30/04/2015

**(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
3800 West 143rd Street, Cleveland, State
of Ohio 44111. US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 научни поморски, испитувачки, фотографски кинематографски, оптички за вагање, за мерење, за сигнализација, за контрола (инспекција) апарати и инструменти; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, синтетичка хартија, имено супстрат за печатење за изработка на етикети, налепници, знаци, банери и формулари за работа; листови, филмови и мембрани со микро пори што се користат како супстрати за печатење; печатени и втиснати и шифрирани налепници, ламинирана хартија со метална фолија

наменета за печатење, ламинирана хартија со пластичен филм наменета за печатење, и картонски етикети и залихи на билети наменети за печатење; хартиени и картонски пликоа и кутии; хартиени и пластични корици и торбички за пакување; неткаена хартија; безбедносна хартија за чекови, картички за идентитет на банкноти, пасоши, возачки дозволи, рецепти за лекови и сите административни документи; печатени работи какоизложување во боја, формула за книги, каталози за обожаватели и каталози во боја за избор и координирање на финиш во боја

кп. 19 градежни материјали (неметални); рамно, термополирано и плочесто стакло, сите за употреба во градежништвото и конструкција

(210) **TM 2014/1286** (220) 26/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) ManpowerGroup Inc.
100 Manpower Place, Milwaukee,
Wisconsin, US

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сина, маслинесо-зелена, окер и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 деловен менаџмент; деловна администрација; канцелариски функции; услуги на агенција за вработување; услуги на агенција за привремено и постојано вработување; услуги во врска со вработување, имено, обезбедување адекватна работа, најчесто привремена работа за студенти или невработени, со цел стекнување искуство (providing job placement), развој на кариера, регрутирање за вработување, и општи информации за вработување на други; услуги за раководење со персонал; услуги на раководење со човечки ресурси; обезбедување и раководење на програми за персонал со договор; услуги на раководење со персонал и консултантски услуги; услуги на вработување, имено, скенирање на вештините на вработените и алатки за проценка преку вебсајт на глобална информативна мрежа; услуги на советување за вработување; консултантски услуги за раководење со кариера; услуги за наоѓање нова работа за лица на кои им завршува старата работа (employment outplacement services); професионални услуги на деловни консултации; сметководствени услуги и услуги на внатрешна деловна ревизија за други, услуги на деловно истражување; деловен совет и информативни услуги; консултантски услуги за деловни организации; услуги на подготвување на даноци и консултирање;

(210) ТМ 2014/1287 (220) 26/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12.,
1000 , Скопје, Скопје, МК
(540)



(591) бела, плава, сива, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени за деца
кл. 16 пелени (бебешки пелени) од хартија и целулоза, за еднократна употреба

(210) ТМ 2014/1288 (220) 26/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12.,
1000 , Скопје, Скопје, МК
(540)



(591) бела, светло и темно плава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени за деца
кл. 16 пелени (бебешки пелени) од хартија и целулоза, за еднократна употреба

(210) ТМ 2014/1289 (220) 26/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје**
**бул. Александар Македонски бр. 12,,
1000 , Скопје, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, светло и темно плава, зелна,
жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 пелени за деца
кл. 16 пелени (бебешки пелени) од
хартија и целулоза, за еднократна
употреба

(210) **ТМ 2014/1290** (220) 26/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
**бул. Александар Македонски бр. 12,,
1000 , Скопје, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, светло и темно плава, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 пелени за деца
кл. 16 пелени (бебешки пелени) од
хартија и целулоза, за еднократна
употреба

(210) **ТМ 2014/1291** (220) 26/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
**бул. Александар Македонски бр. 12,,
1000 , Скопје, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, светло и темно плава
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 пелени за деца
кл. 16 пелени (бебешки пелени) од
хартија и целулоза, за еднократна
употреба

(210) **ТМ 2014/1292** (220) 26/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
**бул. Александар Македонски бр. 12,,
1000 , Скопје, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, плава, тиркизна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени за деца

кл. 16 пелени (бебешки пелени) од хартија и целулоза, за еднократна употреба

(210) ТМ 2014/1298 (220) 25/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

ул.Васил Ѓоргов бр.16,, 1000, Скопје,

Скопје, МК

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи/ обвивки / хартиени производи / обвивки, корици /хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен

материјал /печатници/, печатници /печатени работи/;

плакати/постери/,проспекти, публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници)/ возни редови, хартија, часописи

кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри

кл. 35 демонстрација на производи; скономски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (кигководство)

консултации врзани за нрашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), иазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/; помош во уиравување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) / за трето лице/, промоција/продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/ маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на иримероци, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал / трактати, проспекти, печатени примероци/

(210) ТМ 2014/1299 (220) 25/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје



ул.Васил Ѓоргов бр.16,, 1000, Скопје,
Скопје, МК
(540)

ИГРАЈ!

(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартени производи/ обвивки / хартени производи / обвивки, корици /хартени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници /печатени работи/; плакати/постери/,проспекти, публикации, разгледници, регистри / книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници)/ возни редови/, хартија, часописи

кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри

кл. 35 демонстрација на производи; скономски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за нрашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), иазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/; помош во уиравување со

индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) / за трето лице/, промоција/продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/ маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на иримероци, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал / трактати, проспекти, печатени примероци/

(210) **TM 2014/1300** (220) 28/11/2014

(442) 30/04/2015

(731) **MasterCard International**

Incorporated

2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) светла и темна сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерска хардверска и софтверска платформа за овозможување и управување со уплати, банкарство, кредитни картички, дебитни картички, платежни картички, услуги за машини со автоматско одговарање, наснимана вредност, електронски трансфер на парични средства, електронски плаќања, електронско процесирање и пренос на податоци за платени сметки, исплата на готовина, верификација на трансакција,

распределба, авторизација и услуги за срамнување, откривање на измама и контрола, услуги за енкрипција и надоместок по несреќи; научни апарати и инструменти; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси; опрема за обработка на податоци; компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и компјутерски програми; телекомуникациски и електрични апарати и инструменти, имено, апарати за регистрирање, пренос и репродукција на податоци вклучително звук и слики; сметководствени машини; апарати за регистрирање, пренос и репродукција на податоци вклучително звук и слики; поддржувачи за магнетно снимање; апарати за следење, управување и анализа на финансиски сметки преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и софтвер, особено за развој, одржување и користење на локални и широкоопсежни компјутерски мрежи; системи за читање мемориски картички и системи за читање податоци во мемории, вклучително мемории на интегрирани кола и мемории на банкарски картички; електронски публикации што се превземаат; апарати за печатење вклучително апарати за печатење за системи за обработка на податоци и финансиски трансакциски системи; машини со автоматско одговарање и готовина за банкарски утврдувања; уреди за кодирање и декодирање; модеми; компјутерски хардвер и софтвер за овозможување платежни трансакции по електронски пат; компјутерски хардвер и софтвер за енкрипција, енкрипциски клучеви, дигитални сертификати, дигитални потписи, софтвер за заштитено

складирање податоци и повраток и пренос на доверливи информации за потрошувачите што ги користат поединци, банкарски и финансиски институции; магнетни енкодирани картички и картички што содржат чип со интегрирано коло (паметни картички); сигурносни енкодирани картички; картички енкодирани со сигурносни функции за автентикациски намени; картички енкодирани со сигурносни функции за идентификациски намени; картички импрегнирани со холограм; наплатни картички, банкарски картички, кредитни картички, дебитни картички, чип картички, картички со наснимена вредност, картички за носење електронски податоци, платежни картички и платежни картички сите енкодирани; банкарски картички вклучително печатени банкарски картички и банкарски картички што користат магнетни мемории и мемории од интегрирани кола; читачи на картички; читачи на магнетно кодирани картички, картички со електронски носач на податоци, читачи на магнетно кодирани картички, картички со електронски носач на податоци, електронски уреди за енкрипција, компјутерски хардвер, компјутерски терминали, компјутерски софтвер за употреба во финансиските услуги, банкарството и телекомуникациските индустрии; компјутерски софтвер дизајниран да овозможи паметните картички да комуницираат со терминали и читачи; компјутерски чипови вградени во телефони и други комуникациски уреди; телекомуникациска опрема; трансакциски терминали како место за продажба и компјутерски софтвер за пренесување, прикажување и складирање трансакциска, идентификациска и финансиска информација за користење во



финансиските услуги, банкарството и телекомуникациските индустрии; радио фреквентни уреди за идентификација (транспондери); апарати за електронска верификација за верифицирање автентикација на наплатни картички, банкарски картички, кредитни картички, дебитни картички и платежни картички; машини што даваат готовина; компјутерски периферни уреди и електронски производи, имено машини за сметање, џебни уреди за планирање, персонални дигитални асистенти (PDA) и аларми

кл. 16 хартија, картон и производи од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (кои не се опфатени во другите класи); печатарски букви, клишиња; печатени публикации, памфлети, брошури, новини, журнари и магазини, прирачници, печатени работи поврзани со банкарство; кредитни картички, дебитни картички, магазини

кл. 35 управување со работење и советодавни услуги; консултантски услуги за маркетинг; услуги за истражување на пазарот; следење, анализирање, прогнозирање и известување за односот на купувања од страна на имателот на картичката; промовирање на продажба на производи и услуги од други по пат на награди и стимулации што произлегуваат во врска со користењето на кредитни, дебитни и платежни картички; управување со програми за лојалност и наградување;

рекламирање; управување со работи; канцелариско работење; асистенција при трговија, индустрија и управување со работење; оценување на работење; советодавни услуги за управување со работење; маркетинг студии; статистички информации (бизнис); подготовка за извештаи за сметки; книговодство; бизнис истражувања; односи со јавност; објавување на рекламни текстови; издавање на рекламни летоци; услуги за малопродажба обезбедени преку мобилни телекомуникациски средства во врска со обезбедување на кредитни картички и дебитни картички; услуги за малопродажба обезбедени он-лајн, преку мрежи или други електронски средства користејќи електронски дигитализирани информации поврзани со обезбедувањето на кредитни картички и дебитни картички; управување со компјутерски бази на податоци; услуги за обработка и верификација на податоци; услуги за складирање и извлекување на податоци; промовирање концерти и културни настани за други, организирање изложби што имаат комерцијални и рекламни цели; рекламирање за превоз, патувања, хотели, сместувања, храна и оброци, спортови, забава и излети, за услуги за туристички агенции, и за информации поврзани со тарифи, распореди и методи за превозни и патнички аранжмани; обезбедување информации што се однесуваат на купување производи и услуги он-лајн преку интернет и други компјутерски мрежи; услуги за информации на клиентски профили и складиштување податоци; обезбедување информации и советодавни услуги поврзани со гореспомнатото

кл. 36 финансиски услуги, имено банкарство, услуги за кредитни картички,

услуги за дебитни картички, услуги за наплатни картички, услуги за при-пејд картички понудени преку картички со наснимена вредност, електронски кредитни и дебитни трансакции, услуги за плаќање и презентација на сметки, исплата на готовина, верификација на чекови, уновчување на чекови, услуги за машини со автоматско одговарање и пристап до депозит, услуги за авторизација и срамнување на трансакции, помирување трансакции, управување со готовина, срамнување на консолидирани парични средства, процесирање консолидирани спорови, информациски услуги за складирање податоци и профили на клиенти, и сродни услуги за префрлање, премин, срамнување/подмирување, и преместување на парични средства од областа на платежни картички, услуги за процесирање електронски плаќања, услуги за автентикација и верификација на платежни трансакции, услуги за вредносна размена, имено, безбедни електронски готовински трансакции и електронски готовински преноси, преку јавна компјутерска мрежа за олеснување со електронско тргување, електронски трансфер на парични средства, обезбедување финансиски информации, имено податоци и извештаи за кредитни и дебитни картички, управување со финансиски досиеа, услуги за електронски трансфер на парични средства и размена на валути, услуги за управување со финансиска проценка и ризик за други од областа на потрошувачки кредит; распространување финансиски информации преку глобална компјутерска мрежа, финансиски информации направени од компјутер со помош на безбедна информациска компјутерска

мрежа и советодавни услуги во врска со сите претходно споменати услуги; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажни услуги обезбедени преку мобилни телекомуникациски средства, имено, платежни услуги преку безжични уреди; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажни услуги обезбедени он-лајн, преку електронски мрежи; финансиски анализи и консултации; услуги за осигурување; финансиски работи, монетарни работи; финансиски услуги; банкарски и кредитни услуги; обезбедување услуги за кредитни картички, дебитни картички, наплатни картички и при-пејд картички со наснимена вредност; услуги за банкарство, плаќање, кредити, задолженија, наплата, исплата на готовина, пристап до влогови со наснимена вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за кредитни картички, дебитни картички, наплатни картички, при-пејд картички и картички со наснимена вредност; услуги за верификација на чекови и уновчување на чекови; услуги за машини со автоматско одговарање; процесирање финансиски трансакции како он-лајн преку компјутерска датотека или преку телекомуникации така и на самото место на продажба; услуги за процесирање финансиски трансакции што ги вршат носители на картички преку машини за автоматско одговарање; обезбедување податоци за салдо, влогови и повлекувања на парични средства кон носителите на картичките преку машини за автоматско одговарање; услуги за финансиско срамнување и финансиска авторизација во врска со процесирањето на финансиски платежни трансакции; услуги за патничко осигурување; издавање и откупување на патнички чекови и



патнички ваучери; услуги за автентикација на плаќачот; верификација на финансиски информации; одржување на финансиски досиеа; услуги за електронски трансфер на средства и размена на валути; услуги за плаќање од оддалечено место; услуги за електронски портмонеа со наснимена вредност, што обезбедуваат електронски трансфер на средства и валути, услуги за електронско плаќање, услуги за телефонски при-пејд картички, услуги за исплата на готовина, и услуги за авторизација и сравнување на трансакциите; услуги за обезбедување задолженија и кредити со помош на радио фреквентни уреди за идентификација (транспондер); обезбедување услуги за задолженија и кредити со помош на комуникациски и телекомуникациски уреди; услуги за верификација на чекови; услуги за издавање и исплата на средства при што сите се однесуваат на патнички чекови и патнички ваучери; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги кои се обезбедуваат преку средства за мобилни телекомуникации, вклучително и услуги за плаќање преку безжични уреди; процесирање кредитни и дебитни трансакции по телефонска и телекомуникациска врска; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги кои се обезбедени он-лајн, преку мрежи или други електронски средства со употреба на електронско дигитализирани информации; услуги за вредносна размена, имено, безбедна размена на вредности, вклучително и електронска готовина, преку компјутерски мрежи достапни преку паметни картички; услуги за плаќање сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; он-лајн банкарство; финансиски услуги кои

се обезбедуваат преку телефон и со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; обезбедување финансиски услуги со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; услуги за недвижности; услуги за недвижен имот; проценка на недвижен имот; управување со инвестиции за недвижен имот; инвестициски услуги за недвижен имот; услуги за осигурување на недвижен имот; осигурување за сопственици на имот; услуги за осигурување кои се однесуваат на имот; финансирање за недвижен имот; посредување за недвижен имот; проценување недвижен имот; услуги на агенции за недвижен имот; вреднување недвижен имот; администрација со недвижен имот; администрација со финансиски работи кои се однесуваат на недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои се однесуваат на развој на недвижен имот; услуги за финансиско посредување за недвижен имот; финансиски услуги кои се однесуваат на недвижен имот и згради; финансиски услуги за купување недвижен имот; организирање договори за заеми со гаранции за недвижен имот; организирање заедничка сопственост врз недвижен имот; организирање на обезбедување финансиски средства за купување недвижен имот; помагање во стекнување на и интереси врз недвижен имот; капитални инвестиции во недвижен имот; услуги за инвестиции во комерцијална сопственост; финансиски услуги кои се однесуваат на стекнување на имот; финансиски услуги кои се однесуваат на продажба на имот; финансиско вреднување на слободен имот; финансиско вреднување на имот кој е под закуп; организирање лизинг на недвижен имот; организирање закуп на недвижен

имот; лизинг на сопственост; лизинг на недвижен имот; лизинг на слободен имот; услуги за раководење со имот кои се однесуваат на трансакции со недвижен имот; вреднување на имот; менаџмент со досиеја за сопствености; менаџмент со сопствености; советодавни услуги кои се однесуваат на сопственост врз недвижен имот; советодавни услуги кои се однесуваат на вреднување на недвижен имот; советодавни услуги кои се однесуваат на корпоративен недвижен имот; услуги за компјутеризирани информации кои се однесуваат на недвижен имот; советодавни услуги кои се однесуваат на недвижен имот; обезбедување информации кои се однесуваат на недвижен имот; обезбедување информации кои се однесуваат на пазар на имоти; услуги за истражување кои се однесуваат на стекнување недвижен имот; услуги за истражување кои се однесуваат на селекција на недвижен имот; финансирање на хипотеки и претворање на имот во ликвидни средства; советодавни услуги што се однесуваат на решенија за плаќања, банкарство, кредитни картички, дебитни картички, платежни картички и услуги за машини со автоматско одговарање кл. 38 телекомуникации; услуги за мобилна телекомуникација; услуги на телекомуникации на база на интернет; услуги за податочни комуникации; електричен пренос на податоци преку глобална мрежа за далечинска обработка на податоци, влучувајќи го интернетот; услуги за пренос, обезбедување или прикажување на информации од компјутерски складирани банки на податоци или преку интернет од областа на финансиски услуги; пренос на податоци

преку користење на електронска обработка на слика со телефонска врска; електронска пошта, услуги за праќање и примање пораки; услуги за емитување; обезбедување повеќе-кориснички пристап до безбедна компјутеризирана информациска мрежа за трансфер и ширење на опсег на информации од областа на финансиски услуги; изнајмување временски пристап до компјутерска база на податоци кл. 39 транспорт, организирање крстарења; изнајмување автомобили; изнајмување места за паркинг; испорака на производи; складирање на производи; транспорт на производи; завиткување и пакување на производи; испорака на пакети; дистрибуција на пакети; пакување и складирање на производи; услуги за отстранување; организирање патувања, услуги на туристичка агенција за резервација за сместување; курирски услуги; услуги за патнички водич; резервации за патување; придружба на патници; транспорт на патници; патнички аранжмани; услуги за резервации за патувања и транспорт кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги за компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; поддршка и консултантски услуги за управување со компјутерски системи, бази на податоци и апликации; графички дизајн за составување на веб страни на интернет; информации во врска со компјутерски хардвер и софтвер обезбедени он-лајн од глобална компјутерска мрежа или интернетот; креирање и одржување на



веб-страни; поставување веб-страни за други; креирање на веб страни; дизајнирање, креирање и поставување на веб страни за трговија; дизајнирање, креирање и поставување на веб страни за плаќање сметки; услуги поврзани со компјутери и интернет имено, обезбедување он-лајн електронски бази на податоци преку глобална компјутерска мрежа од областа на автентикација и верификација на идентитет; податочно шифрирање и дешифрирање на финансиски информации; технички консултантски услуги од областа на компјутерско програмирање, финансиски компјутерски мрежи, обработка на податоци, безбедни комуникации, шифрирање и дешифрирање на податоци и безбедност на локална мрежа; ширење на информации преку глобална компјутерска мрежа од областа на компјутерски софтвер, компјутерски хардвер, финансиска компјутерска мрежа и локална мрежа

(210) **TM 2014/1301** (220) 28/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **SODILAC a French societe par actions simplifiee**
68, rue de Villiers 92300 LEVALLOIS-PERRET, FR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

МОДИЛАК

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска употреба; храна за бебиња; млеко во прав и млеко за бебиња и за

доенчиња; хранливи и диететски додатоци за луѓе, имено за бебиња и доенчиња; пијалоци засилени со витамини и минерали; хранливи пијалаци
кл. 29 млеко и млечни производи, имено млеко збогатено со витамини, млеко со вкус, млечни десерти, јогурти; масла и масти за јадење; путер; сирења; млечни пијалаци (во кои преовладува млеко)
кл. 30 какао, брашно и препарати направени од житарици; леб, пецива и кондиторски производи; преливи; сосови (зачини) сосови од сирење
кл. 32 минерална и газирана ода и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалаци

(210) **TM 2014/1302** (220) 28/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Друштво за услуги и трговија**
ХЕРБА НАТУРА ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Сава Ковачевиќ 15 бр.344, Скопје,
Скопје, МК

(540)



(591) зелена и кафеава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 аромати (есенцијални масла), бадемово масло, бергамотови масла, екстракт од нане(есенцијални масла), екстракти (етерични екстракти), есенцијални масла, етерични екстракти, етерични масла, кедар (есенцијални масла од кедар), козметички препарати за слабеење, козметички производи, креми (козметички креми), лимон (есенцијални

масла од лимон), лосиони за коса, масла за козметичка употреба, масло од лаванда, миризливо дрво, нега на кожата (козметички производи за нега на кожата), потење (сапуни против потење), сапуни, слабеење (козметички препарати за слабеење)

кл. 5 билки (лековити билки), билни чаеви за медицинска употреба, бонбони за медицинска употреба, витамински производи, дезинфекциони пастили, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, еукалиптус за фармацевтска употреба, желатин за медицинска употреба, капсули за лекови, капсули за фармацевтска употреба, корења (лековити корења), лековити билки, лековити корења, магнезиум за фармацевтска употреба, масло (рибино масло), масло од терпентин за фармацевтска употреба, матична млеч [за медицинска употреба], медицински чај, минерални води за медицинска употреба, минерални додатоци на храната, нане за фармацевтска употреба, нега на кожата (фармацевтски производи за нега на кожата), пастили (дезинфекциони пастили), прехранбени производи (диететски прехранбени производи) за медицинска употреба, слабеење (медицински препарати за слабеење), хмељ (екстракти на хмељот) за фармацевтска употреба
кл. 29 кокосов орев (маст од кокосов орев), масла за јадење, масло од кокосов орев, масло од сусам
кл. 30 чај
кл. 35 ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, изнајмување рекламен простор, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку

комуникациски медиуми) за малопродажба, малопродажба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба), маркетинг истражување, надворешно рекламирање, нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување), објавување рекламни текстови, презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба, претставување на производите, радио реклами, рекламен материјал (ажурирање на рекламниот материјал), рекламирање, рекламирање [огласување], рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио

(210) ТМ 2014/1303 (220) 28/11/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија и услуги
ТИМЕ ТО ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
ул. „Орце Николов“ бр.101/локал 1,
Центар, 1000, Скопје, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 организирање патувања;
резервации за патувања; превезување
патници; информации за превоз;
резервации за превоз

(210) ТМ 2014/1305 (220) 01/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги **ВАЈОО**

ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз**Скопје****ул.16-та Македонска Бригада бр.13 б.,****1000, Скопје, Скопје, МК**

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, портокалова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; испорака на брза храна;
служење храна и пијалоци

(210) ТМ 2014/1306 (220) 01/12/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство,

трговија и услуги ВАЈОО

ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз**Скопје****ул.16-та Македонска Бригада бр.13 б.,****1000, Скопје, Скопје, МК**

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул.Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(540)

Menitoo

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци; испорака на брза храна;
служење храна и пијалоци

(210) ТМ 2014/1307 (220) 01/12/2014

(442) 30/04/2015

(731) **АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ****ул. "Даме Груев" бр. 1, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи

кл. 36 финансиски работи, монетарни
работи

(210) ТМ 2014/1309 (220) 02/12/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Bujar Morina****F.sh. GLLAREVE, Rr. Sefaj Nr.10., 32000,****Kline, Kosove, Kline, Kosove, ZB**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, кафеава, зелена,

темно сина и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, влажни марамчиња,
абразивни средства, смекнувачи за
ткаенини што се користат при перење

алишта, сјај за алишта, штирак за алишта и шампони

(210) ТМ 2014/1310 (220) 02/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД

ул.Алексо Демниевски бр.18,, 1400, Велес, Велес, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сребрена, сина, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 маргарин

(210) ТМ 2014/1311 (220) 02/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за хотелиерство А&М ДОО Скопје

ул.Шумадиска бр. 1,, Скопје, Скопје, МК
(540)



(591) кремасто-жолта, темно сива со бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување, хотели

(210) ТМ 2014/1312 (220) 04/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

SNUP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2014/1313 (220) 04/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) ЧИ ХОЛИСТИК центар ДООЕЛ Скопје

ул.Бахар Моис бр.76,, Скопје-Карпош, Скопје-Карпош, МК

(540)



(591) зелена темна, зелена светла, сива

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги;
масажа;
терапија (физикална терапија);
физио терапија;
хиропракса (лекување со масажа на
'рбетни пршлени)

(210) ТМ 2014/1316 (220) 05/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје,
Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 обложување, игри за паи, коцкарски
/игри/, (услуги на коцкарниците)
кл. 43 примање на пијалоци

(210) ТМ 2014/1317 (220) 05/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје,
Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)




(591) сина, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 обложување, игри за паи, коцкарски
/игри/, (услуги на коцкарниците)
кл. 43 примање на пијалоци

(210) ТМ 2014/1318 (220) 05/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје,
Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)




(591) сина, жолта, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 обложување, игри за паи, коцкарски
/игри/, (услуги на коцкарниците)
кл. 43 примање на пијалоци

(210) ТМ 2014/1319 (220) 05/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО
СКОПЈЕ

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје,
Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, жолта, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 Обложување, игри за пари, коцкарски /игри/. (услуги на коцкарниците)

кл. 43 припремање на пијалоци

(210) **TM 2014/1320** (220) 05/12/2014

(442) 30/04/2015

(731) **СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ**

ул.Водњанска бр.7, , 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) сина, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 Обложување, игри за пари, коцкарски /игри/. (услуги на коцкарниците)

кл. 43 припремање на пијалоци

(210) **TM 2014/1327** (220) 09/12/2014

(442) 30/04/2015

(731) **BASF Agro B.V, Arnhem (NL) Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7, Zurich, CH**

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(540)

ФОРУМ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за садење на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка со растенија, препарати за регулирање на растењето на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти
кл. 5 препарати за уништување на бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2014/1330** (220) 09/12/2014

(442) 30/04/2015

(731) **The International Association of Lions Clubs**

300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на здружение, имено, промовирање на идеалите на здружението и на членските клубови со промовирање на добро дружење преку проучување на проблемите на меѓународните односи, промовирање на теоријата и принципите на доброто владеење и доброто државјанство, промовирање на активен интерес во граѓанската, комерцијалната и моралната благосостојба на заедницата, промовирање на ефикасност и високи етички стандарди во работата, како и промовирање на хуманитарните услуги

кл. 36 услуги на настани за собирање на средства за добротворни цели; услуги на настани за собирање на средства за неа и истражување на очи и слух; добротворни услуги, имено, обезбедување на средства за жртвите на и хуманитарните работници инволвирани во природните катастрофи или катастрофите предизвикани од човек

кл. 41 образовни услуги во вид на курсеви со настава за личен развој во областа на деловните способности, меѓучовечките вештини и техничките вештини, обезбедени преку веб страница на интернет; образовни услуги, имено, држење часови, семинари и работилници и ширење на литература во областа на спречување и отстранување на слепилото, спречување и отстранување на слепило во детството, и лекување на болести кои го предизвикуваат слепилото; услуги на клубови, имено, организирање, надзор и водење во формирањето на клубови за добротворни, хуманитарни, услужни и образовни цели

(210) **TM 2014/1332** (220) 10/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Caterpillar Inc.**

**100 NE Adams Street, Peoria, Illinois
61629, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CATERPILLAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти; часовници; сидни часовници; украсно копче за кошула, брошеви за вратоврски; игли за вратоврски; нараквици; приврзоци; токи; обетки; приврзоци, приврзоци за клучеви; игли (накит); украсни игли; фердани; синцирчиња за часовници; будилници; сидни часовници, ремчиња за часовници; кутии за часовници; алки за накит, алки за часовници, приврзоци, хронографии за употреба како рачни часовници; хронометри; држачи за цигари, обетки на штипка; штипки за вратоврски, накит за костуми, накит, запалки од скапоцени метали, зацврстувачи за вратоврски, украсни игли, џебни часовници; прстени; штоперици; рамчиња за часовници, зацврстувачи за вратоврски, игли за вратоврски, механизми за часовници, делови за часовници

(210) **TM 2014/1334** (220) 10/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Caterpillar Inc.**

**100 NE Adams Street, Peoria, Illinois
61629, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CATERPILLAR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа и черги, паричници, папки за кредитни картички, папки за визит картички; држачи за клучеви, кутии за клучеви; папки за држење на клучеви, куфери и торби за патување, чанти за метални пари, актовки, торби за костуми, ранци, торбици; летачки торбици, кеси, чадори, патнички торби, спортски торби, училишни торби, торби за на рамо, ташни

(210) **TM 2014/1335** (220) 10/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Caterpillar Inc.**

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти; часовници; сидни часовници; украсно копче за кошула: брошеви за вратоврски; игли за вратоврски; нараквици; приврзоци; токи; обетки; приврзоци, приврзоци за клучеви; игли (накит); украсни игли; ґердани; синџирчиња за часовници; будилници;

сидни часовници, ремчиња за часовници; кутии за часовници; алки за накит, алки за часовници, привезоци, хронографи за употреба како рачни часовници; хронометри; држачи за цигари, обетки на штипка; штипки за вратоврски, накит за костуми, накит, запалки од скапоцени метали, зацврстувачи за вратоврски, украсни игли, җебни часовници; прстени; штоперици; рамчиња за часовници; зацврстувачи на вратоврски, игли за вратоврски, механизми за часовници, делови за часовници

(210) **TM 2014/1336** (220) 10/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Caterpillar Inc.**

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа и черги, паричници, папки за кредитни картички, папки за визит картички; држачи за клучеви, кутии за клучеви; папки за држење на клучеви, куфери и торби за патување, чанти за метални пари, актовки, торби за костуми, ранци, торбици; леталки торбици, кеси, чадори, патнички торби, спортски торби, училишни торби, торби за на рамо, ташни

(210) **TM 2014/1337** (220) 10/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Caterpillar Inc.**

**100 NE Adams Street, Peoria, Illinois
61629, US**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 28 играчки и спортска опрема, играчки возила и додатоци за нив, модели на играчки, сетови за играње со тема градилиште, играчки алати, постоља за алати играчки, играчки возила на далечинско управување, играчки за конструирање, играчки возила за качување, играчки возила за качување на батерии, слагалици, летала, игри со улоги, игри на табла, играчки коцки, карти за играње

(210) **TM 2014/1341** (220) 11/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013, Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HAPPINESS STATION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 сладолед, сладолед со вода, замрзнат јогурт, замрзнати кондиторски производи

кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалак, ресторански услуги имено подготвување и служење сладолед и други млечни производи, сладолед-торти, пецива, кафе, чај и газирани пијалаци за консумација во и надвор од просториите, услуги на продавница за сладолед

(210) **TM 2014/1342** (220) 11/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Association for Better Living and Education International**

7065 Hollywood Boulevard, Los Angeles, California 90028, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 публикации, имено книги, списанија, билтени и весници поврзани со рехабилитација од дрога

кл. 41 образовни услуги, имено, обезбедување на предавања, семинари, часови и работилници кои се однесуваат на рехабилитација од дрога; обука на персоналот во обезбедување на грижа при рехабилитација од дрога и во водење центри за рехабилитација од дрога
кл. 44 давање на личните услуги на поединци, имено услуги за рехабилитација од дрога; услуги за рехабилитација од дрога понудени на центри за рехабилитација од дрога

(210) **TM 2014/1343** (220) 12/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm, DE
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MIKADO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 коцки за супи и преливи, супи и преливи во прав, говедска чорба (бујон), супи, чорби, состојки за супи; готови јадења и смрзната храна, која во основа се состои од месо и/или риба и/или живина и/или дивеч и/или овошје и/или зеленчук; млеко и млечни производи
кл. 30 зачини, состојки за зачини, зачински ароми, есенцијални зачини, зачински екстракти, зачински билки, зачински масла, зачински соли, зачински сосови, додатоци за јадење, ароми и состојки за додатоци за јадења, ароми и додатоци за супи, зачински додатоци за салати, бибер, сол за јадење, кечап, сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за салати; готови јадења и смрзната храна која во основа ја сочинуваат тестенини и/или ориз; сутлијаш

(210) **TM 2014/1344** (220) 12/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Cipla Limited**
Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

Gemcitabine Cipla

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 хемиски препарати за медицинска употреба, медицински и фармацевтски препарати, лекови (за фармацевтска намена), витамини и мешавини збогатени со прехранбени витамини, хемиски препарати за медицинска употреба, медицински и фармацевтски препарати, лекови (за фармацевтска намена), витамини и витамински препарати, храна за новороденчиња и инвалиди и диететски прехранбени производи

(210) **TM 2014/1345** (220) 12/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Cipla Limited**
Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

Montelukast Cipla

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 хемиски препарати за медицинска употреба, медицински и фармацевтски препарати; лекови (за фармацевтска намена), витамини и мешавини збогатени со прехранбени витамини, хемиски препарати за медицинска употреба, медицински и фармацевтски препарати,



лекови (за фармацевтска намена), витамини и витамински препарати, храна за новороденчиња и инвалиди и диететски прехранбени производи

(210) **TM 2014/1346** (220) 12/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Ford Motor Company, Incorporated in United States of America, Delaware One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US**

(740) БИНСО д.о.о. Скопје
ул Народен фронт 7/4, П Фах 768, 1000 Скопје
(540)

FORD

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; лубриканти; масла и масти за подмачкување; горива; нехемиски адитиви за горива, лубриканти и масти; состави за апсорбирање на прашина, за навлажување и за сврзување; средства како извор на светлина; масла за менувачот на брзини (пренос), состави за сврзување на прашина, масла за греење и осветлување

(210) **TM 2014/1347** (220) 12/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Ford Motor Company One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US**

(740) БИНСО д.о.о. Скопје
ул Народен фронт 7/4, П Фах 768, 1000 Скопје
(540)

MOTORCRAFT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; лубриканти; масла и масти за подмачкување; горива; нехемиски адитиви за горива, лубриканти и масти, состави за апсорбирање на прашина, за навлажување и за сврзување, средства како извор на светлина, масла за пренос; масла за менувачот на брзини (пренос); состави за сврзување на прашина, масла за греење и осветлување

(210) **TM 2014/1350** (220) 15/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufactures and Merchants of 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522, JP**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

This is Why

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 електрични правосмукалки за домаќинство; електрични правосмукалки за индустриски цели; роботизирани правосмукалки; електрични автоматски правосмукалки (самодвижечки), имено, работи за одржување на домаќинства; електрични автоматски правосмукалки (самодвижечки), имено, работи за индустриски цели; електрични автоматски правосмукалки (самодвижечки), имено, работи за чистење на модули на соларни келии; електрични машини за перење на

алишта за домаќинство; електрични машини за перење на алишта за индустриски цели; електрични миксери за домаќинство; електрични миксери за индустриски цели; електрични блендери за домаќинство; соковници со ниска брзина за домаќинство; електрични преси за овошје за домаќинство; електрични цедилки за овошје; вентилатори за разладување на воздух; машини за перење на садови за домаќинство; машини за перење на садови за индустриски цели; електрични уреди за обработка на храна; електрични машини за сечење на храна; машини за сечење на месо; машини за мелење на месо кл. 11 микробранови печки; електрични рерни; клима уреди за домаќинство, индустриски цели или автомобили; електрични вентилатори; електрични вентилациски фенови; електрични греачи; прочистувачи на воздух; фрижидери; замрзнувачи; фрижидери- замрзнувачи; аспиратори за кујни; електрични шпорети; брзо загревачки рерни на пареа; брзо загревачки рерни на пареа со функција на микробранова печка; електрични тостери; електрични тостер рерни; електрични скари; индукциски апарати за готвење; грејни плочи и микробранови печки на извлекување; електрични фиоки за греење; електрични готвачи за ориз; јонизатори за домаќинство или индустриски цели; електрични автоматски апарати за јонизација (самодвижечки); електрични дезодоризирачки апарати со јонизирачка функција, кои се користат за кациги; апарати за сушење на коса; апарати за сушење на коса со јонизирачка функција; јонизирачки електрични апарати за парење на лице; јонизирачки електрични апарати за лице; опрема за лице која користи ултразвучни бранови за

домаќинство; преносливи јонизатори за разубавување; освежувачи на воздух кои стојат на маса за разубавување; јонизирачки и апарати за правење на пареа со ЛЕД систем за ноќно осветлување; јонизирачки и апарати за правење на ефект на влажност за разубавување; јонизирачки и апарати за правење на пареа за разубавување; електрични машини за сушење на облека/постелнина за домаќинство; апарати за сушење и инсталации со јонизирачка функција; уреди за осветлување и инструменти со диоди кои емитураат светло; апарати и инструменти за осветлување; улично осветлување; улично осветлување со модули на соларни келии; одвлажнувачи; навлажнувачи; уреди за прочистување на вода за домаќинство; електрични диспензери за вода; електрични диспензери за топла вода; разладни и/или витрини за длабоко замрзнување; електрични бокали за вода; електрични греачи за вода за домаќинство; електрични апарати за туширање кои се состојат од греачи за вода и батерии за туш; електрични апарати за туширање кои се состојат од греачи за вода, батерии за туш и пумпи; комплекти на школки за тоалет со уреди за испирање; електрични апарати за греење и сушење за бањи; електрични апарати за сушење за бањи; плински апарати за греење и сушење за бањи; плински апарати за сушење на бањи; електрични парни апарати; електрични машини за правење на кафе; електрични апарати за правење на топли сендвичи; електрични фритези; електрични уреди за правење на супи; електрични уреди за правење на јогурт; апарати за правење на леб (мини пекари);

електрични чајници; електрични
дистрибутери за топли напитоци

(210) **TM 2014/1351** (220) 15/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **NBA Properties, Inc.**

**Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава
кл. 41 образование, обезбедување
обука/настава, забава, спортски и
културни активности

(210) **TM 2014/1360** (220) 16/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**
**бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК**
(540)



(591) бела, портокалова, светло и темно
плава

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 пелени за деца
кл. 16 пелени за деца од хартија и
целулоза, за еднократна употреба

(210) **TM 2014/1361** (220) 16/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
**бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК**
(540)



(591) бела, светло и темно плава

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 пелени за деца
кл. 16 пелени за деца од хартија и
целулоза, за еднократна употреба

(210) **TM 2014/1362** (220) 16/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) бела, зелена, светло и темно плава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени за деца

кл. 16 пелени за деца од хартија и целулоза, за еднократна употреба

(210) **ТМ 2014/1363** (220) 16/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, светло и темно плава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени за деца

кл. 16 пелени за деца од хартија и целулоза, за еднократна употреба

(210) **ТМ 2014/1364** (220) 16/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) бела, тиркизна, светло и темно плава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени за деца

кл. 16 пелени за деца од хартија и целулоза, за еднократна употреба

(210) **ТМ 2014/1367** (220) 17/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Ариљеметал доо Скопје**
ул. Васко Карангелевски бр.23/39, Скопје, МК
(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 силикон; средства за отстранување 'рѓа што не се користат во домаќинството;



цемент (масло цемент) [кит]
 кл. 3 одмастувачи што не се користат во текот на процесот на производството
 кл. 6 држачи од метал за алати; заварување (метални шипки за заварување); завртки од метал; јажиња од метал; јажиња од метал за ракување со товари; клинови [железарија]; куки [железарија]; кутии за алати од метал, празни; сајла; челични шипки; шајбни; шајбни за затварање од метал; шајбни од метал; штрафови; штрафови за брави; штрафови за спојување од метал за кабли; штрафови од метал; штрафови, рамни
 кл. 7 бор-машини (електрични рачни бор-машини); бургии за дупчење [делови од машини]; машини за заварување, електрични
 кл. 8 алати за занитнување [рачни алати]; алати за сечење [рачни алати]; алати за стругање; кит (пиштоли, рачни, за истиснување кит); клешти; клешти за пробивање [рачни алати]; клешти за шајки; ножици за метал [рачни инструменти]; рачни алати; шрафцигери;
 кл. 9 апарати за заварување (електричен)

(210) **TM 2014/1368** (220) 18/12/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **BASF Corporation**
100 PARK AVENUE, Florham Park, NJ
07932, US

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
 ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
 (540)

ВИНГ

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2014/1369** (220) 17/12/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **S. C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

PEACEFUL DREAMS

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на плевел и штетници; инсектициди; средства против молци; средства против инсекти; фунгициди; родентициди

(210) **TM 2014/1370** (220) 17/12/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **S. C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin
53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
 СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)

Спокојни соништа

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на плевел и штетници; инсектициди; средства против молци; средства против инсекти; фунгициди; родентициди

(210) **TM 2014/1372** (220) 18/12/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Philip Morris Products S..A.**
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (540)

CROWN

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен;
 производи од тутун; пури, цигари,
 цигарилоси, тутун за виткање ваши
 сопствени цигари, тутун за луле, тутун за
 цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек
 (kretek); снус (snus); замени за тутун (не за
 медицински употреби); електронски
 цигари; загреани тутунски производи
 (heated tobacco products); електронски
 уреди кои греат цигари (electronic devices
 that heat cigarettes); артикли за пушачи,
 хартија за цигари, туби за цигари (cigarette
 tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун
 (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници,
 лули, џебни направи за виткање цигари,
 запалки, кибрити

(210) **TM 2014/1373** (220) 18/12/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **Philip Morris Products S..A.**
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (540)

AQUA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен;
 производи од тутун; пури, цигари,
 цигарилоси, тутун за виткање ваши
 сопствени цигари, тутун за луле, тутун за

цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек
 (kretek); снус (snus); замени за тутун (не за
 медицински употреби); електронски
 цигари; загреани тутунски производи
 (heated tobacco products); електронски
 уреди кои греат цигари (electronic devices
 that heat cigarettes); артикли за пушачи,
 хартија за цигари, туби за цигари (cigarette
 tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун
 (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници,
 лули, џебни направи за виткање цигари,
 запалки, кибрити

(210) **TM 2014/1374** (220) 18/12/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl**
75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer,
Capellen, LU

(740) Друштво за застапување од областа
 на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 водка

(210) **TM 2014/1375** (220) 18/12/2014
 (442) 30/04/2015

(731) **Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl**
75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer,
Capellen, LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 водка

(210) **TM 2014/1376** (220) 18/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl**
75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer,
Capellen, LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TIGRE BLANC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 водка

(210) **TM 2014/1377** (220) 18/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl**
75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer,
Capellen, LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 водка

(210) **TM 2014/1378** (220) 18/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl**
75 Parc d'Activites, L-8308 Mamer,
Capellen, LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 33 водка

(210) ТМ 2014/1379 (220) 18/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и
маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ
Скопје

ул.Даме Груев бр.28, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински апарати, мотори
и погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојки и трансмисиски
елементи (освен за сувоземни возила),
земјоделски направи, инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за
јадење, ладно оружје, жилети

(210) ТМ 2014/1380 (220) 18/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и
маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ
Скопје

ул.Даме Груев бр.28, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински апарати, мотори
и погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојки и трансмисиски
елементи (освен за сувоземни возила),
земјоделски направи, инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за
јадење, ладно оружје, жилети

(210) ТМ 2014/1381 (220) 18/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и
маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ
Скопје

ул.Даме Груев бр.28, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински апарати, мотори
и погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојки и трансмисиски
елементи (освен за сувоземни возила),
земјоделски направи, инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за
јадење, ладно оружје, жилети

(210) ТМ 2014/1382 (220) 18/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) Друштво за производство и
маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ
Скопје

ул.Даме Груев бр.28, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински апарати, мотори
и погонски машини (освен за сувоземни
возила), машински спојки и трансмисионски
елементи (освен за сувоземни возила),
земјоделски направи, инкубатори за јајца
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за
јадење, ладно оружје, жилети

(210) **TM 2014/1385** (220) 19/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Delta Electronics Inc.**
186 Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 114,
TW

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени
возила); машински елементи за спојување
и пренос (освен за 4 копнени возила)
кл. 9 научни, научички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контрола
на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци;
дискови за снимање; ДВД и други
дигитални рекордери; машини за сметање,
опрема за обработка на податоци,
компјутери; компјутерски софтвер; сите
погоре наведени, кои не вклучуваат
апарати за инсталација за безбедносни
цели повразно со електрични конструкции,
како што се осигурачи и не вклучуваат
инсталациска опрема за контрола на
електрични конструкции, како што се
осигурачи и штекери
кл. 11 апарати за разладување, сушење,
вентилација и климатизација; постројки за
осветлување и инсталации, имено,
индустриски светла, земјоделски светла,
светла за риболов, светла за панели,
модули за осветлување, конзерви за
осветлување, медицински светла, светла
за домашна нега, рефлектори и светла за
архитектура; улични светла; сијалици;
проектори; светла за празнична
декорација; флуоресцентни цевки за
осветлување; апарати за осветлување за
возила; цевки за осветлување; сигурносни
лампи; факели; автомобилски светла;
цебни ламби

(210) **TM 2014/1390** (220) 19/12/2014
(442) 30/04/2015

(300) 433398 15/09/2014 PL
(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus); замени за тутун (не за медицински употреби); електронски цигари; загреани тутунски производи (heated tobacco products); електронски уреди кои греат цигари (electronic devices that heat cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити

(210) ТМ 2014/1391 (220) 19/12/2014

(442) 30/04/2015

(731) Друштво за трговија и услуги

Мелон Солушнс ДООЕЛ Скопје

ул.Франклин Рузвелт бр.19 кат 3,

Скопје, МК

(740) ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА,

АДВОКАТ

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје

(540)



(591) циан, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кнематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2014/1393** (220) 22/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Здружение на производители и извозници на вино и други пијалаци и производите од грозје „Вина од Македонија“**

ул.810 Б.Б., 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



WINES of Macedonia (во изглед)

(591) бела, црна, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вина

(210) **TM 2014/1394** (220) 22/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Здружение на производители и извозници на вино и други пијалаци и производите од грозје „Вина од Македонија“**

ул.810 Б.Б., 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна, црвена, портокалова, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вина

(210) **TM 2014/1395** (220) 22/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Philip Morris Products S.A.**

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek); снус (snus); замени за тутун (не за медицински употреби); електронски цигари; загреани тутунски производи (heated tobacco products); електронски уреди кои греат цигари (electronic devices that heat cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници,

лули, џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2014/1396** (220) 22/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretex); снус (snus); замени за тутун (не за медицински употреби); електронски цигари; загреани тутунски производи (heated tobacco products); електронски уреди кои греат цигари (electronic devices that heat cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2014/1397** (220) 22/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretex); снус (snus); замени за тутун (не за медицински употреби); електронски цигари; загреани тутунски производи (heated tobacco products); електронски уреди кои греат цигари (electronic devices that heat cigarettes); артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари (cigarette tubes), филтри за цигари, бинлаци за тутун (tobacco tins), кутии за цигари, пепелници, лули, џебни направи за виткање цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2014/1406** (220) 23/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Abbott Laboratories**
100 Abbott Park Road, Abbott Park,
Illinois 60064, US
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ABBOTT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образование и обука; работилници и семинари и наставни материјали кои се дистрибутираат на истите, како и во областа на исхраната и во употребата, работата и практичниот развој на офталмолошки хируршки системи и уреди

што се користат со тоа; уредување и спроведување на колоквиуми, конференции, конгреси и симпозиуми; спортски и културни активности кл. 44 медицински услуги, вклучивајќи и медицински услуги за дијагноза на состојби на човечкото тело; обезбедување информации во областа на медицинската дијагностика; третирање на очни болести и состојби; офтамолошка операција; ласик и други хируршки постапки за корекција и подобрување на видот; обезбедување интернет вебсајт за медицински професионалци и медицински пациенти со информации за офтамолошки медицински уреди; дијагноза и третмани кл. 45 програми за промовирање на глобално граѓанство и корпоративна општествена одговорност кои промовираат иновација, наука, пристап до здравствена нега, вклученост на заедницата, заштита на животната средина, добросостојба и здравје

(210) **TM 2014/1407** (220) 23/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Kitbag Limited**
2 Gregory Street, Hyde, Cheshire, SK14 4TH, UK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

KITBAG

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 малопродажни и големопродажни услуги во врска со спортска опрема, облека, обувки, капи, печатени материјали

(210) **TM 2014/1421** (220) 26/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Здружение ТАНЦОВ СПОРТСКИ КЛУБ РИТАМ ПЛУС Скопје**
ул.„Мито Хаџивасилев - Јасмин“
бр.38/4,, Скопје, МК

(540)

РИТАМ ПЛУС



(591) виолетова, зелена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2014/1422** (220) 26/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша**
ул.Фазанерија бр.96, Гостивар, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NUGY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии, мраз
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од

овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2014/1423** (220) 26/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша**
ул.Фазанерија бр.96, Гостивар, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

B2

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење: сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии, мраз
кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2014/1424** (220) 26/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша**
ул.Фазанерија бр.96, Гостивар, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PAPAS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии, мраз

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2014/1425** (220) 26/12/2014
(442) 30/04/2015

(731) **Abbott Laboratories**
100 Abbott Park Road, Abbott Park,
Illinois 60064, US
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образование и обука; работилници и семинари и наставни материјали кои се дистрибуираат на истите, како и во областа на исхраната и во употребата, работата и практичниот развој на офтамолошки хируршки системи и уреди што се користат со тоа; уредување и спроведување на колоквиуми, конференции, конгреси и симпозиуми; спортски и културни активности
кл. 44 медицински услуги, вклучувајќи и медицински услуги за дијагноза на состојби на човечкото тело; обезбедување информации во областа на медицинската дијагностика; третирање на очни болести и состојби; офтамолошка операција; ласик и

други хируршки постапки за корекција и подобрување на видот; обезбедување интернет вебсајт за медицински професионалци и медицински пациенти со информации за офтамолошки медицински уреди; дијагноза и третман кл. 45 програми за промовирање на глобално граѓанство и корпоративна општествена одговорност кои промовираат иновација, наука, пристап до здравствена нега, вклученост на заедницата, заштита на животната средина, добросотојба и здравје

(210) ТМ 2014/1426 (220) 29/12/2014

(442) 30/04/2015

(731) **Божилова Ковачевиќ Жаклина and Василевска Верица**

ул. Пушкинова 7/3-27, Скопје, МК and ул.

Мито Хаџивасилев - Јасмин бр. 38/4,

Скопје, МК

(540)

РИТАМ ПЛУС



(591) виолетова, зелена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	TM 2013/0690
1	TM 2014/0714
1	TM 2014/1129
1	TM 2014/1185
1	TM 2014/1232
1	TM 2014/1243
1	TM 2014/1244
1	TM 2014/1245
1	TM 2014/1246
1	TM 2014/1253
1	TM 2014/1327
1	TM 2014/1367
2	TM 2014/0714
3	TM 2013/0435
3	TM 2013/0436
3	TM 2013/0437
3	TM 2013/0669
3	TM 2014/0984
3	TM 2014/0985
3	TM 2014/1056
3	TM 2014/1131
3	TM 2014/1132
3	TM 2014/1194
3	TM 2014/1223
3	TM 2014/1259
3	TM 2014/1264
3	TM 2014/1272
3	TM 2014/1302
3	TM 2014/1309
3	TM 2014/1367
4	TM 2013/0690
4	TM 2014/1047
4	TM 2014/1049
4	TM 2014/1054
4	TM 2014/1071

4	TM 2014/1243
4	TM 2014/1244
4	TM 2014/1245
4	TM 2014/1246
4	TM 2014/1262
4	TM 2014/1346
4	TM 2014/1347
5	TM 2013/0543
5	TM 2013/0544
5	TM 2013/0569
5	TM 2013/0640
5	TM 2013/0664
5	TM 2013/0665
5	TM 2013/0666
5	TM 2013/0684
5	TM 2013/0823
5	TM 2013/1155
5	TM 2014/0564
5	TM 2014/0568
5	TM 2014/0773
5	TM 2014/0984
5	TM 2014/0985
5	TM 2014/0992
5	TM 2014/0993
5	TM 2014/1052
5	TM 2014/1128
5	TM 2014/1129
5	TM 2014/1140
5	TM 2014/1185
5	TM 2014/1189
5	TM 2014/1190
5	TM 2014/1205
5	TM 2014/1206
5	TM 2014/1207
5	TM 2014/1208
5	TM 2014/1210

5	TM 2014/1211
5	TM 2014/1215
5	TM 2014/1216
5	TM 2014/1217
5	TM 2014/1218
5	TM 2014/1232
5	TM 2014/1235
5	TM 2014/1236
5	TM 2014/1237
5	TM 2014/1248
5	TM 2014/1249
5	TM 2014/1250
5	TM 2014/1265
5	TM 2014/1267
5	TM 2014/1271
5	TM 2014/1272
5	TM 2014/1274
5	TM 2014/1275
5	TM 2014/1276
5	TM 2014/1277
5	TM 2014/1278
5	TM 2014/1287
5	TM 2014/1288
5	TM 2014/1289
5	TM 2014/1290
5	TM 2014/1291
5	TM 2014/1292
5	TM 2014/1301
5	TM 2014/1302
5	TM 2014/1312
5	TM 2014/1327
5	TM 2014/1344
5	TM 2014/1345
5	TM 2014/1360
5	TM 2014/1361
5	TM 2014/1362



5	TM 2014/1363
5	TM 2014/1364
5	TM 2014/1368
5	TM 2014/1369
5	TM 2014/1370
6	TM 2014/1065
6	TM 2014/1367
6	TM 2014/1391
7	TM 2013/0661
7	TM 2014/1068
7	TM 2014/1243
7	TM 2014/1244
7	TM 2014/1245
7	TM 2014/1246
7	TM 2014/1350
7	TM 2014/1367
7	TM 2014/1379
7	TM 2014/1380
7	TM 2014/1381
7	TM 2014/1382
7	TM 2014/1385
8	TM 2014/0126
8	TM 2014/1184
8	TM 2014/1270
8	TM 2014/1367
8	TM 2014/1379
8	TM 2014/1380
8	TM 2014/1381
8	TM 2014/1382
9	TM 2014/0452
9	TM 2014/1053
9	TM 2014/1065
9	TM 2014/1127
9	TM 2014/1171
9	TM 2014/1196
9	TM 2014/1219
9	TM 2014/1243
9	TM 2014/1244
9	TM 2014/1245
9	TM 2014/1246
9	TM 2014/1252
9	TM 2014/1261
9	TM 2014/1285
9	TM 2014/1300

9	TM 2014/1367
9	TM 2014/1385
9	TM 2014/1391
10	TM 2013/0543
10	TM 2013/0544
10	TM 2014/0984
10	TM 2014/0985
10	TM 2014/1053
10	TM 2014/1149
10	TM 2014/1248
10	TM 2014/1249
10	TM 2014/1250
11	TM 2013/0116
11	TM 2013/0661
11	TM 2014/1065
11	TM 2014/1068
11	TM 2014/1243
11	TM 2014/1244
11	TM 2014/1245
11	TM 2014/1246
11	TM 2014/1350
11	TM 2014/1385
12	TM 2014/0689
12	TM 2014/0690
12	TM 2014/0691
12	TM 2014/0692
12	TM 2014/0693
12	TM 2014/0696
12	TM 2014/0717
12	TM 2014/1201
12	TM 2014/1202
12	TM 2014/1203
12	TM 2014/1204
12	TM 2014/1224
12	TM 2014/1225
12	TM 2014/1226
12	TM 2014/1227
12	TM 2014/1228
12	TM 2014/1229
12	TM 2014/1230
14	TM 2013/0695
14	TM 2014/0579
14	TM 2014/0580
14	TM 2014/1053

14	TM 2014/1057
14	TM 2014/1058
14	TM 2014/1059
14	TM 2014/1060
14	TM 2014/1196
14	TM 2014/1332
14	TM 2014/1335
16	TM 2013/0661
16	TM 2013/0690
16	TM 2013/1219
16	TM 2014/0256
16	TM 2014/1063
16	TM 2014/1074
16	TM 2014/1214
16	TM 2014/1254
16	TM 2014/1285
16	TM 2014/1287
16	TM 2014/1288
16	TM 2014/1289
16	TM 2014/1290
16	TM 2014/1291
16	TM 2014/1292
16	TM 2014/1298
16	TM 2014/1299
16	TM 2014/1300
16	TM 2014/1342
16	TM 2014/1360
16	TM 2014/1361
16	TM 2014/1362
16	TM 2014/1363
16	TM 2014/1364
17	TM 2014/1065
18	TM 2014/0579
18	TM 2014/0580
18	TM 2014/1196
18	TM 2014/1281
18	TM 2014/1282
18	TM 2014/1334
18	TM 2014/1336
19	TM 2013/0116
19	TM 2014/0714
19	TM 2014/1285
19	TM 2014/1391
20	TM 2014/0749

20	TM 2014/0750
20	TM 2014/0916
20	TM 2014/1073
20	TM 2014/1163
20	TM 2014/1263
21	TM 2013/0661
21	TM 2014/0916
21	TM 2014/1068
21	TM 2014/1262
24	TM 2013/1137
24	TM 2014/0430
25	TM 2013/1137
25	TM 2014/0392
25	TM 2014/0430
25	TM 2014/0579
25	TM 2014/0580
25	TM 2014/1046
25	TM 2014/1053
25	TM 2014/1061
25	TM 2014/1143
25	TM 2014/1177
25	TM 2014/1196
25	TM 2014/1281
25	TM 2014/1282
25	TM 2014/1351
27	TM 2013/1137
28	TM 2013/0522
28	TM 2014/0579
28	TM 2014/0580
28	TM 2014/1254
28	TM 2014/1298
28	TM 2014/1299
28	TM 2014/1337
29	TM 2011/0983
29	TM 2011/0984
29	TM 2011/0985
29	TM 2011/0986
29	TM 2011/0987
29	TM 2012/0129
29	TM 2013/0427
29	TM 2013/0428
29	TM 2013/0429
29	TM 2013/0430
29	TM 2013/1155

29	TM 2014/0288
29	TM 2014/0289
29	TM 2014/0679
29	TM 2014/0680
29	TM 2014/1062
29	TM 2014/1079
29	TM 2014/1131
29	TM 2014/1132
29	TM 2014/1164
29	TM 2014/1212
29	TM 2014/1213
29	TM 2014/1251
29	TM 2014/1268
29	TM 2014/1301
29	TM 2014/1302
29	TM 2014/1310
29	TM 2014/1343
30	TM 2011/0983
30	TM 2011/0984
30	TM 2011/0985
30	TM 2011/0986
30	TM 2011/0987
30	TM 2013/0685
30	TM 2013/0795
30	TM 2013/0855
30	TM 2013/0856
30	TM 2013/0858
30	TM 2013/0866
30	TM 2013/1155
30	TM 2014/0641
30	TM 2014/0899
30	TM 2014/0998
30	TM 2014/0999
30	TM 2014/1000
30	TM 2014/1008
30	TM 2014/1062
30	TM 2014/1067
30	TM 2014/1122
30	TM 2014/1123
30	TM 2014/1124
30	TM 2014/1125
30	TM 2014/1126
30	TM 2014/1131
30	TM 2014/1132

30	TM 2014/1141
30	TM 2014/1142
30	TM 2014/1164
30	TM 2014/1169
30	TM 2014/1170
30	TM 2014/1198
30	TM 2014/1238
30	TM 2014/1239
30	TM 2014/1251
30	TM 2014/1268
30	TM 2014/1301
30	TM 2014/1302
30	TM 2014/1341
30	TM 2014/1343
30	TM 2014/1422
30	TM 2014/1423
30	TM 2014/1424
31	TM 2014/1062
31	TM 2014/1131
31	TM 2014/1132
31	TM 2014/1155
31	TM 2014/1156
31	TM 2014/1157
31	TM 2014/1158
31	TM 2014/1159
31	TM 2014/1160
31	TM 2014/1164
32	TM 2013/0345
32	TM 2013/0527
32	TM 2013/1155
32	TM 2014/0564
32	TM 2014/0568
32	TM 2014/1131
32	TM 2014/1132
32	TM 2014/1155
32	TM 2014/1156
32	TM 2014/1157
32	TM 2014/1158
32	TM 2014/1159
32	TM 2014/1160
32	TM 2014/1241
32	TM 2014/1242
32	TM 2014/1268
32	TM 2014/1301



32	TM 2014/1422
32	TM 2014/1423
32	TM 2014/1424
33	TM 2013/0502
33	TM 2013/0718
33	TM 2014/0698
33	TM 2014/1131
33	TM 2014/1132
33	TM 2014/1374
33	TM 2014/1375
33	TM 2014/1376
33	TM 2014/1377
33	TM 2014/1378
33	TM 2014/1393
33	TM 2014/1394
34	TM 2014/0023
34	TM 2014/1044
34	TM 2014/1045
34	TM 2014/1131
34	TM 2014/1132
34	TM 2014/1372
34	TM 2014/1373
34	TM 2014/1390
34	TM 2014/1395
34	TM 2014/1396
34	TM 2014/1397
35	TM 2012/1253
35	TM 2013/0028
35	TM 2013/0029
35	TM 2013/0116
35	TM 2013/0661
35	TM 2013/0690
35	TM 2013/0695
35	TM 2013/0866
35	TM 2013/0879
35	TM 2013/1219
35	TM 2013/1248
35	TM 2014/0023
35	TM 2014/0256
35	TM 2014/0384
35	TM 2014/0430
35	TM 2014/0452
35	TM 2014/0475
35	TM 2014/0585

35	TM 2014/0689
35	TM 2014/0690
35	TM 2014/0691
35	TM 2014/0692
35	TM 2014/0693
35	TM 2014/0696
35	TM 2014/0698
35	TM 2014/0717
35	TM 2014/0749
35	TM 2014/0750
35	TM 2014/0899
35	TM 2014/0916
35	TM 2014/0934
35	TM 2014/0984
35	TM 2014/0985
35	TM 2014/1011
35	TM 2014/1033
35	TM 2014/1041
35	TM 2014/1044
35	TM 2014/1045
35	TM 2014/1047
35	TM 2014/1051
35	TM 2014/1054
35	TM 2014/1057
35	TM 2014/1058
35	TM 2014/1059
35	TM 2014/1060
35	TM 2014/1064
35	TM 2014/1065
35	TM 2014/1066
35	TM 2014/1067
35	TM 2014/1069
35	TM 2014/1071
35	TM 2014/1072
35	TM 2014/1073
35	TM 2014/1074
35	TM 2014/1075
35	TM 2014/1076
35	TM 2014/1077
35	TM 2014/1098
35	TM 2014/1130
35	TM 2014/1131
35	TM 2014/1132
35	TM 2014/1143

35	TM 2014/1150
35	TM 2014/1180
35	TM 2014/1191
35	TM 2014/1192
35	TM 2014/1196
35	TM 2014/1214
35	TM 2014/1243
35	TM 2014/1244
35	TM 2014/1245
35	TM 2014/1246
35	TM 2014/1254
35	TM 2014/1259
35	TM 2014/1262
35	TM 2014/1264
35	TM 2014/1266
35	TM 2014/1281
35	TM 2014/1282
35	TM 2014/1284
35	TM 2014/1286
35	TM 2014/1298
35	TM 2014/1299
35	TM 2014/1300
35	TM 2014/1302
35	TM 2014/1307
35	TM 2014/1330
35	TM 2014/1391
35	TM 2014/1407
36	TM 2013/0028
36	TM 2013/0029
36	TM 2014/0696
36	TM 2014/0934
36	TM 2014/1054
36	TM 2014/1071
36	TM 2014/1131
36	TM 2014/1132
36	TM 2014/1243
36	TM 2014/1244
36	TM 2014/1245
36	TM 2014/1246
36	TM 2014/1258
36	TM 2014/1300
36	TM 2014/1307
36	TM 2014/1330
36	TM 2014/1391

37	TM 2013/0661
37	TM 2014/0012
37	TM 2014/0714
37	TM 2014/1033
37	TM 2014/1041
37	TM 2014/1047
37	TM 2014/1049
37	TM 2014/1131
37	TM 2014/1132
37	TM 2014/1220
37	TM 2014/1243
37	TM 2014/1244
37	TM 2014/1245
37	TM 2014/1246
37	TM 2014/1391
38	TM 2014/0384
38	TM 2014/1041
38	TM 2014/1051
38	TM 2014/1075
38	TM 2014/1076
38	TM 2014/1077
38	TM 2014/1127
38	TM 2014/1131
38	TM 2014/1132
38	TM 2014/1192
38	TM 2014/1243
38	TM 2014/1244
38	TM 2014/1245
38	TM 2014/1246
38	TM 2014/1266
38	TM 2014/1300
38	TM 2014/1391
39	TM 2013/0439
39	TM 2013/0661
39	TM 2014/0023
39	TM 2014/1013
39	TM 2014/1033
39	TM 2014/1060
39	TM 2014/1131
39	TM 2014/1132
39	TM 2014/1243
39	TM 2014/1244
39	TM 2014/1245
39	TM 2014/1246

39	TM 2014/1273
39	TM 2014/1300
39	TM 2014/1303
40	TM 2013/0695
40	TM 2013/1219
40	TM 2014/0256
40	TM 2014/1033
40	TM 2014/1054
40	TM 2014/1071
40	TM 2014/1073
40	TM 2014/1131
40	TM 2014/1132
40	TM 2014/1243
40	TM 2014/1244
40	TM 2014/1245
40	TM 2014/1246
41	TM 2013/0690
41	TM 2013/1219
41	TM 2014/0984
41	TM 2014/1013
41	TM 2014/1074
41	TM 2014/1075
41	TM 2014/1076
41	TM 2014/1077
41	TM 2014/1127
41	TM 2014/1131
41	TM 2014/1132
41	TM 2014/1182
41	TM 2014/1191
41	TM 2014/1192
41	TM 2014/1214
41	TM 2014/1222
41	TM 2014/1247
41	TM 2014/1316
41	TM 2014/1317
41	TM 2014/1318
41	TM 2014/1319
41	TM 2014/1320
41	TM 2014/1330
41	TM 2014/1342
41	TM 2014/1351
41	TM 2014/1406
41	TM 2014/1421
41	TM 2014/1425

41	TM 2014/1426
42	TM 2013/1219
42	TM 2014/0384
42	TM 2014/0689
42	TM 2014/0690
42	TM 2014/0691
42	TM 2014/0692
42	TM 2014/0693
42	TM 2014/0714
42	TM 2014/0717
42	TM 2014/1051
42	TM 2014/1131
42	TM 2014/1132
42	TM 2014/1171
42	TM 2014/1180
42	TM 2014/1220
42	TM 2014/1243
42	TM 2014/1244
42	TM 2014/1245
42	TM 2014/1246
42	TM 2014/1300
42	TM 2014/1391
43	TM 2013/0439
43	TM 2013/0502
43	TM 2013/0795
43	TM 2013/0866
43	TM 2014/0585
43	TM 2014/0586
43	TM 2014/1013
43	TM 2014/1067
43	TM 2014/1131
43	TM 2014/1132
43	TM 2014/1181
43	TM 2014/1198
43	TM 2014/1221
43	TM 2014/1231
43	TM 2014/1251
43	TM 2014/1266
43	TM 2014/1268
43	TM 2014/1269
43	TM 2014/1305
43	TM 2014/1306
43	TM 2014/1311
43	TM 2014/1316



43	TM 2014/1317
43	TM 2014/1318
43	TM 2014/1319
43	TM 2014/1320
43	TM 2014/1341
44	TM 2013/0691
44	TM 2014/0984

44	TM 2014/1121
44	TM 2014/1191
44	TM 2014/1313
44	TM 2014/1342
44	TM 2014/1406
44	TM 2014/1425
45	TM 2013/1219

45	TM 2014/1066
45	TM 2014/1069
45	TM 2014/1098
45	TM 2014/1406
45	TM 2014/1425

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Abbott Laboratories	MK/T/ 2014/1406
Abbott Laboratories	MK/T/ 2014/1425
Amgen Inc. (Delaware corporation)	MK/T/ 2014/1235
Amgen Inc. (Delaware corporation)	MK/T/ 2014/1236
Amgen Inc. (Delaware corporation)	MK/T/ 2014/1237
Association for Better Living and Education International	MK/T/ 2014/1342
BASF Agro B.V, Arnhem (NL)	MK/T/ 2014/1327
BASF Agro B.V. Arnhem (NL)	MK/T/ 2014/1267
BASF Corporation	MK/T/ 2014/1368
BASF SE	MK/T/ 2014/1128
BASF SE	MK/T/ 2014/1129
BASF SE	MK/T/ 2014/1185
BASF SE	MK/T/ 2014/1232
Bujar Morina	MK/T/ 2014/1309
Bunge Novenyolajipari Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	MK/T/ 2014/1079
Caterpillar Inc.	MK/T/ 2014/579
Caterpillar Inc.	MK/T/ 2014/580
Caterpillar Inc.	MK/T/ 2014/1332
Caterpillar Inc.	MK/T/ 2014/1334
Caterpillar Inc.	MK/T/ 2014/1335
Caterpillar Inc.	MK/T/ 2014/1336
Caterpillar Inc.	MK/T/ 2014/1337
CHIPSTAR Sh.p.k.	MK/T/ 2013/685
Cipla Limited	MK/T/ 2014/1205
Cipla Limited	MK/T/ 2014/1206
Cipla Limited	MK/T/ 2014/1207
Cipla Limited	MK/T/ 2014/1208
Cipla Limited	MK/T/ 2014/1344
Cipla Limited	MK/T/ 2014/1345
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2014/1194

Delta Electronics Inc.	MK/T/ 2014/1385
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2014/1210
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2013/664
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2013/665
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2013/666
Discovery Communications, LLC	MK/T/ 2014/1127
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/ 2013/690
Ford Motor Company	MK/T/ 2014/1347
Ford Motor Company, Incorporated in United States of America, Delaware	MK/T/ 2014/1346
General Mills Inc. (a Delaware Corporation)	MK/T/ 2014/1008
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1203
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1201
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1204
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1224
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1225
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1226
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1227
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1228
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1229
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1230
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1202
Glaxo Group Limited	MK/T/ 2014/1140
GRASTA TRADING LIMITED	MK/T/ 2014/1054
GRASTA TRADING LIMITED	MK/T/ 2014/1071
GRENDENE S.A.	MK/T/ 2014/1046
Gulf International Lubricants, Ltd.	MK/T/ 2014/475
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2014/1248
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2014/1249
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2014/1250
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2014/1312
Intel Corporation	MK/T/ 2014/1053
Kahlua AG	MK/T/ 2013/718
Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.	MK/T/ 2014/1251
Kitbag Limited	MK/T/ 2014/1407
K-Swiss Inc. (a company organized and existing under the laws of the State of Delaware)	MK/T/ 2014/1061
LAINCO, S.A.	MK/T/ 2014/1274
LAINCO, S.A.	MK/T/ 2014/1275



LAINCO, S.A.	MK/T/ 2014/1276
LAINCO, S.A.	MK/T/ 2014/1277
LAINCO, S.A.	MK/T/ 2014/1278
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/ 2014/1343
LINETTE HELLAS SA	MK/T/ 2014/1272
ManpowerGroup Inc.	MK/T/ 2014/1286
MasterCard International Incorporated	MK/T/ 2014/1300
McDonald's Corporation	MK/T/ 2014/1268
Michael Kors (Switzerland) International GmbH	MK/T/ 2014/1196
MN PHARMACEUTICALS	MK/T/ 2013/823
Monster energy company, a Delaware corporation	MK/T/ 2014/564
Monster energy company, a Delaware corporation	MK/T/ 2014/568
NBA Properties, Inc.	MK/T/ 2014/1351
Neocom S.A.	MK/T/ 2014/1219
NOVARTIS AG	MK/T/ 2014/1271
Novo Nordisk A/S	MK/T/ 2014/1149
OLX B.V.	MK/T/ 2014/452
Orpha - Devel Handels und Vertriebs GmbH	MK/T/ 2013/543
Orpha - Devel Handels und Vertriebs GmbH	MK/T/ 2013/544
Osel ilac Sanayi Tic. A.S.	MK/T/ 2014/1211
PHARMATEX ITALIA	MK/T/ 2013/640
Philip Morris Brands Sarl	MK/T/ 2014/1390
Philip Morris Products S..A.	MK/T/ 2014/1372
Philip Morris Products S..A.	MK/T/ 2014/1373
Philip Morris Products S.A.	MK/T/ 2014/1395
Philip Morris Products S.A.	MK/T/ 2014/1396
Philip Morris Products S.A.	MK/T/ 2014/1397
Piramal Critical Care	MK/T/ 2013/569
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2014/1285
RAM DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/ 2014/1130
RAM DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/ 2014/1131
RAM DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETİ	MK/T/ 2014/1132
Razer (Asia-Pacific) Pte.Ltd.	MK/T/ 2014/1252
S. C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2014/1369
S. C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2014/1370
SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. and SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	MK/T/ 2014/1052
SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufactures and Merchants of	MK/T/ 2014/1350
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG	MK/T/ 2014/1047
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG	MK/T/ 2014/1049
SHULTON, INC.	MK/T/ 2014/1223
SHULTON, INC.	MK/T/ 2014/1056
SODILAC a French societe par actions simplifiee	MK/T/ 2013/1155
SODILAC a French societe par actions simplifiee	MK/T/ 2014/1301

Tally Weijl Holding AG	МК/Т/ 2012/662
Taylor Made Golf Company, Inc.	МК/Т/ 2013/522
THE GILLETTE COMPANY	МК/Т/ 2014/1184
THE GILLETTE COMPANY	МК/Т/ 2014/126
THE GILLETTE COMPANY	МК/Т/ 2014/1270
The International Association of Lions Clubs	МК/Т/ 2014/1330
Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl	МК/Т/ 2014/1374
Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl	МК/Т/ 2014/1375
Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl	МК/Т/ 2014/1376
Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl	МК/Т/ 2014/1377
Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl	МК/Т/ 2014/1378
UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation)	МК/Т/ 2014/773
Unilever N.V.	МК/Т/ 2014/1341
Western Digital Technologies, Inc.	МК/Т/ 2014/1261
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2014/641
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2014/998
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2014/999
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2014/1000
АД Жито Прилеп	МК/Т/ 2014/1238
АД Жито Прилеп	МК/Т/ 2014/1239
АДИНГ АД Скопје	МК/Т/ 2014/714
АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1307
Анастасовски Димитар	МК/Т/ 2013/1248
Ариљеметал доо Скопје	МК/Т/ 2014/1367
Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола	МК/Т/ 2013/661
Божилова Ковачевиќ Жаклина and Василевска Верица	МК/Т/ 2014/1426
Браинобраин Еуропа ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1247
ВИКТОРИЈА ВАИТ ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2013/684
Винарија Стоби ДООЕЛ увоз-извоз Градско	МК/Т/ 2013/502
ГАЛЕНИКА АД Београд	МК/Т/ 2014/1265
ГАЛЕНИКА АД Београд	МК/Т/ 2014/992
ГАЛЕНИКА АД Београд	МК/Т/ 2014/993
ГЕНОК ГАРИ КОМПАНИ д.о.о.е.л	МК/Т/ 2013/795
Гордана Јаниќијевиќ	МК/Т/ 2014/1013
ДАЛВИНА ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/698
ДООЕЛ Ликуки-Хоме	МК/Т/ 2013/527
ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ВИНИЦА	МК/Т/ 2014/1263
ДПТ ИВОНА-П доо	МК/Т/ 2014/256
ДПТУТСУ Сара Травел ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2014/1273
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/427
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/428
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/429
Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАНСКА МЛЕКАРА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/430
Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД	МК/Т/ 2014/689



Скопје	
Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје	МК/Т/ 2014/690
Друштво за внатрешен и надворешен промет АУТОМАКЕДОНИЈА АД Скопје	МК/Т/ 2014/717
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/691
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/692
Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/693
Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1214
Друштво за ИТ продукти и услуги СМАРТ - ТЕК ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1171
Друштво за компјутерски активности активности и услуги ТАЈМ - БОРГ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1180
Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1215
Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1216
Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1217
Друштво за маркетинг трговија и услуги МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1218
Друштво за маркетинг, трговија и услуги ВЕЈ ГЛОБАЛ-ИТС ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1051
Друштво за производство и маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1379
Друштво за производство и маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1380
Друштво за производство и маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1381
Друштво за производство и маркетинг Г - М М г - м м доо ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1382
Друштво за производство и трговија КАЛЕКЕРАМИКА ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2013/116
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип	МК/Т/ 2014/1122
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип	МК/Т/ 2014/1123
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип	МК/Т/ 2014/1124
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип	МК/Т/ 2014/1125
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип	МК/Т/ 2014/1126
Друштво за производство на друга горна облека АРМАРИУМ ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1177
Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово	МК/Т/ 2014/899
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги КРЕЈЗИ БЕБЕ, CRAZY BABY ДОО експорт-импорт с.Мала Речица Тетово	МК/Т/ 2014/1143
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2013/345
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2014/1072
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2014/1305
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЈОО ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2014/1306
Друштво за производство, трговија и услуги Квин Бургер ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/1269

Куманово	
Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз извоз Скопје	МК/Т/ 2011/983
Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз извоз Скопје	МК/Т/ 2011/985
Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увоз извоз Скопје	МК/Т/ 2011/986
Друштво за производство, трговија и услуги СИГМА увоз-извоз дооел Прилеп	МК/Т/ 2014/1060
Друштво за производство, трговија и услуги ФИБЕРНЕТ М-К ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1041
Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИЛ ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/392
Друштво за производство, трговија, услуги РЕЦИА ДОО експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2014/1066
Друштво за производство, трговија, услуги РЕЦИА ДОО експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2014/1069
Друштво за промет и услуги КОНЦЕПТ ФОРМА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1266
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	МК/Т/ 2013/437
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	МК/Т/ 2013/435
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	МК/Т/ 2013/436
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	МК/Т/ 2013/669
Друштво за ревизија БЕЈКЕР ТИЛИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/934
Друштво за ревизија ЈОАНИДИС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1284
Друштво за транспорт и трговија ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2014/585
Друштво за транспорт и трговија ПЛАСЕТ ЕНВЕР ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2014/586
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1057
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1058
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1059
Друштво за трговија и услуги КАРУЛОВСКИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2013/879
Друштво за трговија и услуги Мелон Солушнс ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1391
Друштво за трговија и услуги МОНОЗЕРО ДООЕЛ Сопиште	МК/Т/ 2014/1073
Друштво за трговија и услуги РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/984
Друштво за трговија и услуги РЕВО БИО ТЕЦХ ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/985
Друштво за трговија и услуги ТИМЕ ТО ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1303
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1262
Друштво за трговија, маркетинг и услуги ВИДЕКС БВ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/384
Друштво за трговија, транспорт, производство и услуги АВАНТИС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1164
Друштво за туризам, трговија и услуги НОА ТУРС дооел Скопје	МК/Т/ 2013/439
Друштво за угостителство, трговија и услуги СКАЛА РЕЗИДЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2014/1221
Друштво за управување со инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	МК/Т/ 2014/1258
Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/1074
Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/1075
Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/1076
Друштво за услуги Еуро Бизнис Центар Скопје ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/1077
Друштво за услуги и трговија ХЕРБА НАТУРА ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2014/1302
Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1254
Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1298



Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1299
Друштво за услуги, трговија на големо и мало МАНИС-МСА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2014/430
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1189
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1190
Друштво за фризерски и козметичарски услуги ХАИРДО САЛОН ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1191
Друштво за хотелиерство А&М ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1311
Друштво за хотелиерство туризам трговија и транспорт АУРОРА РЕСОРТ И СПА ДООЕЛ увоз-извоз Берово	МК/Т/ 2014/1188
ДТПУ "Агро-Про" Зоран ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/1067
ДТПУ „Агро-Про“ Зоран ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/1068
ДТУ Калаплат ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2014/1150
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за снабдување со електрична енергија	МК/Т/ 2014/1243
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за снабдување со електрична енергија	МК/Т/ 2014/1244
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за снабдување со електрична енергија	МК/Т/ 2014/1245
ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје, Друштво за снабдување со електрична енергија	МК/Т/ 2014/1246
Енвер Мехмети	МК/Т/ 2013/695
Закоски Владимир	МК/Т/ 2013/866
Здружение на производители и извозници на вино и други пијалоци и производите од грозје „Вина од Македонија“	МК/Т/ 2014/1393
Здружение на производители и извозници на вино и други пијалоци и производите од грозје „Вина од Македонија“	МК/Т/ 2014/1394
Здружение ТАНЦОВ СПОРТСКИ КЛУБ РИТАМ ПЛУС Скопје	МК/Т/ 2014/1421
Златески Тони	МК/Т/ 2014/1163
Иван Ѓорѓиев	МК/Т/ 2014/1253
ИДЕАЛ ШИПКА ДООЕЛ Битола	МК/Т/ 2012/129
ИНСТИТУТ НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-ИОРРМ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2013/1219
Ичокаев Александар	МК/Т/ 2014/1098
Јавно претпријатие ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - Скопје	МК/Т/ 2014/12
Јумис ДОО Кочани	МК/Т/ 2014/749
Јумис ДОО Кочани	МК/Т/ 2014/750
КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2014/1065
КАНААН д.о.о., Скопје	МК/Т/ 2011/984
КАНААН д.о.о., Скопје	МК/Т/ 2011/987
КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП	МК/Т/ 2014/1062
КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП	МК/Т/ 2014/1063
КИТ-ГО ДООЕЛ ШТИП	МК/Т/ 2014/1064
Марјан Стојнев	МК/Т/ 2014/1259
Меметај Авдула	МК/Т/ 2014/1192
МЕНСУР АЛИМИ	МК/Т/ 2014/1044
МЕНСУР АЛИМИ	МК/Т/ 2014/1045
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2014/1169

МУЛТИПРОМ ДООЕЛ - Скопје	МК/Т/ 2014/1170
НАТУРАЛ ФУДС ГРУП дооел Скопје	МК/Т/ 2014/1033
Небојша Златевски	МК/Т/ 2014/1141
Небојша Златевски	МК/Т/ 2014/1142
НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша	МК/Т/ 2014/1422
НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша	МК/Т/ 2014/1423
НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша	МК/Т/ 2014/1424
Николоски Игор	МК/Т/ 2013/855
Николоски Игор	МК/Т/ 2013/856
Николоски Игор	МК/Т/ 2013/858
Николоски Игор	МК/Т/ 2014/1241
Николоски Игор	МК/Т/ 2014/1242
Осигурување брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје	МК/Т/ 2014/696
ОХИС - ПЛАСДОР ДОО	МК/Т/ 2014/1264
ПЗО ДЕРМА ПЛУС	МК/Т/ 2013/691
Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД	МК/Т/ 2014/1310
Приватна здравствена установа - Поликлиника на секундарно ниво СКОПЈЕ ПОЛИКЛИНИК Скопје	МК/Т/ 2014/1121
Сашо Дукоски	МК/Т/ 2014/916
СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ	МК/Т/ 2014/23
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1316
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1317
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1318
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1319
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1320
Сецијал Продукт дооел, Скопје	МК/Т/ 2014/1198
Синпекс доо	МК/Т/ 2012/1253
СИНТЕК - СПЕЦИФИК ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1220
СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ	МК/Т/ 2014/679
СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ	МК/Т/ 2014/680
СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ	МК/Т/ 2014/288
СУТАШ СУТ УРУНЛЕРИ АНОНИМ ШИРКЕТИ	МК/Т/ 2014/289
ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ	МК/Т/ 2013/1137
ТД Синпекс доо	МК/Т/ 2014/1011
Тодор Ивановски	МК/Т/ 2014/1182
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2014/1155
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2014/1156
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2014/1157
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2014/1158
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2014/1159
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2014/1160
Трговско друштво за производство, промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2014/1281



Трговско друштво за производство, промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2014/1282
Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АЛ-МАКС“ ДОО	МК/Т/ 2014/1212
Трговско друштво за производство, трговија и услуги „АЛ-МАКС“ ДОО	МК/Т/ 2014/1213
ТРЕНД ПЛУС ДОО	МК/Т/ 2014/1231
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2014/1360
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1287
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1288
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1289
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1290
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1291
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1292
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1361
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1362
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1363
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2014/1364
Фудбалски Клуб Работнички Скопје	МК/Т/ 2014/1222
ЧИ ХОЛИСТИК центар ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1313
ШИН ХАИ ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1181
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје	МК/Т/ 2013/28
ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје	МК/Т/ 2013/29

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(111) **21339** (151) 08/04/2015
 (210) ТМ 2005/688 (220) 13/09/2005
 (181) 13/09/2015
 (450) 30/04/2015

(732) **ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.**
ул."808", бр.12, 1000 Скопје, МК
 (540)



(591) кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво

(111) **21335** (151) 31/03/2015
 (210) ТМ 2005/689 (220) 13/09/2005
 (181) 13/09/2015
 (450) 30/04/2015

(732) **ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.**
ул."808", бр.12, 1000 Скопје, МК
 (540)



(591) кафена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 32 пиво

(111) **21328** (151) 11/03/2015
 (210) ТМ 2012/497 (220) 15/05/2012
 (181) 15/05/2022
 (450) 30/04/2015

(732) **GlaxoSmith Kline LLC,**
Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, US
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

МЕКАТРУС

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и медицински
 препарати и супстанции; вакцини

(111) **21321** (151) 25/02/2015
 (210) ТМ 2013/40 (220) 18/01/2013
 (181) 18/01/2023
 (450) 30/04/2015

(732) **Димитар Ангелковски ФД Фактор**
Труст ДООЕЛ Скопје
ул.Кеј 13-ти Ноември, ГТЦ, кула 3/3, 1000
Скопје, МК
 (740)
 (540)



(591) темно сива, светло сива, кармин
 црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 осигурување; финансиски работи;
 монетарни работи; работи поврзани за
 недвижен имот

(111) **21342** (151) 08/04/2015
 (210) ТМ 2013/85 (220) 31/01/2013
 (181) 31/01/2023
 (450) 30/04/2015

(732) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО**
с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 мешан кашкавал

(111) **21341** (151) 08/04/2015
(210) ТМ 2013/86 (220) 31/01/2013
(181) 31/01/2023
(450) 30/04/2015

(732) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО**
с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица,
МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела, светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 овчи кашкавал

(111) **21322** (151) 25/02/2015
(210) ТМ 2013/191 (220) 18/03/2013
(181) 18/03/2023

(450) 30/04/2015

(732) **Symantec Corporation (Delaware corporation)**
350 Ellis Street, Mountain View, California
94043, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски антивирус софтвер;
компјутерски софтвер за обезбедување
софтвер за детектирање упад; софтвер за
интернет безбедност; софтвер за
безбедност на претпријатија; огнен сид (fire
wall) софтвер; софтвер за контрола на
приватност; софтвер за филтрирање
содржина; софтвер за клонирање, имено,
софтвер за клонирање компјутерски тврди
дискови, софтвер за клонирање компјутерски
оперативни системи, софтвер за клонирање
датотеки, софтвер за реконфигурирање
персонални компјутери; компјутерски
софтвер за креирање виртуелна приватна
мрежа; компјутерски софтвер и превземачки
компјутерски софтвер, имено, услужен
софтвер; компјутерски услужен софтвер за
отстранување компјутерски апликации и
софтвер; услужен софтвер за олеснување
на користењето на компјутерот на
оддалечени локации и за олеснување на
комуникацијата помеѓу мобилни корисници
преку мрежи; компјутерски софтвер, имено,
посредувачки софтвер за поврзување
клиент апликации и бази на податоци кои се
вмрежени или базирани на главен компјутер;
компјутерски софтвер и компјутерски
софтвер што се превзема за употреба во
ажурирање на друг компјутерски софтвер;
компјутерски софтвер за употреба во



мрежни апликации; компјутерски софтвер за праќање и примање факс трансмисији од компјутери; компјутерски софтвер за поврзување и управување оддалечени компјутери, за синхронизација на датотеки преку е-маил, за обезбедување безбедност до корисници на оддалечени компјутери, за имплементирање компјутерски, софтверски и мрежни безбедносни мерки за корисници на оддалечени компјутери; компјутерски софтвер за управување со датотеки и трансфер; компјутерски софтвер за работење од дома, имено, за поврзување до и употреба на оддалечена компјутерска мрежа, оддалечен компјутер и мобилни уреди; компјутерски софтвер за употреба со домашна или оддалечена канцеларија за поврзување компјутерски мрежни корисници до глобални мрежи; компјутерски софтвер и бази на податоци за употреба во дијагностика, поправка и конфигурација на компјутери, компјутерски софтвер и компјутерски периферии; компјутерски хардвер, компјутерски хардверски уреди кои обезбедуваат огнен ѕид (fire wall), филтрирање содржини, алармирање упад, заштита од вируси, виртуално приватно вмрежување и други безбедносни функции; компјутерски програми за апликации за комуникација со податоци, и за енкрипција и автентикација на електронски информации; компјутерски софтвер; компјутерски софтвер од областа на криптографска мрежна безбедност и функции за безбедност на податоци; компјутерски софтвер за интеграција на информациска логика и податоци помеѓу компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за автоматизирање процес за автентикација на идентитет користејќи постоечки бази на податоци во врска со издавање и управување на дигитални сертификати што се користат за автентикација или енкрипција на дигитални

комуникации, или автентикација на дигитален потпис во електронска трансакција или комуникација, преку интернет и други компјутерски мрежи; компјутерски софтвер, имено, енкриптички софтвер за овозможување безбеден пренос на дигитални информации, имено, доверливи, финансиски и информации на кредитни картички преку интернет, како и преку други начини на комуникација помеѓу сметачки уреди; компјутерски софтвер за интегрирање управувани безбедносни услуги, имено, услуги за јавен инфраструктурен клуч (PKI), издавање дигитален сертификат, верификација, управување и софтверска интеграција во претпријатија, со постоечки комуникациски мрежи, софтвер и сервиси; компјутерски софтвер за употреба во анализа и известувања од записникот на огнениот ѕид (fire wall); компјутерска софтверска платформа за спојување интернет и телефонски услуги и овозможување на корисниците побрзо да комуницираат и извршуваат бизнис низ повеќе мрежи преку телефони со жичана линија, мобилни телефони, персонални компјутери, ПДА и други персонални електронски уреди; компјутерска софтверска платформа за обезбедување побрза интернет конекција, резолуција на вебстраница и е-маил доставувања; компјутерски софтвер за безбедност на идентитет; компјутерски софтвер за безбедност при автентикација и управување со информации на идентитет; компјутерски софтвер за пристап до дигитални информации и податоци; компјутерски софтвер за откривање измама со идентитет; компјутерски софтвер и фирмвер за управување, пренос, и складирање податоци и информации; компјутерски софтвер за употреба во вмрежување компјутери; компјутерски

софтвер за употреба во компјутерска емуляција; компјутерски софтвер за употреба во управување електронска пошта; компјутерски софтвер за употреба во управување гласовна пошта и гласовни пораки; компјутерски софтвер за употреба во управување на бази на податоци; компјутерски софтвер за употреба во компјутери за набљудување за безбедносни намери; компјутерски софтвер за употреба со компјутерски сервери за контолирање и управување серверски апликации; софтвер за компјутерска телефонија; компјутерски софтвер за употреба во пристапување на бази на податоци; превземачки електронски публикации од областа на упатства, бели хартии, статии, и технички документациски упатства од областа на компјутерски хардвер и софтвер, дигитални телекомуникации, потрошувачка електроника, и информатички технологии; компјутерски периферии за мрежна и интернет безбедност на податоци мрежна и системска заштита, и складирање; превземачки електронски публикации од областа на препораки, упатства и страници со податоци за употреба со компјутерски софтвер, хардвер, перифиерии и фирмвер и превземачки електронски публикации од областа на блогови, образовни материјали, билтени, магазини, весници, книги, памфлети од областа на компјутерски софтвер и компјутерска и онлајн безбедност кл. 16 компјутерски кориснички упатства од областа на компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферии, компјутерска безбедност, компјутерски услуги, и компјутерски мрежи; печатени работи и публикации, имено, книги, магазини, билтени, работни книги, брзи прирачници, технички референтни упатства и конференциски материјали од областа на

компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферии и компјутерски мрежи; налепници и холографски налепници кл. 38 обезбедување онлајн форуми за пренос на пораки помеѓу компјутерски корисници во врска со компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферии, компјутерски системи, компјутерски мрежи, опрема поврзана со компјутери, компјутерска безбедност, информатичка технологија, технологија за електронска трговија и технологија на глобална компјутерска мрежа, мобилни сметачи, комуникациски мрежи и уреди, и телекомуникациска опрема и уреди; обезбедување онлајн соби за разговори за пренос на пораки помеѓу компјутерски корисници во врска со компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферии, компјутерски системи, компјутерски мрежи, опрема поврзана со компјутери, компјутерска безбедност, информатичка технологија, технонологија за електронска трговија и технологија на глобална компјутерска мрежа, мобилни сметачи, комуникациски мрежи и уреди, и телекомуникациска опрема и уреди; пренос на антивирусно скенирање и други мрежни безбедносни софтвери преку глобална компјутерска мрежа и електронски пренос на комуникација за електронска пошта и податоци што вклучуваат енкрипција и декрипција преку управување и филтрирање на пошта пратена преку глобална компјутерска мрежа; информации и консултации поврзано со горенаведените услуги кл. 42 услуги за техничка поддршка, имено, решавање на компјутерски хардверски и софтверски проблеми; услуги за инсталација



на компјутерски софтвер; компјутерско програмирање; дизајнирање компјутерски софтвер за други; техничка консултација од областа на инсталација и одржување на компјутерски софтвер; известувања и достава на софтверски надоградби; обезбедување автентикација на идентитет; издавање и управување на дигитални сертификати за автентикација или енкрипција на дигитална комуникација, или автентикација на дигитален потпис во електронска трансакција или комуникација, преку интернет и друга компјутерска мрежа и обезбедување техничка и корисничка поддршка во врска со наведеното; услуги за развој, дизајн, имплементација, тестирање, анализа, и консултација од областа на безбедност, пристап, авторизација, автентикациска енкрипција, и идентификациски системи за компјутери, компјутерски хардвер и компјутерски мрежи; развој, интеграција и операции на компјутерски системи да поддржат издавање и управување на дигитални сертификати; креирање и имплементирање процедури и практики за издавање и управување на дигитални сертификати; услуги поврзани со компјутери, имено, управувани компјутерски мрежи и интернет безбедносни услуги, имено, верификација на јавен инфраструктурен клуч (PKI), автентикација, дистрибуција и управување, издавање на дигитални сертификати, верификација и управување, и софтверска интеграција во претпријатија; компјутерски услуги, имено, обезбедување пребарувачи за добивање податоци на глобална компјутерска мрежа; компјутерски консултации во врска со компјутерски мрежи и интерни компјутерски мрежи, услуги за безбедност на компјутерски мрежи и интерни компјутерски мрежи, имено, инсталација, дизајн и прилагодување на интернет и мрежен огнен

сид (fire wall) софтвер за други; компјутерски консултациски услуги од областа на безбедносна интеграција, мрежна безбедност, мрежна архитектура, енкрипциска технологија, и компјутерска безбедност; безбедносна верификација на компјутерски мрежни огнени ѕидови (fire walls), сервери и други мрежни уреди од неавторизиран пристап, имено, анализирање ранливост на глобална компјутерска информатичка мрежа и интерна компјутерска мрежа; консултациски услуги за компјутерски софтвер за развој на софтверски апликации; дизајнирање и програмирање компјутерски контролирани комуникациски системи; обезбедување услуги за пристап, собирање, складирање, конверзија, пребарување и доставување податоци; услуги за виртуелни приватни мрежи; хостирање апликации; веб хостирање; и услуги за "клуч на рака" (turnkey) системи за е-трговија; компјутерски услуги, имено обезбедување компјутерска софтверска платформа која ги поврзува интернетот и телефонските услуги и овозможува корисниците побрзо да комуницираат и извршуваат бизнис низ повеќе мрежи преку телефони со жичана линија, мобилни телефони, персонални компјутери, ПДА и други персонални електронски уреди; обезбедување компјутерска софтверска платформа која обезбедува побрзи интернет конекции, резолуција на вебстрани и е-маил доставувања; услуги кои поддржуваат внесување, форматирање, дистрибуција, превод, и посредување на дигитална содржина за дистрибуција преку мрежи; услуги за именици, пронаоѓање и информации поврзани со идентификација на радиофреквенција (RFID) и мрежа за електронски кодови на производи (EPC); добавувач на апликациски услуги (ASP) што

вклучува софтвер за наплатување и односи со потрошувачот за безжични добавувачи на услуги; услуги за автоматизација и собирање на податоци користејќи сопствен софтвер за да процени, анализира, и собира услужни податоци од носачи на комуникации; конверзија на податоци од компјутерски програмски податоци или информации од носачи на комуникации; добавувач на апликациски услуги (ASP), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за други; повеќе-платформска конверзија на дигитална содржина во други форми на дигитална содржина за дистрибуција преку мрежи; обезбедување привремено користење на онлајн, не-превземачки софтвер за складирање, управување, следење и анализирање податоци од областа на идентификација на радиофреквенција (RFID) и електронски код на производ (EPC); дизајнирање, креирање или одржување на компјутерски програми за компјутерски мрежи со употреба на идентификација на радиофреквенција (RFID) и електронски код на производ (EPC); хостирање на дигитална содржина преку интернет за употреба во безжични комуникации и со безжична комуникациска опрема и апарати; услуги за истражување поврзани со компјутерски хардвер и компјутерски софтвер; услуги за компјутерска поддршка, имено, услуги за техничка поддршка и надградба на софтвер; услуги за компјутерски консултации поврзани со компјутерски производи и услуги; обезбедување информации од областа на нови компјутерски софтверски апликации, користејќи компјутери од оддалечени локации, и други компјутерски и проблеми поврзани со технологијата; услуги на добавувач на апликациски услуги, имено, обезбедување онлајн, не-превземачки софтвер за тестирање компјутерска

безбедност од областа на компјутерска и интернет безбедност; научни и технолошки услуги, имено технолошки консултации од областа на компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферии, компјутерски системи, компјутерски мрежи, компјутерска безбедност, информатичка технологија, технологија за електронска трговија и технологија на глобална компјутерска мрежа, комуникациски мрежи и уреди, потрошувачка електроника, мобилни сметачи, и телекомуникациска опрема и уреди; обезбедување консултанти за да помогнат во распоредување, надзор и управување на проекти за информатичка технологија; обезбедување информации од областа на информатичка технологија поврзана со комуникациски уреди, компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферии, и компјутерски мрежи; обезбедување услуги за хостирање електронска пошта и инстант пораки; компјутерски услуги, имено, услуги за повраток на податоци; услуги за техничка поддршка, имено, обезбедување компјутерски програми за резервна копија (back-up) и капацитети; услуги за компјутерска заштита од вируси; консултантски услуги од областа на дизајнирање, селектирање, имплементација и употреба на компјутерски хардвер и софтвер за други; ажурирање, објавување и одржување софтвер за мрежи и самостојни компјутери од областа на безбедност, управување со бази на податоци, и системи за антивирусна заштита и безбедносно надгледување; обезбедување онлајн бази на податоци во врска со компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски мрежи, услуги поврзани со компјутери, управување со складирање податоци, управување со

информации во претпријатија, и онлајн аналитичка обработка (OLAP); услуги за категоризација и филтрирање веб содржини; компјутерски услуги; услуги за мрежна и интернет безбедност; компјутерско консултирање; компјутерско консултирање од областа на компјутерска безбедност; услуги за компјутерско дијагностицирање; развој, на софтвер за мрежи и самостојни компјутери од областа на безбедност, управување со бази на податоци, и системи за антивирусна заштита и безбедносно надгледување; обезбедување информации од областа на мрежна и интернет безбедност; обезбедување технички информации од областа на компјутерски софтверски апликации; услуги на добавувач на апликациски услуги; обезбедување информации во врска со компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски мрежи, услуги поврзани со компјутери, управување со складирање податоци, управување со информации на претпријатија, и онлајн аналитичка обработка (OLAP); оддалечено или надгледување на место на компјутерски системи; надгледување компјутерски системи за други и обезбедување програми за резервна копија (back-up) и капацитети; интеграција на компјутерски системи и мрежи; компјутерски услуги, имено обезбедување информации во врска со енкрипција и автентикација на електронски податоци; консултантски услуги од областа на дигитална медиа, енкрипција на податоци, компјутерска безбедност, комуникациска безбедност и компјутерски софтвер; енкрипција и декрипција на податоци и комуникации; електронско складирање на податоци за клиенти да складираат и подигаат податоци преку глобална компјутерска мрежа; услуги за архивирање електронски документи и емаил

кл. 45 надгледување на компјутерски системи од безбедносни причини; бизнис услуги од областа на услуги за управување со јавен инфраструктурен клуч (PKI), имено, услуги за безбедност на апликации и мрежна инфраструктура; обезбедување услуги за корисничка автентикација на трансакции при електронско тргување; бизнис менаџмент, имено, издавање на дигитални сертификати за автентикација; обезбедување информации од областа на безбедност на глобална компјутерска мрежа и локална мрежа, спречување компјутерски вируси, компјутерски хардвер и софтверски апликации во безбедност

(111) **21332** (151) 31/03/2015

(210) ТМ 2013/215 (220) 21/03/2013

(181) 21/03/2023

(450) 30/04/2015

(732) „АТВА“ Мирко Милески 47, Кичево, МК

(540)



(591) зелена, црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
 кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети
 кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа,

делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори, сонцезбрани и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **21334** (151) 31/03/2015
(210) ТМ 2013/217 (220) 22/03/2013
(181) 22/03/2023
(450) 30/04/2015

(732) **Тодоровска Анита**
Бул.Јане Сандански бр.35/3-12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) темно портокалова, темно сина, светло сива, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните

(111) **21333** (151) 31/03/2015
(210) ТМ 2013/224 (220) 26/03/2013
(181) 26/03/2023
(450) 30/04/2015

(732) **Бојан Трајковски**
ул.„Огњан Прица“ бр.23, 1000 Скопје, МК

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(540)

EYE CUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 пренос и репродукција на звук или слика; дискови за снимање

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи и работиповрзаи за недвижен имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување на

наставата, забава, спортски и културни активности

(111) **21320** (151) 25/02/2015

(210) ТМ 2013/228 (220) 28/03/2013

(181) 28/03/2023

(450) 30/04/2015

(732) **ДТУ Аполо Ратко ДООЕЛ Скопје**
ул.Никола Парапунов 27/3-5, 1000 Скопје,
МК

(540)



(591) црна, жолта, виолетова, сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на мало и големо (и онлајн продажба): на печатачи, тонер касети за ласерски печатачи, тонер касети за фотокопири, инк кертриџи со и без глава, драмови за копир машини и принтери, ролери за тонер касети термо трансфер рибони, рибони за иглични печатачи, рибони и коректури за машини за пишување, рибони за калкулатори, чипови за печатачи, мастила за полнење на инк кертриџи, прашоци за полнење, празни касети за полнење, хартија, лепак, пенкала, маркери, усб стикови

(111) **21340** (151) 08/04/2015

(210) ТМ 2013/229 (220) 28/03/2013

(181) 28/03/2023

(450) 30/04/2015

(732) **Друштво за трговија и услуги ЦАЈС**
МОНОКЛ ДОО Скопје
ул.Љубљанска бр.4/локал 225А, Скопје,
МК

(740) **МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ**
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) темно сина, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трговија и услуги со продажба на мало и големо на оптички материјали (стакла), очила за сонце, рамки за очила; огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активност и работи

кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **21319** (151) 16/03/2015


(210) ТМ 2013/236 (220) 29/03/2013

(181) 29/03/2023

(450) 30/04/2015

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, розева, кафеава, жолта, зелена, црвена, плава, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сушени овошја

кл. 30 мусли, мешавини од житарки

кл. 31 сушени семиња

(111) **21318** (151) 16/03/2015
 (210) ТМ 2013/237 (220) 29/03/2013
 (181) 29/03/2023
 (450) 30/04/2015

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
бул. " Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, МК
 (540)



(591) бела, црна, кафеава, жолта, светло и темно зелена, окер
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 сушени овошја
 кл. 30 мусли, мешавини од житарки
 кл. 31 сушени семиња

(111) **21317** (151) 16/03/2015
 (210) ТМ 2013/238 (220) 29/03/2013
 (181) 29/03/2023
 (450) 30/04/2015

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
бул. " Александар Македонски" бр. 12,
1000 Скопје, МК
 (540)



(591) бела, црна, кафеава, жолта, светло и темно зелена, плава
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 сушени овошја
 кл. 30 мусли, мешавини од житарки
 кл. 31 сушени семиња

(111) **21336** (151) 31/03/2015
 (210) ТМ 2013/245 (220) 01/04/2013
 (181) 01/04/2023
 (450) 30/04/2015

(732) **Друштво за производство трговија и услуги СТАМБОЛ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Велес**
ул.КОМПЛЕКС УЗУС бр.К3-36, 1400 Велес,
МК

(740) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ**
 ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
 (540)



(591) светло зелена, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 42 компјутерски бази на податоци, компјутерски хардвер, компјутерско програмирање, умножување компјутерски програми, инсталирање компјутерски програми, одржување компјутерски програми, програмирање компјутерски систем, услуги на заштита на компјутери од вируси, дизајнирање графика, давање простор за веб страници, креирање и

одржување веб страници за други,
изнајмување веб сервери, дизајн

(111) **21324** (151) 25/02/2015

(210) ТМ 2013/250 (220) 02/04/2013

(181) 02/04/2023

(450) 30/04/2015

(732) **Specialized Bicycle Components, Inc.**

**15130 Concord Circle, Morgan Hill,
California 95037, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 заштитна облека, обувки и покривки за глава, велосипедски кациги; компјутерски уреди за велосипедисти за мерење време, дистанца и брзина

кл. 12 велосипеди; велосипедски рамки, делови и опрема за велосипеди вклучително надворешни и внатрешни гуми, тркала, кочници и пакни за кочници, ланци и запчаници, волани и рачки за волани, главнини, пумпи, фелни, седишта, жици, стемови, колчиња за седишта

кл. 25 облека, обувки, покривки за глава; кошули, маици, горни делови за облека, облека како основен слој (base layers), дресови, шорцеви со влошки, панталони, долни тренерки, хеланки, елеци, греачи за раце, греачи за колено, облека за глава, капи, ракавици, ракавици за надвор, велосипедски ракавици, велосипедски

обувки, покривки за обувки, велосипедски дресови, велосипедски шорцеви, чорапи и јакни

(111) **21323** (151) 25/02/2015

(210) ТМ 2013/251 (220) 02/04/2013

(181) 02/04/2023

(450) 30/04/2015

(732) **Specialized Bicycle Components, Inc.**

**15130 Concord Circle, Morgan Hill,
California 95037, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



SPECIALIZED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 заштитна облека, обувки и покривки за глава, велосипедски кациги; компјутерски уреди за велосипедисти за мерење време, дистанца и брзина

кл. 12 велосипеди; велосипедски рамки, делови и опрема за велосипеди вклучително надворешни и внатрешни гуми, тркала, кочници и пакни за кочници, ланци и запчаници, волани и рачки за волани, главнини, пумпи, фелни, седишта, жици, стемови, колчиња за седишта

кл. 25 облека, обувки, покривки за глава; кошули, маици, горни делови за облека, облека како основен слој (base layers), дресови, шорцеви со влошки, панталони, долни тренерки, хеланки, елеци, греачи за раце, греачи за колено, облека за глава, капи, ракавици, ракавици за надвор,

велосипедски ракавици, велосипедски обувки, покривки за обувки, велосипедски дресови, велосипедски шорцеви, чорапи и јакни

(111) **21326** (151) 16/03/2015
(210) ТМ 2013/253 (220) 02/04/2013
(181) 02/04/2023
(450) 30/04/2015

(732) **Габор Ковач**

ул.Матија Губец бр.5, Суботица, RS

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
540)

miniPani

(591) светло портокалова, црвено смеѓа

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 амбалажа (картон и хартија за кпакување, хартиени и пластични кеси, торби, коверти од хартија и пластика, материјали за пакување од скроб)

кл. 30 брашно и производи од жита

кл. 35 огласување

кл. 39 пакување и складирање стока

кл. 42 технолошки услуги

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) **21316** (151) 16/03/2015
(210) ТМ 2013/270 (220) 05/04/2013
(181) 05/04/2023
(450) 30/04/2015

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12
Скопје, МК
(540)

RED OMEGA 3

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, додатоци во исхраната

(111) **21327** (151) 16/03/2015
(210) ТМ 2013/277 (220) 09/04/2013
(181) 09/04/2023
(450) 30/04/2015

(732) **Ристовски Добре**

ул.532 бр.33 Марино Илинден Скопје , МК

(540)



(591) црвена, жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 дрвени брикети, брикети лесно

запаливи и брикети од тресет

кл. 35 услуги при продажба на големо и

мало со дрвени брикети, брикети лесно

запаливи брикети од тресет

(111) **21325** (151) 25/02/2015
(210) ТМ 2013/280 (220) 09/04/2013
(181) 09/04/2023
(450) 30/04/2015

(300) Z20121722A 11/10/2012 HR

(732) **B.S. A.**

33 Avenue du Maine - Tour Maine

Montparnasse, 75015 Paris, FR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



PRESIDENT MLADI KAJMAK

(591) црвена, бела, златна, светло зелена, зелена, темно зелена, светло кафена, кафена, темно кафена, окер, светло сина, сина

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни екстракти; јајца; млеко и млечни производи, путер, сирење, јогурт, павлака (млечни производи), млеко од соја (замена на млеко); прехранбени масла и масти; млечни пијалоци во кои млекото преовладува; миксови и подготвени јадења кои ги содржат наведените производи, имено месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти, јајца, млеко и млечни производи, путер, сирење, јогурт, павлака (млечни производи), млеко од соја (замена за млеко)

(111) 21338 (151) 27/03/2015

(210) ТМ 2013/321 (220) 19/04/2013

(181) 19/04/2023

(450) 30/04/2015

(732) ИСИРОВ ЕФТИМ

ул.Никола Парапунов бр.1-2, Скопје, МК

(540)



(591) темнозелена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) 21330 (151) 16/03/2015

(210) ТМ 2013/466 (220) 22/05/2013

(181) 22/05/2023

(450) 30/04/2015

(732) Друштво за спорт и рекреација

СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје

ул.Истарска бр.33/1-1 Скопје, Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

Скопје

(540)



(591) зелена, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **21329** (151) 16/03/2015

(210) ТМ 2013/467 (220) 22/05/2013

(181) 22/05/2023

(450) 30/04/2015

(732) Друштво за спорт и рекреација

СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје

ул.Истарска бр.33/1-1 Скопје, Центар, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ

Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000

Скопје

(540)

СПОРТ ИНН-ЦЕНТАР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елка
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **21337** (151) 31/03/2015

(210) ТМ 2013/491 (220) 27/05/2013

(181) 27/05/2023

(450) 30/04/2015

(732) Д.П.Т.У. БОНИМИ КОМПАНИ Скопје

ул.Трифун Хаџијанев бр.8/3, Скопје, МК

(540)



(591) бордо, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(111) **21343** (151) 06/04/2015

(210) ТМ 2013/828 (220) 02/09/2013

(181) 02/09/2023

(450) 30/04/2015

(732) Deva Holding A.S.

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad.
No. 1 34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

MELCAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **21331** (151) 16/03/2015

(210) ТМ 2014/329 (220) 20/03/2014

(181) 20/03/2024

(450) 30/04/2015

(732) **ЗДРУЖЕНИЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА**
КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ
бул.,„Св. Климент Охридски“ бр.58-б-
Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
културни активности

(111) **21352** (151) 03/04/2015
(210) ТМ 2014/495 (220) 05/05/2014
(181) 05/05/2024
(450) 30/04/2015

(732) **Михајло Цветанов**
бул.Јане Сандански бр.21/3-5, 1000
Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) зелена, розева, кафена, беж,
виолетова и светла виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе,
џемови, компоти, јајца, млеко и млечни
производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, како и замена за кафе;
ориз, тепаока и саго; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии; мраз
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; а особено услуги во врска со
продавници за пецива, слатки и десерти

(111) **21409** (151) 09/04/2015
(210) ТМ 2014/510 (220) 09/05/2014
(181) 09/05/2024

(450) 30/04/2015

(732) **„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац**
ул.Крушевачка бр.36, Александровац, RS
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје
и овошни сокови; сирупи и други препарати
за производство на пијалаци

(111) **21410** (151) 09/04/2015
(210) ТМ 2014/596 (220) 28/05/2014
(181) 28/05/2024
(450) 30/04/2015

(732) **„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац**
ул.Крушевачка бр.36, Александровац, RS
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

LA VIVA FRUIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје
и овошни сокови; сирупи други препарати за
производство на пијалаци

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број

NCC	REG_BROJ
3	21332
3	21338
4	21327
5	21316
5	21328
5	21338
5	21343
5	21411
8	21332
9	21322
9	21323
9	21324
9	21333
12	21323
12	21324
16	21322
16	21326
18	21332
21	21332
25	21323
25	21324
25	21329
25	21330
25	21332
28	21329
28	21330
28	21332

29	21317
29	21318
29	21319
29	21325
29	21332
29	21341
29	21342
29	21352
30	21317
30	21318
30	21319
30	21326
30	21332
30	21338
30	21352
31	21317
31	21318
31	21319
31	21332
32	21332
32	21335
32	21339
32	21409
32	21410
33	21332
34	21332
35	21320
35	21326

35	21327
35	21332
35	21333
35	21337
35	21340
35	21352
36	21321
36	21333
38	21322
39	21326
39	21337
41	21329
41	21330
41	21331
41	21333
41	21340
42	21322
42	21326
42	21336
43	21326
43	21332
43	21337
43	21340
44	21334
45	21322



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
GlaxoSmith Kline LLC,	МК/Т/ 2012/497	21328
Друштво за инженеринг и проектирање ДОТ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/812	21398
Друштво за трговија производство и услуги ЕТЕРНА ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/890	21397
TDR d.o.o.	МК/Т/ 2012/1015	21400
SmithKline Beecham Limited	МК/Т/ 2012/1016	21396
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2012/1041	21399
Home Box Office, Inc., a Delaware corporation	МК/Т/ 2012/1268	21394
Магрони ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1243	21393
Магрони ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1244	21392
SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek	МК/Т/ 2012/1249	21391
SAPONIA, Kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek	МК/Т/ 2012/1250	21390
DIAVENA OOD	МК/Т/ 2012/1256	21389
Intercontinental Great Brands LLC	МК/Т/ 2012/1284	21375
Друштво за обезбедување на лица и имот, трговија и услуги МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1290	21388
Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1291	21387
Друштво за истражување на пазарот и трговија ДИАХЕМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1292	21386
РЕКОРД-ХАЌИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/1293	21385
Магрони ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1311	21384
Трговско радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид	МК/Т/ 2012/1313	21383
Хотели Ројал Дооел Скопје	МК/Т/ 2012/1315	21382
Aktiebolaget Electrolux	МК/Т/ 2013/24	21357
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2013/4	21407
Михајлов Кирил	МК/Т/ 2013/36	21406
Михајлов Кирил	МК/Т/ 2013/37	21405
Михајлов Кирил	МК/Т/ 2013/38	21404

Димитар Ангелковски ФД Фактор Труст ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/40	21321
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО	МК/Т/ 2013/85	21342
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО	МК/Т/ 2013/86	21341
MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.	МК/Т/ 2013/117	21360
MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.	МК/Т/ 2013/129	21359
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје	МК/Т/ 2013/141	21378
Symantec Corporation (Delaware corporation)	МК/Т/ 2013/191	21322
„АТВА“	МК/Т/ 2013/215	21332
Тодоровска Анита	МК/Т/ 2013/217	21334
Бојан Трајковски	МК/Т/ 2013/224	21333
ДТУ Аполо Ратко ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/228	21320
Друштво за трговија и услуги ЦАЈС МОНОКЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2013/229	21340
B.S. A.	МК/Т/ 2013/280	21325
Друштво за производство трговија и услуги СТАМБОЛ-КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Велес	МК/Т/ 2013/245	21336
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2013/248	21358
Specialized Bicycle Components, Inc.	МК/Т/ 2013/250	21324
Specialized Bicycle Components, Inc.	МК/Т/ 2013/251	21323
Габор Ковач	МК/Т/ 2013/253	21326
ПРОАРЦХЕ ДООЕЛ Охрид	МК/Т/ 2013/261	21377
Ристовски Добре	МК/Т/ 2013/277	21327
ИСИРОВ ЕФТИМ	МК/Т/ 2013/321	21338
Друштво за спорт и рекреација СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/466	21330
Друштво за спорт и рекреација СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/467	21329
Д.П.Т.У. БОНИМИ КОМПАНИ Скопје	МК/Т/ 2013/491	21337
Niagara Bottling, LLC,	МК/Т/ 2013/820	21344
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2013/828	21343
АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2013/1138	21373
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vrsac	МК/Т/ 2013/1216	21411
BASF SE	МК/Т/ 2014/355	21403
Робертино Саздов	МК/Т/ 2014/509	21353
AbbVie Biotechnology Ltd	МК/Т/ 2014/484	21347
AbbVie Biotechnology Ltd	МК/Т/ 2014/485	21346
Михајло Цветанов	МК/Т/ 2014/495	21352
ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/496	21351
ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/497	21350
ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ	МК/Т/ 2014/498	21349
Amgen Inc., (a Delaware corporation)	МК/Т/ 2014/500	21355
„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац	МК/Т/ 2014/510	21409



JOHNSON & JOHNSON	МК/Т/ 2014/519	21354
ЗДРУЖЕНИЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/329	21331
„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац	МК/Т/ 2014/596	21410
GALDERMA S.A.	МК/Т/ 2013/562	21372
Basf Corporation	МК/Т/ 2013/570	21367
Basf Corporation	МК/Т/ 2013/572	21365
Basf Corporation	МК/Т/ 2013/573	21366
Basf Corporation	МК/Т/ 2013/575	21364
NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC	МК/Т/ 2013/576	21370
Luxembourg Brands S.a.r.l.	МК/Т/ 2013/577	21371
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД.	МК/Т/ 2013/588	21362
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД.	МК/Т/ 2013/589	21363
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД.	МК/Т/ 2013/590	21361
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД.	МК/Т/ 2013/591	21395
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2013/596	21369
SANOFI	МК/Т/ 2013/598	21368
No Fear International Limited	МК/Т/ 2013/600	21376
Shurjoint Piping Products, Inc.	МК/Т/ 2013/686	21345
Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha	МК/Т/ 2013/687	21348
GALVA-ZINK Sh.p.k.	МК/Т/ 2013/694	21356
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1112	21380
JDB International Group Company Limited	МК/Т/ 2012/1131	21374
Адвокат Борис Ношпал	МК/Т/ 2012/1136	21402
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1141	21379
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION	МК/Т/ 2012/1160	21401
Експорт Линда ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/1172	21408
Хотели Ројал Дооел Скопје	МК/Т/ 2012/1316	21381
ПИВАРА СКОПЈЕ, АД.	МК/Т/ 2005/688	21339
ПИВАРА СКОПЈЕ, АД.	МК/Т/ 2005/689	21335

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ

(111) 7958

(732) Лупчо Каров; Васко Тодоров and
Бранко Огњановски
ул.Мраморец бр.48-а, Скопје, МК; ул.Миле
Поп Јорданов бр.73-37, Скопје, МК and
Бул.Партизански Одреди 74-36, Скопје, МК

(111) 12140

(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha
33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP

ПРЕНОС

(111) 562

(732) **Zoetis WHC 2 LLC**
100 Campus Drive Florham Park New
Jersey 07932, US

SE-117 97 Stocholm, SE

(111) 498

(732) **PINNACLE BIOLOGICS BV**
Crystal Tower, 21st Floor, Orlyplein 10,
1043DP Amsterdam, NL

(111) 375

(732) **JT International S.A.**
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 498

(732) **PINNACLE BIOLOGICS BV**
Crystal Tower, 21st Floor, Orlyplein 10,
1043DP Amsterdam, NL

(111) 316

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 389

(732) **Calida AG**
Bahnstrasse, 6208 Oberkirch, CH

(111) 317

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 151

(732) **All Star C.V.**
Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL

(111) 318

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 259

(732) **The Absolut Company Aktiebolag**
SE-117 97 Stocholm, SE

(111) 322

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 259

(732) **The Absolut Company Aktiebolag**

(111) 328

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**



-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 411

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 412

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 419

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 421

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 423

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 424

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 606

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, Island East, HK

(111) 606

(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, Island East, HK

(111) 3583

(732) Tobacna Ljubljana d.o.o.
Ljubljana, Cesta 24. Junija 90, Ljubljana-Crnuce, 1231, SI

(111) 638

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC.
112 West 34th Street, City of New York, State of New York 10120, US

(111) 640

(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC.
112 West 34th Street, City of New York, State of New York 10120, US

(111) 687

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(111) 3390

(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL

(111) 3915

(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL

(111) 3145

(732) All Star C.V.
Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL

(111) 3976

(732) All Star C.V.
Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL

(111) 3977

(732) All Star C.V.
Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL

(111) 3153

(732) All Star C.V.
Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL

(111) 4004
(732) Henkel AG & Co.KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE

(111) 4021
(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l
13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU

(111) 1865
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 4048
(732) Propex Operating Company, LLC, a
Delaware limited liability company
6025 Lee Highway, Suite 425, Chattanooga,
Tennessee 37421, US

(111) 4049
(732) Ineos USA LLC
200 E. Randolph Street, Chicago, Illinois
60601, US

(111) 6327
(732) Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH

(111) 1509
(732) John Deere Canada ULC
295 Hunter Road, P.O.Box 1000, Grimsby,
Ontario, Canada, L3M 4H5, CA

(111) 1516
(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979
King's Road, Island East, HK

(111) 1516
(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979
King's Road, Island East, HK

(111) 1074
(732) Lorillard Licensing Company LLC
1600 First Union Tower, 300 North Greene
Street, Suite 1601 City of Greensboro, State
of North Carolina 27401, US

(111) 3587
(732) B.A.T. CHINA LIMITED
Globe House, 1 Water Street, London WC2R
3LA, GB

(111) 3587
(732) B.A.T. CHINA LIMITED
Globe House, 1 Water Street, London WC2R
3LA, GB

(111) 3588
(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979
King's Road, Island East, HK

(111) 3588
(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979
King's Road, Island East, HK

(111) 3589
(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979
King's Road, Island East, HK

(111) 3589
(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979
King's Road, Island East, HK

(111) 805
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 808



(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) **809**

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) **800**

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) **810**

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) **631**

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) **4951**

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(111) **3618**

(732) **Sears Brands, LLC**
3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60179, US

(111) **3759**

(732) **JT International S.A.**
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) **5316**

(732) **ConvaTec Inc.**
200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558, US

(111) **5306**

(732) **Palm Green Capital Limited**
Nemours Chambers, Road Town, Tortola, VG

(111) **5463**

(732) **Palm Green Capital Limited**
Nemours Chambers, Road Town, Tortola, VG

(111) **5297**

(732) **Samsonite IP Holdings S.a.r.l**
13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg, LU

(111) **3507**

(732) **JT International S.A.**
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) **3675**

(732) **C&C IP SARL**
18 avenue Marie-Therese, L-2132
Luxembourg, LU

(111) **3675**

(732) **C&C IP SARL**
18 avenue Marie-Therese, L-2132
Luxembourg, LU

(111) **3809**

(732) **Bolton Manitoba S.p.A**
Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT

(111) **3809**

(732) **Bolton Manitoba S.p.A**
Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT

(111) **5015**

(732) **Houghton Technical Corp., a Delaware**
corporation
1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington,
Delaware 19805, US

(111) **5165**

(732) **AT & T Corporation**

32 Avenue of the Americas, New York, New York 10013, US

(111) 1523
(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, Island East, HK

(111) 1523
(732) CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED
29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 King's Road, Island East, HK

(111) 1898
(732) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP
Mapel Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB

(111) 4132
(732) Brown-Forman Finland Ltd., a company duly organized and existing under the Laws of Finland
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(111) 1931
(732) Del Monte Foods, Inc.
One Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, US

(111) 1932
(732) Del Monte Foods, Inc.
One Maritime Plaza, San Francisco, CA 94111, US

(111) 1940
(732) CARGOTEC PATENTER AB
c/o Cargotec Sweden AB, Langgatan 14, 34181 Ljungby, SE

(111) 3345
(732) C&C IP SARL
18 avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, LU

(111) 3345
(732) C&C IP SARL
18 avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, LU

(111) 2609
(732) SABIC Global Technologies B.V.
Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 1237
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
Wim de Korverstraat 35 NL-5831, AN Boxmeer, NL

(111) 1425
(732) Clinigen Group Plc,
of Pitcairn Hopuse, Crown Square, Centrum 100, Burton-on-Trent, Staffordshire, DE14 2WW, GB

(111) 3033
(732) Swix Sport AS
Postboks 113, Kjelsas, 0411 Oslo, NO

(111) 3246
(732) TIME INC.
1271 Avenue of the Americas, New York, New York 10020, US

(111) 2491
(732) TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, US

(111) 2497
(732) NIPPON STEEL&SUMITOMO METAL CORPORATION
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, JP

(111) 4365



(732) SUMITOMO KINZOKU KOGYO
KABUSHIKI KAISHA (SUMITOMO METAL
INDUSTRIES LTD.)

No. 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka, JP

(111) 2843

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(111) 1745

(732) Zoetis WHC 2 LLC
100 Campus Drive Florham Park New
Jersey 07932, US

(111) 1747

(732) William Grant & Sons Irish Brands
Limited
The Plaza, Block 71, Park West Business
Park, Dublin 12,, IE

(111) 1801

(732) Aptalis Pharma SAS
LA Prevote, Route de Bu, 78550 Houdan, FR

(111) 1807

(732) Renaissance Capital Corporation
One Dole Drive, Westlake Village, California
91361, US

(111) 3184

(732) Terumo BCT, Inc
10811 West Collins Avenue, Lakewood,
80215 CO, US

(111) 3190

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558, US

(111) 3194

(732) ConvaTec Inc.

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558, US

(111) 3202

(732) ConvaTec Inc.

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558, US

(111) 4554

(732) IDEM PAPERS S.A.

2 rue d'Asquempont, 1460 Virginal, BE

(111) 6134

(732) IDEM PAPERS S.A.

2 rue d'Asquempont, 1460 Virginal, BE

(111) 6837

(732) Kraft Foods Group Brands LLC.
Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093,
US

(111) 6953

(732) AOL Inc., a Delaware corporation,
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US

(111) 6954

(732) AOL Inc., a Delaware corporation,
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US

(111) 6491

(732) Thomson Reuters Global Resources
Neuhofstrasse 1, 6340, Baar, CH

(111) 6497

(732) Desitin Arzneimittel GmbH
Weg beim Jager 214, 22335 Hamburg, DE

(111) 2233

(732) Sheraton International IP, LLC, a
limited liability company organized under
the laws of the State of Delaware, USA
One StarPoint, Stamford, Connecticut
06902, US

(111) 2252
(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20
8RY, GB

(111) 2254
(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20
8RY, GB

(111) 2256
(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20
8RY, GB

(111) 4583
(732) Clinigen Healthcare Limited
Pitcairn House, First Avenue, Burton on
Trent, DE14 2WW, GB

(111) 4677
(732) Elanco Animal Health Ireland Limited
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE

(111) 4682
(732) Elanco Animal Health Ireland Limited
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE

(111) 4684
(732) Elanco Animal Health Ireland Limited
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE

(111) 2872
(732) Veterina d.o.o.
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov
Potok, HR

(111) 2893
(732) Veterina d.o.o.
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov
Potok, HR

(111) 2398
(732) Kraft Foods Group Brands LLC.
Three lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093,
US

(111) 6405
(732) FMC Agricultura Products
International AG
18 Harbour Road, Central Plaza, Suite 2402,
Wanchai, HK

(111) 6875
(732) GOODY'S Societe Anonyme of
Catering Services (скратен назив -
GOODY'S S.A.)
10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR

(111) 6925
(732) 7801769 Canada Inc., a corporation
incorporated pursuant to the laws of
Canada,
175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6923
(732) QNX Software Systems Limited, an
Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6923
(732) QNX Software Systems Limited, an
Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6924
(732) QNX Software Systems Limited, an
Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6924



(732) QNX Software Systems Limited, an Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata, Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 7114

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 7301

(732) Europe Brands S.a r.l.
412F. route d'Esch, L-2086, LU

(111) 7774

(732) Europe Brands S.a r.l.
412F. route d'Esch, L-2086, LU

(111) 7302

(732) Europe Brands S.a r.l.
412F. route d'Esch, L-2086, LU

(111) 7303

(732) Europe Brands S.a r.l.
412F. route d'Esch, L-2086, LU

(111) 7304

(732) Europe Brands S.a r.l.
412F. route d'Esch, L-2086, LU

(111) 8096

(732) TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, US

(111) 7989

(732) TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, US

(111) 7347

(732) Bayer Intellectual Property GmbH

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 7530

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Pennsylvania
800 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania 19044, US

(111) 7532

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Pennsylvania
800 Ridgeview Drive, Horsham, Pennsylvania 19044, US

(111) 8631

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, GB

(111) 8260

(732) DUNLOP INTERNATIONAL LIMITED
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, GB

(111) 7568

(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH

(111) 7648

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, US

(111) 7648

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, US

(111) 9090

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 7785

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 7723

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 7725

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 7800

(732) Parlophone Records Limited
28 Kensington Church Street, London W8
4EP, GB

(111) 8178

(732) EUROBANK ERGASIAS SA
8 Othonos St., 10557 Athens, GR

(111) 9214

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 9530

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 9152

(732) Thales UK Limited
2 Dashwood Lang Road, The Bourne
Business Park, Adlestone, Weybridge, KT15
2NX, GB

(111) 8454

(732) E.R. Squibb & Sons L.L.C. A Delaware
Limited Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US

(111) 8763

(732) СЕАВУС ДООЕЛ Скопје
ул.11 Октомври бр.33А, 1000 Скопје, МК

(111) 8784

(732) Tianjin Kinnovata Pharmaceutical
Company Limited
West of Huang Hai Road and South of The
Elevent Street, Tianjin Economic
Technological Development Area, CN

(111) 8784

(732) Tianjin Kinnovata Pharmaceutical
Company Limited
West of Huang Hai Road and South of The
Elevent Street, Tianjin Economic
Technological Development Area, CN

(111) 8604

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 8605

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 8612

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 8612

(732) Intercontinental Great Brands LLC



**100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 9489
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.

Av. Nestle 55, 1800 Vevey, CH

(111) 9091
(732) Primex Pharmaceuticals Oy
Mariankatu 21 C, 00170 Helsinki, FI

(111) 9289
(732) Opel Special Vechicle GmbH and Opel
Special Vehicles GmbH
Mainzer Strasse (Adam Opel AG-M55),
65428 Ruesselsheim, DE and Mainzer
Strasse (Adam Opel AG - M55), 65428
Ruesselsheim , DE

(111) 9358
(732) GeVeMA GmbH
Kadekerweg 2, D-24340 Eckernforde, DE

(111) 8988
(732) Primex Pharmaceuticals Oy
Mariankatu 21 C, 00170 Helsinki, FI

(111) 10094
(732) ASSA ABLOY AB
Box 70340, SE-107 23 Stockholm , SE

(111) 9595
(732) WYBOROWA S.A.
ul.Komandoria 5, 61-023 Poznan, PL

(111) 9595
(732) WYBOROWA S.A.
ul.Komandoria 5, 61-023 Poznan, PL

(111) 9119
(732) EDELWEISS GmbH & CO.KG
Oberstdorfer Strasse 7 87435 KEMPTEN, DE

(111) 9551
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 9656
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) 9914
(732) C.P. Pharmaceuticals International
C.V. c/o General Partners, Pfizer
Manufacturing LLC and Pfizer Production
LLC
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, US

(111) 9910
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 9838
(732) C.P. Pharmaceuticals International
C.V. c/o General Partners, Pfizer
Manufacturing LLC and Pfizer Production
LLC
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, US

(111) 10210
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 10367
(732) LVD Acquisition, LLC, Limited Liability
Company of the State of Delaware
222 E. Campus View Blvd., Columbus, Ohio
43235, US

(111) 10367

(732) LVD Acquisition, LLC, Limited Liability
Company of the State of Delaware
222 E. Campus View Blvd., Columbus, Ohio
43235, US

(111) 10580
(732) Pringles S.a.r.l.
560A Rue De Neudorf, Luxembourg, L-2220,
LU

(111) 10588
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 10589
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 10590
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 10591
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 10592
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 10657
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul,
KR

(111) 10513
(732) JD Sports Fashion Plc
Hollinsbrook Way, Pilsworth, Bury,
Lancashire, BL9 8RR, GB

(111) 10729
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 10730
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 10731
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 10812
(732) Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29, 747 70 Opava-Komarov, CZ

(111) 10879
(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 10900
(732) Church & Dwight Co., Inc.,
500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New
Jersey, 08628 , US

(111) 10902
(732) FRAM Group IP LLC, a Delaware
limited liability company
39 Old Ridgebuty Road, Dunbury,
Connecticut, 06810-5109, US

(111) 10732
(732) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP
Mapel Court Central Park, Reeds Crescent,
Watford, WD24 4QQ, GB

(111) 10949
(732) HEGEDUS Tedeja
Jamova cesta 19, 1000, Ljubljana, Ljubljana,
SI

(111) 10942
(732) Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Operations Support Group, Ringaskiddy,
County Cork, IE



(111) **11021**
 (732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) **11147**
 (732) **MSD INTERNATIONAL GMBH, a**
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weysstrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH

(111) **11148**
 (732) **MSD INTERNATIONAL GMBH, a**
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weysstrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH

(111) **11022**
 (732) **RB PHARMACEUTICALS LIMITED**
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

(111) **11023**
 (732) **RB PHARMACEUTICALS LIMITED**
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

(111) **11099**
 (732) **Hankook Tire Co., Ltd**
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-
gu, Seoul, 135-723, KR

(111) **11102**
 (732) **Hankook Tire Co., Ltd**
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-
gu, Seoul, 135-723, KR

(111) **11318**
 (732) **Cilag GmbH International**
Landis & Gyr Strasse 1, CH 6300 Zug,, CH

(111) **11044**
 (732) **JT International S.A.**
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) **11053**
 (732) **JT International S.A.**
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) **11084**
 (732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) **11319**
 (732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(111) **11340**
 (732) **Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland**
Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH

(111) **11041**
 (732) **JT International S.A.**
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) **11315**
 (732) **Ravintoraisio Oy**
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI

(111) **11609**
 (732) **Cheminova A/S**
Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, DK

(111) **11614**
 (732) **Frito-Lay Trading Company Europe**
GmbH
Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, CH

(111) **11669**
 (732) **GOODY'S Societe Anonyme of**
Catering Services (скратен назив -
GOODY'S S.A.)
10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR

(111) **13486**
 (732) **БАУАРТ ГРУПА ДОО**

ул.Вељко Влахови“4-1/2, 1000 Скопје, МК

(111) 12973

(732) SANICOVA, S.L.

Ctra. Alcora km. 17 San Juan de Moro 12130
Castellon, ES

(111) 11863

(732) JT International S.A.

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 11658

(732) JT International S.A.

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 11783

(732) Miroglio Fashion S.r.l.

Via Santa Margherita 23, 12051 Alba, Cuneo,
IT

(111) 11623

(732) YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI

Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme Sk.
No: 2/4 B. Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR

(111) 16859

(732) Sony Music Entertainment (formerly
Known as Sony BMG MUSIC Entertainment)
550 Madison Avenue, New York, New York,
US

(111) 11807

(732) Richter Gedeon Nyrt.

Gyomroi ut 19-21 1103 Bdapest, HU

(111) 11809

(732) Richter Gedeon Nyrt.

Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest, HU

(111) 11441

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland

located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH

(111) 11711

(732) JT International S.A.

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 14285

(732) Apple and Pear Australia Limited, an
Australian company

39 O' Connell Street, North Melbourne,
Victoria, 3051,, AU

(111) 11533

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland

located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH

(111) 11532

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland

located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH

(111) 11531

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland

located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH

(111) 11535

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland

located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH

(111) 12644

(732) COLAK MIROSLAV

Ledinac 150, Donji Mamici, 88340 Grude, BA

(111) 11925

(732) COLAK MIROSLAV

Ledinac 150, Donji Mamici, 88340 Grude, BA



(111) 11568

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH

(111) 11834

(732) BRF Brasil Foods PTE Limited
8, Marina Boulevard, # 05-02, Marina Bay
Financial Centre, 018981, SG

(111) 11838

(732) Premark Packaging LLC
3650 West Lake Avenue, Glenview, Illinois
60026, US

(111) 11577

(732) Валентина Тодоровска
ул.1 бр.20, Сопиште,, 1000, Скопје, Скопје,
МК

(111) 11481

(732) Mondelez Canada Inc.
2660 Matheson Blvd. East, Mississauga, ON,
L4W 5M2, CA

(111) 16904

(732) ION S.A. Cocoa & Chocolate
Manufacturers
69 El Venizelou Street, Neo Faliro, GR-18547
PIRAEUS, GR

(111) 12579

(732) JBS S.A.
Av. Marginal direita do rio Tiete, No. 500, 3
andar 01, Vila Jaguara, city of Sao Pulo - SP
- Brazil CEP: 05518-100, BR

(111) 13801

(732) Љупчо Јовановски
ул.Ката Поцкова бр.94-29, 2400 Струмица,
МК

(111) 12459

(732) ConvaTec Inc.

200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558, US

(111) 12459

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, New
Jersey 08558, US

(111) 13381

(732) Omega Pharma Innovation &
Development NV
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE

(111) 13381

(732) Omega Pharma Innovation &
Development NV
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE

(111) 12296

(732) Arcelor Mittal
Avenue de la Liberte, 19-L2930, LU

(111) 12295

(732) Arcelor Mittal
Avenue de la Liberte, 19-L2930, LU

(111) 12348

(732) Ultra Premium Brands Limited
19 Titan Court Laporte Way Luton Beds
LU4EF , GB

(111) 12486

(732) WD-40 Manufacturing Company
(California Corporation)
1061 Cudahy Place, San Diego, California
92110, US

(111) 12485

(732) WD-40 Manufacturing Company
(California Corporation)
1061 Cudahy Place, San Diego, California
92110, US

(111) 16796
(732) Arcelor Mittal
Avenue de la Liberte, 19-L2930, LU

(111) 14920
(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК

(111) 12449
(732) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL

(111) 12361
(732) AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(111) 12362
(732) AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(111) 12239
(732) Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL
60064, US

(111) 12239
(732) Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL
60064, US

(111) 12891
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH

(111) 13014
(732) DVS Footwear International LLC
1065 Avenue of the Americas, New York,
New York 10018, US

(111) 13085
(732) A.P. Moller - Maersk A/S
Esplanaden 50, 2200 Copenhagen K., DK

(111) 13086
(732) A.P. Moller - Maersk A/S
Esplanaden 50, 2200 Copenhagen K., DK

(111) 12991
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH

(111) 13572
(732) Razor USA LLC
16200-A Carmenita Road, Cerritos,
California 90703, US

(111) 13569
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 13492
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 13683
(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

(111) 13841
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 13841
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 13836



(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 13836

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 13838

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 13838

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 13782

(732) Omega Pharma Innovation &
Development NV
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE

(111) 13782

(732) Omega Pharma Innovation &
Development NV
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH, BE

(111) 13790

(732) AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(111) 13854

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 13869

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 13867

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 13817

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 13912

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH

(111) 14290

(732) Друштво за производство, трговијс
и услуги СААТ КУЛА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-
извоз Гостивар
ул.Никола Парапунов бр.1, Гостивар, МК

(111) 13906

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland
Neuhofstrasse 6, CH-6340 Baar, CH

(111) 13641

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 13640

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 14535

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 15892

(732) **Brown-Forman Finland Ltd., a company duly organized and existing under the Laws of Finland**
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(111) **15893**

(732) **Brown-Forman Finland Ltd., a company duly organized and existing under the Laws of Finland**
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(111) **14006**

(732) **PHARMASWISS SA**
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

(111) **16010**

(732) **Fazer Invest Oy**
PO Box 4, 00941 Helsinki, FI

(111) **14501**

(732) **Друштво за промет и услуги ФОБАС Компани ДОО Скопје**
Источна Индустриска Зона бб, дел 3, Маџари, 1000 Скопје, МК

(111) **14503**

(732) **Друштво за промет и услуги ФОБАС Компани ДОО Скопје**
Источна Индустриска Зона бб, дел 3, Маџари, 1000 Скопје, МК

(111) **14355**

(732) **The ONE Campaign, a District of Columbia non-profit company, located at 1400 Eye Street, NW, Suite 600, Washington, District of Columbia, US**

(111) **14323**

(732) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, US

(111) **14529**

(732) **JT International S.A.**

1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) **14652**

(732) **Јанко Илковски**
ул.Железничка 30, 1000 Скопје, МК

(111) **16050**

(732) **GOODY'S Societe Anonyme of Catering Services (скратен назив - GOODY'S S.A.)**
10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR

(111) **14447**

(732) **ELECTRAWORKS LIMITED**
Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue , GI

(111) **14449**

(732) **ELECTRAWORKS LIMITED**
Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue , GI

(111) **14968**

(732) **TBL Licensing LLC**
200 Domain Drive, Stratham, New Hampshire 03885, US

(111) **14831**

(732) **MEWAH BRANDS (S) PTE LTD**
5 International Business Park, #05-00 Mewah Building, Singapore 609914, SG

(111) **14973**

(732) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, US

(111) **14761**

(732) **AbbVie Inc.**
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, US



(111) 14678
(732) GUANGZHOU HAOJIN MOTORCYCLE CO., LTD
Shangsho Industrial Distric, Lixin Road,
Xintang Town, Zengcheng City, Guangdong
Province, 511340, CN

(111) 15118
(732) Друштво за маркетинг и промет со
недвижности ЊУ ВЕЈ ЛИМИТЕД
ул.Михаил и Ефтихиј бр.20, Скопје, МК

(111) 15306
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 15219
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 15012
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 15564
(732) ДПТ МБ ВИТЛАРОВ ДООЕЛ Штип
9-ти км, бб, 2000 Штип, МК

(111) 15644
(732) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts
Corporation)
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) 15644
(732) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts
Corporation)
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) 15645
(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

(111) 16396
(732) Thomson Reuters Global Resources
Neuhofstrasse 1, 6340, Baar, CH

(111) 19204
(732) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts
Corporation)
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) 19204
(732) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts
Corporation)
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) 15621
(732) AstraZeneca AB
Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151
85, SE

(111) 16067
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 16068
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 16052
(732) All Star C.V.
Colosseum 1, Hilversum 1213NL, NL

(111) 16193
(732) Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB

(111) **16180**
 (732) **Jaguar Land Rover Limited**
Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB

(111) **16181**
 (732) **Jaguar Land Rover Limited**
Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB

(111) **15614**
 (732) **Gianfranco Ferre S.p.A., JLT**
Jumeirah Lakes Towers, Sheikh Zayed
Street, P.O. BOX 62888, Dubai, AE

(111) **18565**
 (732) **INTERCARD FINANCE AD**
Sofia, 1407, Lozenetz District, 76A James
Baucher Blvd., BG

(111) **17226**
 (732) **INTERCARD FINANCE AD**
Sofia, 1407, Lozenetz District, 76A James
Baucher Blvd., BG

(111) **15899**
 (732) **TOP SHOP INTERNATIONAL SA**
Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH

(111) **16498**
 (732) **Motorola Trademark Holdings, LLC**
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) **16684**
 (732) **Dell Inc.**
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
US

(111) **16076**
 (732) **GOODY'S Societe Anonyme of**
Catering Services (скратен назив -
GOODY'S S.A.)
10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR

(111) **16722**
 (732) **Dell Inc.**
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
US

(111) **16724**
 (732) **Dell Inc.**
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
US

(111) **16719**
 (732) **Dell Inc.**
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
US

(111) **16759**
 (732) **Dell Inc.**
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
US

(111) **17053**
 (732) **Rani Refreshments FZCO**
of Office No.LB191306 Jebel Ali, Dubai, AE

(111) **17338**
 (732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) **17338**
 (732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) **17013**
 (732) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) **17099**
 (732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo**
mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI



(111) 17086
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 17091
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 17090
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 18005
(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

(111) 18006
(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

(111) 17092
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 17252
(732) AstraZeneca AB
Vastra Malarehamnen 9 Sodertalje, SE-151
85, SE

(111) 17266
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 17876
(732) AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(111) 17806
(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 17663
(732) AstraZeneca Pharmaceuticals LP
1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware,
US

(111) 17807
(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

(111) 18588
(732) Milleford Ltd.
No. 1 Mapp Street, Belize City, BZ

(111) 17787
(732) AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(111) 17739
(732) Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL
60064, US

(111) 17739
(732) Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL
60064, US

(111) 18151
(732) MIH ALLEGRO B.V.
Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp, NL

(111) 18254
(732) Brown-Forman Finland Ltd., a
company duly organized and existing under
the Laws of Finland
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(111) 18153

(732) Motorola Trademark Holdings, LLC
600 North US Highway 45, Libertyville, IL
60048, US

(111) 18164

(732) JT International S.A.
1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(111) 18322

(732) Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB

(111) 18959

(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

(111) 18332

(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

(111) 18593

(732) EUROBANK ERGASIAS SA
8 Othonos St., 10557 Athens, GR

(111) 18886

(732) Brown-Forman Finland Ltd., a
company duly organized and existing under
the Laws of Finland
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(111) 19238

(732) Друштво за маркетинг и промет со
недвижности ЊУ ВЕЈ ЛИМИТЕД
ул.Михаил и Ефтиј бр.20, 1000 Скопје, МК

(111) 19053

(732) Diners Club International Ltd., a New
York corporation
2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois
60015, US

(111) 18705

(732) Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB

(111) 19358

(732) Трговско друштво за новинско
издавачка дејност и графичко
производство ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР
ДООЕЛ Скопје
ул.Скупи б.б., 1000 Скопје, МК

(111) 20438

(732) Султана Михајлова
ул. "Бетовенова" бр. 10, 1000, Скопје,
Скопје, МК

(111) 19382

(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

(111) 19937

(732) Brown-Forman Finland Ltd., a
company duly organized and existing under
the Laws of Finland
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI

(111) 20905

(732) Мустафи Едина
Мала Речица ул.179 бр.35, Тетово, МК

(111) 19890

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(111) 19772

(732) Chongqing Soko Industry Group stock
Co., Ltd.
No. 61-1, Jinqiao Road, Shapingba District,
Chongqing, CN

(111) 19774

(732) FMC Agricultura Products
International AG



18 Harbour Road, Central Plaza, Suite 2402,
Wanchai, HK

(111) 20100

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово
„3-та македонска ударна бригада“
бр.106/1-12, Куманово, МК

(111) 20094

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово
„3-та македонска ударна бригада“
бр.106/1-12, Куманово, МК

(111) 20093

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово
„3-та македонска ударна бригада“
бр.106/1-12, Куманово, МК

(111) 20092

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово

„3-та македонска ударна бригада“
бр.106/1-12, Куманово, МК

(111) 20084

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово
„3-та македонска ударна бригада“
бр.106/1-12, Куманово, МК

(111) 20091

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово
„3-та македонска ударна бригада“
бр.106/1-12, Куманово, МК

(111) 20085

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги МТ-ГЛОБАЛ ТОБАКО ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово
„3-та македонска ударна бригада“
бр.106/1-12, Куманово, МК

(111) 20874

(732) PHARMASWISS SA
Gubelstrasse 12, 6300 Zug, CH

ПРОМЕНИ

(111) 130

(732) **Dunhill Tobacco of London Limited**
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB

(111) 560

(732) **Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l**
L-1331 Luxembourg, 65 boulevard,
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg B67.123, LU

(111) 561

(732) **Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l**
L-1331 Luxembourg, 65 boulevard,
Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S.
Luxembourg B67.123, LU

(111) 562

(732) **Zoetis WHC 2 LLC**
100 Campus Drive Florham Park New
Jersey 07932, US

(111) 570

(732) **Wyeth Holdings LLC**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US

(111) 496

(732) **Wyeth Holdings LLC**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US

(111) 497

(732) **Wyeth Holdings LLC**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey
07940-0874, US

(111) 834

(732) **BASF Agro B.V., Arnhem (NL),**
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 255

(732) **Gap (ITM) Inc., a California**
corporation
2 Folsom Street, San Francisco, California
94105, US

(111) 316

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 317

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 318

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 319

(732) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE

(111) 321

(732) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE

(111) 322

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 328

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE



(111) 329
(732) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE

(111) 410
(732) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin,, DE

(111) 411
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 412
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 419
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 420
(732) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178 13353 Berlin, DE

(111) 421
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 423
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 424
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789
Monheimam am Rhein, DE

(111) 426

(732) Genentech, Inc. Legal Department -
Trademarks
1 DNA Way South San Francisco, CA
94080-4918, US

(111) 3577
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 4916
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(111) 5049
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(111) 638
(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC.
112 West 34th Street, City of New York,
State of New York 10120, US

(111) 640
(732) FL EUROPE HOLDINGS, INC.
112 West 34th Street, City of New York,
State of New York 10120, US

(111) 657
(732) Gap (ITM) Inc., a California
corporation
2 Folsom Street, San Francisco, California
94105, US

(111) 3390
(732) Akzo Nobel Coatings International
B.V.
Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL

(111) 3915
(732) Akzo Nobel Coatings International
B.V.

Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL

(111) 3092

(732) ManpowerGroup Inc.

**100 Manpower Place, Milwaukee,
Wisconsin, US**

(111) 3092

(732) ManpowerGroup Inc.

**100 Manpower Place, Milwaukee,
Wisconsin, US**

(111) 3106

(732) THE TIMKEN COMPANY

**4500 Mount Pleasant Street NW, North
Canton, OH 44720, US**

(111) 3121

(732) SONY CORPORATION

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 2516

(732) Warner Communications LLC

**One Time Warner Center, New York, New
York 10019, US**

(111) 3140

(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS
COMPANY

**1221 Broadway, Oakland, California
94612-1888, US**

(111) 3143

(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS
COMPANY

**44 Old Ridgebury Road, Danbury,
Connecticut 06810, US**

(111) 3984

(732) PVH Corp.

**200 Madison Avenue, New York, NY 10016,
US**

(111) 3985

(732) PVH Corp.

**200 Madison Avenue, New York, NY 10016,
US**

(111) 4004

(732) Henkel AG & Co.KGaA

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE

(111) 4004

(732) Henkel AG & Co.KGaA

Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE

(111) 4021

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l

**13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU**

(111) 4021

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l

**13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU**

(111) 4021

(732) Samsonite IP Holdings S.a.r.l

**13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU**

(111) 3358

(732) J.W. SPEAR & SONS LIMITED

**Mattel House, Vanwall Business Park,
Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire SL6
4UB , GB**

(111) 1449

(732) Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(111) 4048

(732) Propex Operating Company, LLC, a
Delaware limited liability company

**6025 Lee Highway, Suite 425,
Chattanooga, Tennessee 37421, US**



(111) 4049
(732) Ineos USA LLC
200 E. Randolph Street, Chicago, Illinois
60601, US

(111) 4049
(732) Ineos USA LLC
200 E. Randolph Street, Chicago, Illinois
60601, US

(111) 3006
(732) The Jordans & Ryvita Company
Limited
Weston Centre, 10 Grosvenor Street,
London W1K 4QY, GB

(111) 3006
(732) The Jordans & Ryvita Company
Limited
Weston Centre, 10 Grosvenor Street,
London W1K 4QY, GB

(111) 1517
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 702
(732) HARD ROCK LIMITED, a Jersey
corporation
13-14 Esplanade, St. Helier, Jersey JE1
1BD, Channel Islands, ZB

(111) 708
(732) Wizard Co., Inc. (Delaware
corporation)
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(111) 713

(732) Wizard Co., Inc. (Delaware
corporation)
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(111) 718
(732) GEO G. SANDEMAN SONS & CO.,
LIMITED
400 Capability Green, Luton, Bedfordshire,
GB

(111) 718
(732) GEO G. SANDEMAN SONS & CO.,
LIMITED
400 Capability Green, Luton, Bedfordshire,
GB

(111) 3658
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 805
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 808
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 809
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 800
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 810

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 631

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 728

(732) THE DRAMBUIE LIQUEUR
COMPANY LIMITED
Springburn Bond, Carlisle Street,
Glasgow, G21 1EQ, Scotland, GB

(111) 739

(732) Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
11445 Compaq Center Drive West,
Houston, TX 77070, US

(111) 740

(732) Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
11445 Compaq Center Drive West,
Houston, TX 77070, US

(111) 741

(732) Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
11445 Compaq Center Drive West,
Houston, TX 77070, US

(111) 769

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 770

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 771

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3603

(732) DAICEL CORPORATION
3-4-5, Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, OSAKA,
530-0001, JP

(111) 3629

(732) Jacobs & Turner Limited
Vermont House, 149 Vermont Street,
Kinning Park, Glasgow, G41 1LU, GB

(111) 3630

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3686

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 3687

(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 4863

(732) BRANDBREW S.A.
5, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach,
LU

(111) 3768

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI



(111) 3712

(732) Wyeth LLC

235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 3712

(732) Wyeth LLC

235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 3829

(732) Velcro Industries B.V.

Castorweg 22-24, Curacao, AN

(111) 3748

(732) Империял Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 4925

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8260, JP

(111) 4926

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8260, JP

(111) 4927

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8260, JP

(111) 4929

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 4962

(732) Dunhill Tobacco of London Limited

Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB

(111) 5223

(732) Chiquita Brands L.L.C.

550 S.Caldwell Street, Charlotte, North
Carolina 28202, US

(111) 5247

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 5245

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 5244

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 5243

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 5242

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 5241

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 5461

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 5238

(732) Glaxo Group Limited

**980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) 5333

(732) **Cott Beverages, Inc**
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida
33634-8016, US

(111) 5306

(732) **Palm Green Capital Limited**
Nemours Chambers, Road Town, Tortola,
VG

(111) 5306

(732) **Palm Green Capital Limited**
Nemours Chambers, Road Town, Tortola,
VG

(111) 5307

(732) **AT&T Intellectual Property II, L.P.**
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US

(111) 5463

(732) **Palm Green Capital Limited**
Nemours Chambers, Road Town, Tortola,
VG

(111) 5463

(732) **Palm Green Capital Limited**
Nemours Chambers, Road Town, Tortola,
VG

(111) 5297

(732) **Samsonite IP Holdings S.a.r.l**
13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU

(111) 5297

(732) **Samsonite IP Holdings S.a.r.l**
13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU

(111) 5297

(732) **Samsonite IP Holdings S.a.r.l**
13-15 avenue de la Liberte, L-1931
Luxembourg , LU

(111) 5268

(732) **Anadolu Efes Biracilik ve Malt**
Sanayii Anonim Sirketi
Bahcelievler Mahallesi sehit Ibrahim
Koparir Caddesi No:4, Bahcelievler,
Istanbul, TR

(111) 589

(732) **Империал Тобако ТКС а.д. Скопје**
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 590

(732) **Империал Тобако ТКС а.д. Скопје**
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 591

(732) **Империал Тобако ТКС а.д. Скопје**
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 5355

(732) **BGI Brands S.a.r.l.**
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 5355

(732) **BGI Brands S.a.r.l.**
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 5355

(732) **BGI Brands S.a.r.l.**
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 5355

(732) **BGI Brands S.a.r.l.**
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 5356



(732) Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, US

(111) 5384
(732) БИНПРО ДООЕЛ Скопје
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје, МК

(111) 5573
(732) БОТОНИ ДООЕЛ Скопје
Кеј 13ти Ноември, ГТЦ лок. 190/9, 1000
Скопје, МК

(111) 594
(732) Импераил Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 5498
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(111) 5627
(732) Veedol International Limited
1 Royal Bank Place, Buchanan Street,
Glasgow, Scotland, G1 3AA, GB

(111) 5616
(732) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz,
DE

(111) 5617
(732) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz,
DE

(111) 5619
(732) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz,
DE

(111) 5620
(732) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz,
DE

(111) 5633
(732) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz,
DE

(111) 5609
(732) CERVECERIA DEL PACIFICO S. DE
R.L. DE C.V.
Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo
s/n, Col. Centro, 82000, Mazatlan, Sinaloa,
MX

(111) 5608
(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L.
DE C.V.
Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(111) 5664
(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L.
DE C.V.
Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(111) 5665
(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L.
DE C.V.
Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(111) 3525
(732) FELIX The Nut Company GmbH &
Co. KG
Binnerheide 28 58239 Schwerte, DE

(111) 3525
(732) FELIX The Nut Company GmbH &
Co. KG

Binnerheide 28 58239 Schwerte, DE

(111) 3960
(732) Ranco Incorporated of Delaware
191 E. North Avenue, Carol Stream ,
Illinois 60188, US

(111) 4952
(732) Sandgate Ltd,
Canon's Court, 22 Victoria Street,
Hamilton HM 12, BM

(111) 3809
(732) Bolton Manitoba S.p.A
Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT

(111) 3809
(732) Bolton Manitoba S.p.A
Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT

(111) 3809
(732) Bolton Manitoba S.p.A
Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT

(111) 3809
(732) Bolton Manitoba S.p.A
Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT

(111) 3810
(732) BGI Brands S.a.r.l.
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 3810
(732) BGI Brands S.a.r.l.
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 3810
(732) BGI Brands S.a.r.l.
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 3810
(732) BGI Brands S.a.r.l.
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 5220
(732) AstraZeneca Street
London W2 6BD, GB

(111) 5165
(732) AT & T Corporation
32 Avenue of the Americas, New York,
New York 10013, US

(111) 5248
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 4065
(732) Wizard Co., Inc. (Delaware
corporation)
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(111) 2472
(732) Anheuser-Busch, LLC
One Busch Place, St. Louis, Missouri
63118, US

(111) 1521
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 1568
(732) ROCKPORT (EUROPE) B.V.
Atlas Arena, Afrika Building,
Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam
ZO, NL

(111) 4093
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB



(111) 4134
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 1088
(732) LEK farmacevtska družba d.d.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI

(111) 3344
(732) BRANDBREW S.A.
5, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach,
LU

(111) 1582
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI

(111) 1588
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(111) 1602
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 1630
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 2590
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 2609
(732) SABIC Global Technologies B.V.

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom,
NL

(111) 2612
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2613
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 1226
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 1229
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 1417
(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT
1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les
Moulineaux, FR

(111) 1663
(732) Kraft Foods Danmark Intellectual
Property ApS
Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK

(111) 1663
(732) Kraft Foods Danmark Intellectual
Property ApS
Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK

(111) 6881
(732) Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ
07632, US

(111) 4295

(732) Visa International Service
Association
900 Metro Center Boulevard, Foster City,
California 94404, US

(111) 4302

(732) Senior Service (Overseas) Limited
Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB

(111) 1971

(732) Tovarna kemičnih izdelkov PINUS
RACE, d.d. (скратен назив TKI PINUS
RACE, d.d.)
Rače, Gajski trg 21, SI

(111) 1971

(732) Tovarna kemičnih izdelkov PINUS
RACE, d.d. (скратен назив TKI PINUS
RACE, d.d.)
Rače, Gajski trg 21, SI

(111) 1971

(732) Tovarna kemičnih izdelkov PINUS
RACE, d.d. (скратен назив TKI PINUS
RACE, d.d.)
Rače, Gajski trg 21, SI

(111) 2031

(732) CHAMPION PRODUCTS EUROPE
LIMITED
Suite 8, Plaza 212, Blanchardstown
Corporate Park 2, Blanchardstown Dublin
15, IE

(111) 2046

(732) RADISSON HOTELS
INTERNATIONAL, INC.
Carlson Parkway, P.O. Box 59159
Minneapolis, Minnesota, 55459, US

(111) 2995

(732) SUMITOMO CHEMICAL CO.LTD.

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo
104-8260, JP

(111) 1316

(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 1321

(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 2112

(732) Wyeth LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 2491

(732) TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, US

(111) 4365

(732) SUMITOMO KINZOKU KOGYO
KABUSHIKI KAISHA (SUMITOMO METAL
INDUSTRIES LTD.)
No. 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka, JP

(111) 4382

(732) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 4386

(732) HEMOFARM D.O.O. Sabac
Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS

(111) 4386

(732) HEMOFARM D.O.O. Sabac
Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS



(111) 4386
(732) HEMOFARM D.O.O. Sabac
Hajduk Veljkova bb, 15000 Sabac, RS

(111) 1745
(732) Zoetis WHC 2 LLC
100 Campus Drive Florham Park New
Jersey 07932, US

(111) 1747
(732) William Grant & Sons Irish Brands
Limited
The Plaza, Block 71, Park West Business
Park, Dublin 12,, IE

(111) 2118
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 2121
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 2116
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 2129
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 2130
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 2141
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 2138
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 2142
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 1801
(732) Aptalis Pharma SAS
LA Prevote, Route de Bu, 78550 Houdan,
FR

(111) 1801
(732) Aptalis Pharma SAS
LA Prevote, Route de Bu, 78550 Houdan,
FR

(111) 1749
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 1751
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 1752
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 1759
(732) Glaxo Group Limited, a British
company
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 1761
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 1764
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 1767
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3184
(732) Terumo BCT, Inc
10811 West Collins Avenue, Lakewood,
80215 CO, US

(111) 3184
(732) Terumo BCT, Inc
10811 West Collins Avenue, Lakewood,
80215 CO, US

(111) 2148
(732) Alfa Laval Corporate AB
Box 73, SE-221 00 Lund, SE

(111) 2808
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2808
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2810
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2810
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2811
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2811
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2812
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2812
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2813
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2813
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 4511
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI



(111) 4512
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 4522
(732) ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1, 88046

Friedrichshafen, DE
(111) 4523
(732) ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1, 88046
Friedrichshafen, DE

(111) 3218
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3220
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3221
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3223
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3224
(732) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

(111) 3225
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 5032
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3227
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3228
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3230
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3231
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 3232
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 2170
(732) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (also
trading as Toshiba Corporation)
1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo,
JP

(111) 4539
(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L.
DE C.V.
Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(111) 6363

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L.
DE C.V.

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(111) 4540

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L.
DE C.V.

Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(111) 4541

(732) CERVECERIA DEL PACIFICO S. DE
R.L. DE C.V.

Calzada Gabriel Leyva y Melchor Ocampo
s/n, Col. Centro, 82000, Mazatlan, Sinaloa,
MX

(111) 4548

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6364

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 4561

(732) GENERAL BINDING LLC
Four Corporate Drive, Lake Zurich, IL
60047-8997, US

(111) 5733

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 5787

(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 5959

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 5974

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 6122

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6447

(732) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 6448

(732) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 6009

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 6012

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 6738

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 6648

(732) J.& P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK



(111) 6950
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6619
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6649
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6254
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6951
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6255
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6256
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6253
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6259
(732) J. & P. Coats, Limited

1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6258
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6257
(732) J. & P. Coats, Limited
1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK

(111) 6538
(732) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје, МК

(111) 6539
(732) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје, МК

(111) 6953
(732) AOL Inc., a Delaware corporation,
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US

(111) 6954
(732) AOL Inc., a Delaware corporation,
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US

(111) 6478
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB

(111) 6661
(732) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 6883
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6884
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6885
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6886
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6887
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6895
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6888
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6893
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6889
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6891
(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6890
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6892
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6702
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6489
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6490
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6894
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6469
(732) Candy Hoover Group S.r.l.
Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e
Brianza, IT

(111) 6589
(732) Affinity Petcare S.A.
Plaza Xavier Cugat 2, Edif. D, 3a, 08174
SantCugat del Valles, Barcelona,
Barcelona, ES



(111) 7122

(732) Oracle America, Inc.
500 Oracle Parkway Redwood Shores,
California 94065, US

(111) 6792

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 6140

(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 6141

(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 2233

(732) Sheraton International IP, LLC, a
limited liability company organized under
the laws of the State of Delaware, USA
One StarPoint, Stamford, Connecticut
06902, US

(111) 2233

(732) Sheraton International IP, LLC, a
limited liability company organized under
the laws of the State of Delaware, USA
One StarPoint, Stamford, Connecticut
06902, US

(111) 2258

(732) LS Networks Co., Ltd.,
360-1, An-Dong, Kim-Hae City, Kyung-
Nam, KR

(111) 2283

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2284

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2284

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 2300

(732) Esprit International
1370 Broadway, New York, New York
10018, US

(111) 4583

(732) Clinigen Healthcare Limited
Pitcairn House, First Avenue, Burton on
Trent, DE14 2WW, GB

(111) 2334

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 2336

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 4650

(732) VKR Holding A/S
Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK

(111) 4677

(732) Elanco Animal Health Ireland Limited
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE

(111) 4679

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI

(111) 4682

(732) Elanco Animal Health Ireland Limited
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE

(111) 4684

(732) Elanco Animal Health Ireland Limited
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE

(111) 4686

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 4688

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI

(111) 4690

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 4694

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI

(111) 4697

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 2872

(732) Veterina d.o.o.
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR

(111) 2872

(732) Veterina d.o.o.

Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR

(111) 2893

(732) Veterina d.o.o.
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR

(111) 2893

(732) Veterina d.o.o.
Kalinovica, Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, HR

(111) 2878

(732) Candy Hoover Group S.r.l.
Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e Brianza, IT

(111) 2879

(732) Candy Hoover Group S.r.l.
Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e Brianza, IT

(111) 2379

(732) Kia Motors Corporation
231, Yahgjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR

(111) 2391

(732) Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB

(111) 2399

(732) Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road, Whitlay, Coventry CV3 4LF, GB

(111) 3300

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR



(111) 5915
(732) **BURBERRY LIMITED**
Horseferry House, Horseferry Road,
London SW1P 2AW, GB

(111) 4744
(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto**
Smarejska cesta 6 8501 Novo mesto, SI

(111) 4820
(732) **FEDERAL EXPRESS CORPORATION**
3620 Hacks Cross Road, 3rd Floor,
Building B, Memphis, Tennessee 38125,
US

(111) 4822
(732) **FEDERAL EXPRESS CORPORATION**
3620 Hacks Cross Road, 3rd Floor,
Building B, Memphis, Tennessee 38125,
US

(111) 6405
(732) **FMC Agricultura Products International AG**
18 Harbour Road, Central Plaza, Suite
2402, Wanchai, HK

(111) 2895
(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 2899
(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 2906
(732) **Post Foods, LLC**
1 Upper Pond Road, Parsippany, New
Jersey 07054, US

(111) 2914
(732) **TRANE U.S. INC**
One Centennial Avenue, NJ 08855, US

(111) 6872
(732) **Borax Europe Limited**
2 Eastbourne Terrace, London W2 6LG,
GB

(111) 6805
(732) **AT&T Intellectual Property II, L.P.**
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US

(111) 6829
(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 6829
(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 6925
(732) **7801769 Canada Inc., a corporation**
incorporated pursuant to the laws of
Canada,
175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6925
(732) **7801769 Canada Inc., a corporation**
incorporated pursuant to the laws of
Canada,
175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6923
(732) **QNX Software Systems Limited, an**
Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata,
Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6923
(732) QNX Software Systems Limited, an Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata, Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6923
(732) QNX Software Systems Limited, an Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata, Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6924
(732) QNX Software Systems Limited, an Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata, Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6924
(732) QNX Software Systems Limited, an Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata, Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 6924
(732) QNX Software Systems Limited, an Ontario corporation
175 Terence Matthews Crescent, Kanata, Ontario, K2M 1W8, CA

(111) 7013
(732) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 7042
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 7042
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 7083
(732) GM Korea Company
199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyeong-Gu, Incheon, KR

(111) 7085
(732) GM Korea Company
199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyeong-Gu, Incheon, KR

(111) 7112
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US

(111) 7091
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7137
(732) Cloetta Slovakia s.r.o.
Ul.Zeppelina 5, LEVICE 93401, SK

(111) 7114
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 8509
(732) Империял Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, МК

(111) 7229
(732) Huntsman International LLC
500, Huntsman Way, SALT LAKE CITY, UT 84108, US

(111) 7263



(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7270

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7271

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7272

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7695

(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 7305

(732) Cloetta Sverige AB
Brogatan 7 SE-205 42 Malmo, SE

(111) 7421

(732) Old Navy (ITM) iNC., a California
corporation
2 Folsom Street, San Francisco, California
94105, US

(111) 7368

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7372

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7376

(732) Bayer CropScience Limited
230, Cambridge Science Park, Milton
Road, CB4 0WB Cambridge, GB

(111) 7434

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 8096

(732) TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, US

(111) 7989

(732) TBL Licensing LLC
200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, US

(111) 7347

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 7520

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7350

(732) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK
CORPORATION)
3-9-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 7388

(732) GM Korea Company
199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyeong-Gu,
Incheon, KR

(111) 7530

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Pennsylvania
800 Ridgeview Drive, Horsham,
Pennsylvania 19044, US

(111) 7530

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Pennsylvania
800 Ridgeview Drive, Horsham,
Pennsylvania 19044, US

(111) 7532

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Pennsylvania
800 Ridgeview Drive, Horsham,
Pennsylvania 19044, US

(111) 7532

(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Pennsylvania
800 Ridgeview Drive, Horsham,
Pennsylvania 19044, US

(111) 7405

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 7568

(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil,
CH

(111) 7648

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 9090

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 8627

(732) ORKA TEKSTIL SANAYIVE TURIZM
TICARET ANONIM SIRKETI
OKMEYDANI GURSEL MH. YALIM SOK.
NO. 5 SISLI-ISTANBUL, TR

(111) 7653

(732) Oracle America, Inc.
500 Oracle Parkway Redwood Shores,
California 94065, US

(111) 7785

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 7723

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 7725

(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE

(111) 7693

(732) Vans, Inc.,
6550 Katella Avenue, Cypress, California
90630, US

(111) 7708

(732) Vans, Inc.,
6550 Katella Avenue, Cypress, California
90630, US

(111) 7766

(732) Intercontinental Great Brands LLC



**100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 7800

**(732) Parlophone Records Limited
28 Kensington Church Street, London W8
4EP, GB**

(111) 7800

**(732) Parlophone Records Limited
28 Kensington Church Street, London W8
4EP, GB**

(111) 7972

**(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil,
CH**

(111) 7999

**(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) 8000

**(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

111) 8001

**(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) 8002

**(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) 7998

**(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) 7997

**(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) 8011

**(732) Bayer Oy,
Pansiontie 47, 20210 Turku, FI**

(111) 8012

**(732) Bayer Oy,
Pansiontie 47, 20210 Turku, FI**

(111) 8187

**(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US**

(111) 10153

**(732) Друштво за производство,
трговија и услуги на големо и мало
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Маџари, МК**

(111) 11399

**(732) Друштво за производство,
трговија и услуги на големо и мало
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Маџари, МК**

(111) 8372

**(732) NOVARTIS AG
CH-4002, Basel, CH**

(111) 8371

**(732) NOVARTIS AG
CH-4002, Basel, CH**

(111) 8376

**(732) NOVARTIS AG
CH-4002, Basel, CH**

(111) 8378

(732) **NOVARTIS AG**
CH-4002, Basel, CH

(111) 9214

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 9530

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 9333

(732) **Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS**
Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK

(111) 9333

(732) **Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS**
Roskildevej 161, 2620 Albertslund, DK

(111) 8166

(732) **MSD International Holdings GmbH**
Weysstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 8166

(732) **MSD International Holdings GmbH**
Weysstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 8763

(732) **СЕАВУС ДООЕЛ Скопје**
ул.11 Октомври бр.33А, 1000 Скопје, МК

(111) 8126

(732) **Orafol Americas Inc.**
120 Darling Drive, Avon, Connecticut
06001, US

(111) 8784

(732) **Tianjin Kinnovata Pharmaceutical Company Limited**

West of Huang Hai Road and South of The
Elevent Street, Tianjin Economic
Technological Development Area, CN

(111) 8602

(732) **DELTA ICE CREAM**
3 Kerkiras street 177 78 Tavros, GR

(111) 8604

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 8605

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 8612

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 8428

(732) **Glaxo Group Limited**
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 9489

(732) **SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.**
Av. Nestle 55, 1800 Vevey, CH

(111) 9091

(732) **Primex Pharmaceuticals Oy**
Mariankatu 21 C, 00170 Helsinki, FI

(111) 9269

(732) **Wyeth LLC**
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US



(111) 9282

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 8267

(732) MSD International Holdings GmbH
Weysstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 8262

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 8262

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 9019

(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 8547

(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 8419

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 8419

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 8419

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich

Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 8492

(732) Ascom Network Testing AB
Laboratorgrand 3 931 62 Skelleftea, SE

(111) 8492

(732) Ascom Network Testing AB
Laboratorgrand 3 931 62 Skelleftea, SE

(111) 8745

(732) N.E.T. CO. UNITED S.A.,
P.O. Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town, Tortola, VG

(111) 9043

(732) Oracle America, Inc.
500 Oracle Parkway Redwood Shores,
California 94065, US

(111) 9045

(732) Lucasfilm Entertainment Company
Ltd. LLC
One Letterman Drive, Bldg. B, San
Francisco, California 94129, US

(111) 8238

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 9433

(732) LEK farmacevtska družba d.d.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI

(111) 8648

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 8342

(732) Glaxo Group Limited

**980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) 8467

(732) Wyeth LLC

**Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US**

(111) 8979

(732) Bayer Oy,

Pansiontie 47, 20210 Turku, FI

(111) 8888

(732) Bayer Oy,

Pansiontie 47, 20210 Turku, FI

(111) 8988

(732) Primex Pharmaceuticals Oy

Mariankatu 21 C, 00170 Helsinki, FI

(111) 8989

(732) Bayer Oy,

Pansiontie 47, 20210 Turku, FI

(111) 10004

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги на големо и мало
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Индустриска бр. 2, Маџари, МК

(111) 10094

(732) ASSA ABLOY AB

Box 70340, SE-107 23 Stockholm , SE

(111) 9191

(732) NOVARTIS AG

CH-4002, Basel, CH

(111) 9190

(732) SmithKline Beecham Limited

**980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB**

(111) 10013

(732) ДТПЗ „Савана“ ДОО Скопје
ул.Орце Николов бр.20,, 1000 Скопје ,
МК

(111) 9222

(732) Zoetis Products LLC

**100 Campus Drive, Florham Park, New
Jersey 07932, US**

(111) 9222

(732) Zoetis Products LLC

**100 Campus Drive, Florham Park, New
Jersey 07932, US**

(111) 9551

(732) Bayer Intellectual Property GmbH

**Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE**

(111) 9879

(732) THE GILLETTE COMPANY

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) 9658

(732) Glaxo Group Limited

**980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) 9665

(732) Reebok International Limited

11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU London, GB

(111) 9735

(732) Osotspa Co., Ltd

**348 Ramkhamhaeng Road, Huamak,
Bangkapi, Bangkok 10240, TH**

(111) 9954

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги на големо и мало



**МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје**

ул. Индустриска бр. 2, Маџари, МК

(111) 9990

(732) N.E.T. Co United S.A.

P.O. Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town Tortola, VG

(111) 9953

(732) N.E.T. Co United S.A.

P.O. Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town Tortola, VG

(111) 9952

(732) N.E.T. Co United S.A.

P.O. Box 957, Offshore Incorporations
Centre, Road Town Tortola, VG

(111) 9816

(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 9815

(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 10068

(732) Друштво за маркетинг
„ПУБЛИЦИС“ ДОО СКОПЈЕ
ул.11-ти Октомври бр.3, 1000 Скопје, МК

(111) 10068

(732) Друштво за маркетинг
„ПУБЛИЦИС“ ДОО СКОПЈЕ
ул.11-ти Октомври бр.3, 1000 Скопје, МК

(111) 10127

(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 10020

(732) Pfizer Cork Limited
Little Island, County Cork, IE

(111) 9838

(732) C.P. Pharmaceuticals International
C.V. c/o General Partners, Pfizer
Manufacturing LLC and Pfizer Production
LLC
235 East 42nd Street, New York, New York
10017, US

(111) 10155

(732) Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) 10452

(732) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) 10320

(732) CERVECERIA MODELO, S DE R.L.
DE C.V.
Lago Alberto No.156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX

(111) 10367

(732) LVD Acquisition, LLC, Limited
Liability Company of the State of Delaware
222 E. Campus View Blvd., Columbus,
Ohio 43235, US

(111) 10377

(732) Ravintoraisio Oy
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI

(111) 10439

(732) Oracle America, Inc.
500 Oracle Parkway Redwood Shores,
California 94065, US

(111) 10493
(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich,
CH

(111) 10497
(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich,
CH

(111) 10498
(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich,
CH

(111) 10509
(732) OSI Pharmaceuticals, LLC
1 Astellas Way, Northbrook, IL 60062, US

(111) 10604
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 10606
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 10607
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 10611
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 10655
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940-
0874, US

(111) 10657
(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, KR

(111) 10812
(732) Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29, 747 70 Opava-Komarov, CZ

(111) 10900
(732) Church & Dwight Co., Inc.,
500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New
Jersey, 08628 , US

(111) 10979
(732) Schering - Plough Ltd. , (a Swiss
corporation)
Weystrasse 20, CH-6000 Lucerne 6, CH

(111) 10876
(732) Harman International Industries,
Incorporated and Harman International
Industries, Incorporated
8500 Balbo Boulevard, Northridge, 91329-
CA, US and 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, 91329-CA, US

(111) 10873
(732) Harman International Industries,
Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge,
91329-CA, US

(111) 11387
(732) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр.188, 1000 Скопје, МК

(111) 11336
(732) Intercontinental Great Brands LLC



**100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 11021

**(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE**

(111) 11297

**(732) Tillotts Pharma AG
Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, CH**

(111) 11147

**(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6,
CH**

(111) 11147

**(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6,
CH**

(111) 11148

**(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6,
CH**

(111) 11148

**(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6,
CH**

(111) 11071

(732) Novo Nordisk Health Care AG

**Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich,
CH**

(111) 11080

**(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38 CH-8050 Zurich,
CH**

(111) 11074

**(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US**

(111) 11074

**(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US**

(111) 11101

**(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, KR**

(111) 11693

**(732) Вангел Фуштиќ
Бул. Октомвриска Револуција бр. 4-2/20,
1000 Скопје, МК**

(111) 11064

**(732) Империл Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК**

(111) 11398

**(732) SYNGENTA LIMITED
Syngenta European Regional Centre,
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford / Surrey GU2 7YH, UK**

(111) 11428

**(732) Dunhill Tobacco of London Limited
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB**

(111) 11203
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 12905
(732) NOVARTIS AG
CH-4002, Basel, CH

(111) 11119
(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 11084
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 11088
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 11088
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 11089
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 11089
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 11016
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 11016
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 11371
(732) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, МК

(111) 11216
(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 11024
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 11615
(732) Intersnack Poland Sp. z.o.o.
Niedzwiedz 64, 32-090 Slomniki k.
Krakova, PL

(111) 11315
(732) Ravintoraisio Oy
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI

(111) 11026
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889-0100, US

(111) 11027
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889-0100, US

(111) 11172
(732) Diners Club International Ltd.



**2500 Lake Cook Road, Riverwoods, Illinois
60015, US**

(111) **11029**

(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**

**Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR**

(111) **11741**

(732) **YILDIZ HOLDING AS**

**Kisikli mah. Ferah cad. Cesme sok. No. 2-4
B. Camlica, Uskudar, Istanbul, TR**

(111) **11616**

(732) **CHIPITA Industrial & Commercial
Company S.A. and distinctive title
CHIPITA S.A.**

**12th km National road Athens - Lamia,
Metamorfosis 14452, GR**

(111) **11620**

(732) **CHIPITA Industrial & Commercial
Company S.A. and distinctive title
CHIPITA S.A.**

**12th km National road Athens - Lamia,
Metamorfosis 14452, GR**

(111) **11622**

(732) **CHIPITA Industrial & Commercial
Company S.A. and distinctive title
CHIPITA S.A.**

**12th km National road Athens - Lamia,
Metamorfosis 14452, GR**

(111) **11055**

(732) **RISO KAGAKU CORPORATION
5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP**

(111) **11062**

(732) **RISO KAGAKU CORPORATION
5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP**

(111) **11060**

(732) **RISO KAGAKU CORPORATION**

5-34-7 Shiba, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) **15396**

(732) **Minerva S.A. Edible Oils Enterprises
165, Tatoiou Avenue & Odysseos Str. 144
52 Metamorphosis, GR**

(111) **11683**

(732) **General Re Corporation**

**120 Long Ridge Road, Stamford,
Connecticut 06902, US**

(111) **11653**

(732) **Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје**

ул. Козле бр. 188, 1000 Скопје, МК

(111) **11601**

(732) **Affinity Petcare S.A.**

**Plaza Xavier Cugat 2, Edif. D, 3a, 08174
SantCugat del Valles, Barcelona,
Barcelona, ES**

(111) **11713**

(732) **Glaxo Group Limited**

**980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) **11671**

(732) **BELUPO Ijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR**

(111) **12820**

(732) **Друштво за производство и
трговија Пелистерка АД Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, МК**

(111) **12821**

(732) **Друштво за производство и
трговија Пелистерка АД Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, МК**

(111) 11441

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a limited liability company incorporated in Switzerland located at Weystrasse 2, 6000 Lucerne 6, CH

(111) 11822

(732) GM Korea Company 199-1 Cheongcheon-2 Dong, Buryung-Gu, Incheon, KR

(111) 11852

(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, МК

(111) 11854

(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, МК

(111) 11856

(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, МК

(111) 13338

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, МК

(111) 13337

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, МК

(111) 13339

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, МК

(111) 13340

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, МК

(111) 14284

(732) Wilson Learning Worldwide Inc 1-10-6 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, JP

(111) 15143

(732) Wilson Learning Worldwide Inc 1-10-6 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, JP

(111) 12050

(732) YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B. Camlica, Uskudar, Istanbul, TR

(111) 13889

(732) Spirits International B.V. 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, LU

(111) 13891

(732) Spirits International B.V. 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, LU

(111) 12414

(732) Glaxo Group Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB



(111) 15144

(732) OBI GmbH & Co.Deutschland KG
Albert-Einstein Strasse 7-9, 42929
Wermelskirchen, POB 1270,, DE

(111) 11986

(732) Gulbahar Tobacco International FZE
P.O. Box 61401, Jebel Ali Free Zone,
Dubai, AE

(111) 13328

(732) The Concentrate Manufacturing
Company of Ireland
Corner House, 20 Parliament Street,
Hamilton, BM

(111) 11533

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6,
CH

(111) 11532

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6,
CH

(111) 11531

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6,
CH

(111) 11535

(732) MSD INTERNATIONAL GMBH, a
limited liability company incorporated in
Switzerland
located at Weyrstrasse 2, 6000 Lucerne 6,
CH

(111) 11497

(732) Империял Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 11496

(732) Империял Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 11495

(732) Империял Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 11492

(732) Империял Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 11494

(732) Империял Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
МК

(111) 11488

(732) FOSSIL, INC, a Delaware corporation
901 S.Central Expressway, Richardson,
Texas 75080, US

(111) 17195

(732) KONICA MINOLTA, INC.
2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(111) 17195

(732) KONICA MINOLTA, INC.
2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(111) 17196

(732) KONICA MINOLTA, INC.
2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(111) 17196
(732) KONICA MINOLTA, INC.
2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(111) 16847
(732) Друштво за градежништво и трговија МАСОН-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
ул.КЕЈ 13-ТИ НОЕМВРИ Бр.1, ГТЦ (1-ви кат), Скопје - Центар , МК

(111) 13107
(732) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ увоз-извоз
ул.34 бр.28, населба Илинден, 1000 Скопје, МК

(111) 11617
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US

(111) 11750
(732) Commonwelth Brands Inc.
5900 N. Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33309, US

(111) 11446
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR

(111) 11447
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(111) 11449
(732) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR

(111) 11909
(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје

ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, МК

(111) 11910
(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, МК

(111) 11911
(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, МК

(111) 12140
(732) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha
33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 14158
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb, HR

(111) 12109
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(111) 11824
(732) Church & Dwight Co., Inc.,
500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New Jersey 08628 , US

(111) 11837
(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје, МК

(111) 11840
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, US



(111) 11729

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 11729

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 11689

(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 12046

(732) ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје
ул. 11ти Октомври бр.125, 1000 Скопје,
MK

(111) 14159

(732) LF, LLC
1000 Lowes Boulevard, 28117 Mooresville,
North Carolina, US

(111) 11534

(732) Endemol Nederland B.V.
MediArena2 1099 CZ Duivendrecht, NL

(111) 11523

(732) BRF S.A.
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai,
Santa Catarina, BR

(111) 11523

(732) BRF S.A.
Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai,
Santa Catarina, BR

(111) 12016

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 12078

(732) Albemarle Corporation
451 Florida Street, Baton Rouge, Luisiana
70801, US

(111) 12151

(732) ALPARGATAS S.A.
Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila
Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, SP, BR

(111) 12150

(732) ALPARGATAS S.A.
Av. Doutor Cardoso de Melo, 1336, Vila
Olimpia, 04548-004 Sao Paulo, SP, BR

(111) 11610

(732) Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE
19810, US

(111) 17653

(732) Allied Van Lines Inc.
One Parkview Plaza, 17 W. 110 22nd
Street, Oakbrook Terrace, IL 60181, US

(111) 12862

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 12729

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 14715

(732) Himalaya Global Holdings Ltd.
Dubai International Financial Centre
(DIFC), Gate Village 4, Level 5, PO Box
506807, Dubai, AE

(111) 14716

(732) Himalaya Global Holdings Ltd.
Dubai International Financial Centre
(DIFC), Gate Village 4, Level 5, PO Box
506807, Dubai, AE

(111) 12130

(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli
Cesme Sokak No: 2-4 B. Camlica,
Uskudar, Istanbul, TR

(111) 12328

(732) трговско друштво за транспорт,
трговија и услуги у посредување ВАИД
ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Цветан Димов бр.29 локал/010
Компл. Чаирчанка СКОПЈЕ - ЧАИР, МК

(111) 12388

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 12216

(732) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd.
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

(111) 12215

(732) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd.
3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP

(111) 12335

(732) Biofarma
50 rue Carnot, 92284 SURESNES cedex,
FR

(111) 12736

(732) Wyeth LLC

235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 12736

(732) Wyeth LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 12737

(732) Wyeth LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 12737

(732) Wyeth LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 12500

(732) EMBIL ILAC SANAYII LIMITED
SIRKETI
Maslak Mahallesi Sumer Sokak Ayazaga
Ticaret Merkezi, No:3/1 Sisli ISTANBUL,
TR

(111) 12763

(732) SBW, INC.
(Cheongdam-dong) 549 Dosan-daero,
Gangnam-gu, Seoul, KR

(111) 12763

(732) SBW, INC.
(Cheongdam-dong) 549 Dosan-daero,
Gangnam-gu, Seoul, KR

(111) 12762

(732) SBW, INC.
(Cheongdam-dong) 549 Dosan-daero,
Gangnam-gu, Seoul, KR

(111) 12762

(732) SBW, INC.



**(Cheongdam-dong) 549 Dosan-daero,
Gangnam-gu, Seoul, KR**

**(111) 12348
(732) Ultra Premium Brands Limited
19 Titan Court Laporte Way Luton Beds
LU4EF, GB**

**(111) 12484
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

**(111) 12483
(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB**

**(111) 12581
(732) YILDIZ HOLDING A.S.
Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi Kisikli
Cesme Sokak No: 2-4 B. Camlica,
Uskudar, Istanbul, TR**

**(111) 12436
(732) Arima Holding Corp.
Suite C-12, Market Place, Providenciales,
Turks & Caicos Islands, GB**

**(111) 12760
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB**

**(111) 12582
(732) The Monarch Beverage Company,
Inc.
3630 Peachtree Road NE, Suite 775,
Atlanta, Georgia 30326, US**

**(111) 12759
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB**

**(111) 12743
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB**

**(111) 12672
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB**

**(111) 12352
(732) Fresenius Kabi AG
Else-Kroener-Strasse 1, 61352 Bad
Homburg, DE**

**(111) 12673
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB**

**(111) 12339
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB**

**(111) 13772
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB**

**(111) 12372
(732) Omar Kassem Alesayi Marketing Co.
Ltd
Frimex Plaza, Al-Andalus District, Ibrahim
Al-Juffali St., Off Prince Mohamed Ben
Abdul Aziz St.(TAHLIA), P.O. Box 8680,
Jeddah 21492, SA**

**(111) 13468
(732) Wyeth LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US**

**(111) 12358
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB**

(111) 12227
(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

(111) 12360
(732) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) 12147
(732) Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ
07632, US

(111) 12364
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 12365
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 12366
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 12367
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 12368
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 12238
(732) AbbVie Respiratory LLC
1 North Waukegan Road, North Chicago,
IL 60064, US

(111) 12148
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 12148
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 12804
(732) Mondelez Romania S.A.
No.6 Dimitrie Pompeiu blv. Sections B and
C, 2nd floor, Bucharest, RO

(111) 12815
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 12813
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 12814
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 12812
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 12811
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 13355
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.



**One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US**

(111) 13355
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
**One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US**

(111) 13353
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
**One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US**

(111) 13353
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
**One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US**

(111) 15290
(732) Wyeth LLC
**Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US**

(111) 12901
(732) Wyeth LLC
**Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US**

(111) 13953
(732) Intercontinental Great Brands LLC
**100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 13954
(732) Intercontinental Great Brands LLC
**100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US**

(111) 16851
(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

**бул. 3-та Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, МК**

(111) 12875
(732) SGG Lisco LLC
**One Fruit of the Loom Drive, Bowling
Green, KY 42103, US**

(111) 13029
(732) SGG Lisco LLC
**One Fruit of the Loom Drive, Bowling
Green, KY 42103, US**

(111) 13925
(732) SGG Lisco LLC
**One Fruit of the Loom Drive, Bowling
Green, KY 42103, US**

(111) 12977
(732) J.& P. Coats, Limited
**1 George Square Glasgow G2 1AL,
Scotland, UK**

(111) 13301
(732) AMO Uppsala AB
751 82 Uppsala,, SE

(111) 13167
(732) SmithKline Beecham Limited
**980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB**

(111) 13235
(732) Coldwell Banker LLC
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US

(111) 13235
(732) Coldwell Banker LLC
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US

(111) 13236
(732) Coldwell Banker LLC
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US

(111) 13236
(732) Coldwell Banker LLC
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US

(111) 13129
(732) RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street, Denver,
Colorado 80237, US

(111) 13129
(732) RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street, Denver,
Colorado 80237, US

(111) 13234
(732) Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US

(111) 13233
(732) Century 21 Real Estate LLC
175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US

(111) 14660
(732) Друштво за производство и
трговија Пелистерка АД Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, МК

(111) 13241
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 13232
(732) ERA Franchise Systems LLC
1 Campus Drive Parsippany, New Jersey,
07054, US

(111) 13232
(732) ERA Franchise Systems LLC
1 Campus Drive Parsippany, New Jersey,
07054, US

(111) 13231
(732) ERA Franchise Systems LLC
175 Park Avenue, Madison, New Jersey
07940, US

(111) 13231
(732) ERA Franchise Systems LLC
175 Park Avenue, Madison, New Jersey
07940, US

(111) 14282
(732) Spirits Product International
Intellectual Property B.V.
3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
Luxemburg, LU

(111) 14283
(732) Spirits Product International
Intellectual Property B.V.
3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419
Luxemburg, LU

(111) 13362
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 13362
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 13362
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 13474
(732) Abbott Medical Optics Inc.
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana,
California 92705-4933, US

(111) 13905



(732) AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada
89502, US

(111) 13423
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 13841
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 13836
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 13838
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) 13586
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 13586
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111)
(732) CHIPITA Industrial & Commercial
Company S.A. and distinctive title
CHIPITA S.A.
12th km National road Athens - Lamia,
Metamorfosis 14452, GR

(111) 13642
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 13642
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 13826
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 13825
(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 13839
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 13796
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 13797
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 14290
(732) Друштво за производство,
трговијс и услуги СААТ КУЛА ТРЕЈД
ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
ул.Никола Парапунов бр.1, Гостивар,
МК

(111) 13641
(732) Bayer Intellectual Property GmbH

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 13640

(732) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE

(111) 13638

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 13758

(732) **Abbott Medical Optics Inc.**
1700 East St. Andrew Place, Santa Ana, California 92705-4933, US

(111) 13878

(732) **Wyeth LLC**
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US

(111) 13920

(732) **Wyeth LLC**
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US

(111) 13876

(732) **Wyeth LLC**
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US

(111) 13865

(732) **Wyeth LLC**
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US

(111) 14134

(732) **L'OREAL**
14 rue Royale, 75008 Paris, FR

(111) 14767

(732) **Sportsdirect.com. Retail Limited**
Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, GB

(111) 13968

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 13968

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 13971

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 13971

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 13976

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 13976

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) 13991

(732) **Dunhill Tobacco of London Limited**
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, GB

(111) 14001

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US



(111) 14001
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 16946
(732) MSD International Holdings GmbH
Weyrstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 14461
(732) MSD International Holdings GmbH
Weyrstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 14456
(732) MSD International Holdings GmbH
Weyrstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 14455
(732) MSD International Holdings GmbH
Weyrstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 14450
(732) MSD International Holdings GmbH
Weyrstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 14454
(732) MSD International Holdings GmbH
Weyrstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 14453
(732) MSD International Holdings GmbH
Weyrstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 14584
(732) MSD International Holdings GmbH
Weyrstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 14436
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 14602
(732) E! Entertainment Television, Inc.
5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA
90036, US

(111) 15671
(732) ManpowerGroup Inc.
100 Manpower Place, Milwaukee,
Wisconsin, US

(111) 16151
(732) ACE Limited
Barengasse 32, CH-8001 Zurich, CH

(111) 14301
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 14301
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 14413
(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 14793
(732) GANT AB
P.O. Box 27021 102 51 Stockholm, SE

(111) 14447
(732) ELECTRAWORKS LIMITED
Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue ,
GI

(111) 14449
(732) ELECTRAWORKS LIMITED
Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue ,
GI

(111) 14968

(732) TBL Licensing LLC

200 Domain Drive, Stratham, New
Hampshire 03885, US

(111) 14691

(732) Wyeth LLC

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 14692

(732) Wyeth LLC

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 14693

(732) Wyeth LLC

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 14694

(732) Wyeth LLC

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 14695

(732) Wyeth LLC

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 14705

(732) SANOFI

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 15093

(732) E! Entertainment Television, Inc.

5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA
90036, US

(111) 15118

(732) Друштво за маркетинг и промет со
недвижности ЊУ ВЕЈ ЛИМИТЕД
ул.Михаил и Ефтихиј бр.20, Скопје, МК

(111) 15185

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 14978

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 14980

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 14981

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 14982

(732) Glaxo Group Limited

980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 15374

(732) L'OREAL

14 rue Royale, 75008 Paris, FR

(111) 14941

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 14921

(732) SANOFI

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 15039

(732) SANOFI

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR



(111) 15040
(732) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 15034
(732) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 15564
(732) ДПТ МБ ВИТЛАРОВ ДООЕЛ Штип
9-ти км, 66, 2000 Штип, МК

(111) 17859
(732) Sbarro, LLC
401 Broadhollow Road, Melville, New York
117471, US

(111) 17859
(732) Sbarro, LLC
401 Broadhollow Road, Melville, New York
117471, US

(111) 15699
(732) VOX AMPLIFICATION LIMITED
1 Harrison Close, Knowlhill, Milton
Keynes, MK5 8PA, GB

(111) 16660
(732) MSD International Holdings GmbH
Weysstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 16661
(732) MSD International Holdings GmbH
Weysstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 17116
(732) ACCOR
110 Avenue de France, 75013 Paris, FR

(111) 14945
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 14946
(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 16396
(732) Thomson Reuters Global Resources
Neuhofstrasse 1, 6340, Baar, CH

(111) 15555
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB

(111) 15713
(732) DJORDANS LTD
Otets Paisii Str., No.38, 6300 Haskovo, BG

(111) 16062
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB

(111) 16130
(732) DJORDANS LTD
Otets Paisii Str., No.38, 6300 Haskovo, BG

(111) 16790
(732) Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
бул. 3-та Македонска Бригада 66, 1000
Скопје, МК

(111) 15851
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 15905
(732) AbbVie Ltd.
2 Church Street, Hamilton HM 11, BM

(111) 15878

(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 18775

(732) GlaxoSmithKline LLC,
Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, US

(111) 16684

(732) Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
US

(111) 15890

(732) GlaxoSmithKline LLC, Corporation
Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware 19808, US

(111) 17208

(732) GlaxoSmith Kline LLC,
Corporation Service Company, 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
County of New Castle, Delaware 19808, US

(111) 16533

(732) CALZIFICIO PINELLI S.R.L
Via Germania 11, Castel Goffredo
(Mantova), IT

(111) 16399

(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 16400

(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 16608

(732) Wyeth LLC
Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940,
US

(111) 16593

(732) Dunhill Tobacco of London Limited
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB

(111) 16740

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 16739

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) 16673

(732) PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 16722

(732) Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
US

(111) 16724

(732) Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
US

(111) 16719

(732) Dell Inc.
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682,
US

(111) 16721

(732) SANOFI



54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) **16715**

(732) **SANOFI**

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) **16759**

(732) **Dell Inc.**

One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US

(111) **16750**

(732) **ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED**

3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON, SE1 2AQ, GB

(111) **16751**

(732) **ORANGE BRANDS SERVICES LIMITED**

3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON, SE1 2AQ, GB

(111) **17338**

(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936,, US

(111) **17150**

(732) **L'OREAL**

14 rue Royale, 75008 Paris, FR

(111) **17093**

(732) **Big Heart Pet Brands**

One Maritime Plaza, San Francisco, California 94111, US

(111) **17376**

(732) **Glaxo Group Limited**

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) **17791**

(732) **AbbVie Biotechnology Ltd.**

Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, BM

(111) **18302**

(732) **Dunhill Tobacco of London Limited**

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, GB

(111) **17389**

(732) **Wyeth LLC**

Five Giralda Farms, Madison, NJ 07940, US

(111) **18008**

(732) **L'OREAL**

14 rue Royale, 75008 Paris, FR

(111) **18390**

(732) **Glaxo Group Limited**

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) **17782**

(732) **Glaxo Group Limited**

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB

(111) **17641**

(732) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR

(111) **17650**

(732) **Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.**
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR

(111) **17805**

(732) **TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK CORPORATION)**

3-9-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, JP

(111) 17663
(732) AstraZeneca Pharmaceuticals LP
1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware,
US

(111) 18598
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 17999
(732) MSD International Holdings GmbH
Weysstrasse 20 CH 6000, Lucerne 6, CH

(111) 18002
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 18378
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 18575
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 18573
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 19183
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 18576
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 18574
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 18613

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US

(111) 18949
(732) E! Entertainment Television, Inc.
5750 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA
90036, US

(111) 19329
(732) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 19453
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

(111) 19221
(732) Dunhill Tobacco of London Limited
Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, GB

(111) 19439
(732) SANOFI
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR

(111) 19733
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way Corona, CA 92879, US

(111) 19544
(732) Bora Creations S.L.
Calle Ray Sancho 7, Local 3, 07180 Santa
Ponsa, Mallorca, ES

(111) 19657
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 19998
(732) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US



(111) 20251

(732) **Смар Ливинг ДОО Скопје**
ул.Орце Николов бр.74, Скопје, МК

(111) 20809

(732) **BASF Agro B.V., Arnhem (NL),**
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111) 20587

(732) **GlaxoSmithKline Trading Services**
Limited
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

(111) 20588

(732) **GlaxoSmithKline Trading Services**
Limited
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

(111) 20589

(732) **GlaxoSmithKline Trading Services**
Limited
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

(111) 20324

(732) **BASF Agro B.V., Arnhem (NL),**
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, 8055 Zurich, CH

(111)

(732) **FCA US LLC, a Delaware**
Corporation
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills,
State of Michigan 48326, US

ИСТЕКУВАЊЕ

(111) 130

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/03/2013

(111) 629

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/02/2014

СПОЈУВАЊЕ

(111) 293

(732) MAIDENFORM LLC, a Delaware corporation
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem
NC 27105, US

Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT

(111) 3810

(732) BGI Brands S.a.r.l.
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 3140

(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY
1221 Broadway, Oakland, California 94612-1888, US

(111) 1940

(732) CARGOTEC PATENTER AB
c/o Cargotec Sweden AB, Langgatan 14,
34181 Ljungby, SE

(111) 5355

(732) BGI Brands S.a.r.l.
3, Rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU

(111) 2613

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 5385

(732) CEDC International sp.z.o.o
ul.Kowanowska 48, 64-600 Oborniki
Wielkopolskie, PL

(111) 4309

(732) Bayer S.A.S.
16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, FR

(111) 5495

(732) CEDC International Sp. z o.o.
ul.Kowanowska 48, 64-600 Oborniki
Wielkopolskie, PL

(111) 3057

(732) Universal City Studios LLC (a
Delaware limited liability company)
100 Universal City Plaza, Universal City,
California 91608, US

(111) 5493

(732) CEDC International Sp. z o.o.
ul.Kowanowska 48, 64-600 Oborniki
Wielkopolskie, PL

(111) 2493

(732) Universal City Studios LLC (a
Delaware limited liability company)
100 Universal City Plaza, Universal City,
California 91608, US

(111) 3809

(732) Bolton Manitoba S.p.A

(111) 2494



(732) Universal City Studios LLC (a Delaware limited liability company)
100 Universal City Plaza, Universal City,
California 91608, US

(111) 2808
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 2810
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 2811
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 2812
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 2813
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 4522
(732) ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1, 88046
Friedrichshafen, DE

(111) 4523
(732) ZF Friedrichshafen AG
Graf-von-Soden-Platz 1, 88046
Friedrichshafen, DE

(111) 6680
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 2284
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 2305
(732) JVC KENWOOD CORPORATION
3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, US

(111) 6829
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 7042
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 7530
(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the
State of Pennsylvania
800 Ridgeview Drive, Horsham,
Pennsylvania 19044, US

(111) 7532
(732) Janssen Biotech, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the
State of Pennsylvania
800 Ridgeview Drive, Horsham,
Pennsylvania 19044, US

(111) 8384
(732) The Boeing Company
2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach,
California 90740, US

(111) 8223

(732) **The Boeing Company**
2201 Seal Beach Boulevard, Seal Beach,
California 90740, US

(111) **8372**
(732) **NOVARTIS AG**
CH-4002, Basel, CH

(111) **8371**
(732) **NOVARTIS AG**
CH-4002, Basel, CH

(111) **8376**
(732) **NOVARTIS AG**
CH-4002, Basel, CH

(111) **8378**
(732) **NOVARTIS AG**
CH-4002, Basel, CH

(111) **8262**
(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) **9191**
(732) **NOVARTIS AG**
CH-4002, Basel, CH

(111) **10467**
(732) **H-D U.S.S., LLC**
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI
53208, US

(111) **10468**
(732) **H-D U.S.S., LLC**
3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI
53208, US

(111) **10377**
(732) **Ravintoraisio Oy**
Raisio, FI

(111) **11336**
(732) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue, East Hanover, NJ
07936,, US

(111) **11074**
(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) **11145**
(732) **DROGA KOLINSKA, Zivilska industrija,**
d.d.
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

(111) **12905**
(732) **NOVARTIS AG**
CH-4002, Basel, CH

(111) **11088**
(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) **11089**
(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) **11016**
(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) **11024**
(732) **PLIVA HRVATSKA d.o.o.**
Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) **11615**
(732) **Intersnack Poland Sp. z.o.o.**
Niedzwiedz 64, 32-090 Slonniki k. Krakova,
PL



(111) 11029

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 12047

(732) CEDC International sp.z o.o.

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki
Wielkopolskie, PL

(111) 13513

(732) CEDC International sp.z o.o.

ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki
Wielkopolskie, PL

(111) 14158

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovica 25, 10000 Zagreb,
HR

(111) 11824

(732) Church & Dwight Co., Inc.,

500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New
Jersey 08628 , US

(111) 11729

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 11523

(732) BRF S.A.

Rua Jorge Tzachel, 475, Fazenda, Itajai,
Santa Catarina, BR

(111) 11481

(732) Mondelez Canada Inc.

2660 Matheson Blvd. East, Mississauga, ON,
L4W 5M2, CA

(111) 12165

(732) JVC KENWOOD CORPORATION

3-12, MORIYACHO, KANAGAWA-KU,
YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA, US

(111) 12148

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 12440

(732) MasterCard International Incorporated
(A Delaware corporation)

2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2405, US

(111) 12806

(732) Performance Health, LLC,

1245 Home Avenue, Akron, Ohio 44310, US

(111) 14050

(732) FUJIFILM Corporation

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, JP

(111) 13355

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 13353

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 13586

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) 13642

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(111) **13968**
 (732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) **13971**
 (732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) **13976**
 (732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) **14001**
 (732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) **14301**
 (732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(111) **15963**

(732) **WELLA GmbH**
Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus, DE

(111) **15767**
 (732) **WELLA GmbH**
Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus, DE

(111) **15931**
 (732) **3M Deutschland GmbH**
Carl-Schurz-Strasse 1, Neuss D-41453, DE

(111) **15930**
 (732) **3M Deutschland GmbH**
Carl-Schurz-Strasse 1, Neuss D-41453, DE

(111) **18058**
 (732) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(111) **18613**
 (732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US



ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) **14598** МК/Т/ 2006/425
(111) **17608** МК/Т/ 2009/1285
(111) **13801** МК/Т/ 2004/371
(111) **15649** МК/Т/ 2008/586
(111) **15650** МК/Т/ 2008/587
(111) **18451** МК/Т/ 2010/977
(111) **18451** МК/Т/ 2010/977
(111) **18450** МК/Т/ 2010/978
(111) **18450** МК/Т/ 2010/978
(111) **18450** МК/Т/ 2010/978

ОБНОВУВАЊЕ

(111) 84	(186) 10/02/2023
(111) 560	(186) 20/04/2023
(111) 561	(186) 20/04/2023
(111) 562	(186) 20/04/2023
(111) 570	(186) 26/05/2023
(111) 496	(186) 26/05/2023
(111) 497	(186) 26/05/2023
(111) 498	(186) 26/05/2023
(111) 551	(186) 26/05/2023
(111) 552	(186) 26/05/2023
(111) 385	(186) 09/06/2023
(111) 389	(186) 03/07/2023
(111) 293	(186) 05/07/2023
(111) 151	(186) 07/07/2023
(111) 834	(186) 18/08/2023
(111) 285	(186) 06/10/2023
(111) 286	(186) 06/10/2023
(111) 287	(186) 06/10/2023
(111) 288	(186) 06/10/2023
(111) 255	(186) 07/10/2023
(111) 258	(186) 14/10/2023

(111) 259	(186) 14/10/2023
(111) 374	(186) 15/10/2023
(111) 366	(186) 15/10/2023
(111) 375	(186) 15/10/2023
(111) 316	(186) 25/10/2023
(111) 317	(186) 25/10/2023
(111) 318	(186) 25/10/2053
(111) 319	(186) 25/10/2023
(111) 321	(186) 25/10/2023
(111) 322	(186) 25/10/2023
(111) 327	(186) 25/10/2023
(111) 328	(186) 25/10/2023
(111) 329	(186) 25/10/2023
(111) 407	(186) 25/10/2023
(111) 411	(186) 25/10/2023
(111) 412	(186) 25/10/2023
(111) 419	(186) 25/10/2023
(111) 420	(186) 25/10/2023
(111) 421	(186) 25/10/2023
(111) 423	(186) 25/10/2023
(111) 424	(186) 25/10/2023
(111) 426	(186) 27/10/2023
(111) 762	(186) 24/11/2023
(111) 3577	(186) 20/12/2023
(111) 4916	(186) 21/12/2023
(111) 5049	(186) 21/12/2023
(111) 638	(186) 29/12/2023
(111) 640	(186) 29/12/2023
(111) 3489	(186) 02/08/2021
(111) 687	(186) 25/04/2021
(111) 458	(186) 05/04/2024
(111) 459	(186) 14/12/2024
(111) 463	(186) 20/12/2024
(111) 1984	(186) 16/11/2024
(111) 539	(186) 22/10/2024
(111) 246	(186) 15/03/2024



(111) 247	(186) 15/03/2024
(111) 1152	(186) 15/03/2024
(111) 249	(186) 15/11/2024
(111) 250	(186) 15/11/2024
(111) 3390	(186) 15/02/2025
(111) 3915	(186) 09/06/2023
(111) 3092	(186) 13/04/2020
(111) 3106	(186) 22/10/2024
(111) 3110	(186) 16/04/2023
(111) 3121	(186) 12/07/2023
(111) 3985	(186) 10/09/2022
(111) 3988	(186) 10/12/2023
(111) 2524	(186) 15/02/2023
(111) 2526	(186) 25/01/2024
(111) 4004	(186) 25/10/2024
(111) 4021	(186) 01/03/2022
(111) 4022	(186) 14/04/2020
(111) 4023	(186) 14/04/2020
(111) 4025	(186) 10/02/2024
(111) 3358	(186) 15/08/2020
(111) 2925	(186) 23/01/2020
(111) 2927	(186) 23/01/2010
(111) 2931	(186) 15/10/2023
(111) 2947	(186) 05/10/2024
(111) 1883	(186) 24/11/2024
(111) 1449	(186) 15/10/2023
(111) 4049	(186) 21/04/2020
(111) 3006	(186) 07/08/2020
(111) 6327	(186) 29/04/2023
(111) 1517	(186) 05/12/2018
(111) 2623	(186) 15/01/2024
(111) 2631	(186) 22/04/2024
(111) 702	(186) 11/01/2024
(111) 708	(186) 11/01/2024
(111) 713	(186) 11/01/2024
(111) 719	(186) 11/01/2024

(111) 718	(186) 18/01/2024
(111) 3587	(186) 20/01/2024
(111) 3588	(186) 20/01/2024
(111) 3589	(186) 20/01/2024
(111) 3593	(186) 31/01/2024
(111) 3658	(186) 16/02/2024
(111) 814	(186) 17/02/2024
(111) 805	(186) 18/02/2024
(111) 808	(186) 18/02/2024
(111) 809	(186) 18/02/2024
(111) 800	(186) 18/02/2024
(111) 810	(186) 18/02/2024
(111) 631	(186) 18/02/2024
(111) 728	(186) 22/02/2024
(111) 623	(186) 02/03/2024
(111) 625	(186) 02/03/2024
(111) 626	(186) 02/03/2024
(111) 628	(186) 03/03/2024
(111) 738	(186) 07/03/2024
(111) 739	(186) 04/03/2024
(111) 740	(186) 04/03/2024
(111) 741	(186) 04/03/2024
(111) 769	(186) 04/03/2024
(111) 770	(186) 04/03/2024
(111) 780	(186) 08/03/2024
(111) 781	(186) 08/03/2024
(111) 777	(186) 08/03/2024
(111) 3603	(186) 14/03/2024
(111) 3629	(186) 14/03/2024
(111) 3630	(186) 14/03/2024
(111) 3641	(186) 23/03/2024
(111) 3642	(186) 23/03/2024
(111) 3647	(186) 24/03/2024
(111) 3648	(186) 25/03/2024
(111) 3609	(186) 25/03/2024
(111) 5675	(186) 25/03/2024



(111) 3610	(186) 28/03/2024
(111) 3614	(186) 28/04/2024
(111) 3615	(186) 28/03/2024
(111) 302	(186) 29/03/2024
(111) 4951	(186) 01/04/2024
(111) 3618	(186) 05/04/2024
(111) 3686	(186) 06/04/2024
(111) 3687	(186) 06/04/2024
(111) 4863	(186) 06/04/2024
(111) 3623	(186) 08/04/2024
(111) 3624	(186) 11/04/2024
(111) 3702	(186) 12/04/2024
(111) 3700	(186) 12/04/2024
(111) 3768	(186) 15/04/2024
(111) 3708	(186) 18/04/2014
(111) 3712	(186) 19/04/2024
(111) 3752	(186) 20/04/2034
(111) 3829	(186) 29/04/2024
(111) 3763	(186) 06/05/2024
(111) 3764	(186) 06/05/2024
(111) 3746	(186) 10/05/2024
(111) 3748	(186) 07/09/2024
(111) 3773	(186) 24/05/2024
(111) 5946	(186) 26/05/2024
(111) 3799	(186) 26/05/2024
(111) 3800	(186) 26/05/2024
(111) 4870	(186) 03/06/2024
(111) 4867	(186) 03/06/2024
(111) 4872	(186) 03/06/2024
(111) 4865	(186) 03/06/2024
(111) 4873	(186) 03/06/2024
(111) 5407	(186) 07/06/2024
(111) 4848	(186) 07/06/2024
(111) 4903	(186) 15/06/2024
(111) 4886	(186) 15/06/2024
(111) 4907	(186) 15/06/2024

(111) 4897	(186) 15/06/2024
(111) 4900	(186) 15/06/2024
(111) 4882	(186) 15/06/2024
(111) 4906	(186) 15/06/2024
(111) 4895	(186) 15/06/2024
(111) 4918	(186) 15/06/2024
(111) 4925	(186) 15/06/2024
(111) 4927	(186) 15/06/2024
(111) 4929	(186) 16/06/2034
(111) 4931	(186) 16/06/2024
(111) 4962	(186) 22/06/2024
(111) 4963	(186) 22/06/2024
(111) 4964	(186) 27/06/2024
(111) 4993	(186) 28/06/2024
(111) 3627	(186) 30/06/2024
(111) 5232	(186) 30/06/2024
(111) 4984	(186) 01/07/2024
(111) 4986	(186) 01/07/2024
(111) 5078	(186) 06/07/2024
(111) 5075	(186) 06/07/2024
(111) 5037	(186) 08/07/2024
(111) 5100	(186) 08/07/2024
(111) 5101	(186) 08/07/2024
(111) 5102	(186) 08/07/2024
(111) 5223	(186) 19/07/2024
(111) 5247	(186) 20/07/2024
(111) 5245	(186) 20/07/2024
(111) 5242	(186) 20/07/2024
(111) 5241	(186) 20/07/2024
(111) 5270	(186) 22/07/2024
(111) 5238	(186) 26/07/2024
(111) 5340	(186) 29/07/2024
(111) 5375	(186) 29/07/2024
(111) 5343	(186) 29/07/2024
(111) 5330	(186) 29/07/2024
(111) 5331	(186) 29/07/2024



(111) 5332	(186) 03/08/2024
(111) 5333	(186) 03/08/2024
(111) 240	(186) 04/08/2024
(111) 5371	(186) 04/08/2024
(111) 5338	(186) 04/08/2024
(111) 5339	(186) 04/08/2024
(111) 5316	(186) 05/08/2024
(111) 5319	(186) 08/08/2024
(111) 5320	(186) 08/08/2024
(111) 5302	(186) 08/08/2024
(111) 5303	(186) 08/08/2024
(111) 5304	(186) 08/08/2024
(111) 6720	(186) 09/08/2024
(111) 6720	(186) 09/08/2024
(111) 5306	(186) 09/08/2024
(111) 5307	(186) 09/08/2024
(111) 5463	(186) 09/08/2024
(111) 5295	(186) 09/08/2024
(111) 5626	(186) 09/08/2024
(111) 5293	(186) 09/08/2024
(111) 5291	(186) 10/08/2024
(111) 5415	(186) 10/08/2024
(111) 5294	(186) 10/08/2024
(111) 5297	(186) 10/08/2024
(111) 5298	(186) 11/08/2024
(111) 5268	(186) 18/08/2024
(111) 5417	(186) 22/08/2024
(111) 5418	(186) 22/08/2024
(111) 5373	(186) 26/08/2024
(111) 5377	(186) 30/08/2024
(111) 589	(186) 01/09/2024
(111) 5356	(186) 07/09/2024
(111) 5383	(186) 12/09/2024
(111) 5358	(186) 13/09/2024
(111) 5384	(186) 15/09/2024
(111) 5385	(186) 19/09/2024

(111) 5767	(186) 20/09/2024
(111) 5573	(186) 21/09/2024
(111) 5396	(186) 26/09/2024
(111) 5719	(186) 28/09/2024
(111) 5720	(186) 29/09/2024
(111) 5592	(186) 04/10/2024
(111) 5419	(186) 12/10/2024
(111) 5431	(186) 19/10/2024
(111) 5447	(186) 25/10/2024
(111) 5496	(186) 01/11/2024
(111) 5497	(186) 01/11/2024
(111) 5495	(186) 08/11/2024
(111) 5493	(186) 08/11/2024
(111) 5532	(186) 14/11/2024
(111) 5552	(186) 15/11/2024
(111) 5596	(186) 15/11/2024
(111) 5555	(186) 16/11/2024
(111) 5565	(186) 18/11/2024
(111) 5568	(186) 18/11/2024
(111) 5574	(186) 21/11/2024
(111) 5523	(186) 23/11/2024
(111) 5627	(186) 23/11/2024
(111) 5809	(186) 25/11/2024
(111) 5812	(186) 25/11/2024
(111) 5616	(186) 01/12/2024
(111) 5617	(186) 01/12/2024
(111) 5620	(186) 01/12/2024
(111) 5636	(186) 01/12/2024
(111) 5623	(186) 05/12/2024
(111) 5685	(186) 05/12/2024
(111) 5635	(186) 06/12/2024
(111) 5677	(186) 06/12/2024
(111) 5608	(186) 06/12/2024
(111) 5664	(186) 06/12/2024
(111) 5665	(186) 06/12/2024
(111) 5814	(186) 12/12/2024



(111) 5707	(186) 28/12/2024
(111) 5708	(186) 28/12/2024
(111) 3525	(186) 01/09/2021
(111) 3675	(186) 17/04/2020
(111) 3960	(186) 01/03/2022
(111) 3809	(186) 27/09/2021
(111) 5220	(186) 31/12/2021
(111) 5015	(186) 13/11/2021
(111) 4935	(186) 13/11/2021
(111) 5165	(186) 03/09/2021
(111) 5688	(186) 30/03/2022
(111) 4071	(186) 18/05/2025
(111) 6329	(186) 23/10/2024
(111) 2472	(186) 15/03/2020
(111) 1521	(186) 22/10/2023
(111) 1523	(186) 28/05/2022
(111) 1568	(186) 15/11/2024
(111) 3408	(186) 14/04/2024
(111) 3420	(186) 25/05/2017
(111) 4106	(186) 01/02/2024
(111) 4134	(186) 27/04/2024
(111) 2966	(186) 10/10/2024
(111) 4162	(186) 16/11/2024
(111) 2561	(186) 01/02/2024
(111) 4171	(186) 08/03/2024
(111) 1940	(186) 26/07/2022
(111) 1944	(186) 25/05/2016
(111) 3328	(186) 15/01/2024
(111) 3345	(186) 17/04/2020
(111) 2565	(186) 15/02/2025
(111) 1582	(186) 07/01/2024
(111) 1588	(186) 15/01/2025
(111) 1602	(186) 05/10/2022
(111) 1630	(186) 10/06/2023
(111) 2609	(186) 12/08/2024
(111) 1245	(186) 09/05/2024

(111) 1409	(186) 20/12/2023
(111) 1417	(186) 10/06/2024
(111) 1417	(186) 10/06/2024
(111) 1663	(186) 20/08/2023
(111) 6881	(186) 11/05/2024
(111) 4295	(186) 28/09/2023
(111) 4302	(186) 20/10/2024
(111) 1399	(186) 20/11/2023
(111) 4311	(186) 27/05/2024
(111) 3480	(186) 15/02/2025
(111) 1283	(186) 12/07/2025
(111) 1305	(186) 10/10/2025
(111) 2031	(186) 01/03/2024
(111) 2036	(186) 10/09/2021
(111) 2046	(186) 24/05/2020
(111) 2987	(186) 16/03/2020
(111) 2995	(186) 24/08/2024
(111) 3033	(186) 17/06/2024
(111) 3035	(186) 20/12/2023
(111) 3035	(186) 20/12/2023
(111) 4315	(186) 27/02/2024
(111) 3041	(186) 25/05/2020
(111) 4319	(186) 16/04/2023
(111) 4332	(186) 15/01/2024
(111) 4338	(186) 25/02/2025
(111) 1319	(186) 25/10/2024
(111) 2104	(186) 25/06/2023
(111) 2111	(186) 22/04/2024
(111) 2112	(186) 20/07/2024
(111) 4386	(186) 25/07/2023
(111) 2843	(186) 05/01/2022
(111) 2659	(186) 01/02/2024
(111) 2660	(186) 01/02/2024
(111) 2661	(186) 01/02/2024
(111) 2662	(186) 01/02/2024
(111) 2665	(186) 13/11/2029



(111) 3170	(186) 10/06/2024
(111) 1745	(186) 20/07/2024
(111) 2728	(186) 12/02/2025
(111) 2138	(186) 20/12/2024
(111) 1801	(186) 14/06/2022
(111) 1805	(186) 10/05/2024
(111) 1767	(186) 23/08/2025
(111) 1771	(186) 25/10/2024
(111) 1777	(186) 15/03/2020
(111) 3202	(186) 15/09/2023
(111) 3209	(186) 24/04/2023
(111) 4464	(186) 10/10/2024
(111) 2148	(186) 01/10/2021
(111) 4497	(186) 01/02/2024
(111) 4511	(186) 10/10/2024
(111) 4512	(186) 15/09/2023
(111) 4522	(186) 20/01/2023
(111) 4523	(186) 20/01/2023
(111) 3222	(186) 10/08/2022
(111) 3223	(186) 15/09/2023
(111) 3224	(186) 24/04/2022
(111) 3231	(186) 15/02/2025
(111) 3232	(186) 01/06/2020
(111) 6870	(186) 15/09/2022
(111) 6364	(186) 23/11/2025
(111) 4554	(186) 01/02/2024
(111) 4561	(186) 27/12/2034
(111) 5780	(186) 05/01/2025
(111) 5733	(186) 05/01/2025
(111) 5736	(186) 06/01/2025
(111) 5787	(186) 19/01/2025
(111) 5831	(186) 03/02/2025
(111) 5993	(186) 03/02/2025
(111) 5846	(186) 06/02/2025
(111) 5849	(186) 06/02/2025
(111) 5852	(186) 06/02/2025

(111) 5910	(186) 09/03/2025
(111) 5908	(186) 09/03/2025
(111) 5911	(186) 17/03/2025
(111) 5959	(186) 30/03/2025
(111) 6122	(186) 11/05/2025
(111) 6134	(186) 12/05/2025
(111) 8110	(186) 19/06/2025
(111) 6680	(186) 22/06/2025
(111) 6009	(186) 05/07/2025
(111) 6012	(186) 05/07/2025
(111) 6738	(186) 05/07/2025
(111) 6624	(186) 12/07/2025
(111) 6538	(186) 04/08/2025
(111) 6539	(186) 08/08/2025
(111) 6482	(186) 18/09/2025
(111) 6883	(186) 27/10/2025
(111) 6895	(186) 27/10/2025
(111) 6889	(186) 27/10/2025
(111) 6891	(186) 27/10/2025
(111) 6702	(186) 27/10/2025
(111) 6489	(186) 27/10/2025
(111) 6490	(186) 27/10/2025
(111) 6589	(186) 06/11/2025
(111) 6792	(186) 15/12/2025
(111) 2204	(186) 29/05/2024
(111) 2243	(186) 31/05/2020
(111) 2258	(186) 07/03/2020
(111) 2271	(186) 22/06/2021
(111) 2284	(186) 22/04/2024
(111) 2300	(186) 27/04/2020
(111) 2775	(186) 15/05/2020
(111) 2334	(186) 10/09/2022
(111) 2336	(186) 10/09/2022
(111) 4643	(186) 20/12/2024
(111) 4679	(186) 01/03/2024
(111) 4684	(186) 20/07/2024



(111) 4686	(186) 10/09/2022
(111) 4688	(186) 29/05/2023
(111) 4697	(186) 15/12/2023
(111) 2893	(186) 15/09/2020
(111) 2881	(186) 11/06/2024
(111) 2878	(186) 25/06/2023
(111) 2879	(186) 24/04/2022
(111) 2379	(186) 28/12/2019
(111) 2404	(186) 04/03/2023
(111) 5915	(186) 25/02/2025
(111) 4744	(186) 15/06/2024
(111) 4820	(186) 29/03/2020
(111) 4822	(186) 29/03/2020
(111) 6396	(186) 25/05/2019
(111) 6405	(186) 05/10/2022
(111) 3323	(186) 25/10/2024
(111) 2906	(186) 01/02/2024
(111) 2918	(186) 10/10/2024
(111) 2911	(186) 11/07/2020
(111) 7351	(186) 10/03/2017
(111) 7530	(186) 07/04/2017
(111) 7532	(186) 07/04/2017
(111) 8166	(186) 02/04/2018
(111) 8423	(186) 29/07/2018
(111) 9536	(186) 04/03/2019
(111) 9537	(186) 04/03/2019
(111) 9433	(186) 17/06/2019
(111) 8737	(186) 18/08/2019
(111) 8842	(186) 14/10/2019
(111) 10004	(186) 01/02/2020
(111) 9595	(186) 02/02/2020
(111) 9116	(186) 11/02/2020
(111) 9556	(186) 17/02/2020
(111) 9879	(186) 05/04/2020
(111) 9656	(186) 03/05/2020
(111) 9665	(186) 09/05/2020

(111) 9735	(186) 11/05/2020
(111) 9807	(186) 22/06/2020
(111) 9954	(186) 29/06/2020
(111) 9990	(186) 03/07/2020
(111) 9953	(186) 03/07/2020
(111) 9952	(186) 03/07/2020
(111) 10068	(186) 08/08/2020
(111) 9910	(186) 16/08/2020
(111) 10020	(186) 30/08/2020
(111) 9801	(186) 05/09/2020
(111) 9838	(186) 11/09/2020
(111) 10073	(186) 03/10/2020
(111) 10074	(186) 03/10/2020
(111) 10075	(186) 03/10/2020
(111) 10184	(186) 25/10/2020
(111) 10185	(186) 25/10/2020
(111) 10452	(186) 02/11/2020
(111) 10335	(186) 30/01/2021
(111) 10467	(186) 23/03/2021
(111) 10468	(186) 23/03/2021
(111) 10377	(186) 30/03/2021
(111) 10617	(186) 05/06/2021
(111) 10655	(186) 20/06/2021
(111) 10812	(186) 23/07/2021
(111) 10900	(186) 24/08/2021
(111) 10979	(186) 11/12/2021
(111) 10942	(186) 12/02/2022
(111) 11386	(186) 22/02/2022
(111) 11021	(186) 01/03/2022
(111) 11208	(186) 05/03/2022
(111) 11147	(186) 14/03/2022
(111) 11148	(186) 14/03/2022
(111) 11120	(186) 25/03/2022
(111) 11281	(186) 28/03/2022
(111) 11217	(186) 05/04/2022
(111) 11219	(186) 05/04/2022



(111) 11429	(186) 05/04/2022
(111) 11430	(186) 05/04/2022
(111) 11074	(186) 05/04/2022
(111) 11103	(186) 10/04/2022
(111) 11693	(186) 15/04/2022
(111) 11107	(186) 15/04/2022
(111) 11145	(186) 25/04/2022
(111) 11612	(186) 08/05/2022
(111) 11398	(186) 09/05/2022
(111) 11428	(186) 10/05/2022
(111) 12905	(186) 30/05/2022
(111) 11318	(186) 21/06/2022
(111) 11044	(186) 05/07/2022
(111) 11084	(186) 23/07/2022
(111) 11088	(186) 25/07/2022
(111) 12173	(186) 16/08/2022
(111) 11324	(186) 04/09/2022
(111) 11322	(186) 10/09/2022
(111) 11041	(186) 24/09/2022
(111) 11262	(186) 01/10/2022
(111) 11024	(186) 01/10/2022
(111) 11194	(186) 04/10/2022
(111) 11748	(186) 10/10/2022
(111) 11747	(186) 10/10/2022
(111) 11615	(186) 16/10/2022
(111) 11315	(186) 04/11/2022
(111) 11198	(186) 12/11/2022
(111) 11172	(186) 13/11/2022
(111) 11029	(186) 18/11/2022
(111) 12329	(186) 19/11/2022
(111) 11741	(186) 22/11/2022
(111) 11853	(186) 22/11/2022
(111) 11842	(186) 22/11/2022
(111) 12776	(186) 22/11/2022
(111) 11847	(186) 22/11/2022
(111) 19588	(186) 22/11/2022

(111) 11609	(186) 26/11/2022
(111) 11616	(186) 28/11/2022
(111) 11622	(186) 28/11/2022
(111) 11669	(186) 03/12/2022
(111) 11055	(186) 10/12/2022
(111) 11062	(186) 10/12/2022
(111) 11060	(186) 10/12/2022
(111) 13486	(186) 13/12/2022
(111) 12973	(186) 14/01/2023
(111) 11683	(186) 15/01/2023
(111) 11754	(186) 21/01/2023
(111) 11863	(186) 22/01/2023
(111) 12034	(186) 04/02/2023
(111) 11658	(186) 05/02/2023
(111) 13528	(186) 13/02/2023
(111) 11969	(186) 05/03/2023
(111) 11940	(186) 07/03/2023
(111) 11713	(186) 11/04/2023
(111) 11783	(186) 17/04/2023
(111) 12119	(186) 23/04/2023
(111) 11671	(186) 24/04/2023
(111) 12820	(186) 29/04/2023
(111) 12821	(186) 29/04/2023
(111) 11623	(186) 07/05/2023
(111) 16859	(186) 12/05/2023
(111) 11441	(186) 09/06/2023
(111) 12176	(186) 10/06/2023
(111) 11822	(186) 10/06/2023
(111) 11854	(186) 13/06/2023
(111) 11867	(186) 16/06/2023
(111) 14201	(186) 16/06/2023
(111) 11870	(186) 16/06/2023
(111) 13338	(186) 27/06/2023
(111) 13337	(186) 27/06/2023
(111) 13339	(186) 27/06/2023
(111) 13340	(186) 27/06/2023



(111) 14284	(186) 02/07/2023
(111) 15143	(186) 02/07/2023
(111) 16884	(186) 04/07/2023
(111) 12050	(186) 04/07/2023
(111) 13889	(186) 07/07/2023
(111) 13891	(186) 07/07/2023
(111) 14285	(186) 07/07/2023
(111) 11453	(186) 14/07/2023
(111) 12414	(186) 16/07/2023
(111) 12104	(186) 22/07/2023
(111) 11493	(186) 22/07/2023
(111) 12018	(186) 23/07/2023
(111) 15144	(186) 24/07/2023
(111) 11986	(186) 07/08/2023
(111) 12047	(186) 08/08/2023
(111) 13513	(186) 08/08/2023
(111) 13328	(186) 12/08/2023
(111) 15145	(186) 13/08/2023
(111) 11497	(186) 25/08/2023
(111) 11494	(186) 25/08/2023
(111) 11538	(186) 27/08/2023
(111) 11488	(186) 28/08/2023
(111) 17195	(186) 29/08/2023
(111) 17196	(186) 29/08/2023
(111) 16847	(186) 02/09/2023
(111) 13107	(186) 03/09/2023
(111) 11617	(186) 10/09/2023
(111) 11750	(186) 23/09/2023
(111) 11446	(186) 02/10/2023
(111) 11447	(186) 03/10/2023
(111) 11449	(186) 10/10/2023
(111) 11916	(186) 15/10/2023
(111) 12140	(186) 21/10/2023
(111) 12644	(186) 21/10/2023
(111) 11925	(186) 21/10/2023
(111) 14158	(186) 04/11/2023

(111) 11819	(186) 07/11/2023
(111) 12109	(186) 07/11/2023
(111) 12647	(186) 17/11/2023
(111) 11568	(186) 20/11/2023
(111) 11824	(186) 28/11/2023
(111) 11834	(186) 01/12/2023
(111) 15041	(186) 01/12/2023
(111) 15042	(186) 01/12/2023
(111) 11838	(186) 05/12/2023
(111) 11832	(186) 12/12/2023
(111) 16042	(186) 17/12/2023
(111) 14159	(186) 17/12/2023
(111) 12022	(186) 17/12/2023
(111) 11482	(186) 25/12/2023
(111) 11548	(186) 13/01/2024
(111) 11534	(186) 19/01/2024
(111) 11523	(186) 20/01/2024
(111) 12016	(186) 26/01/2024
(111) 12014	(186) 27/01/2024
(111) 14816	(186) 27/01/2024
(111) 12096	(186) 30/01/2024
(111) 12435	(186) 05/02/2024
(111) 11983	(186) 05/02/2024
(111) 14297	(186) 09/02/2024
(111) 11595	(186) 04/02/2024
(111) 13183	(186) 10/02/2024
(111) 11577	(186) 13/02/2024
(111) 11481	(186) 16/02/2024
(111) 12102	(186) 17/02/2024
(111) 12078	(186) 18/02/2024
(111) 12023	(186) 18/02/2024
(111) 12053	(186) 18/02/2024
(111) 12660	(186) 18/02/2024
(111) 11949	(186) 18/02/2024
(111) 12665	(186) 18/02/2024
(111) 12667	(186) 18/02/2024



(111) 12151	(186) 19/02/2024
(111) 12150	(186) 19/02/2024
(111) 11469	(186) 24/02/2024
(111) 11470	(186) 24/02/2024
(111) 11471	(186) 24/02/2024
(111) 11467	(186) 24/02/2024
(111) 13083	(186) 24/02/2024
(111) 12159	(186) 25/02/2024
(111) 13366	(186) 27/02/2024
(111) 11610	(186) 27/02/2024
(111) 17653	(186) 04/03/2024
(111) 11735	(186) 12/03/2024
(111) 14160	(186) 16/03/2024
(111) 14162	(186) 16/03/2024
(111) 12004	(186) 16/03/2024
(111) 12491	(186) 17/03/2024
(111) 16904	(186) 17/03/2024
(111) 12492	(186) 17/03/2024
(111) 14163	(186) 18/03/2024
(111) 14264	(186) 22/03/2024
(111) 10298	(186) 24/03/2024
(111) 11602	(186) 30/03/2024
(111) 12448	(186) 31/03/2024
(111) 12225	(186) 31/03/2024
(111) 11604	(186) 31/03/2024
(111) 11605	(186) 31/03/2024
(111) 12862	(186) 08/04/2024
(111) 12622	(186) 15/04/2024
(111) 12623	(186) 15/04/2024
(111) 12624	(186) 15/04/2024
(111) 12625	(186) 15/04/2024
(111) 14715	(186) 20/04/2024
(111) 14716	(186) 20/04/2024
(111) 11796	(186) 20/04/2024
(111) 12327	(186) 23/04/2024
(111) 12157	(186) 23/04/2024

(111) 12130	(186) 26/04/2024
(111) 12217	(186) 29/04/2034
(111) 14164	(186) 06/05/2024
(111) 14165	(186) 06/05/2024
(111) 12579	(186) 07/05/2024
(111) 12387	(186) 14/05/2024
(111) 12388	(186) 14/05/2024
(111) 12390	(186) 19/05/2024
(111) 12391	(186) 19/05/2024
(111) 12392	(186) 19/05/2024
(111) 12252	(186) 21/05/2024
(111) 12245	(186) 24/05/2024
(111) 12216	(186) 24/05/2024
(111) 12215	(186) 24/05/2024
(111) 13801	(186) 25/05/2024
(111) 12165	(186) 26/05/2024
(111) 12253	(186) 26/05/2024
(111) 12117	(186) 28/05/2024
(111) 12627	(186) 31/05/2024
(111) 12654	(186) 31/05/2024
(111) 12321	(186) 31/05/2024
(111) 12230	(186) 31/05/2024
(111) 14559	(186) 31/05/2024
(111) 12911	(186) 02/06/2024
(111) 12910	(186) 02/06/2024
(111) 12909	(186) 02/06/2024
(111) 12908	(186) 02/06/2024
(111) 12907	(186) 02/06/2024
(111) 14867	(186) 03/06/2024
(111) 12493	(186) 09/06/2014
(111) 12208	(186) 10/06/2024
(111) 12207	(186) 10/06/2024
(111) 10299	(186) 16/06/2024
(111) 12322	(186) 18/06/2024
(111) 12438	(186) 21/06/2024
(111) 12333	(186) 22/06/2024



(111) 12240	(186) 24/06/2024
(111) 14057	(186) 25/06/2024
(111) 12293	(186) 25/06/2024
(111) 12160	(186) 30/06/2024
(111) 12161	(186) 30/06/2024
(111) 10300	(186) 01/07/2024
(111) 12526	(186) 06/07/2024
(111) 12793	(186) 07/07/2024
(111) 12792	(186) 07/07/2024
(111) 12790	(186) 07/07/2024
(111) 12597	(186) 07/07/2024
(111) 12860	(186) 08/07/2024
(111) 12882	(186) 08/07/2024
(111) 12400	(186) 12/07/2024
(111) 12402	(186) 12/07/2024
(111) 12527	(186) 14/07/2024
(111) 12280	(186) 14/07/2024
(111) 12256	(186) 14/07/2024
(111) 12265	(186) 14/07/2024
(111) 14971	(186) 16/07/2024
(111) 12459	(186) 16/07/2024
(111) 16070	(186) 16/07/2024
(111) 12733	(186) 16/07/2024
(111) 12735	(186) 23/07/2024
(111) 12736	(186) 23/07/2024
(111) 12737	(186) 23/07/2024
(111) 12100	(186) 29/07/2024
(111) 14874	(186) 04/08/2024
(111) 14876	(186) 04/08/2024
(111) 14878	(186) 04/08/2024
(111) 12739	(186) 04/08/2024
(111) 12943	(186) 04/08/2024
(111) 13515	(186) 04/08/2024
(111) 12740	(186) 06/08/2024
(111) 12528	(186) 11/08/2024
(111) 12500	(186) 11/08/2024

(111) 13381	(186) 16/08/2024
(111) 12510	(186) 16/08/2024
(111) 12763	(186) 17/08/2024
(111) 12762	(186) 17/08/2024
(111) 12166	(186) 18/08/2024
(111) 12296	(186) 19/08/2024
(111) 12246	(186) 19/08/2024
(111) 12348	(186) 20/08/2024
(111) 12320	(186) 20/08/2024
(111) 12486	(186) 25/08/2024
(111) 12485	(186) 25/08/2024
(111) 12484	(186) 30/08/2024
(111) 12416	(186) 01/09/2024
(111) 12146	(186) 02/09/2024
(111) 12483	(186) 02/09/2024
(111) 13684	(186) 06/09/2024
(111) 12581	(186) 09/09/2024
(111) 12436	(186) 10/09/2024
(111) 12760	(186) 10/09/2024
(111) 12582	(186) 13/09/2024
(111) 12583	(186) 13/09/2024
(111) 12584	(186) 13/09/2024
(111) 12759	(186) 14/09/2024
(111) 12877	(186) 15/09/2024
(111) 12878	(186) 15/09/2024
(111) 13717	(186) 17/09/2024
(111) 12747	(186) 17/09/2024
(111) 12743	(186) 20/09/2024
(111) 12529	(186) 21/09/2024
(111) 14546	(186) 21/09/2024
(111) 12141	(186) 27/09/2024
(111) 12672	(186) 28/09/2024
(111) 12928	(186) 29/09/2024
(111) 12350	(186) 29/09/2024
(111) 12351	(186) 30/09/2024
(111) 12181	(186) 30/09/2024



(111) 12352	(186) 30/09/2024
(111) 12673	(186) 05/10/2024
(111) 12476	(186) 08/10/2024
(111) 12475	(186) 08/10/2024
(111) 12478	(186) 08/10/2024
(111) 12477	(186) 08/10/2024
(111) 12449	(186) 12/10/2024
(111) 12339	(186) 13/10/2024
(111) 12503	(186) 14/10/2024
(111) 13772	(186) 15/10/2024
(111) 20427	(186) 18/10/2024
(111) 12585	(186) 19/10/2024
(111) 12505	(186) 20/10/2024
(111) 12507	(186) 20/10/2024
(111) 12604	(186) 20/10/2024
(111) 13630	(186) 20/10/2024
(111) 14549	(186) 20/10/2024
(111) 12372	(186) 28/10/2024
(111) 12502	(186) 28/10/2024
(111) 12250	(186) 02/11/2024
(111) 13468	(186) 05/11/2024
(111) 17609	(186) 08/11/2024
(111) 12218	(186) 09/11/2024
(111) 12358	(186) 15/11/2024
(111) 12227	(186) 15/11/2024
(111) 13263	(186) 17/11/2024
(111) 12283	(186) 18/11/2024
(111) 12932	(186) 18/11/2024
(111) 12360	(186) 23/11/2024
(111) 12532	(186) 03/12/2024
(111) 12533	(186) 03/12/2024
(111) 12147	(186) 09/12/2024
(111) 12155	(186) 09/12/2024
(111) 12863	(186) 09/12/2024
(111) 12418	(186) 09/12/2024
(111) 12361	(186) 21/12/2024

(111) 12362	(186) 21/12/2024
(111) 12363	(186) 22/12/2024
(111) 12366	(186) 22/12/2024
(111) 12367	(186) 22/12/2024
(111) 12238	(186) 24/12/2024
(111) 12440	(186) 10/01/2025
(111) 16255	(186) 12/01/2025
(111) 16257	(186) 12/01/2025
(111) 12806	(186) 04/02/2025
(111) 13498	(186) 09/02/2025
(111) 14235	(186) 11/02/2025
(111) 12883	(186) 28/02/2025
(111) 12803	(186) 01/03/2025
(111) 14102	(186) 18/03/2025
(111) 14056	(186) 31/03/2025
(111) 14562	(186) 31/03/2025
(111) 14563	(186) 31/03/2025
(111) 16860	(186) 28/04/2025
(111) 13454	(186) 28/04/2025
(111) 17677	(186) 18/05/2025
(111) 17680	(186) 18/05/2025
(111) 17145	(186) 24/06/2025
(111) 12875	(186) 01/07/2025
(111) 13029	(186) 01/07/2025
(111) 13925	(186) 01/07/2025
(111) 13573	(186) 06/07/2025
(111) 12871	(186) 06/07/2025
(111) 12869	(186) 06/07/2025
(111) 12870	(186) 06/07/2025
(111) 12868	(186) 06/07/2025
(111) 12873	(186) 06/07/2025
(111) 12867	(186) 06/07/2025
(111) 12872	(186) 06/07/2025
(111) 14167	(186) 06/07/2025
(111) 14168	(186) 06/07/2025
(111) 13034	(186) 06/07/2025



(111) 13043

(186) 11/07/2025

(111) 13292

(186) 03/10/2025

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КЛАСИ

(111) 4022

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 6 обични метали сурови и полупреработени и нивни легури, котви, наковални, свона, валани и лиени градежни материјали, шини и други метални материјали за железниците, ланци, кабли и метални неелектрични жици, браварски производи, метални цевки, каси и касети, челични кугли, потковици, клинци и штрафови, производи од метал, руда, приклучоци и спојки за метални цевки

кл. 7 машини и машини алатки, мотори, спојки и ременици, земјоделски машини, инкубатори, вентили, пумпи за довод на масло

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, херметички затворени компресори за апарати во домаќинството, инструменти за контрола на ладењето од сите видови, електрични контролни уреди кои работат на база на промена на притисокот, температурата или влажноста, електрични менувачи на брзина, стартери, релиња, нафтени печки, уреди за горилници на масло, горилници, млазници, пумпи за довод на масло за печки, апарати и инструменти за контрола и сигнализација, фотографски, оптички и кинематографски апарати и инструменти, автоматски уреди кои се придвижуваат со уфрлување паричка или жетон, машини за снимање и репродуцирање на звукот, регистер-каси, машини за сметање, апарати за гаснење пожари

кл. 11 инсталации за осветлување, греење, произведување на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација и санитарни инсталации

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух и вода, опрема за хидраулични мотори, хидраулични мотори, хидростатични направи за тешки сувоземни возила

(111) 4023

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 6 обични метали сурови и полупреработени и нивни легури, котви, наковални, свона, валани и лиени градежни материјали, шини и други метални материјали за железниците, ланци, кабли и метални неелектрични жици, браварски производи, метални цевки, каси и касети, челични кугли, потковици, клинци и штрафови, производи од метал, руда, приклучоци и спојки за метални цевки

кл. 7 машини и машини алатки, мотори, спојки и ременици, земјоделски машини, инкубатори, вентили, пумпи за довод на масло

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, херметички затворени компресори за апарати во домаќинството, инструменти за контрола на ладењето од сите видови, електрични контролни уреди кои работат на база на

промена на притисокот, температурата или влажноста, електрични менувачи на брзина, стартери, релиња, нафтени печки, уреди за горилници на масло, горилници, млазници, пумпи за довод на масло за печки, апарати и инструменти за контрола и сигнализација, фотографски, оптички и кинематографски апарати и инструменти, автоматски уреди кои се придвижуваат со уфрлување паричка или жетон, машини за снимање и репродуцирање на звукот, регистер-каси, машини за сметање, апарати за гаснење пожари

кл. 11 инсталации за осветлување, греење, произведување на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација и санитарни инсталации

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух и вода, опрема за хидраулични мотори, хидраулични мотори, хидростатични направи за тешки сувоземни возила

(111) 2531

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи, диететски производи за деца и болни, фластери, материјал за завои, материји за пломбирање заби и земање отпечатоци од забите, дезинфекциски средства, препарати за уништување коров и штеточини

кл. 16 хартија и производи од хартија, картон и производи од картон, штампани работи, весници и часописи, книги, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила (за канцелариски материјал), материји за уметници, четкички, машини за пичување и канцелариски прибор (со исклучок на намештај), материјал за настава или обука (со исклучок на апарати) карти за играње, штампарски слова, клишеа

кл. 35 огласна дејност за унапредување на продажбата на хемиски производи и стоки произведени од нив, бои, препарати наменети за чистење, петролеумски производи, фармацевтски производи, електротехнички производи, хартија, канцелариски материјал, пластичен материјал, на градежен материјал, намештај, производи од прега, галантериски производи и облекло, прехранбени артикли

кл. 42 професионални консултации во врска со третман на материите и трансформација на хемиските супстанции и производи произведени од нив, бои, препарати наменети за чистење, петролеумски производи, фармацевтски производи, електротехнички производи, хартија, канцелариски материјал, пластичен материјал, градежен материјал, намештај, производи од прега, галантериски производи и облекло, прехранбени артикли

(111) 3431

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 телевизори, прибор за камера за индустриска телевизија, радиоприемници, радиоприемници, прибор за радио телефони, на пример за преносни радио-телефонски апарати, примопредаватели, автоматски авионски усмерувачи, електрични грамофони, стереофронски звучни апарати, апарати за магнетно снимање



и репродуцирање на звукот, електрични дувалки, електрични апарати за кондиционирање на воздухот, електрични вентилатор, електрични ладилници, електрични разладувачи на вода, електрични правосмукалки, електрични машини за перење, електрични пегли, електрични бријачи, електрични покривки, електрични греачи за нозе, електрични загрејувачи

електрични шпорети, електрични печки, електрични пржачи на леб, електрични скари, електрични лонци, електрични ѓезвиња, електрични лонци за готвење на ориз, електрични миксери, електрични соковници

осцилоскопи, осцилатори

електрични црпалки

електрични составни делови како што се кондензатори, променливи отпорници, термоотпорници, транзистори, фототранзистори, диоди, термоелементи

суви батерии

флуоресцентни светилки

(111) 4643

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 32 пиво, светло пиво и лежак, минерални и соди води како и други безалкохолни пијалоци, сирупи и други препарати за изработка на пијалоци

(111) 2918

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 30 пица

кл. 43 хотелски и мотелски услуги

(111) 2909

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, ѓемови, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за јадење, конзерви, туршии

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, бисквити, колачи, слатки, бомбони, сладолед, мед, сируп од меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, бибер, оцет, сосови, зачини, мраз

кл. 42 ресторански услуги

(111) 2911

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за
јадење, конзерви, туршии

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи
од жито, леб, бисквити, колачи, слатки, бомбони, сладолед, мед, сируп од меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, бибер, оцет, сосови, зачини, мраз

кл. 43 хотелски и мотелски услуги

(111) 7956

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 3 производи за нега на коса, имено, шампони, кондиционери, спрејови, креми,
гелови, боја за коса и препарати за виткање на косата, препарати за длабински
кондиционерски третмани, третмани со топло масло, препарати за закрепнување и
течни сапуни за тело

(111) 11671

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови
пластични материи, вештачки синтетички смоли; вештачки ѓубриња, смеси за гаснење
пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи наменети за
конзервирање прехранбени стоки, материи за штавење и адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

кл. 2 бои, глазури, фирнајзи, лакови, средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото,
материи за боење, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во
листови и во прав за употреба во сликарството и декоратерството, за печатарите и
уметниците

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса и препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински
цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли;
средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за
шиење

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив што не се опфатени
со другите класи, полуфабрикати од пластични материи, листови, плочи и шипки од
пластични материи, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи
неметални цевки

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, брашно и производи од жито, леб,



сладолед, кекси, бомбони, мед, сируп од меласа, квасец прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња од живи билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(111) 11854

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 34 запалки за пушачи, кибрити, пепелници

(111) 11493

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 34

запалки за пушачи, кибрити, пепелници

(111) 11497

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 34 запалки за пушачи, кибрити, пепелници

(111) 11494

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 34 запалки за пушачи, кибрити, пепелници

(111) 11538

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 апарати за снимање, трансмисија или репродукција на звук или слики; продукти за аудио технологија, динамички процесори, составувачи, микрофони, процесори за ефекти, процесори за звук, производи за аудио, сигнални уреди, сигнални процесори, сигнални трансформатори, слушалки, активни помагачки кутии, исправувачи на звук, обртометри, звучници, системи за гласно зборување и разгласи, студио монитори, слушалки, звучници за инструменти, звучници за гитара, звучници за бас, звучници за тастатура, составни елементи за звучници за инструменти, мешани составни елементи и конзоли, професионални системи за осветлување, инструменти за ди-џеи, микрофони и друга стока вклучена во оваа класа

(111) 13507

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се покренуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за

обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за фарбање, боење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеа

кл. 35 огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. 38 телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително истата за радио и телевизија

кл. 41 образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги од бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери;

проектирање и планирање телекомуникациска

опрема, планирање технички проекти

(111) 13509

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се покренуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за фарбање, боење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеа

кл. 35 огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижности

кл. 38 телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително истата за радио и телевизија



кл. 41 образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги од бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) 13511

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 апарати и инструменти електрични, електронски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција) и настава (вклучени во класата 9); апарати за снимање, пренос, производство и репродукција на звук, слика или податоци; машински-читливи носачи на податоци; автоматски машини и механизми за апарати што се покренуваат со пара или со жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 хартија, картон и производи од нив (вклучени во класата 16); печатени работи; печатени и/или жигосани, франкирани карти изработени од картон или пластика; книговезачки материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска или куќна употреба; уметнички материјали; четки и четкички за фарбање, боење и цртање; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (вклучени во класата 16); печатарски букви; клишеа

кл. 35 огласување; водење работи; деловно управување; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични (монетарни) работи; работи врзани за недвижност

кл. 38 телекомуникации, дистрибуција и изнајмување опрема за телекомуникации, вклучително истата за радио и телевизија

кл. 41 образовни услуги; подготвување обука, разонода; спортски и културни активности; издавање и објавување книги, весници и друг печатен материјал, како и соодветни електронски медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 компјутерско програмирање; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги од бази на податоци, имено, изнајмување или временски пристап за работа со бази на податоци, како и собирање и испорака на податоци, вести и информации; изнајмување опрема за обработка на податоци и компјутери; проектирање и планирање телекомуникациска опрема, планирање технички проекти

(111) 14181

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 3 козметика и мириси за лична употреба

кл. 14 накит и часовници

кл. 18 рачни чанти, чанти за преку рамо, мали чанти, рачни торби, паричници, ранци, торбички за појас, поштарски торби, несесери, тоалетни торбички, багаж, чадори

кл. 25 женска облека, особено здолништа, куси панталони, панталони, фармерки, капри панталони, панталони со прерамки, фустани, поло маици, плетени и волнени блузи, блузи, маици со куси ракави, џемпери, џемпери на закопчување, горни маички, маици со прерамки, долни маици, корсети, јакни, палта, блејзери, дождовни јакни, долни тренерки, горни тренерки, блузи, комбинезони, ракавици, ракавици без прсти, шалови; трикотажа, особено чорапи, доколенки, хулакопки; обувки и капи; машка облека, особено панталони, фармерки, кошули, маици со куси ракави, костуми, јакни, палта, џемпери, куси панталони, долни тренерки, горни тренерки и обувки

кл. 35 услуги на продавница на мало за облека и додатоци на облеката
(111) 14597

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола(инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлување парички; опрема и компјутери за обработка на податоци; уреди за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и неснимени носачи на податоци (се додека се вклучени во класата 9); компјутерски програми (сочувани), електронски снимени податоци (можат да бидат симнати од интернет); електронски публикации (можат да бидат симнати од интернет)

кл. 16 печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебел); опрема за настава и обука (освен апарати)

кл. 35 огласување и рекламирање; деловно управување; комерцијална администрација; прибирање, систематизација, собирање (компилација) и економска анализа на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; услуги на продажба на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), во однос на стоките од класите 9 и 16

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични работи; услуги на управување со недвижности

кл. 37 изградба; услуги на поставување; услуги на поправки на компјутерска и телекомуникациска опрема

кл. 38 телекомуникации; новински агенции; изнајмување телекомуникациска опрема; услуги на информирање за телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги како и составни услуги на истражување и



концепција; услуги на индустриски анализи и истражувања; концепција и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; услуги на одржување на софтвер; услуги на техничко консултирање; услуги на чување електронски податоци; изнајмување опрема за обработка на податоци; услуги на дизајнирање веб страници за други

кл. 45 услуги на лиценцирање на индустриската сопственост

(111) 16265

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 12 автомобили, вагони, камиони, комбиња, арни возила, возила за спортска употреба, автобуси, возила за рекреација (RV), спортски коли, тркачки коли, камиони, виљушкарни, шлепери (трактори), и нивни структурни и соодветни делови; трактори; аларми против кражба на возила; лепливи гумени парчиња за поправка на цевки или гуми; сите опфатени со интернационалната класа 12

(111) 15688

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти како и апарати и инструменти за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), за помош (спасување) и за обука; апарати и инструменти за управување, преспојување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична струја; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетски носачи на податоци, автомати и механизми за автоматски уреди што се задвижуваат со претходно уфрлување парички; уреди за сметање, опрема и компјутери за обработка на податоци; снимени и неснимени носачи на податоци (се додека се вклучени во класата); компјутерски програми (сочувани), електронски снимени податоци (можат да бидат симнати од интернет); електронски публикации (можат да бидат симнати од интернет)

кл. 16 печатарски производи; фотографии; канцелариски прибор (освен мебел); опрема за настава и обука (освен апарати)

кл. 35 огласување; деловно управување; водење комерцијални работи; прибирање, систематизација, компилација и економска анализа на податоци и информации во компјутерските бази на податоци; услуги на продажба на мало (исто така по пат на интернет и други комуникациски мрежи), во врска со стоки од класите 9 и 16

кл. 36 осигурување; финансиски работи; парични работи; услуги на управување со недвижности

кл. 37 изградба; услуги на поставување; поправка и одржување на компјутери и телекомуникациска опрема

кл. 38 телекомуникации; новински агенции; изнајмување опрема за телекомуникации; информации за телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајнирање врзано за истото;

индустриска анализа и услуги на истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци; одржување на софтверот; технички консултации; услуга на потхранување електронски податоци; изнајмување опрема за обработка на податоци; дизајнирање веб- (web) страници за други

кл. 45 лиценцирање на право од индустриска сопственост

(111) 18436

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) 18437

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) 18887

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 19101

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни екстракти; конзервиран, замрзнат, исушен и варен зеленчук и овошје, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи; масла за јадење и масти

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи направени од житарици, леб, колач и слатки, пијалоци; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз

(111) 19225

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 5 препарати за уништување бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

(111)

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)



ИСПРАВКИ ЗА ГЛАСНИК

ИСПРАВКИ ЗА ГЛАСНИК 2/2015

(210) ТМ 2014/716

Правото на првенство треба да биде:

(300) DE 30 2014 027 449.3 од 21/03/2014